


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје


Год. 2019 бр.9

30 Септември 2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2019 бр.9

30 Септември 2019

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Велгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GY - Гвајана	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	NK - Хонг Конг	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HN - Хондурас	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HR - Хрватска	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HU - Унгарија	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	ID - Индонезија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IL - Израел	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IN - Индија	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IS - Исланд	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IT - Италија	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	JM - Јамајка	NR - Науру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JO - Јордан	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JP - Јапонија	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	KE - Кенија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KN - Св. Китис и Невис	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореја	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KR - Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KW - Кувajt	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор		RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AR	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GS	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2019 бр.9, 30 Септември 2019

©2019

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачкти одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... **2 – 110**

Национални патенти

..... 3 - 4

ПРЕГЛЕДИ

..... 5

Промени, Спојување, Престанок

..... 6 - 7

Меѓународни патенти

..... 8 – 96

ПРЕГЛЕДИ

..... 97 – 110

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... **111 – 287**

Пријави на Трговски Марки

..... 112 – 156

ПРЕГЛЕДИ

..... 157 – 159

Решенија на Трговски Марки

..... 160 – 268

ПРЕГЛЕДИ

..... 269 – 277

Промени, Пренос, Истекувања,
Поништувања, Спојувања, Впишување
на лиценца, Обновувања и Престанок

..... 278 – 287

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... **288 – 291**

Пријави на Индустриски дизајн

..... 289

ПРЕГЛЕДИ

..... 290

Решенија на Индустриски дизајн

..... 291 - 292

ПРЕГЛЕДИ

..... 292

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот)

(61) Број на основната пријава

(62) Број на првобитната пријава

(72) Пронајдувач (и)

(73) Носител на правото на патентот

(74) Застапник

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) **A 61K 9/00**(11) **9553**(13) **A**(21) **2017/918**

(22) 30/11/2017

(45) 30/09/2019


(73) **Викторија Трајанова с. Калугерица,
Радовиш, МК**

(72) Викторија Трајанова

(54) **Нараквица за астматичари**

(57) Нараквицата за астматичари е наменета за сите лица заболени од астма. Истата се носи на раката и при секој напад лицето кое е заболено, преку отворот го вдишува лекот кој се наоѓа внатре во нараквицата.

Нараквицата ќе биде изработена од материјали кои имаат висок квалитет. Истата ќе биде сочинета од четири елементи: тврда гума, боца полна со течност/смеса, неон сијалици (во две бои: зелена и црвена) и отвор за примање на кислородот. Кога нараквицата би била полна со течност/смеса, тогаш би светела зелената - неон сијалица, а кога би била празна би светела црвената - неон сијалица. Овој производ ќе придонесе значаен придонес во областа на медицината.



(51) **A 23L 00/00**(11) **9595**

(13) A

(21) **2018/456**

(22) 06/06/2018

(45) 30/09/2019

(30) П20180456 06/06/2018 МК

(73) **Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др. ДОО Скопје ул. 516 број 10 Скопје, МК**

(72) Искра Ветацокоска Муцунска

(54) **Колаген бар**

(57) Колаген барот е нова рецептура составена од колаген и останати суровини за производство на бар (1) прелиен со темно чоколадо, односно нова структура на краен производ (2) со висока концентрација на чист колаген, сосема различна од досегашната на пазарот (течна и прав).

(51) **F 17C 1/00**(11) **9596**

(13) A

(21) **2018/484**

(22) 21/06/2018

(45) 30/09/2019

(30) П20180484 21/06/2018 МК

(73) **Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје бул. АСНОМ бр. 74/3 Скопје, МК**

(74) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје (72) Митевски Сениша

(54) **РЕЗЕРВОАР ЗА ВОЗИЛА ИЗРАБОТЕН КАКО САД ПОД ВИСОК ПРИТИСОК ОД КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ, УПОТРЕБЛИВ И ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРЕНОС НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС И ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ**

(57) Пронајдокот РЕЗЕРВОАР ЗА ВОЗИЛА ИЗРАБОТЕН КАКО САД ПОД ВИСОК ПРИТИСОК ОД КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ, УПОТРЕБЛИВ И ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРЕНОС НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС И ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ се однесува пред се на областа на АВТОМОТИВ ИНДУСТРИЈАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТЕХНИЧКИТЕ ГАСОВИ, а претставува сад со кој се решава проблемот на складирање, транспорт и користење на гасови под висок притисок (работен притисок 200-250 Bar) со употреба на лесни композитни материјали, и е составен од три позиции: Прва позиција – алуминиумски делови наречени ГЛАВЕН ДЕЛ

(BOSS PART) и СЛЕП ГЛАВЕН ДЕЛ (BLIND BOSS PART), Втора позиција – ПЛАСТИЧЕН ИЗЛИЕН САД (PLASTIC LINER) и Трета позиција – КОМПОЗИТНА ОБЛОГА (COMPOSITE COATING).

Суштината на Решението на техничкиот проблем се состои како прво во тоа што пронајдокот се карактеризира со исклучително мала тежина во однос на количината на гасот која може да ја прими и да ја пренесе, а заради примена на неметални материјали во процесот на производство. Понатаму, исклучително е цврст во однос на неговата маса и може да издржи големи притисоци (три пати повеќе од работниот притисок), заради примена на современи композитни материјали: карбонски влакна (carbon fiber) и епоксидна смола (epoxy resin). Лесен е за манипулација и одржување, има долг век на траење и е безбеден во експлоатацијата. Пронајдокот е употреблив особено во складирањето, преносот и користењето на гасови под висок притисок (работен притисок 200-250 Bar) со употреба на лесни композитни материјали. Со него се дуплира количината на превезениот гас со исто превозно средство во однос на старите решенија и се остварува значителна заштеда во транспортните трошоци.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8F17C1/00	8F17C1/00	9596	P
8A61K9/00	8A61K9/00	9553	P
8A23L00/00	8A23L00/00	9595	P

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Викторија Трајанова	A 61K 9/00	МК/P/2017/0918	A
Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др. ДОО Скопје	A 23L 00/00	МК/P/2018/0456	A
Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје	F 17C 1/00	МК/P/2018/0484	A



ПРОМЕНИ

(11) **7020**
(73) **Onyx Therapeutics, Inc.**
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

ПРЕНОС

(11) **4662**
(73) **pH Pharma Co., Ltd.**
9F, The-K Twin Towers A, 50 Jongno 1-Gil,
Jongno-Gu, Seoul 03142,, KR

(11) **5720**
(73) **Alkahest, Inc.**
75 Shoreway Road, Suite D, San Carlos,
California 94070, , US

(11) **5946**
(73) **GB007, Inc**

3013 Science Park Road, Suite 200, San
Diego, CA 92121, US

(11) **6551**
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje,, SE

(11) **8402**
(73) **EPICS THERAPEUTICS**
Rue Adrienne Bolland, 47 6041 Gosselies
(Charleroi), BE

СПОЈУВАЊЕ

(11) **9192**
(73) **ESCO GROUP LLC**
2141 NW 25th Avenue Portland, Oregon, , US

ПРЕСТАНОК

(11) 689

(73) МЕТАЛОСТРУГАР " ИДЕАЛ "
Ул . " Овчеполска " бр.14 , Штип, МК

(11) 1420

(73) Mainline Corporate Holdings Limited
Inverin, Co. Gaiway, IE

(11) 949

(73) Gilead Sciences, Inc., a Delaware
Corporation 333 Lakeside Drive, Foster
City, California 94404, US

(11) 964

(73) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.
Ronda del General Mitre, 151 08022
Barcelona, ES

(11) 995

(73) Merck Serono SA Centre Industriel
1267 Coinsins, Vaud, CH

(11) 1004

(73) Schmidmaier, Gerhard, Dr.; Raschke,
Michael, Dr. and Stemberger, Axel, Dr.
10717 Berlin, DE; 12205 Berlin, DE and
85579 Neubiberg, DE

(11) 1074

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE

(11) 1151

(73) NERVIANO MEDICAL SCIENCES
S.R.L. Viale Pasteur 10 20014 Nerviano
(Milano), IT

(11) 1739

(73) Gilead Sciences, Inc., a Delaware
Corporation 333 Lakeside Drive, Foster
City, California 94404, US

(11) 2207

(73) THE RESEARCH FOUNDATION OF
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK and
UNIVERSITY OF ROCHESTER
Albany, New York 12201-0009, US and
Rochester NY 14627, US

(11) 2630

(73) Sanofi Pasteur Limited 1755 Steeles
Avenue West, Toronto, Ontario M2R 3T4,
CA

(11) 3135

(73) Board of Regents, The University of
Texas System 201 West 7th Street Austin
Texas 78701, US

(11) 3462

(73) Коруноски Жарко ул."Благоја
Стојкоски" бр.3 , 7500 Прилеп, МК

(11) 3344

(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly
Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,
US

(11) 3677

(73) Pfizer Health AB 112 87 Stockholm,
SE

(51) C 12N 9/50, C 12P 21/00

(11) 9565

(13) T1

(21) 2018/736

(22) 17/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) GB20090016821 24/09/2009 GB and
GB20090016822 24/09/2009 GB

(96) 23/09/2010 EP15182886.0

(97) 01/08/2018 EP2993231

(73) **UCB Biopharma SPRL Allée de la
Recherche 60 1070 Brussels, BE**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Ellis, Mark and Humphreys, David Paul

(54) **БАКТЕРИСКИ ВИД ЗА****РЕКОМБИНАНТНО ПРОТЕИНСКО****ИЗРАЗУВАЊЕ, КОЈШТО ИМА ПРОТЕАЗА****ДЕФИЦИЕНТНА DEGR ЗАДРЖУВАЧКА
ХАПЕРОН АКТИВНОСТ И ЕЛИМИНИРАНИ
TSP И PTR ГЕНИ**(57) 1 Рекомбинантна грам-негативна
бактериска клетка којашто содржи:а. мутиран Tsp ген, кадешто мутираниот Tsp ген
кодира Tsp протеин којшто има 50% или
помалку од протеазната активност од див-тип
не-мутиран Tsp или е елиминиран мутиран Tsp
ген;кадешто клетката е изогенична на E. coli клетка
W3110, со исклучок на мутираниот Tsp ген и
опционално полинуклеотидна секвенца којашто
кодира протеин од интерес.

има уште 22 патентни барања

Слика 13

Wild type ptr (protease III) 5'.

```

* M P R S T W F K A L L L L V
TGA ATG CCC CGC AGC ACC TGG TTC AAA GCA TTA TTG TTG TTA GTT
A L W A P L S
GCC CTT TGG GCA CCC TTA AGT

```

Mutated Δ ptr (protease III) 5'.

```

EcoRI
* I P R S T W F K A L L L L V
TGA ATT CCC CGC AGC ACC TGG TTC AAA GCA TTA TTG TTG TTA GTT
A L W A H * C
Ase I
GCC CTT TGG GCA CAT TAA TGT

```

Слика 16

Wild type Tsp 5'.

```

M N M F F R L T A L A G L L A
ATG AAC ATG TTT TTT AGG CTT ACC GCG TTA GCT GGC CTG CTT GCA
I A G Q T F A
ATA GCA GGC CAG ACC TTC GCT

```

Mutated Δ Tsp 5'.

```

EcoRI
M N S F L G L P R * L A C L Q
ATG AAT TCG TTT TTA GGC TTA CCG CGT TAG CTG GCC TGC TTG CAA
Ase I
* Q A R H * L
TAG CAG GCC AGA CAT TAA TTG

```

(51) **A 23B 4/01, A 23B 7/01, A 23B 9/04, A 23L 3/01, A 23L 3/54, F 26B 15/18**

(11) **9566**

(13) T1

(21) **2018/737**

(22) 17/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) US201261727563P 16/11/2012 US

(96) 18/11/2013 EP13854802.9

(97) 20/06/2018 EP2920533

(73) **NuWave Research Inc. 4060 McConnell Drive Burnaby BC V5A 3A8, CA**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STROMOTICH, Terumi; BURGNER, Paul and STROMOTICH, Greg

(54) **АПАРАТУРА И ПОСТАПКА ЗА ДЕХИДРАЦИЈА СО УПОТРЕБА НА МИКРОБРАНОВО ЗРАЧЕЊЕ**

(57) 1 Апаратура (10) за испарување на диелектрична супстанца од материјал, испарливата диелектрична супстанца е предмет на испарување по изложувањето на

микробранова енергија, апаратурата (10) содржи:
 процесна комора (24);
 еден или повеќе микробранови генератори (26) за создавање на микробранови коишто имаат микробранова енергија;
 и, еден или повеќе брановоди (42) адаптирани за ограничување на микробрановата енергија кон ваков еден или повеќе брановоди (42) и околен простор, и да ја насочат во тесно поле создадената микробранова енергија кон материјалот;
 се карактеризира со тоа што:
 едниот или повеќе брановоди (42) се не-гасни диелектрични брановоди (42) адаптирани за насочување на создадената микробранова енергија кон материјалот преку краткотрајно спојување на микробрановата енергија со материјалот.
 има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 401/04, C 07D 403/04, A 61K 31/443, A 61P 25/28, A 61P 25/02, A 61P 25/16**

(11) **9570** (13) T1
(21) **2018/739** (22) 18/09/2018
(45) 30/09/2019

(30) US201461925363P 09/01/2014 US
(96) 06/01/2015 EP15703328.3

(97) 22/08/2018 EP3092224


(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) MACOR, John E.; KING, Dalton; SHI, Jianliang; THOMPSON III, Lorin A.; THANGATHIRUPATHY, Srinivasan; WARRIER, Jayakumar Sankara and ISLAM, Imadul

(54) **СЕЛЕКТИВНИ NR2B АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 1. Соединение со формула I



каде:

I

Ar1 е фенил или инданил и е супституиран со 0-3 супституенти избрани од цијано, хало, алкил, халоалкил, и халоалкокси;


Ar2 е фенил супституиран со 1 OH супституент и е исто така супституиран со 0-3 супституенти избрани од цијано, хало, алкил, халоалкил, и халоалкокси;

X е врска или C1-C3 алкилен;

n е 1 или 2; и

прстенот A е азетидинил, пиролидинил, пиперидинил, пиперазинил, хомопиперидинил, или хомопиперазинил и е супституиран со 0-4 супституенти избрани од хало, алкил, хидрокси, или алкокси;

или негова фармацевтски прифатлива сол, под услов да се исклучи следново соединение:



има уште 12 патентни барања

(51) **C 07D 257/04, C 07D 413/12, C 07D 401/12, C 07D 231/12, C 07D 417/12, C 07D 271/10, A 61K 31/42, A 61K 31/415, A 61K 31/41**

(11) **9591** (13) T1
(21) **2018/741** (22) 18/09/2018
(45) 30/09/2019

(30) EP20130199138 20/12/2013 -- and EP20140181155 15/08/2014 --

(96) 18/12/2014 EP14833234.9

(97) 11/07/2018 EP3083564


(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BOLLBUCK, Birgit; MARKERT, Christian; MILTZ, Wolfgang and ROEHN, Till

(54) **ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ БУТЕРНА КИСЕЛИНА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЛТА4X**

(57) 1 Соединение со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол;



(I)

назначено со тоа, што,

R1 е OH или NH2;

Y е O, S или CH2;

X X2, X3 и X4 се N; или

X X2, X3 и X4 се селектирани од N, NH, C, CH и

О под услов да барем две од X X2, X3 или X4 се N или NH;
R2 е C1-C6 алкил опционално супституиран од фенил; C3-C6 циклоалкил; фенил што е опционално супституиран од халоген, циано, C1-C6 алкил опционално супституиран од халоген, C1-C6 алкокси, или 5 - 6 член хетероарил прстен што содржи 1 до 3

хетероатоми селектирани од N, O и S; или 5 - 10 член моно- или бицикличен хетероарил што содржи 1 до 4 хетероатоми селектирани од N, O и S наведениот хетероарил што е опционално супституиран од C1-C6 алкил опционално супституиран од халоген, циано или халоген.
има уште 20 патентни барања

(51) **C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 239/48, C 07D 471/04, C 07D 403/12, C 07D 405/12, A 61K 31/506, A 61K 31/505**

(11) **9592** (13) T1
(21) **2018/742** (22) 18/09/2018
(45) 30/09/2019

(30) EP20110161595 08/04/2011 --

(96) 10/04/2012 EP12712666.2

(97) 18/07/2018 EP2694484

(73) **Janssen Sciences Ireland UC Eastgate Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PIETERS, Serge, Maria, Aloysius;
RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; MC GOWAN, David; JONCKERS, Tim, Hugo, Maria; LAST, Stefaan, Julien; EMBRECHTS, Werner and VLACH, Jaromir

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН ЗА ТРЕТМАНОТ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I)




или фармацевтски прифатлива сол, таутомер(и), солват или полиморф на истото,

назначено со тоа, што

R1 е водород, C1-4алкил, циклопропил или C1-балкокси, халоген, хидроксил, трифлуорометил, R2 е C1-8алкил, (C1-4)алкокси-(C1-4)алкил, C3-7циклоалкил, C4-7хетероцикл, ароматичен, бицикличен хетероцикл, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил секое од нив е опционално супституиран од еден или повеќе супституенти независно селектирани од халоген, хидроксил, amino, C1-6алкил, ди-(C1-6)алкиламино, C1-6алкиламино, C1-6алкил, C1-6алкокси, C3-6циклоалкил, карбоксилна киселина, карбоксилен естер, карбоксилен амид, хетероцикл, арил, алкенил, алкинил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, нитрил,

R3 е C4-8алкил супституиран од хидроксил селектиран од групата составена од



има уште 6 патентни барања

(51) **F 16L 37/23, F 16L 37/56, F 16L 37/413, F 16L 37/32**

(11) **9593** (13) T1
(21) **2018/743** (22) 18/09/2018
(45) 30/09/2019

(30) IT2013MI01866 11/11/2013 IT

(96) 10/11/2014 EP14798775.4

(97) 04/07/2018 EP3069066

(73) **Stucchi S.p.A. Via Galileo Galilei, 1 24053 Brignano Gera d'Adda (BG), IT**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GATTI, Gianmarco; STUCCHI, Giovanni and TIVELLI, Sergio

(54) ПРИКЛУЧОК ЗА ПРЕНОС НА ФЛУИД СО РАМНА СТРАНА СО ПРЕДЕН ПРСТЕНЕСТ ЗАТВОРАЧ

(57) 1 Приклучок за пренос на флуид (100) кој што содржи најмалку две женски спојници со рамна страна (47) вметнати во хидрауличен доведен блок (1) кој што припаѓа на наведениот приклучок (100), и две соодветни машки спојници (48), кој што во употреба може да бидат споени со наведените женски спојници (47), наведениот блок (1) вклучува најмалку една хидраулична линија (49) и дренажна линија (50), и лост (4) заедно со запчаник (7) адаптиран за ослободување на притисок од комора (54) сместена во внатрешноста на наведената женска спојница (47) и понатаму адаптиран за одвојување на машката спојница (48) од женската спојница (47), наведената женска спојница (47) содржи вентил за ослободување притисок (51) којшто при употреба ја става наведената комора (54) во комуникација со дренажната линија (50), кадешто женската спојница (47) понатаму содржи склоп (60) поставен аксијално да се лизга во внатрешноста на надворешниот склоп (53) на самата женска спојница (47), наведениот внатрешен склоп (60) содржи дно (35) и дршка (44) со рамна страна (441) од спротива на внатрешноста на женската спојница (47), кадешто дршката (44) и рамната страна (441) се интегрални една со друга, и заптивка (43) којашто дефинира отвор (65) помеѓу заптивката (43) и дршката (44), наведениот надворешен склоп (53) содржи држач во форма на прстенеста навртка (29), прстенеста навртка (30) и најмалку еден топчест затворач (32) поставен во

внатрешноста на куќиштето (291) на држачот во форма на прстенеста навртка, наведениот држач во форма на прстенеста навртка (29) е поставен за да се овозможи негово аксијално поместување во однос на наведената прстенеста навртка (30), наведениот надворешен склоп (53) понатаму содржи чашка (41) поставена такашто при употреба аксијално се лизга по држачот во форма на прстенеста навртка (29), наведената женска спојница (47) понатаму содржи преден прстенест затворач (400, 500) кој што е подржан од страна на прстенеста навртка (30) спротивно на машката спојница (48) и има деформабилен дел (40 501) кој што го спречува навлегувањето на нечистотии во женската спојница (47) доколку е одвоена од машката спојница (48) или доколку е споена со машката спојница (48), и во чекорите на спојување/одвојување, и деформабилниот дел (40 501) при употреба ротира во правец на часовникот кон внатрешноста на женската спојница (47) за време на спојувањето, деформабилниот дел (40 501) ротира во правец спротивен на часовникот кон надворешноста на женската спојница (47) и се лизга на машката спојница (48) за време на одвојувањето, приклучокот за пренос на флуид (100) е поставен на тој начин што женската спојница (100) е одвоена од машката спојница (48), предниот прстенест затворач (400, 500) пре-оптоварување на прстенестата навртка (30), држачот во форма на прстенеста навртка (29) и чашката (41), притоа затворајќи било кој процеп кој што не дозволува навлегување на нечистотии во женската спојница (47) заедно со рамната страна (441) на дршката (44).
има уште 3 патентни барања



(51) F 16K 11/18, F 16L 37/32, F 16L 37/56, F 16L 37/23

(11) 9594

(13) T1

(21) 2018/744

(22) 18/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) IT2013MI01865 11/11/2013 IT

(96) 10/11/2014 EP14798774.7

(97) 27/06/2018 EP3069065

(73) **Stucchi S.p.A. Via Galileo Galilei, 1 24053 Brignano Gera d'Adda (BG), IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GATTI, Gianmarco and TIVELLI, Sergio


(54) **ПРИКЛУЧОК ЗА ПРЕНОС НА ФЛУИД СО НЕЗАВИСЕН ЗАПЧЕСТ ЧЛЕН ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ПРИТИСОК**

(57) 1 Приклучок за пренос на флуид (100) кој што содржи најмалку две женски спојници (47) вметнати во хидрауличен доведен блок (1) кој што припаѓа на наведениот приклучок (100), и две соодветни машки спојници (48), кој што може да бидат споени со наведените женски спојници (47), наведениот блок (1) вклучува најмалку две хидраулични линии (49) и

најмалку една дренажна линија (50), и лост (4) заедно со запчаник (7) адаптиран за ослободување на притисок од комора (54) во внатрешноста на секој женска спојница (47) и адаптиран за одвојување на машката спојница (48) од женската спојница (47), секоја женска спојница (47) содржи вентил за ослободување притисок (51) којшто ја става наведената комора (54) во комуникација со дренажната линија (50), наведениот запчаник (7) содржи прв член (82), кој што делува на женската спојница (47) од првата хидраулична линија, и втор член (83), кој што делува на женската спојница (47) од втората хидраулична линија, се карактеризира со тоа што наведениот прв и втор член (82, 83) се независни така што додека наведениот прв член (82) се поместува со цел да делува на наведената прва хидраулична линија со вртење на наведениот лост (4) во една насока, наведениот втор член (83) останува во позиција на мирување, и обратно, со ротација на наведениот лост (4) во спротивната насока, наведениот прв и втор член (82, 83) имаат прв и

втор приклучен дел во облик на диск (82 831) со прва и втора карика (822, 832), соодветно, наведените приклучни делови (82 831) се поврзани со централна осовина (5) контролирана преку ротацијата на лостот (4), со помош на наведените карики (822, 832) кадешто централната осовина (5) е сместена со ослободување, и со тоа што приклучокот за пренос на флуид е поставен со примена на притисок кон лостот (4) ротацијата на централната осовина (5) е определена така да, во една насока, се поместува првиот приклучен

дел (821) на првиот член (82) но, кој што е ослободен од првиот прстен (832) на вториот приклучен дел (831), оставајќи го вториот приклучен дел (831) на вториот член (83) во стационарна положба, додека, во другата насока, го поместува вториот приклучен дел (831) од вториот член (83) но, кој што е ослободен од првата карика (822), оставајќи го првиот приклучен дел (821) од првиот член (82) во стационарна положба.
има уште 3 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61P 35/00**

(11) **9597**

(21) **2018/745**

(30) GB20110018656 28/10/2011 GB and
US201161552888P 28/10/2011 US

(96) 26/10/2012 EP12794745.5

(97) 27/06/2018 EP2776435

(73) **Astex Therapeutics Limited 436
Cambridge Science Park Milton Road
Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB**

(13) T1

(22) 19/09/2018


(45) 30/09/2019

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**


(72) **MEERPOEL, Lieven; ROUX, Bruno;
BERDINI, Valerio; ANGIBAUD, Patrick René;
QUEROLLE, Olivier Alexis Georges; SAXTY,
Gordon and PONCELET, Virginie Sophie**

(54) **АНТИКАНЦЕРОГЕНИ
ПИРИДОПИРАЗИНИ НАСПРОТИ
ИНХИБИЦИЈАТА НА FGFR КИНАЗИ**

(57) 1 Соединение со формула (I-A) или (I-B):



или



вклучувајќи било која негова таутомерна или стереохемиска изомерна форма, каде што секој R² е независно избран од хидроксил, халоген, цијано, C₁-4 алкил, C₂-4алкенил, C₂-4 алкинил, C₁-4алкокси, хидроксиC₁-4алкил, хидроксиC₁-4алкокси, халоC₁-4алкил, халоC₁-4алкокси, хидроксиалоC₁-4алкил, хидроксиалоC₁-4алкокси, C₁-4алкоксиC₁-4алкил, халоC₁-4алкоксиC₁-4алкил, C₁-4алкоксиC₁-4алкил каде што секој C₁-4алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, хидрокси халоC₁-4алкоксиC₁-4алкил, R¹³, C₁-4алкил супституиран со R¹³, C₁-4алкил супституиран со -C(=O)-R¹³, C₁-4алкокси супституиран со R¹³, C₁-4алкокси супституиран со -C(=O)-R¹³, -C(=O)-R¹³, C₁-4алкил супституиран со -NR⁷R⁸, C₁-4алкил супституиран со -C(=O)-NR⁷R⁸, C₁-4алкокси супституиран со -NR⁷R⁸, C₁-4алкокси супституиран со -C(=O)-NR⁷R⁸, -NR⁷R⁸ и -C(=O)-NR⁷R⁸; или кога две R² групи се сврзани за соседни јаглеродни атоми може да бидат земени заедно за да формираат радикал со формула:
 -O-(C(R¹⁷)₂)_p-O-;
 -X-CH=CH-;
 или -X-CH=N-; каде што R¹⁷ претставува

водород или флуорин, p претставува 1 или 2 и X претставуваат O или S;
 Y претставува -CR¹⁸=N-OR¹⁹ или -E-D;
 D претставува 3 до 12 прстенест член моноцикличен или бицикличен карбоцикпил или 3 до 12 прстенест член моноцикличен или бицикличен хетероцикпил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, каде што споменатиот карбоцикпил и хетероцикпил може секој да биде опционално супституиран со еден или повеќе (на пр. 2 или 3) R¹ групи;
 E претставува врска;
 R¹ претставува водород, хало, цијано, C₁-6алкил, C₁-6алкокси, -C(=O)-O- C₁-6алкил, C₂-4алкенил, хидроксиC₁-6алкил, халоC₁-6алкил, хидроксиалоC₁-6алкил, цијаноC₁-4алкил, C₁-6алкоксиC₁-6алкил каде што секој C₁-6алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, -NR⁴R⁵, C₁-6алкил супституиран со -O-C(=O)- C₁-6алкил, C₁-6алкил супституиран со -NR⁴R⁵, -C(=O)-NR⁴R⁵, -C(=O)-C₁-6алкил-NR⁴R⁵, C₁-6алкил супституиран со -C(=O)-NR⁴R⁵, -S(=O)₂-C₁-6алкил, -S(=O)₂-алоC₁-6алкил, -S(=O)₂-NR¹⁴R¹⁵, C₁-6алкил супституиран со -S(=O)₂-C₁-6алкил, C₁-6алкил супституиран со -S(=O)₂-алоC₁-6алкил, C₁-6алкил супституиран со -S(=O)₂-NR¹⁴R¹⁵, C₁-6алкил супституиран со -NH-S(=O)₂-C₁-6алкил, C₁-6алкил супституиран со -NH-S(=O)₂-алоC₁-6алкил, C₁-6алкил супституиран со -NR¹²-S(=O)_rNR¹⁴R¹⁵, R₆, C₁-6алкил супституиран со R₆, -C(=O)-R₆, C₁-6алкил супституиран со -C(=O)-R₆, хидроксиC₁-6алкил супституиран со R₆, C₁-6алкил супституиран со -Si(CH₃)₃, C₁-6алкил супституиран со -P(=O)(OH)₂ или C₁-6алкил супституиран со -P(=O)(OC₁-6алкил)₂;
 R³ претставува хидроксил, C₁-6алкокси, хидроксиC₁-6алкокси, C₁-6алкокси супституиран со -NR¹⁰R¹ C₁-6алкил, C₂-6алкенил, C₂-6алкинил, халоC₁-6алкил опционално супституиран со -O-C(=O)-C₁-6алкил, хидроксиC₁-6алкил опционално

супституиран со $-O-C(=O)-C1$ -балкил, хидрокси $C2$ -балкенил, хидрокси $C2$ -балкинил, хидроксиало $C1$ -балкил, цијано $C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со карбоксил, $C1$ -балкил супституиран со $-C(=O)-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-C(=O)-O-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $C1$ -балкокси $C1$ -балкил- $O-C(=O)-$, $C1$ -балкил супституиран со $C1$ -балкокси $C1$ -балкил- $C(=O)-$, $C1$ -балкил супституиран со $-O-C(=O)-C1$ -балкил, $C1$ -балкокси $C1$ -балкил кадешто секој $C1$ -балкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи или со $-O-C(=O)-C1$ -балкил, $C2$ -балкенил супституиран со $C1$ -балкокси, $C2$ -балкинил супституиран со $C1$ -балкокси, $C1$ -балкил супституиран со $R9$ и опционално супституиран со $-O-C(=O)-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-C(=O)-R9$, $C1$ -балкил супституиран со хидроксил и $R9$, $C2$ -балкенил супституиран со $R9$, $C2$ -балкинил супституиран со $R9$, $C1$ -балкил супституиран со $-NR10R1$ $C2$ -балкенил супституиран со $-NR10R1$ $C1$ -балкил супституиран со хидроксил и $-NR10R1$ $C1$ -балкил супституиран со еден или два халогени и $-NR10R1$ $-C1$ -балкил- $C(R12)=N-O-R12$, $C1$ -балкил супституиран со $-C(=O)-NR10R1$ $C1$ -балкил супституиран со $-O-C(=O)-NR10R1$ $-S(=O)2-C1$ -балкил, $-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил, $-S(=O)2-NR14R15$, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2-NR14R15$, $C1$ -балкил супституиран со $-NR12-S(=O)2-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-NH-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-NR12-S(=O)2NR14R15$, $R13$, $C1$ -балкил супституиран со $-P(=O)(OH)2$ или $C1$ -балкил супституиран со $-P(=O)(OC1$ -балкил) 2 ; $R4$ и $R5$ секој независно претставува водород, $C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-NR14R15$, хидрокси $C1$ -балкил, хало $C1$ -балкил, хидроксиало $C1$ -балкил, $C1$ -балкокси $C1$ -балкил

кадешто секој $C1$ -балкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, $-S(=O)2-C1$ -балкил, $-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил, $-S(=O)2-NR14R15$, $-C(=O)-NR14R15$, $-C(=O)-O-$ $C1$ -балкил, $-C(=O)-R13$, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2-NR14R15$, $C1$ -балкил супституиран со $-NH-S(=O)2-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-NH-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-NH-S(=O)2-NR14R15$, $R13$ или $C1$ -балкил супституиран со $R13$; $R6$ претставува $C3-8$ циклоалкил, $C3-8$ циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член моноцикличен хетероциклически којшто содржи барем еден хетероатом избран од N , O или S ; споменатиот $C3-8$ циклоалкил, $C3-8$ циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член моноциклически хетероциклически, опционално и секој независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5 супституенти, секој супституент независно е избран од цијано, $C1$ -балкил, цијано $C1$ -балкил, хидроксил, карбоксил, хидрокси $C1$ -балкил, халоген, хало $C1$ -балкил, хидроксиало $C1$ -балкил, $C1$ -балкокси, $C1$ -балкокси $C1$ -балкил, $C1$ -балкил- $O-C(=O)-$, $-NR14R15$, $-C(=O)-NR14R15$, $C1$ -балкил супституиран со $-NR14R15$, $C1$ -балкил супституиран со $-C(=O)-NR14R15$, $-S(=O)2-C1$ -балкил, $-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил, $-S(=O)2-NR14R15$, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-S(=O)2-NR14R15$, $C1$ -балкил супституиран со $-NH-S(=O)2-C1$ -балкил, $C1$ -балкил супституиран со $-NH-S(=O)2$ -хало $C1$ -балкил или $C1$ -балкил супституиран со $-NH-S(=O)2-NR14R15$; $R7$ и $R8$ секој независно претставува водород, $C1$ -балкил, хидрокси $C1$ -балкил, хало $C1$ -балкил, хидроксиало $C1$ -балкил или $C1$ -балкокси $C1$ -балкил; $R9$ претставува $C3-8$ циклоалкил, $C3-$

8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, споменатиот C3-8циклоалкил, C3-8 циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен хетероциклил секој опционално и секој независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5 супституенти, секој супституент независно е избран од =O, C1-4алкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-4алкил, цијано, цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-4алкил супституиран со C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-4алкил кадешто секој C1-4алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксилни групи, халоген, халоC1-4алкил, хидроксиалоC1-4алкил, -NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -NR14R15, C1-4алкил супституиран со -C(=O)-NR14R15, C1-4алкокси, -S(=O)2-C1-4алкил, -S(=O)2-халоC1-4алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-4алкил, C1-4алкил супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15, R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со R13, фенил опционално супституиран со R16, фенил C1-6алкил кадешто фенилот е опционално супституиран со R16, 5 или 6-член ароматичен моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S кадешто споменатиот хетероциклил е опционално супституиран со R16; или кога два од супституентите од R9 се сврзани за истиот атом, може да бидат земени заедно за да формираат 4 до 7-член заситен моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S; R10 и R11 секој независно претставува водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноC1-6алкил, C1-6 алкил супституиран со -NR14R15,

C1-6алкил супституиран со -C(=O)-NR14R15, халоC1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, хидроксиалоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил може опционално да биде супституиран со една или две хидроксил групи, R6, C1-6алкил супституиран со R6, -C(=O)-R6, -C(=O)-C1-6алкил, -C(=O)-хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-халоC1-6алкил, -C(=O)-хидроксиалоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -Si(CH3)3, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со карбоксил, или C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15; R12 претставува водород или C1-4алкил опционално супституиран со C1-4алкокси; R13 претставува C3-8циклоалкил или заситен 4 до 6-член моноцикличен хетероциклил којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, кадешто споменатиот C3-8циклоалкил или моноцикличен хетероциклил е опционално супституиран со 2 или 3 супституенти секој независно избран од халоген, хидроксил, C1-6алкил, халоC1-6алкил, =O, цијано, -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкокси, или -NR14R15; R14 и R15 секој независно претставува водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил опционално супституиран со супституент избран од хидроксил, C1-4алкокси, amino или моно-или ди(C1-4алкил)амино; R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или -C(=O)NR14R15; R18 претставува водород, C1-6 алкил, C3-8 циклоалкил, C1-4алкил супституиран со C3-8 циклоалкил; R19 претставува водород; C1-6 алкил; C3-8 циклоалкил; C1-6алкил супституиран со -O-R20;

- (CH₂)_r-CN; -(CH₂)_r-CONR₂₀R₂₁; -(CH₂)_{r1}-NR₂₀R₂₁; -(CH₂)_{r1}-NR₂₀COR₂₁; -(CH₂)_{r1}-NR₂₀-(CH₂)_s-SO₂-R₂₁; -(CH₂)_{r1}-NH-SO₂-NR₂₀R₂₁; -(CH₂)_{r1}-NR₂₀CO₂R₂₁; -(CH₂)_r-SO₂NR₂₀R₂₁; фенил опционално супституиран со 2, 3, 4 или 5 супституенти секој независно избран од халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси, цијано или amino; 5- или 6- член ароматичен моноцикличен хетероциклически којшто содржи барем еден хетероатом избран од N, O или S, споменатиот хетероциклически е опционално супституиран со супституиран со 2, 3 или 4 супституенти секој независно избран од халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси, цијано или amino; кадешто споменатиот C1-6 алкил и C3-8 циклоалкил, може да биде опционално супституиран со една или повеќе R₂₀ групи; R₂₀ и R₂₁ независно претставува водород, C1-

6 алкил, C1-балканол-(CH₂)_n-O-C1-6алкил, или кога е сврзан за азотен атом R₂₀ и R₂₁ може да биде земен заедно за да формира со азотниот атом кон којшто тие се сврзани моноциклически заситен 4, 5 или 6-член прстен којшто опционално содржи понатаму хетероатом избран од O, S или N; n независно претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4; s независно претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4; r независно претставува цел број еднаков на 2, 3, или 4; r₁ независно претставува цел број еднаков на 2, 3 или 4; N-негов оксид, негова фармацевтска прифатлива сол или негов солват. има уште 21 патентни барања

(51) **C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 405/14, C 07D 491/107, C 07D 413/14, C 07D 417/14, C 07D 471/04, A 61K 31/454**

(11) **9598**

(13) T1

(21) **2018/746**

(22) 19/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) GB20140002013 06/02/2014 GB and GB20140016622 19/09/2014 GB

(96) 06/02/2015 EP15703826.6

(97) 27/06/2018 EP3102568

(73) **Heptares Therapeutics Limited BioPark Broadwater Road Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AX, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CONGREVE, Miles Stuart; O'BRIEN, Michael Alistair; BROWN, Giles Albert; CANSFIELD, Julie Elaine; PICKWORTH, Mark; RACKHAM, Mark David; TEHAN, Benjamin Gerald and TEOBALD, Barry John

(54) **БИЦИКЛИЧНИ АЗА СОЕДИНЕНИЈА КАКО МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОРНИ M1 АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение со формула (1b): или негова сол, каде што Q е опционално супституиран пет- или шест- или седум-член хетероциклически прстен кој содржи 2, 3 или 4 членови на хетероатомскиот прстен избрани од N, O и S; каде што Q може да се супституира со еден, два или три супституенти, кои може да се изберат од R₁ и/или R₂ каде што R₁ и R₂ може да бидат исти или различни или Q може да се супституира со (L)-R₁₀, (L)-R₁₁ и (L)-R₁₂, каде што L е врска или CH₂ група; R₁₀, R₁₁ и R₁₂ се независно избрани од водород; флуор; хлор; бром; цијано; оксо; хидрокси; OR₁₅; NR₁₅R₁₆; COR₁₅; CSR₁₅; COOR₁₅; COSR₁₅; OCOR₁₅; NR₁₇COR₁₅; CONR₁₅R₁₆; CSNR₁₅R₁₆; NR₁₇CONR₁₅R₁₆; R₁₇COOR₁₅; OCONR₁₅R₁₆; SR₁₅; SOR₁₅ и SO₂R₁₅; C1-6 неароматична јаглеводородна група која опционално се супституира со еден до шест атоми на флуор и каде што еден или два, но не сите, атоми на јаглерод од јаглеводородната група може опционално да се заменат со хетероатом избран од O, N и S и негови оксидирани форми; и опционално супституиран 5- или 6-член

прстен кој содржи 0, 2 или 3 хетероатоми избрани од O, N и S и нивни оксидирани форми, каде што опционалните супституенти за опционално супституираниот 5- или 6-член прстен се избираат од групата R8;

R1 се избира од водород; флуор; хлор; бром; цијано; оксо; хидрокси; OR5; NR5R6; COR5; COOR5; OCOR5; NR7COR5; CONR5R6; NR7CONR5R6; NR7COOR5; OCONR5R6; SR5; SOR5 и SO2R5; C1-6 неароматична јаглеводородна група која е опционално супституирана со еден до шест атоми на флуор и каде што еден или два, но не сите, атоми на јаглерод од јаглеводородната група може опционално да бидат заменети со хетероатом избран од O, N и S и нивните оксидирани форми; и опционално супституиран 5- или 6-член прстен кој содржи 0, 2 или 3 хетероатоми избрани од O, N и S и нивни оксидирани форми, каде што опционалните супституенти за опционално супституираниот 5- или 6-член прстен се избираат од група R8;

R2 се избира од водород; флуор; хлор; бром; цијано; хидрокси; метокси; OR5; NR5R6; COR5; COOR5; OCOR5; NR7COR5; CONR5R6; NR7CONR5R6; NR7COOR5; OCONR5R6; SR5; SOR5 и SO2R5; и C1-6 неароматична јаглеводородна група; или R1 и R2 може да се споени меѓусебе така што да формираат 6-член споен ароматичен прстен;

R5, R6 и R7 се исти или различни и секоја независно се избира од водород, неароматична C1-4 јаглеводородна група опционално супституирана со еден или повеќе атоми на флуор, или група со формула $CH_2N(Ra)COORb$;

Ra се избира од водород и неароматична C1-4 јаглеводородна група;

Rb неароматична C1-4 јаглеводородна група која опционално е супституирана со една или повеќе групи избрани од флуор; хлор; бром; цијано; хидрокси; метокси; amino; или циклоалкил, хетероциклоалкил, арил

хетероарил група;

R8 се избира од водород; флуор; хлор; бром; цијано; оксо; хидрокси; OR5; NR5R6; COR5; COOR5; OCOR5; NR7COR5; CONR5R6; NR7CONR5R6; NR7COOR5; OCONR5R6; SR5; SOR5 и SO2R5; и C1-6 неароматична јаглеводородна група која е опционално супституирана со еден до шест атоми на флуор и каде што еден или два, но не сите, атоми на јаглерод од јаглеводородната група може опционално да бидат заменети со хетероатом избран од O, N и S и нивните оксидирани форми;

R15, R16 и R17 се исти или различни, или може да бидат споени заедно така што да формираат прстен, и секоја е независно избрана од водород, неароматична C1-6 јаглеводородна група опционално супституирана со еден или повеќе атоми на флуор и каде што еден или два, но не сите, атоми на јаглерод од јаглеводородната група може опционално да бидат заменети со хетероатом избран од O, N и S и нивни оксидирани форми; или група со формула $CH_2N(Ra)COORb$; или група со формула (L)-R18 каде што L е врска или CH_2 група и R18 е опционално супституиран 5- или 6-член прстен кој содржи 0, 2 или 3 хетероатоми избрани од O, N и S и нивни оксидирани форми, каде што опционалните супституенти за опционално супституираниот 5- или 6-член прстен се избираат од групата R8;

R3 се избира од водород; флуор; цијано; хидрокси; amino; и C1-9 неароматична јаглеводородна група која е опционално супституирана со еден до шест атоми на флуор и каде што еден, два или три, но не сите, атоми на јаглерод од јаглеводородната група може опционално да бидат заменети со хетероатом избран од O, N и S и нивни оксидирани форми;

R4 е водородна или C1-6 неароматична јаглеводородна група која е опционално супституирана со еден до шест атоми на флуор

и каде што еден или два, но не сите, атоми на јаглерод од јаглеводородната група може опционално да бидат заменети со хетероатом избран од О, N и S и нивни оксидирани форми; и испрекинатата линија укажува на опционална

втора врска јаглерод-јаглерод, со тоа што кога е присутна втора врска јаглерод-јаглерод, тогаш R3 отсуствува.

има уште 14 патентни барања

(51) **C 07C 303/22, C 07C 323/66, C 07C 319/24**

(11) **9599**

(13) T1

(21) **2018/747**

(22) 19/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) EP20100306099 07/10/2010 --

(96) 07/10/2011 EP11769843.1

(97) 15/08/2018 EP2625163

(73) **Quantum Genomics Tour Montparnasse
33 Avenue du Maine 75015 Paris, FR**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) COQUEREL, Gérard; BALAVOINE, Fabrice;
SCHNEIDER, Jean-Marie; COUVRAT, Nicolas;
MADEC, Jonathan; CARTIGNY, Yohann and
PETIT, Marie-Noëlle

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА
(3S,3S') 4,4'-ДИСУЛФАДИИЛБИС НА (3-
АМИНОБУТАН 1-НА СУЛФОНСКА
КИСЕЛИНА)**

(57) 1 Постапката за приготвување на (3S,3S') 4,4'-дисулфандиилбис (3-аминобутан на 1-сулфонската киселина) од (S) етил 2-(бензилоксикарбониламино) 4-(неопентилокисулфонил)на бутаноат А кој ги опфаќа фазите:

(a) на редукција на етил естар од А поради добивање на (S) неопентил 3-(бензилоксикарбониламино) 4-хидроксибутанат на 1-сулфонат В;

(b) реакција на алкохолот В со метансулфонскиот анхидрид или метансулфонил хлорид во присаство на база поради добивање на (S) неопентил на 3-

(бензилоксикарбониламино) 4-(метилсулфонилокси) бутан 1-сулфонатот С;

(c) реакција на мезилованиот алкохол С со калиум тиаоцетат поради добивање на (S) 2-(бензилоксикарбониламино) 4-

(неопентилокисулфонил) бутил тиаоцетат D;

(d) димеризација на D поради добивање на (3S,3S') неопентил 4,4'-дисулфандиилбис(3-(бензилоксикарбониламино) бутан 1-сулфонат) Е; и

(e) депротекција на сулфонскиот естер и аминските групи од Е со мешање на Е во рефлуксителната мешавина на трифлуорооцетната киселина (TFA) и на анизол, поради добивање на (3S,3S') 4,4'-дисулфандиилбис на(3-аминобутан на 1-сулфонската киселина).

има уште 13 патентни барања




Fig 1

(51) **C 09D 5/28, C 09D 5/33, C 09D 7/00, G 09F 13/16**

(11) **9600**

(13) T1

(21) **2018/748**

(22) 19/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) DE201510104898 30/03/2015 DE and DE201510106819 30/04/2015 DE

(96) 05/11/2015 EP15193306.6

(97) 18/07/2018 EP3075790

(73) **Fritz Lange GmbH Südfeldstraße 3 31832 Springe, DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) Ilgay, Vedat

(54) **ЗАШТИТЕН СЛОЈ НА ЛАК СО АНТИАДХЕЗИОНЕН ЕФЕКТ КАКО И**

ПОСТАПКА ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА СЛОЈ НА ЗАШТИТЕН ЛАК

(57) 1 Слојот (1) на заштитниот лак за табла за прикажување на известувања, при што тој слој (1) на заштитен лак е нанесен како провиден надворешен слој на горната површина на лакот, а слојот (1) на заштитен лак ја опфаќа горната површина (4) со неправилно распределени точки испупчувања (3), при што тие испупчувања (3) изведени на слој од лакот (2) на слојот (1) на заштитниот лак се распределени со честичките (7), назначен со тоа, што слојот на заштитниот лак е нанесен како завршен слој на горната површина на лакот на сообраќаен знак (15) или на рекламна табла.

има уште 11 патентни барања



(51) **C 07K 1/16, C 07K 14/52, C 07K 1/36**

(11) **9601**

(13) T1

(21) **2018/749**

(22) 19/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) MX20110013852 16/12/2011 MX

(96) 17/12/2012 EP12857547.9

(97) 27/06/2018 EP2792685

(73) **Instituto Politecnico Nacional U.P. Adolfo López Mateos Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero 07738 México D.F., MX**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) ESTRADA PARRA, Sergio; ESTRADA GARCÍA, Iris Citlati Elvira and PÉREZ TAPIA, Sonia Mayra

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДИЈАЛИЗАБИЛЕН ЕКСТРАКТ НА ЛЕУКОЦИТИ

(57) 1 Постапка за производство на фактор на пренос, назначен со тоа, што ги опфаќа следните фази:

а) подвргнување на концентрат на леукоцити со пет пати повторен циклус на замрзнување-одмрзнување, при што во секој циклус, концентратот кој е замрзнат на -20°C во текот на една недела, а потоа потполно одмрзнат, како би се добил производ на замрзнување-одмрзнување;

б) подвргнување на производ на замрзнување-одмрзнување од фаза (а) на дијализа со примена на мембрана за дијализа со прекин на 12 kDa, поради добивање на дијализиран

производ;

с) подвргнување на дијализиран производ од фаза (б) на серијска тангенцијална ултрафилтрација, прво со прекин на 10 kDa, а потоа со прекин на 1 kDa, поради добивање на ултрафилтриран производ, при што тој ултрафилтрираниот производ добиен во фаза (с) се подвргнува на течна хроматографија со високи перформанси за исклучување по големина (SE-UPLC) поради негова идентификација и квантификација при што споменатиот ултрафилтриран производ е произведен во фаза (с) фактор на пренос кој има анти-пролиферативна активност, и при што таа анти-пролиферативна активност на фактор на пренос е испитана 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-со дифенилтетразолијум бромидно испитување.




FIG 1

(51) A 61K 31/44, A 61K 31/4412, A 61K 31/616, A 61K 45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/04

(11) 9602

(13) T1

(21) 2018/751

(22) 20/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) EP20120185852 25/09/2012 --

(96) 23/09/2013 EP13770659.4

(97) 01/08/2018 EP2900269

(73) BAYER AG and Bayer Pharma Aktiengesellschaft 51368 Leverkusen, DE and Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WEBER, Olaf and ZIEGELBAUER, Karl

(54) КОМБИНАЦИЈА ОД РЕГОРАФЕНИБ И АЦЕТИЛСАЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА ЗА ТРЕТИРАЊЕ КОЛОРЕКТАЛЕН КАНЦЕР

(57) 1 Фармацевтска комбинација што содржи регорафениб или метаболит на регорафениб кој метаболит е селектиран од групата составена од 4-[4-({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-

флуорофенокси]-N-метилпиридин-2-карбоксамид 1-оксид, 4-[4-({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-флуорофенокси]-N-(хидроксиметил)-пиридин-2-карбоксамид, 4-[4-({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-флуорофенокси]пиридин-2-карбоксамид и 4-[4-({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)-

фенил]карбамоил}амино)-3-флуорофенокси]пиридин-2-карбоксамид 1-оксид, и ацетилсалицилна киселина, или хидрат, солват, или фармацевтски прифатлива сол на истата, за употреба во терапијата на колоректален канцер.
има уште 6 патентни барања

(51) **C 07D 473/16, C 07D 519/00, C 07D 473/34, C 07F 9/656 A 61K 31/522, A 61P 31/12**

(11) **9603** (13) T1
(21) **2018/752** (22) 20/09/2018
(45) 30/09/2019

(30) EP20110188511 09/11/2011 --

(96) 08/11/2012 EP12784574.1

(97) 04/07/2018 EP2776439


(73) **Janssen Sciences Ireland UC Eastgate Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MULLER, Philippe; RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; EMBRECHTS, Werner; MC GOWAN, David Craig; BONFANTI, Jean-François; DOUBLET, Frédéric Marc Maurice and FORTIN, Jérôme Michel Claude

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПУРИН ЗА ТРЕТМАНОТ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I)



или фармацевтски прифатлива сол, солват или полиморф на истото, назначено со тоа, што Y е (C1-4) алкилен, R1 е селектиран од групата составена од имидазолил, пиазолил, пиролил,

фурил, оксадиазолил, оксазолил, и пиримидил секој од истите е опционално супституиран од еден или повеќе супституенти независно селектирани од халоген, хидроксил, C1-6 алкил, C1-4 алкокси или C3-6 циклоалкил и R2 е арил2 или хетероциклил; назначено со тоа, што изразот арил2 вклучува фенил, нафтил, антраценил и фенантренил, и е опционално супституиран од еден или повеќе супституенти независно селектирани од хидроксил, C1-6 алкил, C1-4 алкокси, трифлуорометил, CO2R3, халоген, хидроксил- C1-4 алкил-, NR6R7, C(O)R6, C(O)NR6R7, C1-4алкил-диетоксифосфорил или C1-4алкил-фосфонска киселина, каде што R3 е селектиран од H и C1-6 алкил, и R6 и R7 се секој независно селектиран од H, C1-6-алкил и C1-4алкокси; и каде што изразот хетероциклил се однесува на тетрахидроруган и хетероарил2. Изразот хетероарил2 вклучува пиридил, тетрахроизохинолинил, имидазопиридинил, хинолинил, изохинолинил, пиазинил, пиримидил, нафтиридинил, пиридазинил, бензимидазолил, бензотиазолил, пиазолил, тиазолил, имидазолил, индазолил. Хетероарил2 е опционално супституиран од еден или повеќе супституенти независно селектирани од халоген, хидроксил, C1-6 алкил, C1-4 алкокси, окси-C1-4алкиламин или пиролидинил-метанон.
има уште 3 патентни барања

(51) **C 12N 1/00**(11) **9604**

(13) T1

(21) **2018/754**

(22) 20/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) US201361849973P 06/02/2013 US

(96) 06/02/2014 EP14749483.5

(97) 29/08/2018 EP2954041

(73) **Envera LLC 220 Garfield Avenue West
Chester, PA 19380, US**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HASHMAN, Tommie, Eugene

(54) **СМЕСИ ОД ГЕРМИНАТИВНО
СОЕДИНИНИЕ СО ИСУШЕНИ СПОРИ**

(57) 1 Сува директна смеса која што содржи спора на бактерија и L-амино киселина, кадешто бактеријската спора и L-амино киселината заедно се сушат такашто бактеријската спора и are dried together such that the bacterial spore and L-амино киселината се одржуваат на приближна позиција се додека не достигнат корист кон околината за нивен раст.

има уште 14 патентни барања

(51) **H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/70, H
04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/136**(11) **9605**

(13) T1

(21) **2018/755**

(22) 20/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) KR20090102818 28/10/2009 KR

(96) 28/10/2010 EP15158612.0

(97) 19/09/2018 EP2899979

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd. 129,
Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR**(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) Min, Jung-Hye; Cheon, Min-Su and Han,
Woo-Jin(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
РЕЗИДУАЛЕН БЛОК**(57) 1 Апаратура за декодирање слика,
апаратурата содржи:

Екстрактор конфигуриран за екстрахирање, од податочен тек, поделена информација на постојна кодирана единица којашто покажува дали постојната кодирана единица е поделена во кодирани единици со пониска длабочина, кадешто постојната кодирана единица е хиерархиски поделена од максимална кодирана единица, кога поделената информација на постојната кодирана единица покажува дека постојната кодирана единица не е повеќе поделена во

кодирани единици со пониска длабочина, екстрахирање, од податочниот тек, на информација околу начинот на предвидување на постојната кодирана единица којашто покажува внатрешен начин или меѓу начин и информација околу тип на партиција која што покажува на димензија на предвидена единица добиена од постојната кодирана единица и добивање, од податочниот тек, ознака за кодиран блок која покажува дали трансформациски резидуален блок добиен од постојната кодирана единица вклучува најмалку една не-нулти ефективен коефициент на трансформација; кога ознаката за кодиран блок покажува дека трансформацискиот резидуален блок вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на ознаки за ефективен коефициент за множество на единици на фреквентен појас, кадешто ознаките за ефективен коефициент за множество единици на фреквентен појас се добиени од единиците со фреквентен појас освен единица со прв фреквентен појас кореспондентна на најнискиот фреквентен појас помеѓу множеството на единици со фреквентен појас, множеството на единици со фреквентен појас е вклучено во трансформацискиот резидуален блок; кога ознаката на ефективен коефициент на

единица со втор фреквенетн појас покажува на единица со втор фреквенетн појас којашто вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на трансформациски коефициенти за единица со втор фреквенетн појас врз основа на значајна мапа којашто ги покажува локациите на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата на вториот фреквенетн појас и информација за ниво на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата на вториот фреквенетн појас добиена од податочниот тек;

кога ознаката на ефективен коефициент на единицата со втор фреквенетн појас покажува на единица со втор фреквенетн појас којашто не вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, определување на трансформациски коефициенти на единици со втор фреквенетн појас како нула;

кога ознаката за кодиран блок покажува дека трансформацискиот резидуален блок вклучува најмалку еден не-нулти ефективен коефициент на трансформација, добивање на трансформациски коефициенти на единицата со втор фреквенетн појас врз основа на значајна мапа која ги покажува локациите на

не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата со прв фреквенетн појас и информација за нивото на не-нулти ефективни коефициенти на трансформација коишто постојат во единицата со прв фреквенетн појас добиени од податочниот тек;

декодер конфигуриран за изведба на инверзна-трансформација на трансформацискиот резидуален блокнаведениот декодер е конфигуриран за изведба на внатрешно предвидување и меѓу предвидување на единицата за предвидување врз основа на информацијата за начинот за предвидување и информацијата околу видот на партиција;


кадешто единицата со втор фреквенетн појас е една од множеството на едеиници со фреквенетн појас и различна од единицата со прв фреквенетн појас,

кадешто обликот на максималната кодирана единица е квадратен со ширина и должина во износ од 2,

кадешто обликот на постојната кодирана единица е квадрат, и

кадешто обликот на трансформацискиот резидуален блок е квадрат.

Слика 1



(51) H 04N 19/82, H 04N 19/117

(11) 9606

(21) 2018/757

(30) KR20100031143 05/04/2010 KR

(96) 05/04/2011 EP15191963.6

(97) 19/09/2018 EP2999226

(13) T1

(22) 20/09/2018

(45) 30/09/2019

(73) Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) ALSHINA, Elena; ALSHIN, Alexander and SHLYAKHOV, Nikolay

(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

(57) 1 Постапка за декодирање на видео, постапката содржи:
 добивање, од податочен тек, информација за типот на корекција на пикселни вредности; кога информацијата за корективен тип на пикселни вредности укажува на еден појасен тип и ивичен тип, добивање на множество на компензирачки вредности од податочниот тек; генерирање на вредности на пиксели од постоен блок со изведба на декодирање на постојниот блок и генерирање на вредности од ресторираните пиксели од постојен блок со изведба на деблокирачко-филтрирање на создадените вредности на пиксели од постојниот блок; кога информацијата за корективниот тип на пикселни вредности укажува на појасен тип, додавање на компензациска вредност, од множеството на компензациски вредности, кон пиксел во појасот од ресторираните пиксели од постојниот блок, кадешто вкупниот опсег на вредности на ресторираните пиксели е од минималната вредност од вредностите од ресторираните пиксели кон максимална вредност од вредностите од ресторираните

пиксели, и секција кореспондентна на вкупниот опсег на вредности од ресторираните пиксели која е униформно поделено во множество на појаси, појасот е еден од множеството на појаси, вредноста на пикселот е во опсег на пикселни вредности кои кореспондираат на појасот, множеството на компензациски вредности кореспондира со множеството на појаси и компензациската вредност кореспондира со појасот; и кога информацијата за корективниот тип на пикселни вредности укажува на ивичен тип, додавање на компензациска вредност, од множеството на компензациски вредности, кон пиксел кој кореспондира на нивото на ивична вредност од ресторираните пиксели од постоен блок, кадешто нивото на ивична вредност е определено врз основа на тоа дали вредноста на пикселот (30) е поголема или помала од вредноста на соседните ресторираните пиксели (32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38) по вертикала, хоризонтала или дијагонала, множеството на компензациски вредности кореспондира со множеството на нивоа на ивични вредности, и компензациската вредност кореспондира со нивото на ивична вредност од множеството на нивоа на ивична вредност.

Слика 1 [Fig. 1]



(51) A 61K 38/26, A 61P 3/10

(11) 9607

(13) T1

(21) 2018/758

(22) 21/09/2018

(45) 30/09/2019

(30) EP20130166205 02/05/2013 --

(96) 02/05/2014 EP14721834.1

(97) 15/08/2018 EP2991671

(73) Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880

Bagsværd, DK

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SAUERBERG, Per and NIELSEN, Flemming Seier

(54) **ОРАЛНО ДОЗИРАЊЕ НА GLP-1 СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Цврст состав којшто содржи GLP-1 пептид и засилувач за употреба како лек за орална администрација, кадешто

- a) споменатиот пептид има плазма полу-живот кај луѓе од барем 60 часа;
- b) споменатиот состав е администриран за

барем 3 пати; и

- c) споменатиот состав е администриран така што односот помеѓу плазма полу-живот во денови кај луѓе од споменатиот пептид и дозирачки интервал во денови од споменатиот состав е повеќе од 2:1.
- има уште 20 патентни барања

(51) **C 12N 15/86, C 12N 7/00, A 61K 39/00**

(11) **9572**

(13) T1

(21) **2018/1094**

(22) 31/12/2018

(45) 30/09/2019

(30) US201161532335P 08/09/2011 US

(96) 07/09/2012 EP12830105.8

(97) 24/10/2018 EP2753355

(73) **New York University and Benevir Biopharm Inc. 70 Washington Square New York, NY 10012, US and 2736 E. Baltimore Street Baltimore, Maryland 21224, US**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) MOHR, Ian J. and MULVEY, Matthew C.

(54) **ОНКОЛОШКИ ХЕРПЕС СИМПЛЕКС ВИРУС И НЕГОВА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) 1 Варијанта на херпес симплекс вирус (HSV) која опфаќа:


- a. функционално неактивни ICP34.5 кодирачки гени;
- b. ген кој кодира US11 кој е оперативно поврзан со моментално ран (IE) промотер;
- c. интактен ендеген ген кој го кодира US11;
- d. интактен ендеген ген кој го кодира Us12; и
- e. ген кој кодира хетерологен TAP инхибиторен полипептид,
- кадешто хетерологен TAP инхибиторен полипептид е UL49.5 TAP инхибиторен полипептид на херпес вирус, CMV US6 полипептид, или BNLF2a полипептид.
- има уште 32 патентни барања



(51) **A 61K 31/7068, A 61K 9/28, A 61K 9/20**
 (11) **9525** (13) T1
 (21) **2019/76** (22) 22/01/2019
 (45) 30/09/2019
 (30) 157875 P 05/03/2009 US; 201145 P
 05/12/2008 US and 53609 P 15/05/2008 US
 (96) 14/05/2009 EP09746975.3
 (97) 28/11/2018 EP2299984
 (73) **CELGENE CORPORATION 86 Morris Avenue Summit, NJ 0790 US**
 (74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (72) LAI, Mei; ETTER, Jeffrey, B. and BACKSTROM, Jay, Thomas

(54) **ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА АНАЛОГ НА ЦИТИДИН И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Фармацевтска композиција за употреба во постапка на лекување на субјект кој има карцином која опфаќа орално давање на фармацевтска композиција на субјект која се состои од терапевтски ефикасна количина на 5-азацитидин, кадешто композицијата е композиција со моментално ослободување и кадешто карциномот е акутна мијелогена леукемија.
 има уште 9 патентни барања



(51) **C 23C 2/00, C 23C 2/40, C 23C 2/20, C 23C 2/06**

(11) **9524**

(13) T1

(21) **2019/100**

(22) 30/01/2019

(45) 30/09/2019

(30) DE102014223819 21/11/2014 DE and
DE102014225516 11/12/2014 DE

(96) 24/09/2015 EP15777639.4

(97) 21/11/2018 EP3221487

(73) **Fontaine Engineering und Maschinen
GmbH Industriestraße 28 40764 Langenfeld, DE**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје

(72) FONTAINE, Dominique

(54) **ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ
НА МЕТАЛНА ЛЕНТА**

(57) 1 Постапка за обложување на метална лента (200) со материјал (300) за обложување при што постапката ги опфаќа следните чекори: спроведување на металната лента (200) која треба да се обложи, низ сад (110) за обложување, кој е наполнет со течен материјал (300) за обложување, при што материјалот за обложување се лепи на површината на метална лента која треба да се обложи; и спроведување на обложена метална лента (200) низ жлеб (120) за одување, кој е во насока на транспорт (R) на металната лента (200) поставен зад садот (110) за обложување поради одување на вишок на компоненти на сè уште течен материјал (300) за обложување

од површината на металната лента;
детектирање на моментална закривеност на металната лента (200) после напуштање на садот (110) за обложување;

подесување на корекциски котур (160) кој е сместен во садот (110) за обложувањ, со металнатата лента (220) поради измазнување на металната лента тогаш кога размерот на моменталната закривеност го надминува дозволеният праг на закривеност, при што поставување на корекцискиот котур (160) ја менува моменталната положба на металната лента (200) во жлебот на уредот (120) за одување;


назначена со следните чекори:

регулирање на моменталната положба на металната лента (220) на зададената посакувана средишна положба во жлебот (122) на уредот (120) за одување со преместување на уредот за одување во рамнина попречна во однос на насоката на транспортот на металната лента;

кадешто подесената позиција на корекцискиот котур (160) или нејзина промена се детектира со уредот (165) за детекција на корекцискиот котур;

и кадешто при преместување на уредот (120) за одување се зема предвид подесената позиција на корекцискиот котур (160).

има уште 5 патентни барања



(51) **A 61K 38/17, A 61P 13/12**

(11) **9514**

(21) **2019/191**

(13) T1

(22) 28/02/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201261583379P 05/01/2012 US

(96) 04/01/2013 EP13733786.1

(97) 05/12/2018 EP2800578


(73) **Boston Medical Center Corporation
One Boston Medical Center Place Boston, MA
02118, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) LU, Weining; FAN, Xueping and SALANT,
David, J.

(54) **SLIT-РОВО СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА
ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ
НА БУБРЕГ**

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
инхибитор ROBO2 кој инхибира ROBO2
биолошка активност, назначен со тоа што
ROBO2 е растворлив протеин ROBO2 кој
содржи фузионен полипептид, кој ги содржи
двата врзувачки домени Ig1 и Ig2 SLIT на
ROBO2 без интрацелуларен домен ROBO2.
има уште 6 патентни барања



(51) **C 07K 16/30, C 07K 16/40, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 39/00, A 61P 37/00, A 61P 35/00**

(11) 9515

(13) T1

(21) 2019/192

(22) 01/03/2019

(45) 30/09/2019

(30) US 201261669967 P 10/07/2012 US and US 201261702916 P 19/09/2012 US

(96) 03/07/2013 EP16152641.3

(97) 27/02/2019 EP3088421

(73) **Board of Regents, The University of Texas System 210 West 7th Street Austin, TX 7870 US**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1- 1000, Скопје

(72) Molldrem, Jeffrey and Sergeeva, Anna

(54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ЗА УПОТРЕБА ВО ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА РАК И АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Хуманизирано анти тело кое се врзува за VLQELNVTV (SEQ ID бр.: 45) кога е врзан со HLA-A2 рецептор, наведеното антитело се состои од варијабилна регија со тежок ланец која се состои од аминокиселинската секвенца прикажана во SEQ ID бр.: 16, варијабилна регија со лесен ланец која се состои од аминокиселински секвенци која е прикажана во SEQ ID NOS: 19 или 20
има уште 15 патентни барања

(51) **C 07D 495/04, A 61K 31/407, A 61P 25/16**

(11) 9516

(13) T1

(21) 2019/193

(22) 01/03/2019

(45) 30/09/2019

(30) EP20140182468 27/08/2014 --

(96) 27/08/2015 EP15770814.0

(97) 06/02/2019 EP3186257


(73) **Prexton Therapeutics SA 14 Chemin des Aulx**

1228 Plan les Ouates, Geneva, CH

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) POMEL, Vincent; CHARVIN, Delphine; MANTEAU, Baptiste and CONQUET, François

(54) **НОВ ДЕРИВАТ НА ХРОМОН ОКСИМ И НЕГОВАТА УПОТРЕБА КАКО АЛОСТЕРЕН МОДУЛАТОР НА МЕТАБОТРОПНИ ГЛУТАМАТНИ РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Соединението од следната формула (I):




(I)

или неговата фармацевтски прифатлива сол или солват.

има уште 11 патентни барања

Fig. 1



(51) **C 07D 249/08**

(11) **9517**

(21) **2019/194**

(30)

(96) 12/12/2014 EP14838925.7

(97) 12/12/2018 EP3230268


(73) **ISAGRO S.p.A. Via Caldera 21
20153 Milano, IT**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**

(72) **BONETTI Roberto and ZANARDI Giampaolo**


(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА
ТЕТРАКОНАЗОЛ**

(57) 1 Постапката за приредување на тетраконазолот кој што ја има формулата (I),



(I)

или еден од неговите оптички активни изомери:



(II)

кои што опфаќаат реагирање на соединението 2-(2,4-дихлорофенил)-3-(1H-2,4-триазол-1-ил)пропан-1-ил кое што ја има формулата (II),

(51) **B 01D 11/04, E 04B 1/00, C 22B 3/22, C 22B 3/02, B 65D 88/00, B 65D 90/14**

(11) **9518**

(13) T1

(21) **2019/195**

(22) 01/03/2019

(45) 30/09/2019

(30) FI20120005713 26/06/2012 FI

(96) 12/06/2013 EP13810326.2

(97) 12/12/2018 EP2872658

(73) **Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo, FI**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri;
VAARNO, Jussi and PAJALA, Jussi

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СОЛВЕНТ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА СЕТЛЕР И СОЛВЕНТ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА СЕТЛЕР**

(57) 1 Постапка за производство на солвент на екстракција со растворувач кој треба да се користи во хидрометалургиски течни-течни екстракциони процеси за одвојување на раствори помешани во дисперзија во различни фази на растворање, назначен со тоа, што методот ги опфаќа чекорите на:

- производство на местото на производство, како на пример во инженерска работилница,

или еден од неговите оптички активни изомери, на растворен или суспендиран во најмалку еден органски растворувач, со тетрафлуороетилен во присуство на вода и некоја неорганска база, поради наградување на спомнатиот тетраконазол кој што ја има формулата (I) или еден од неговите оптички активни изомери.

има уште 12 патентни барања

мноштво самостојни-модули на елементите (2, 3, 4, 5), од кои секоја има надворешни димензии, цврстина и ракување и средства за обезбедување (6) во согласност со стандардите на транспортен контејнер, модул на модул на самоносиви таложни елементи (2, 3, 4, 5), кој содржи само-придржлива рамковна структура (7) која има облик на правоаголен паралелепипед со надворешни димензии и аголни делови (6) во согласност со превозот на стандардните контејнери, наведените аголни прицврстувања се прицврстени на секој агол на рамковната конструкција и школка (8, 14, 15, 16), која е поддржана во рамковната конструкција (7) и формира барем дел од протокот за решенијата што течат во сетлерите,

- транспорт на модулите (2, 3, 4, 5) на местото на инсталацијата како нормален товар со транспортна опрема, како што се камиони, приколки и контејнери, способни за ракување и транспортирање на стандардни компатибилни единици за транспортниот контејнер и
- монтирање на модулите (2, 3, 4, 5) во комплетен сетлер на местото на инсталација.
има уште 27 патентни барања

(51) **C 07D 401/04**(11) **9519**

(13) T1

(21) **2019/196**

(22) 01/03/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201261681484P 09/08/2012 US

(96) 08/08/2013 EP13753455.8

(97) 20/02/2019 EP2882737


(73) **Celgene Corporation 86 Morris Avenue Summit, NJ 0790 US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LI, Ying; COHEN, Benjamin, M.; XU, Jean and TRAVERSE, John, F.

(54) **ЦВРСТА ФОРМА НА (S)-3-(4-((4-МОРФОЛИНОМЕТИЛ)БЕНЗИЛ)ОКСИ)-1-ОКСОИЗОИНДОЛИН-2-ИЛ)ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОН ХИДРОХЛОРИД**

(57) 1 Цврста форма на HCl сол од Соединение (I-S):




(I-S),

каде што цврстата форма е Форма А кристална форма што се карактеризира со XRPD образец кој што има врвови на приближно 15.09, 15.94 и 22.30 степени 2 θ .

има уште 5 патентни барања

XRPD образец на хидрохлат на соединението (I-S)

(51) **A 61K 31/4545, A 61K 9/20, A 61P 7/02**(11) **9520**

(13) T1

(21) **2019/197**

(22) 01/03/2019

(45) 30/09/2019

(30) US20100308056P 25/02/2010 US

(96) 24/01/2011 EP15190823.3

(97) 05/12/2018 EP3017811

(73) **Pfizer Inc. and Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company 235 East 42nd Street New York, NY 10017, US and Hinterbergstrasse 16 6312 Steinhausen, CH**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) PATEL, Jatin; FROST, Charles; JIA, Jingpin and VEMA-VARAPU, Chandra

(54) **ФОРМУЛАЦИИ НА АПИКСАБАН**

(57) 1 Таблета која содржи до 5 mg аликсабан и фармацевтски прифатлив растворувач или носач, при што таблетата може да се добие со процес кој се состои од чекори на:

(1) мешање на сировите материјали кои

содржат кристални аликсабан честички пред гранулацијата;
 (2) гранулирање на сировите материјали од чекорот (1) користејќи процес на сува гранулација, каде што кристалните аликсабан честички имаат D90 помала од 89 μm , како што е измерено со ласерско светлинско расејување;

(3) мешање на гранулите добиени во чекор (2) со екстрагрануларни сирови материјали;
 (4) компресирање на смесата од чекор (3) во таблета; и
 (5) филм обложување на таблетата од чекорот (4).

има уште 10 патентни барања

(51) **C 07D 493/14, A 61K 31/122, A 61K 31/336**

(11) **9521**

(13) T1

(21) **2019/198**

(22) 04/03/2019

(45) 30/09/2019

(30) AU20130901359 18/04/2013 AU

(96) 17/04/2014 EP14784998.8

(97) 12/12/2018 EP2986615

(73) **QBiotics Limited 7 Penda Street**

Yungaburra, QLD 4872, AU


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) REDDELL, Paul Warren; GORDON, Victoria Anne; MOSELEY, Ryan; STEADMAN, Robert; MOSES, Rachael Louise; BOYLE, Glen Mathew and PARSONS, Peter Gordon

(54) **ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА**

ЗАЗДРАВУВАЊЕ НА РАНА

(57) 1 5,6- или 6,7-епокси-тиглиан соединение или негова фармацевтска прифатлива сол за употреба во промовирање на заздравување на рана; кадешто 5,6- или 6,7-епокси-тиглиан соединение е соединение со формула (I):



кадешто

R1 е водород и R2 е -OR17; или R1 и R2 заедно

формира карбонил група (=O);

R3 е водород или C1-6 алкил;

R4 и R5 се независно водород или -OR17; или

R4 и R5 заедно формираат двојна врска или

епоксид (-O-);

R6 е водород или C1-6алкил;

R7 е -OH или -OR18;

R8 е -OH или -OR18; дава дека R7 и R8 не се заедно OH;

R9 и R10 се независно избрани од водород и C1-6алкил;

R11 и R12 или R12 и R13 заедно формира епоксид и групата што останува на R11 и R13 е водород, -OH или -OR17


R14 е водород или -R17;

R15 е водород или -R17;

R16 е водород или -R17;

R17 е водород, -C1-6алкил, -C2-6 алкенил, -C2-6 алкинил, -C(O)C1-6алкил, -C(O)C2-6алкенил или -C(O)C2-6алкинил; R18 е C1-20алкил, -C2-20алкенил, -C2-20алкинил, -C(O)C1-20алкил, -C(O)C2-20алкенил, -C(O)C2-20алкинил, -C(O)циклоалкил, -C(O)C1-10алкилциклоалкил; -C(O)C2-10алкенилциклоалкил, -C(O)C2-10алкинилциклоалкил, -C(O)арил, -C(O)C1-10алкиларил, -C(O)C2-10алкениларил, -C(O)C2-10алкиларил, -C(O)C1-10алкилC(O)R19, -C(O)C2-10алкенилC(O)R19, -C(O)C2-10алкинилC(O)R19, -C(O)C1-10алкилCH(OR19)(OR19), -C(O)C2-10алкенилCH(OR19)(OR19), -C(O)C2-10алкинилCH(OR19)(OR19), -C(O)C1-10алкилSR19, -C(O)C2-10алкенилSR19, -C(O)C2-10алкинилSR19, -C(O)C1-10алкилC(O)OR19, -C(O)C2-


10алкенилC(O)OR₁₉, -C(O)C₂-
10алкинилC(O)OR₁₉, -C(O)C₁-
10алкилC(O)SR₁₉, -C(O)C₂-
10алкенилC(O)SR₁₉, -C(O)C₂-
10алкинилC(O)SR₁₉,
алкил, алкенил






или



алкинил




и



R₁₉ е водород, -C₁-10алкил, -C₂-10алкенил, -C₂-10алкинил, циклоалкил или арил; кадешто секоја алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил или арил група е опционално супституирана; или геометриски изомер или стереоизомер или негова фармацевтска прифатлива сол.

има уште 19 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 471/10, C 07D 401/06, A 61K 31/437, A 61P 31/14**

(11) **9522**

(13) T1

(21) **2019/199**

(22) 04/03/2019

(45) 30/09/2019

(30)

(96) 06/10/2015 EP15782033.3

(97) 13/02/2019 EP3204375

(73) **Reviral Limited Stevenage Bioscience Catalyst Gunnels Wood Road Stevenage Hertfordshire SG1 2FX, GB**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LUNN, Graham; MATHEWS, Neil; COCKERILL, Stuart; WARD, Simon;

PARADOWSKI, Michael and GASCON SIMORTE, Jose Miguel

(54) **СПИРО-ИНДОЛИНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО И ПРОФИЛАКСА НА РЕСПИРАТОРНА СИНЦИТИЈАЛНА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЈА (РСВ)**

(57) 1 Соединение коешто е бензимидазол со формула (I):



кадешто:

- еден од X и Y е N атом или супституиран C атом и другиот е CH;
 - L е единечна врска или C1-3 алкилен;
 - R1 е C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 3- до 10-член циклоалкил, 5- до 10-член хетероциклил или 5- до 12- член хетероарил, секој од нив е несупституиран или

супституиран;

- Z е -N(R₂)₂;

- секој R₂ е независно водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил или C2-6 алкинил, кадешто споменатиот алкил, алкенил и алкинил групи се несупституирани или супституирани; и
 - m е 1;

или негова фармацевтска прифатлива сол.
 има уште 14 патентни барања

(51) **A 61K 31/196, A 61K 31/606, A 61K 31/616, A 61K 9/28, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 47/32**

(11) **9523**

(13) T1

(21) **2019/200**

(22) 04/03/2019

(45) 30/09/2019

(30) EP20120166110 30/04/2012 -- and US201261640217P 30/04/2012 US

(96) 29/04/2013 EP13719543.4

(97) 23/01/2019 EP2844220

(73) **TILLOTTS PHARMA AG Baslerstrasse 15 4310 Rheinfelden, CH**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BRAVO GONZÁLEZ, Roberto Carlos; BUSER, Thomas; GOUTTE, Frédéric Jean-Claude; BASIT, Abdul, Waseh; FREIRE, Ana, Cristina and VARUM, Felipe, José, Oliveira

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА НА ЛЕК СО ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**

(57) 1 Формулација на лек со одложено ослободување за орална администрација за


испорака на лек во дебелото црево кај субјект, споменатата формулација содржи:

јадро и обложување на јадрото, јадрото содржи лек и обложувањето содржи надворешен и внатрешен слој,

кадешто надворешниот слој содржи смеса на прв полимерен материјал којшто е осетлив на напад на колонска бактерија и втор полимерен материјал којшто има рН праг на рН 6 или погоре, и

кадешто внатрешниот слој содржи трет полимерен материјал којшто е растворлив во интестинална течност или гастроинтестинална течност, споменатиот трет полимерен материјал е поликарбоксилан киселински полимер којшто е барем парцијално неутрализиран со барем 10% од карбоксилните киселински групи во формата на карбоксилатни ањони.

има уште 14 патентни барања



Сл. 1

(51) **C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 401/12, C 07D 403/12, A 61K 31/4178, A 61K 31/454, A 61K 31/4155, A 61P 3/10, A 61P 43/00**

(11) **9558**

(13) T1

(21) **2019/302**

(22) 08/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) JP20110188121 31/08/2011 JP and US201161573433P 06/09/2011 US

(96) 30/08/2012 EP17157922.0

(97) 27/02/2019 EP3199533


(73) **Japan Tobacco Inc. 2-1 Toranomon 2-chome, Minato-ku Tokyo 105-8422, JP**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) UENO, Hiroshi; OGOSHI, Yosuke; MOTODA, Dai; UEYAMA, Kazuhito; MIURA, Tomoya; NAGAMORI, Hironobu; IWAYAMA, Toshihiko; SUZAWA, Koichi; TAKAHASHI, Akihiko and SUGIMOTO, Kazuyuki

(54) **ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЕ И НЕГОВА ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение или негова фармацевтска прифатлива сол претставена со општата формула [Ib]:



кадешто

прстен Cy е

(1) C6-10 арил,

(2) C3-8 циклоалкил или

(3) C3-8 циклоалкенил,

n1 е 0, 2, 3 или 4,

R1a е

(1) халоген атом,

(2) хидрокси,

(3) карбокси,

(4) C1-6 алкил група,

(5) C2-8 алкенил група,

(6) C2-8 алкинил група,

(7) C1-6 алкокси група,

(8) C3-6 циклоалкил група,

(9) хало C1-6 алкил група,

(10) хидрокси C1-6 алкил група,

(11) C1-6 алкокси C1-6 алкил група,

(12) хало C1-6 алкокси C1-6 алкил група,

(13) C1-6 алкилсулфонил C1-6 алкил група,

(14) хало C1-6 алкилсулфонил C1-6 алкил група,

(15) хало C1-6 алкиламино C1-6 алкил група,

(16) C3-6 циклоалкил C2-6 алкинил група,

(17) хало C1-6 алкокси група,

(18) карбокси C1-6 алкокси група,

(19) C1-6 алкилсуфанил група,


(20) C1-6 алкилсулфонил група,

(21) хало C1-6 алкилсулфонил група,

(22) C1-8 алкилкарбонил група,

(23) C1-6 алкоксикарбонил група,

(24) група претставена со Формулата:



кадешто

R5 е

(a) водороден атом или

(b) C1-6 алкил група, и

R6 е

(a) C1-6 алкил група или

(b) хало C1-6 алкил група,

(25) заситен хетероциклил C1-6 алкил група

(заситен хетероциклил е од 4-член до 6-член

заситен хетероциклил којшто има 1 до 2

хетероатоми избрани од азот, кислород, и

сулфур) или

(26) заситен хетероциклил окси C1-6 алкил


група (заситениот хетероциклил е од 4-член до

6-член заситен хетероциклил којшто има 1 до 2


хетероатоми избрани од азот, кислород, и

сулфур),
 под услов кога n_1 е 2, 3 или 4, R_{1a} секој е истиот или различен,
 R_{2a} е
 (1) C1-8 алкил група,
 (2) C3-8 циклоалкил C1-6 алкил група,
 (3) C6-10 арил C1-6 алкил група,
 (4) заситен хетероциклил C1-6 алкил група (заситениот хетероциклил е од 4-член до 6-член заситен хетероциклил којшто има 1 до 2 хетероатоми избрани од азот, кислород, и сулфур),
 (5) C3-8 циклоалкил група,
 (6) хало C1-6 алкил група,
 (7) C1-6 алкокси C1-6 алкил група,
 (8) хало C3-8 циклоалкил група,
 (9) C6-10 арил група (C6-10 арил група е опционално супституиран со 1 до 4 супституенти избрани од
 (a) халоген атом,
 (b) хидрокси,
 (c) C1-6 алкил група,
 (d) C2-8 алкенил група,
 (e) C2-6 алкинил група,
 (f) C1-6 алкокси група,
 (g) хало C1-6 алкил група,
 (h) C1-6 алкокси C1-6 алкил група,
 (i) хало C1-6 алкокси група,
 (j) хидрокси C1-6 алкокси група,
 (k) C1-6 алкокси C1-6 алкокси група,
 (l) карбокси C1-6 алкокси група,
 (m) C6-10 арил C1-6 алкокси група,
 (n) C1-6 алкилсуфанил C1-6 алкокси група,
 (o) C1-6 алкилсулфонил C1-6 алкокси група,
 (p) C6-10 арил C1-6 алкокси C1-6 алкокси група,
 (q) заситен хетероциклил C1-6 алкокси група (заситениот хетероциклил е од 4-член до 6-член заситен хетероциклил којшто има 1 до 2 хетероатоми избрани од азот, кислород, и сулфур, и е опционално супституиран со 1 до 2 C1-6 алкил групи),
 (r) заситен хетероциклил окси група (заситениот хетероциклил е 4-член до 6-член заситен

хетероциклил којшто има 1 до 2 хетероатоми избрани од азот, кислород, и сулфур),
 (s) C3-8 циклоалкокси група,
 (t) C1-6 алкоксикарбонилокси група и
 (u) C1-6 алкилсулфонилгрупа), или
 (10) заситен хетероциклил група (заситениот хетероциклил е од 4-член до 6-член заситен хетероциклил којшто има 1 до 2 хетероатоми избрани од азот, кислород, и сулфур, и е опционално супституиран со 1 до 4 C1-6 алкил групи), и
 прстен Суа е група избрана од
 (1) група претставена со Формулата:




кадешто
 m_2 е 2 или 3,
 m_3 е 2 или 3,
 n_3 е 1 или 2,
 (2) група претставена со Формула:



кадешто
 m_4 е 0, 2 или 3,
 m_5 е 0, 1 или 2,

под услов кога збир од m_4 и m_5 е 1 или повеќе,
 (3) група претставена со Формулата:




кадешто

m4 е 0, 2 или 3,

m5 е 0, 1 или 2,

под услов кога збир од m4 и m5 е 1 или повеќе,

(4) група претставена со Формулата:




кадешто

m8 е 1 или 2,

m9 е 1 или 2, и

(7) група претставена со Формулата:




кадешто

m6 е 0, 1 или 2,

m7 е 0, 1 или 2,

под услов кога збир од m6 и m7 е 1 или повеќе,

(5) група претставена со Формулата:



кадешто

m8 е 1 или 2,

m9 е 1 или 2,

n2 е 0, 2, 3 или 4,

R3a е

(1) хидрокси,

(2) C1-6 алкил група или

(3) хидрокси C1-6 алкил група,

под услов кога n2 е 2, 3 или 4, R3a секој е истиот или различен,

R3b е

(1) хидрокси,

(2) C1-6 алкил група (којашто опционално формира C3-6 циклоалкил група заедно со јаглородот кон којшто таа е сврзана и соседниот јаглород) или

(3) хидрокси C1-6 алкил група, или

(4) кога два R3b се сврзани за истиот јаглород, тие опционално формираат C3-6 циклоалкил група заедно со јаглородот кон којшто тие се сврзани,

под услов, кога n2 е 2, 3 или 4, секој R3b е истиот или различен, и


кадешто

m6 е 0, 1 или 2,

m7 е 0, 1 или 2,

под услов кога збир од m6 и m7 е 1 или повеќе,

(6) група претставена со Формулата:



R4b e

- (1) водороден атом,
 (2) C1-6 алкил група,
 (3) карбокси C1-6 алкил група,

- (4) хало C1-6 алкил група или
 (5) C1-6 алкокси C1-6 алкил група.
 има уште 20 патентни барања

(51) **C 22C 21/10, C 22F 1/053**(11) **9559**

(13) T1

(21) **2019/303**

(22) 08/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201562248796P 30/10/2015 US and
US201662326858P 25/04/2016 US

(96) 28/10/2016 EP16834065.1

(97) 13/03/2019 EP3265595

(73) **Novelis, Inc. 3560 Lenox Road, Suite 2000
Atlanta, GA 30326, US**(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје(72) KAMAT, Rajeev G.; CHAKRABARTI, Dhruva
J.; MOHANTY, Rashmi Ranjan; KULKARNI, Rahul
Vilas; BENDZINSKI, Duane E. and TIMM, Juergen(54) **7XXX ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ СО
ВИСОКА ЧВРСТИНА И ПОСТАПКИТЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ**

- (57) 1 Легулата на алуминиум која што опфаќа
 8.9 - 9.2 mas.% Zn, 0.2 - 2.1 mas.% Cu, 2.2 - 2.4
 mas.% Mg, 0.18 - 0.23 mas.% Fe, 0.09 - 0.12
 mas.% Si, 0.05 - 0.15 mas.% Zr, 0.04 - 0.09
 mas.% Mn, 0.03 - 0.09 mas.% Cr, 0.01 - 0.02
 mas.% Ti, и до 0.15 mas.% на нечистоти, со
 остаток како на Al, при што таа легура на
 алуминиумот понатаму опфаќа до 0.20 % од
 еден или повеќе од Mo, Nb, Be, V, Co, Sn, Sr, V,
 In, Hf, Ag, Sc, и Ni или
 понатаму опфаќа до 0.10 % на некој редок
 земјан елемент одбран од групата која што ја
 сочинуваат Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd,
 Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, и Lu.
 има уште 19 патентни барања



FIG. 1

* 814 и 816 СТАРЕНИ СЕ ДВА
ЧАСА ПОДОЛГО ОД 85 и 86(51) **C 07C 233/8 C 07C 235/42, C 07D 401/12, C
07D 215/52, C 07D 405/04, C 07D 213/81**(11) **9560**

(13) T1

(21) **2019/304**

(22) 09/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201361916824P 17/12/2013 US

(96) 11/12/2014 EP14827908.6

(97) 13/03/2019 EP3083554

(73) **Eli Lilly & Company Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US**

- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/22, 1000 Скопје
 (72) BLANCO-PILLADO, Maria-Jesus; VETMAN,
Tatiana Natali; SCHIFFLER, Matthew Allen;
YORK, Jeremy Schulenburg; MANNINEN, Peter
Rudolph and WARSHAWSKY, Alan M.
 (54) **СОЕДИНЕНИЈА НА ДИМЕТИЛБЕНЗОЕВА
КИСЕЛИНА**
 (57) 1 Соединение избрано од:

3-[[6-(3-бензодиоксол-5-ил)-3-метил-пиридин-2-

карбонил]амино]-2,4-диметил-бензоева
киселина;
3-[[6-[3-(хидроксиметил)фенил]-3-метил-
пиридин-2-карбонил]амино]-2,4-диметил-
бензоева киселина; и

3-[[3-(3-хлорофенил)нафтаген-1-
карбонил]амино]-2,4-диметил-бензоева
киселина;
или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 8 патентни барања

(51) **B 23K 1/00, B 23K 35/28, B 23K 35/00, B
23K 1/20**

(11) **9561** (13) T1
(21) **2019/305** (22) 09/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) EP08169856 25/11/2008 --

(96) 20/11/2009 EP09755914.0

(97) 09/01/2019 EP2370228

(73) **Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20
30173 Hannover, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BECKER, Andreas; BORN, Thomas;
GARCIA-JUAN, Placido; OTTMANN, Alfred and
SWIDERSKY, Hans-Walter

(54) **АНТИКОРОЗИВЕН ФЛУКС**

(57) 1 Постапка за зголемување на отпорноста
на корозија на залемени делови направени од
алуминиум или легури на алуминиум против
корозија предизвикана од контактот со вода или
водени состави назначено со тоа, што нанесен
е модифициран флуks за лемење со алуминиум
кој содржи основен флуks и Li катјони каде што
основниот флуks содржи еднакво на или
помалку од 5 % од тежината K₃AlF₆.
има уште 14 патентни барања

(51) **B 23K 1/19, B 23K 103/10, B 23K 35/36, B
23K 35/362, F 28F 21/08**

(11) **9562** (13) T1
(21) **2019/306** (22) 09/04/2019
(45) 30/09/2019

(30)

(96) 10/02/2010 EP10703646.9

(97) 09/01/2019 EP2533937

(73) **Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20
30173 Hannover, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BECKER, Andreas; BORN, Thomas;
GARCIA-JUAN, Placido; OTTMANN, Alfred and
SWIDERSKY, Hans-Walter

(54) **ФЛУКС ШТО ФОРМИРА
НЕРАСТВОРЛИВ ОСТАТОК ОД ЛЕМЕЊЕ**

(57) 1 Модифициран флуks за лемење со
алуминиум кој содржи основен флуks кој
содржи K₂AlF₅ или негов претходник кој
формира K₂AlF₅ за време на лемење
селектиран од групата составена од калиум
флуорозинкати и K₂SiF₆, и Li₃AlF₆ во количина
која одговара на 80 % до 120 % од количината
која е стехиометриски потребна да се
конвертираат сите K₂AlF₅ до K₂LiAlF₆ за време
на лемење, назначено со тоа, што
модифицираниот флуks содржи еднакво на или
помалку од 2% од тежината K₃AlF₆ и
моларниот однос на Li₃AlF₆ и K₂AlF₅ присутен
во флуksот или формиран од претходникот за
време на лемење е 0.2:1 до 0.3:1.
има уште 11 патентни барања

(51) **G 01N 33/48, G 01N 33/50, C 12Q 1/56**

(11) **9563** (13) T1
(21) **2019/307** (22) 09/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) US201361754600P 20/01/2013 US

(96) 17/01/2014 EP14740167.3

(97) 09/01/2019 EP2946206

(73) **Dyax Corp. 300 Shire Way Lexington, MA
0242 US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) JOSEPH, Kusumam and KAPLAN, Allen, P.

(54) ПРОЦЕНА, АНАЛИЗИ И ТРЕТМАН НА ПКАЛ-ПОСРЕДУВАНИ НАРУШУВАЊА

(57) 1 Метода, која содржи:
контактирање примерок составен од плазма протеаза С1 инхибитор (С1-ИНН) со реагенс за заробување, кој е имобилизиран на супстрат, и мерење во примерокот на ниво на

функционален С1-ИНН што се врзува за реагенсот за заробување; назначено со тоа, што реагенсот за заробување содржи:
и) активна форма на Фактор XII, или С1-ИНН-врзувачки фрагмент на истото,
и и) активна форма на плазма каликреин, или С1-ИНН-врзувачки фрагмент на истото, или и и и) комбинација од и) и и и).
има уште 12 патентни барања



(51) **A 61K 9/19, A 61P 35/00**

(11) **9564**

(21) **2019/308**

(13) T1

(22) 09/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201361790490P 15/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14722450.5

(97) 09/01/2019 EP2968588

(73) **AbbVie Inc. and Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG 1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, US and Max-Planck-Ring 2a 65205 Wiesbaden, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TSCHOEPE, Markus; KALETA, Katharina and KUMAR, Vineet

(54) **ФОРМУЛАЦИИ ОД АНТИ-EGFR АНТИТЕЛО ЛЕК КОЊУГАТ**

(57) 1 Лиофилизирана формулација што содржи анти-Рецептор на Епидермален Фактор на Раст (EGFR) антителиво лек коњугат (ADC), шеќер, хистидин, и сурфактанс, назначено со тоа, што наведениот анти-EGFR ADC содржи анти-EGFR антителиво коњугирано за ауристин, каде што анти-EGFR антителото содржи променлив регион од тежок ланец што содржи региони што одредуваат комплементарност (CDRи) што ги содржат секвенците на аминокиселина претставени во СЕК ИД БРИ: 15, 16, и 17, и содржи променлив регион од лесен ланец што содржи CDRи што ги содржат секвенците на аминокиселина претставени во СЕК ИД БРИ: 20, 2 и 22.

има уште 25 патентни барања

основа на проценки од фетална фракција на специфичен дел.

има уште 13 патентни барања

Нацрт 1.



(51) **A 61F 2/86, A 61F 2/01**

(11) **9556**

(13) T1

(21) **2019/310**

(22) 10/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US 201261675515 P 25/07/2012 US

(96) 24/07/2013 EP16180444.8

(97) 30/01/2019 EP3106127

(73) **Novate Medical Limited First Floor, Block 1 Galway Technology Park Parkmore, Galway, IE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GILSON, Paul; HORAN, Steven; KEATING,

Karl; RYAN, Damien; O'GORMAN, Jacqueline;

BATEMAN, Paul; KEEGAN, Martin and

BRODERICK, Declan

(54) **УРЕД ЗА ВАСКУЛАРНО ФИЛТРИРАЊЕ**


(57) 1 Уред за васкуларно филтрирање кој што се состои од потпорна рамка и елементи на филтерот, при што елементите на филтерот (765, 785, 904, 906) се протегаат од потпорната рамка кон краевите на елементот на филтерот формирајќи врв (767, 905) на кој што тие се взаемно поврзани,

каде што споменатиот врв е поставен на или близу до централната оска на уредот за васкуларно филтрирање; и каде што потпорната рамка има проксимален обрач (76 78 901), дистален обрач (763, 784, 903), и приклучни потпирачи (762, 782, 902), што се карактеризира со тоа што, дисталниот обрач содржи:

низа на потпирачи во форма на V (766, 784, 903) и продолжни потпирачи (764, 902) кои што ја поврзуваат низата на споменати потпирачи во форма на V со приклучните потпирачи (762, 782, 902) и каде што

потпирачите во форма на V не се директно
взаемно поврзани.

има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1 (ПРЕТХОДЕН ИЗУМ)

(51) C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A 61K 38/17

(11) 9555

(13) T1

(21) 2019/311

(22) 10/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 0908613 20/05/2009 GB

(96) 19/05/2010 EP16176246.3

(97) 23/01/2019 EP3112376

(73) Immunocore Ltd. 101 Park Drive Milton Park Abingdon OX14 4RY Oxfordshire, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LI, Yi; JAKOBSEN, Bent Karsten and VUIDEPOT, Annelise Brigitte

(54) БИФУНКЦИОНАЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ

(57) 1 Бифункционална молекула која што содржи полипептиден врзувачки партнер специфичен за даден рМНС епитоп, и имун ефектор полипептди, при што N-завршетокот на рМНС врзувачкиот партнер е поврзан за C-завршетокот на имуниот ефектор полипептид, каде што полипептидниот врзувачки партнер е антитело.

има уште 11 патентни барања

СЛИКА 1

НИЗА ИД Бр: 1 – аминокиселинска низа на NY-ESO TCR алфа синџир

	10	20	30	40
	*	*	*	*
	K Q E V T Q I P A A L S V P E G E N L V L N C S F T D S A I Y N L Q W F R Q D P			
	50	60	70	80
	*	*	*	*
	G K G L T S L L L I T P W Q R E Q T S G R L N A S L D K S S G R S T L Y I A A S			
	90	100	110	120
	*	*	*	*
	Q P G D S A T Y L C A V R P L L D G T Y I P T F G R G T S L I V H P Y I Q N P D			
	130	140	150	160
	*	*	*	*
	P A V Y Q L R D S K S S D K S V C L F T D F D S Q T N V S Q S K D S D V Y I T D			
	170	180	190	200
	*	*	*	*
	K Q V L D M R S M D F K S N S A V A W S N K S D F A C A N A F N N S I I P E O T			
	F F P S P E S S			

(51) **A 01N 25/04, A 01N 43/40, A 01P 7/00**(11) **9554** (13) T1(21) **2019/312** (22) 10/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) JP20120267685 06/12/2012 JP

(96) 05/12/2013 EP13812184.3

(97) 13/02/2019 EP2928298

(73) **Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. 3-15 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) IWASA, Mitsugu; SANO, Mitsuo; OKADA, Takashi; OKUMURA, Yasuhiro and KOBAYASHI, Yusuke

(54) **МАСЛО-БАЗИРАНА ПЕСТИЦИДНА СУСПЕНЗИЈА**

(57) 1 Масло-базирана пестицидна суспензија којашто содржи (1) флоникамид или негова сол,

(2) органски силиконски тип на сурфактант претставен со формулата (I):



кадешто R1 е органска група претставена со следната формула (II):

-R2-O-(C2H4O)x-(C3H6O)y-R3 (II)

кадешто R2 е не-супституирана или супституирана C2-6 алкилен група, R3 е водород, не-супституирана или супституирана C1-6 алкил група или ацетил група (-COCH3), Me е метил група, x е цел број од 0 до 15, и y е цел број од 0 до 10, m е цел број од 0 до 10, и n е цел број од 1 до 10, и (3) барем еден масло-базиран разредувачки агенс избран од групата составена од растително масло и негово алкилирано масло.

има уште 9 патентни барања

(51) **C 07D 495/04, C 07D 519/00, A 61K 31/54 A 61K 31/5377, A 61K 31/519, A 61P 43/00, A 61P 35/04, A 61P 35/00, A 61P 35/02**(11) **9552** (13) T1(21) **2019/313** (22) 11/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 2010031899 17/02/2010 JP and

2010131950 09/06/2010 JP

(96) 16/02/2011 EP11744685.6

(97) 10/04/2019 EP2540728

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) NOMMA, Misaki; MIYAZAKI, Toru; OGURO, Yuuya and KURASAWA, Osamu

(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ**(57) 1 . Соединение претставено со формула:
o

каде што

X е сулфурен атом;

У еCH;

K.1 е Cj_6 алкилна група, опционално заменета со халоген атом(и);

Kg е

(1) Cj.б алкилна група, опционално заменета со

од 1 до 3 супституенти, избрани од

(а) моноциклична неароматична

хетероциклина група со 4-7 членови која, како

атом од кој се состои прстенот, покрај

јаглеродни атоми, содржи од 1 до 4 хетеро

атоми избрани од кислороден атом, сулфурен

атом и азотен атом опционално заменети со од

1 до 3 супституенти, избрани од

(1) халоген атом,

(п) хидроксилна група,

(ш) C16 алкилна група, опционално заменета со

од 1 до 3 супституенти, избрани од

(аа) халоген атом,

(бб) хидроксилна група,
 (вв) С1.6 алкокси група, и
 (гг) С6 14 арилна група, опционално заменета со од 1 до 3 СЈ 6 алкилни групи,
 (IV) С1-6 алкокси група,
 (V) Сб-н арилна група, опционално заменета со од 1 до 3 халогени атоми,
 (y1)Сб-14 арилокси група,
 (y11)С1_6 алкокси-карбонилна група,
 (VIII) С]_б алкил-карбонилна група,
 (jx) цијано група,
 (\) Сб-14 арилсулфонилна група,
 (x1)карбоксо група,
 (хн)амино група, опционално моно или дисупституирана со С1-6 алкилна група(и),
 (хш) моноциклична неароматична хетероциклина група со 4-7 членови која, како атом од кој се состои прстенот, покрај јаглеродните атоми, содржи од 1 до 4 хетеро атоми избрани од кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом опционално заменети со оксо група, и (XIV) оксо група,
 (б) С[^]-б алкокси група,
 (в) амино група, опционално моно или дисупституирана од супституент(и) избрани од (1) С1-6 алкилна група, опционално заменета со од 1 до 3 супституенти, избрани од (aa) Сб-14 арилна група, опционално заменета со од 1 до 3 С1-6 алкокси групи,
 (бб) С1-6 алкокси-карбонилна група,
 (вв) моноциклична ароматична хетероциклина група со 4-7 членови која, како атом од кој се состои прстенот, покрај јаглеродните атоми, содржи од 1 до 4 хетеро атоми избрани од кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом,
 (гг) С3-8 циклоалкилна група, опционално заменета со моноциклична ароматична хетероциклина група со 4-7 членови која, како атом од кој се состои прстенот, покрај јаглеродните атоми, содржи од 1 до 4 хетеро атоми избрани од кислороден атом, сулфурен

атом и азотен атом, и (дд) хидроксилна група,
 (И) моноциклична неароматична хетероциклина група со 4-7 членови која, како атом од кој се состои прстенот, покрај јаглеродните атоми, содржи од 1 до 4 хетеро атоми избрани од кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом опционално заменети со од 1 до 3 С7.13 аралкилни групи,
 (ш) Сб-14 арилна група, опционално заменета со од 1 до 3 С1.6 алкокси групи, и (jy) С3-8 циклоалкилна група,
 (г) ароматична хетероциклична група со 5 или 6 членови,
 (д) Сб-н арилна група, и
 (f) С3-8 циклоалкилна група, опционално заменета со амино група,
 (2) Сб-и арилна група, опционално заменета со од 1 до 3 халогени атоми,
 (3) моноциклична неароматична хетероциклина група со 4-7 членови која, како атом од кој се состои прстенот, покрај јаглеродните атоми, содржи од 1 до 4 хетеро атоми избрани од кислороден атом, сулфурен атом и азотен атом, премостена неароматична хетероциклична група или спиро-циклична неароматична хетероциклична група, каде што неароматичната хетероциклична група опционално е заменета со од 1 до 3 супституенти, избрани од (а) халоген атом,
 (б) а С,_6 алкилна група, опционално заменета со од 1 до 3 супституенти, избрани од (1) хидроксилна група,
 (п) Сj_6 алкокси-карбонилна група, и (ш) карбамоилна група,
 (в) С6_14 арилокси група,
 (г) С1-6 алкокси-карбонилна група,
 (д) С]_б алкил-карбонилна група,
 (f) Сб-м арилна група, опционално заменета со С1-6 алкилсулфонилна група,
 (е) С7_13 аралкилна група, опционално

заменета со од 1 до 3 халогени атоми,
(ж) хидроксилна група,
(з) карбамоилна група, и
(с) моноциклична неароматична хетероциклина
група со 4-7

Достава на корекции, докази и преводи ПА
МК/Е/2019/00 50 84 0000 000000 ресец^еЛ аf
15/04/2019 01.15.54 РМ ку
тајар:мајаР ЕР 2 540 728 В1
П/ЕП-2019/313
Аffеспд Шес :МК/Р/2019/000313
членови која, како атом од кој се состои

прстенот, покрај јаглеродните атоми, содржи од
1 до 4 хетеро атоми избрани од кислороден
атом, сулфурен атом и азотен атом,
(4) C2_6 алкенилна група, опционално
заменета со од 1 до 3 C6 14 арилни групи,
(5) ароматична хетероциклична група со 5 или 6
члена,
(6) неар' матична хетероциклил-карбонилна
група. избрана од пирслидинилкарбонил, или
(7) C3 8 циклоалкилна група, опционално
заменета со amino група, или нејзина сол.
има уште 18 патентни барања

(51) **A 61K 38/04, A 61K 38/12, A 61K 9/00, A
61K 9/08, A 61M 15/00**

(11) **9551** (13) T1
(21) **2019/314** (22) 11/04/2019
(45) 30/09/2019


(30) US201462059748P 03/10/2014 US
(96) 01/10/2015 EP15774606.6
(97) 27/03/2019 EP3200762
(73) **Xelia Pharmaceuticals Aps Dalslandsgade
11 DK-2300 Kobenhavn S., DK**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BENCIC, Nenad

(54) **УРЕД ЗА ИНХАЛАЦИЈА**

(57) 1 Уред за белодробна администрација,
којшто содржи
единица за распрскување во млаз и
кертриц којшто содржи воден раствор
составен од
80 до 400 mg A/mL од сулфометилиран
полимиксин.
има уште 21 патентни барања



Сл.1

(51) **C 07K 14/47, A 61K 38/17, A 61P 7/02**(11) **9550**

(13) T1

(21) **2019/315**

(22) 11/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 39933 P 27/03/2008 US and 81984 P 18/07/2008 US

(96) 27/03/2009 EP09725336.3

(97) 16/01/2019 EP2280720

(73) **Purdue Research Foundation 300 Kent Avenue West Lafayette, Indiana 47906, US**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) PANITCH, Alyssa; PADERI, John, Eric; PARK, Kinam; STUART, Katherine and HIGBEE, Steve

(54) **СИТЕТИЧКИ ПЕПТИДОГЛИКАНИ КОИ ВРЗУВААТ КОЛАГЕН, ПОДГОТОВКА, И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение на формула PnGx каде што n е 1 до 10; x е 1 до 10

P е синтетички пептид од 5 до околу 40 аминокиселини кој опфаќа секвенца на аминокиселини избрана од група која се состои од RRANAALKAGELYKSILY и GSITTIDVPWNV; и G је гликан; пришто секвенца на пептид може да се модифицира за да вклучува сегмент на глицинцистеин на точки на врзување на гликан. има уште 18 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **A 61K 31/4184, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A 61K 47/20, A 61K 47/10**(11) **9549**

(13) T1

(21) **2019/316**

(22) 11/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201261613173 P 20/03/2012 US;

US201261669889 P 10/07/2012 US and

US201261678715 P 02/08/2012 US

(96) 15/03/2013 EP13765020.6

(97) 16/01/2019 EP2827863

(73) **Eagle Pharmaceuticals, Inc. 50 Tice Boulevard Suite 315 Woodcliff Lake, NJ 07677, US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) SUNDARAM, Srikanth and TARRIFF, Scott, L.

(54) **ТЕЧНА КОМПОЗИЦИЈА ЗА УПОТРЕБА ВО ПОСТАПКА НА ЛЕКУВАЊЕ НА СОСТОЈБА КОЈА РЕАГИРА НА БЕНДАМУСТИН КАЈ ПАЦИЕНТИ НА КОИ И Е**

ПОТРЕБНО НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАПРЕМНИНАТА ЗА ДАВАЊЕ

(57) 1 Течна композиција која содржи:

- i) од околу 0,05 до околу 12,5 mg/ml бендаустин или негова фармацевтски прифатлива сол;
- ii) солубилизатор кој опфаќа полиетилен гликол и пропилен гликол, полиетилен гликол се наоѓа во количина од околу 0,3 до околу 45% запремина и пропилен гликол се наоѓа во количина од околу 0,03 до околу 5% од запремина; и, опционо
- iii) парентерално прифатлив растворувач за употреба во постапка на лекување на

состојба која реагира на бендаустин кај субјект на кој му е потребно ограничено внесување на течности и/или натриум, која опфаќа

- а) идентификување на субјект на кој му е потребна терапија со бендаустин и кој има физиолошка состојба која бара ограничено внесување на течности /или натриум;
 - б) парентерално давање на предметниот субјект со запремина од околу 120 ml или помалку споменувана течна композиција во текот на суштински континуиран период кој е поал од или еднаков на 30 минути.
- има уште 16 патентни барања

(51) **B 01J 39/04, B 01J 4/02, C 01B 11/02**

(11) **9548**

(13) T1

(21) **2019/317**

(22) 12/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) DE102010055982 23/12/2010 DE

(96) 22/12/2011 EP11805787.6

(97) 13/02/2019 EP2654940

(73) **A.P.F. Aqua System AG Friedrich-Ebert-Str. 143 d-e 42117 Wuppertal, DE**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) UHLMANN, Helmut

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ВОДЕН СТАБИЛЕН ХЛОРИН ДИОКСИД РАСТВОР**

(57) 1 Постапка за добивање на воден хлорин диоксиден раствор со концентрација на хлорин диоксид во опсег од 0.3 до 4.5% од тежината, којашто ги содржи чекорите:

- (а) добивање на хлорит,
 - (б) добивање на пероксодисулфат,
 - (с) комбинирање на хлорит и пероксодисулфат во воден систем и моларниот однос на пероксодисулфат со хлорит [S2O8²⁻] / [ClO₂⁻] од повеќе од 1 со формирање на воден хлорин диоксиден раствор,
- кадешто не е додаден дополнителен пуфер за подготвување на водениот хлорин диоксиден раствор.
- има уште 12 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07K 1/34, A 61K 39/36, A 61K 36/00, A 61K 39/35**

(11) **9547**

(13) T1

(21) **2019/318**

(22) 11/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 20090305517 05/06/2009 EP

(96) 07/06/2010 EP16184996.3

(97) 23/01/2019 EP3141262

(73) **STALLERGENES 6, rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony, FR**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) MOINGEON, Philippe; BATARD, Thierry and VILLET, Bertrand

(54) **НАМАЛУВАЊЕ НА ИН ВИТРО ГЕНОТОКСИЧНОСТА НА ЕКСТРАКТИТЕ ОД**

ПОЛЕН СО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФЛАВОНОИДИТЕ

(57) 1 Прочистен екстракт од полен кој содржи алергени назначено со тоа што секој флавоноид се содржи во количина помала од 0.001 грам на 100 грами од сувата фракција од полен, претставена во агликонски еквивалент, со тоа што екстрактот прочистен од алергени може да се добие со метод кој содржи чекор на ултрафилтрација на водениот екстракт од полен изведена низ 1-10 кДа мембрана со најмалку 5 волумени од раствор на амониум бикарбонат, и чекор на стерилна филтрација низ 0.22 μm филтер.

има уште 4 патентни барања

(51) **E 02F 3/30, E 02F 3/60, E 02F 3/407**

(11) **9532**

(13) T1

(21) **2019/319**

(22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201261696971P 05/09/2012 US

(96) 29/08/2013 EP13835666.2

(97) 27/03/2019 EP2893090

(73) **ESCO Group LLC 2141 NW 25th Avenue Portland, OR 97210, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BRISCOE, Terry, L.; OLLINGER, IV, Charles, G. and STROM, Joshua, L.

(54) ЛАЖИЦА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛСКА КОПАЧ

(57) 1 Лажицата (10) на електричен кабелски копач која што го опфаќа телото (11) и вратата (16) кои што заедно ја одредуваат шуплината (24) за собирање на материјали во текот на работа на електричниот кабелски копач, при што телото (11) го опфаќа преден сид (13), спротивниот заден сид (12) и страничните сидови (14) кои што се протегаат помеѓу преден сид (13) и заден сид (12), н а з н а ч е н с о т о а, што задниот сид (12) ја има надворешната површина (47) со која што е поврзан

електричниот кабелски копач кога лажицата (10) е во положбата за истоварување, каде што вратата (16) се реверзабилно прицврстена за телото (11), за движење кое што е активирано од гравитацијата помеѓу отворената положба и затворената положба околу оската (46) ротации која што се протега на напред од надворешната површина (47) од заден сид (12) на телото (11), по должината на растојанието (D) помеѓу заден сид (12) и центарот на гравитацијата (CG) на оптеретените врата (16).

има уште 9 патентни барања




Fig. 1

(51) **В 01F 3/04, F 16K 17/16, F 16K 17/04, В 67D 1/04**

(11) **9531**

(21) **2019/320**

(13) T1

(22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 201361864660P 12/08/2013 US and

201361911500P 04/12/2013 US

(96) 11/08/2014 EP14836343.5

(97) 03/04/2019 EP3033296

(73) **SodaStream Industries Ltd. Gilboa Street, P.O. Box 280 Airport City 7019900, IL**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул.

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **СОНЕН, Avi and DANIELI, Guy**

(54) ВЕНТИЛ ЗАШТИТЕН СО РАСПРСКУВАЧКИ ДИСК

(57) 1 Сигурносна единица за домашен апарат за карбонизација, која единица опфаќа: вентил (100) за да се ослободи гасот од зачепена состојба при прв притисок;и резервен елемент изведен да пукне при друг повисок притисок кога споменатиот вентил се

расипа;
 во која спомнатиот вентил опфаќа носач (10)
 вентил, опружна навртка (30), опруга (90) и
 куќиште (40) на резервниот елемент кој се
 движи како би се ослободил спомнатиот гас
 преку излезот во текот на карбонизација;
 во која спомнатото куќиште (40) на резервниот
 елемент има канал (12) за насочување на
 спомнатиот гас спрема спомнатиот резервен
 елемент;
 во која резервниот елемент претставува
 распрскувачки диск (80);
 во која притисокот за влезниот гас го потискува
 куќиштето (40) надолу, и таа сила надолу од
 куќиштето (40) спрема опружната навртка (30)
 доведува до тоа да спомнатата опруга (90) да
 се збие со што се симнува куќиштето (40) и се
 отвара зачепената област (50),
 и во која неуспешноста да се отвори

зачепената област (50) овозможува
 зголемување на притисок во внатрешноста на
 вентил (100) и, кога дискот (80) ќе пукне, се
 создава нов пат преку каналот (12) кој
 овозможува гасот да се ослободи преку
 шуплива зона (15) низ пукнатиот распрскувачки
 диск (80), преку сигурносниот излез (95) и во
 атмосфера, назначено со тоа, што вентилот ја
 опфаќа навртката (60) не телото на вентил
 при што во нејзината статична положба,
 вентилот (100) е затворен, опругата (90) е
 незбиена и опружната навртка (30) го држи
 куќиштето (40) во место така што навртката
 (60) на телото на вентилот се ослонува на
 основаната површина (45) на куќиштето (40) со
 што се осигурува зачепената област (50)
 потполно да е зачепена.
 има уште 3 патентни барања




FIG. 1A

(51) A 61K 31/047, A 61K 31/19, A 61K 31/366, A
 61K 31/56, A 61K 36/185, A 61K 36/39, A 61P
 15/00, A 61P 35/00, A 61P 43/00

(11) 9530

(21) 2019/321

(13) T1

(22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) IT2015UB05087 05/11/2015 IT

(96) 04/11/2016 EP16197205.4

(97) 13/02/2019 EP3165229

(73) **CLARIDE PHARMA S.R.L. Via Friuli, 25
20135 Milano (MI), IT**


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Scarpagnini, Giovanni; Di Marco, Roberto
Maria Antonio; Mangano, Katia and Longo
Sormani, Sonia

(54) **КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ИЛИ
ЛЕКУВАЊЕ НА СИНДРОМ НА
ПОЛИЦИСТИЧНИ ЈАЈЧАНИЦИ И НЕГОВИТЕ
ПОВРЗАНИ СИМПТОМИ**

(57) 1 Композиција која опфаќа i) корозолинска
киселина, елагитанин и/или екстракт на Banaba
(Lagerstroemia speciosa), ii) инозитол и/или
неговите соли и/или изомерни облици, iii)
Ipomoea Batatas и физиолошки прифатлив
носач, за употреба во превенција и/или
лекување на синдром на полицистични
јајчаници.

има уште 8 патентни барања



(51) **C 10G 1/00, C 10G 31/09, C 10G 1/02**

(11) **9529**

(13) T1

(21) **2019/322**

(22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) DK20130000715 21/12/2013 DK

(96) 22/12/2014 EP14831091.5

(97) 30/01/2019 EP3083888

(73) **Steeper Energy ApS Sandbjergvej 11 2970
Hørsholm, DK**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) IVERSEN, Steen Brummerstedt

(54) **ПОСТАПКАТА И УРЕД ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЈАГЛЕВОДОРОД**

(57) 1 Постапката за производство на течен
јаглеводород со превод на јаглероден
материјал кој што е содржан во една или во

повеќе од суровините, при што таа постапка
опфаќа

- обезбедување на воведниот материјал од
една или од повеќе суровини;

- ставање под притисок на воведниот материјал
до однапред утврден притисок со постапка од
најмалку 150 бари;

- загревање на воведниот материјал под
притисок до однапред одредена работна
температура од најмалку 370 степени;

- реагирање на воведниот материјал, кој што е
загреан и под притисок, низ тек на однапред
одреден временски период;

- ладење на одреагиран воведен материјал до
некоја температура под 200° C;

- механичко разделување на фракцијата со
поголема вискозност од конвертованиот

воведен материјал на работниот притисок со употреба на механички филтер со отвори на филтерот помеѓу $1\mu\text{m}$ и $500\mu\text{m}$;
 - каде што температурата на филтерот е контролирана за да биде во опсегот 40 до $200\text{ }^\circ\text{C}$;
 - каде што механички разделената фракција од поголемата вискозност се извлекува од постапката;
 - каде што екстракцијата се изведува низ изменливи механички филтери помеѓу најмалку еден вклучен и најмалку еден исклучен филтер;
 - каде што филтерот е направен на линијата и поради тоа отворен е за прилив и филтерот е направен надвор од линијата и поради тоа е затворен за приливот со отварање и затворање, респектабилно, на вентили на системи пред и зад филтерите;

- каде што, понатаму, вентилот за одведување е сместен помеѓу затворените вентили на системот и пред елементите на филтерот, се отвара кон областа на понизок притисок, за да се ослободи механички разделената фракција од голема вискозност од филтер и низ одводен вентил;
 - каде што одводен вентил се затвара и комората се полни со некомпресивен флуид пред ставање под притисок на комората за филтрирање со отварање на вентилот на системот;
 - пренесување на преостанатата конвертирана воведната маса низ системот за намалување на притисокот и понатаму низ системот за разделување.
 има уште 8 патентни барања




Fig. 1

(51) **A 61K 31/465, A 61K 47/02, A 61K 9/70, A 61K 9/00, A 61K 47/36**

(11) **9526**

(21) **2019/323**

(13) T1

(22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 20120161483 27/03/2012 EP and 201261615997P 27/03/2012 US

(96) 15/03/2013 EP13712730.4

(97) 13/02/2019 EP2830589

(73) **NICOCCINO AB Lahällsvägen 48 18330 Täby, SE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) HÜBINETTE, Fredrik

(54) **ФОРМУЛАЦИЈАТА НА НИКОТИН**

(57) 1 Мукоадхезивниот филм кој го содржи никотинот, кој што може да се добие - со приредување на воден раствор во рН од 9.5 до 13, со вмешување на

(i) солите на никотинот,

(ii) алкалниот агенс за регулирање на рН, и

(iii) агенс за формирање на филм кој што ја опфаќа алгинатната сол на моновалентниот катјон или мешавината на алгинатните соли на моновалентните катјони, при што тој агенс за формирање на филм има средна содржина на

гулуронатот (G) од 50 до 85mas.%, средна содржина на мануронатот (M) од 15 до 50mas.%, средна молекуларна маса од 30,000 g/mol до 90,000 g/mol и кој е таков да неговиот 10% на воден раствор на температура од 20°C има вискозитет од 100-1000 mPas, како што е измерено при брзина на смолкнување од 20 o/min со употреба на Brookfield вискозиметар со вретеното Вг. 2;

- со распоредување на растворот по цврстата површина; и

- со оставување на тој раствор да се суши на спомнатата површина.

има уште 13 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85**

(11) **9527**

(13) T1

(21) **2019/324**

(22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US20100357314P 22/06/2010 US and US20100357317P 22/06/2010 US

(96) 22/06/2011 EP16154526.4

(97) 30/01/2019 EP3034608

(73) **REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn; GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J. and HOSIAWA, Karolina A.

(54) **ГЛУШЕЦ КОЈШТО ИЗРАЗУВА ИМУНОГЛОБУЛИНСКА ХИБРИДНА ЛЕСНА НИЗА СО ЧОВЕЧКИ ВАРИЈАБИЛЕН РЕГИОН**

(57) 1 Глушец, којшто содржи:

непреуредена човечка имуноглобулинска тешка низа на варијабилен генски сегмент (hVH), непреуредена човечка имуноглобулинска тешка

низа на различен генски сегмент (hDH) и непреуредена човечка имуноглобулинска тешка низа на поврзан генски сегмент (hJH) којшто е оперативно поврзан за имуноглобулинска тешка низа на константен (CH) ген од глушец, и непреуредена човечка имуноглобулинска λ лесна низа на варијабилен генски сегмент (hVλ) и човечки λ поврзан генски сегмент (hJλ) којшто е оперативно поврзан со имуноглобулинска κ лесна низа на константен (Cκ) ген од глушец на ендеген locus од имуноглобулинска κ лесна низа на глушец, кадешто споменатиот locus κ интроничен засилувачки елемент во спротивен правец на Cκ генскиот сегмент (означен со Eκi) и 3' κ засилувач во правец на Cκ генски сегмент (означен со Eκ3') се одржани, кадешто глушецот изразува антители коешто содржи тешка низа којшто содржи преуредена човечка VH-DH-JH секвенца и CH секвенца од глушец и лесна низа којшто содржи преуредена човечка Vλ-Jλ секвенца и Cκ секвенца од глушец. има уште 18 патентни барања



(51) С 07D 487/04, А 61К 31/519, А 61Р 27/00, А 61Р 29/00, А 61Р 35/00, А 61Р 17/00, А 61Р 1/00, А 61Р 19/00

(11) 9528

(13) Т1

(21) 2019/325

(22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201161530866P 02/09/2011 US;

US201261594882P 03/02/2012 US and

US201261677445P 30/07/2012 US

(96) 31/08/2012 EP16199883.6

(97) 27/02/2019 EP3196202

(73) **Incyte Holdings Corporation 1801**

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
Николов 98, 1000, Скопје

(72) LI, Yun-Long; YAO, Wenqing; HE, Chunhong;
COMBS, Andrew, P.; YUE, Eddy, W.; SPARKS,
Richard, B.; ZHU, Wenyu; MEI, Song; GLENN,
Joseph; MADUSKUIE, Thomas, P., Jr. and
DOUTY, Brent

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЛАМИНИ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА РІЗК

(57) 1 Соединение кое е избрано помеѓу:

(5R)-{3-[1-(R)-(4-амино-3-метил-1H-
пиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил]-5-хлоро-
2-етокси-6-флуорофенил}-3-оксазолидин-2-он;
(5R)-{3-[1-(S)-(4-амино-3-метил-1H-
пиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил]-5-хлоро-
2-етокси-6-флуорофенил}-3-оксазолидин-2-он;
(5S)-{3-[1-(R)-(4-амино-3-метил-1H-
пиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил]-5-хлоро-
2-етокси-6-флуорофенил}-3-оксазолидин-2-он;

и

(5S)-{3-[1-(S)-(4-амино-3-метил-1H-
пиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил]-5-хлоро-
2-етокси-6-флуорофенил}-3-оксазолидин-2-он;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 5 патентни барања

(51) **A 23L 33/135, A 61K 9/00, A 61K 35/74, A 61K 9/19, A 61K 9/48, A 61P 1/10, A 61P 1/12, A 61P 31/04**

(11) **9567**

(13) T1

(21) **2019/326**

(22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 201612190 13/07/2016 GB; 201616016 20/09/2016 GB; 201616018 20/09/2016 GB; 201703548 06/03/2017 GB and 201703552 06/03/2017 GB

(96) 13/07/2017 EP17742524.6

(97) 06/03/2019 EP3313422

(73) **4D PHARMA PLC 5th floor 9 Bond Court Leeds, LS1 2JZ, GB**


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) BERNALIER-DONADILLE, Annick; CROUZET, Laureen and HABOUZIT, Chloe

(54) **КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ ВИД BLAUTIA HYDROGENOTROPHICA ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА ДИЈАРЕА ИЛИ КОНСТИПАЦИЈА**

(57) 1 Композиција која опфаќа бектериски ви од родот на Blautia hydrogenotrophica кој има секвенца 16s rRNA која е најмалку 95% идентична со SEQ ID NO:5, за употреба во постапка на лекување или превенција на дијареа и/или констипација. има уште 14 патентни барања

СЛ. 1



(51) **A 01K 67/00, A 61K 31/336, A 61K 31/585, A 61K 31/665, A 61P 15/18**

(11) **9568**

(13) T1

(21) **2019/327**

(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 201261692624 P 23/08/2012 US

(96) 23/08/2013 EP13831276.4

(97) 03/04/2019 EP2871941

(73) **SenesTech, Inc. 3140 North Caden Court, Suite 1 Flagstaff, AZ 86004, US**


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MAYER, Lorretta, P. and DYER, Cheryl, A.


**(54) СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА РЕПРОДУКТИВНИОТ
КАПАЦИТЕТ НА ЖЕНСКИ СТАОРИ**

(57) 1 Состав погоден за намалување на репродуктивниот капацитет на женски стаори, кој што содржи:

(а) дитерпеноид епоксид или негова сол кој што има скелет на триптолид претставен со следната структура:



и кој што предизвикува осиромашување на фоликулите на јајчникот кај женски цицачи, и (б) органски диепоксид избран од групата која што се состои од 4-винилциклохексен диепоксид (VCD), глицерол диглицидил етер (GDE), 4-бутандиол диглицидил етер (BDE), 4-циклохександи-метанол диглицидил етер (CHDE), 3,4-епокси-циклохексил-метил-3,4-епоксициклохексил карбоксилат (ERL 4221) и етилен гликол диглицидил етер (Кветол). има уште 15 патентни барања



СЛИКА 1

(51) F 16D 65/28

(11) 9569

(21) 2019/328

(13) T1

(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 102016226238 27/12/2016 DE

(96) 08/12/2017 EP17206138.4

(97) 13/02/2019 EP3346155

(73) KES Keschwari Electronic Systems GmbH & Co. KG Reihenkamp 16 30890 Barsinghausen, DE


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Keschwari Rasti, Mahmud

(54) СОПИРАЧКА СО ЦИЛИНДЕР ЗА СОПИРАЊЕ И ИНТЕГРИРАН ПОДЕСУВАЧ ПРИ АБЕЊЕ

(57) 1 Сопирачка која што има два крака за затегнување, на чии краеве се поставени папучите на сопи-рачката и помеѓу кои има уред за генерирање сила кој што е подвижен со помош на прв носач (1) и втор носач (2), кој што има вретено (8) кое што може да се движи паралелно на линеарната оска на движење (3), кое што вретено е вртливо поставено помеѓу носачите (2), каде што првиот носач (1) е поставен на првиот крај (7) на вретеното (8), а вториот носач (2) е поставен во куќиштето

(4), кој што има навртка на вретеното (12) прикачена на вретеното (8), при што навртката на вретеното е поставена така да може да ротира во погонскиот склоп (13) и е ротирачки придвижувана од погон (15) фиксиран за погонскиот склоп (13), што се карактеризира со тоа што погонскиот склоп (13) може да се врти и да се лизга паралелно со линеарна оска на движење (3) во куќиштето (4) и со тоа што погонскиот склоп (13) е лизгачки придвижуван од клипот за сопирање (21) паралелно со линеарната оска на движење (3).
има уште 12 патентни барања



(51) **C 07K 16/38**

(11) **9571**

(13) T1

(21) **2019/329**

(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 201161471101 P 01/04/2011 US

(96) 30/03/2012 EP12762959.0

(97) 23/01/2019 EP2694544

(73) **Bayer HealthCare LLC 100 Bayer Boulevard Whippany, NJ 07981-0915, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) WANG, Zhuozhi; MURPHY, John; MARQUARDT, Tobias and MOOSMAYER, Dieter

(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ ИНХИБИТОР НА ПАТЕКАТА НА ТКВИНИОТ ФАКТОР (ТФПИ)

(57) 1 Изолирано моноклонално антитело што се врзува за епитоп на инхибитор на патеката

на човечкиот ткивен фактор (СЕК ИД БР: 1), назначено со тоа, што наведениот епитоп содржи еден или повеќе остатоци од Куниц домен селектирани од групата составена од Asp3 Asp32, Gly33, Pro34, Cys35, Lys36, Cys59, Glu60 и Asn62, и каде што наведениот епитоп содржи еден или повеќе остатоци од Куниц домен 2, селектиран од групата составена од Glu100, Glu10 Pro103, Gly104, Ile105, Cys106, Arg107, Gly108, Tyr109, Phe114, Asn116, Glu123, Arg124, Lys126, Tyr127 и Gly128 и каде што изолираното моноклонално антитело содржи променлив лесен ланец (VL) од СЕК ИД БР: 4 и променлив тежок ланец (VH) од СЕК ИД БР: 5.
има уште 1 патентни барања

Нацрт 1

(51) **C 07D 487/04, C 07D 233/24**(11) **9573**

(13) T1

(21) **2019/330**

(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 14192203 07/11/2014 EP

(96) 05/11/2015 EP15790150.5

(97) 23/01/2019 EP3215493

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft****Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MAIS, Franz-Josef; PETERS, Jan-Georg;

RUBENBAUER, Philipp; GÖTZ, Daniel;

GROßBACH, Danja; SCHIRMER, Heiko; STIEHL,

Juergen; LOVIS, Kai; LENDER, Andreas;


SEYFRIED, Martin; ZWEIFEL, Theodor; MARTY,

Maurus and WEINGÄRTNER, Günter

(54) **СИНТЕЗА НА КОПАНЛИЗИБ И НЕГОВА****ДИГИДРОХЛОРИД СОЛ**


(57) 1 Метода за подготвување копанлизиб

(10) :




(10),

што го содржи следниов чекор A9 :
назначено со тоа, што соединение со
формулата (9) :




(9)

е дозволено да реагира со соединение со
формулата (9b) :




(9b)

со тоа обезбедувајќи копанлизиб (10) :




(10) ;

наведеното соединение со формулата (9) :




(9)

е подготвено со следниов чекор А8 :
каде што соединение со формулата (8) :




(8),

е дозволено да реагира со соединение со формулата (8a) :




(8a)

во растворувач,
со тоа обезбедувајќи соединение со формулата (9) ;
наведеното соединение со формулата (8) :




(8)

е подготвено со следниов чекор А7 :
каде што соединение со формулата (7) :




(7),

е дозволено да реагира со агенс за редуцирање, со тоа обезбедувајќи соединение со формулата (8) ;
наведеното соединение со формулата (7) :



(7)


е подготвено со следниов чекор А6 :
каде што соединение со формулата (6) :



(6)

е дозволено да реагира со агенс за анелирање,
со тоа обезбедувајќи соединение со формулата
(7) ;


наведеното соединение со формулата (6) :



(6)

е подготвено со следниов чекор А5 :

каде што соединение со формулата (5) :




(5)

е дозволено да реагира со агенс за
редуцирање, со тоа обезбедувајќи соединение
со формулата (6).

има уште 45 патентни барања

Нацрт 1



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/5377, A 61K 31/54
A 61K 45/06, A 61K 31/519, A 61K 31/55 A 61P
35/00**

(11) **9574** (13) T1
(21) **2019/331** (22) 16/04/2019
(45) 30/09/2019

(30) PCT/CN2014/094644 23/12/2014 -- and
PCT/CN2015/095320 23/11/2015 --

(96) 21/12/2015 EP15820637.5

(97) 30/01/2019 EP3237418

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,
CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SENDZIK, Martin; LI, Ling; CHAN, Ho Man;
GU, Xiang-Ju Justin; HUANG, Ying; MI, Yuan; QI,
Wei; SUN, Yongfeng; WANG, Long; YU,
Zhengtian; ZHANG, Hailong; ZHANG, Ji Yue (jeff);
ZHANG, Man; ZHANG, Qiong and ZHAO, Kehao

(54) **ТРИАЗОЛОПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА
И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Соединение со формулата (I):

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:

е единечна врска или двојна врска;
R1 и R2 се независно H или халоген;
R3 е независно селектиран од: халоген, фенил
и 5- до 6-член хетероарил што содржи
јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми
селектирани од N, NRa, O и S(O)p; каде што
наведените фенил и хетероарил се
супституирани со 0-3 R3A;

секој R3A е независно селектиран од: халоген,
CN, -(O)m-(C1-C6 алкил супституиран со 0-1
R3B), C1-C6 халоалкил, C1-C6 халоалкокси,
R3C, -OR3C, -C(=O)R3D, NR3ER3F, -
C(=O)NR3ER3F, -NHC(=O)R3D, -S(=O)2R3D, -
S(=O)2NR3ER3F,
-NHS(=O)2(C1-C4 алкил) и -CR3CR3ER3G;
R3B е независно селектиран од: OH, NReRf, C1-
C4 алкокси, -C(=O)NReRf,
-S(=O)2(C1-C4 алкил), -NHC(=O)(C1-C4 алкил),
и 5- до 6-член хетероциклоалкил што содржи
јаглеродни атоми и 1-2 хетероатоми
селектирани од N, NRa, O, и S(O)p; каде што
наведениот хетероциклоалкил е супституиран
со 0-2 Rc;
секој R3C е независно селектиран од: C3-C6
циклоалкил, фенил, и 4- до 7-член хетероцикл
што содржи јаглеродни атоми и 1-4
хетероатоми селектирани од N, NRa, O, и
S(O)p; каде што секоја средина е супституирана
со 0-2 Rc;
секој R3D е независно селектиран од: C1-C4
алкил и R3C;
R3E и R3G се, на секое јавување, независно
селектиран од: H и
C1-C4 алкил;
секој R3F е независно селектиран од: H и C1-C4
алкил супституиран со 0-1 Rd;
R4 е независно селектиран од: H, халоген и C1-
C4 алкил;
R5 е независно селектиран од OH и C1-C4
алкил;
секој Ra е независно селектиран од: H, □ O, C1-
C4 алкил супституиран со 0-1 Rb, -C(=O)H, -
C(=O)(C1-C4 алкил), -CO2(C1-C4 алкил), C3-C6
циклоалкил, и бензил;
Rb е независно селектиран од: халоген, OH и
C1-C4 алкокси;
секој Rc е независно селектиран од: =O,
халоген, OH, C1-C4 алкил,
C1-C4 халоалкил, C1-C4 алкокси, и C1-C4
халоалкокси;
Rd е независно селектиран од: OH и NReRf;

Re и Rf се, на секое јавување, независно селектирани од: H и C1-C4 алкил; секој р е независно селектиран од 0, 1 и 2; и

m и n се, на секое јавување, независно селектиран од 0 и 1. има уште 26 патентни барања

(51) **G 21B 1/05**

(11) **9575**

(13) T1

(21) **2019/332**

(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 201161559154 P 14/11/2011 US and

201161559721 P 15/11/2011 US

(96) 14/11/2012 EP17169187.6

(97) 03/04/2019 EP3223284

(73) **THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607-5200, US**


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) TUSZEWSKI, Michel; BINDERBAUER, Michl; BARNES, Dan; GARATE, Eusebio; GUO, Houyang; SMIRNOV, Artem and PUTVINSKI, Sergei

(54) **МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА „FRC,, СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ**

(57) 1 Метод за создавање и одржување на магнетно поле со конфигурација на обратно поставено поле (FRC) што содржи: создавање магнетно поле со магнетен систем (410) споен со комора за ограничување на просторот (100), прв и втор дел за формирање со дијаметрално поставен FRC (200) поврзани со комора за ограничување на просторот и прв и втор пренасочувач (300) поврзани со прв и втор дел за формирање, каде што магнетниот систем вклучува мноштво на квази намотки за еднонасочна струја (432, 434, 436, 444) коишто се поставени долж комората за ограничување на просторот, долж првиот и вториот дел за формирање и долж првиот и вториот пренасочувач, како и првата и втората група на

огледално поставени квази намотки за еднонасочна струја коишто се поставени помеѓу комората за ограничување на просторот и првиот и вториот дел за формирање и првиот и вториот огледален утикач (440) коишто се позиционирани меѓу првиот и вториот дел за формирање и првиот и вториот пренасочувач, обвивајќи ги комората за ограничување на просторот и првиот и вториот пренасочувач со слој од материјал кој е гасен апсорбер од систем на гасен апсорбер (800) поврзан со комора за ограничување на просторот и првиот и вториот пренасочувачи, создавајќи FRC во секој од првиот и вториот дел за формирање и преместувајќи го секој FRC кон средната рамнина на комората за ограничување на просторот каде што FRC се спојуваат во споен FRC, вбризгувајќи неутронски млазови во споениот FRC од мноштво на електроди за вбризгување на неутронски млаз (600) поврзани со комора за ограничување на просторот и ориентирани нормално на оската на комората за ограничување на просторот, вбризгувајќи плазма во споениот FRC од прва и втора аксијална млазница за плазма (350) којашто е оперативно поврзана со првиот и вториот пренасочувач, првиот и вториот дел за формирање и комората за ограничување на просторот, и електрично поларизирање на површина со отворен флуks (455) на споен FRC со една или повеќе поларизирани електроди (900, 905, 910) позиционирани во една или повеќе комори за ограничување на просторот, првиот и вториот дел за формирање и првиот и вториот пренасочувач. има уште 15 патентни барања



СЛИКА 1

EP 322 286 B1

(51) A 61K 38/16, A 61K 38/17, A 61K 38/18, A 61K 39/395, A 61P 33/06

(11) 9580

(13) T1

(21) 2019/333

(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201361898539P 01/11/2013 US and US201462040514P 22/08/2014 US

(96) 31/10/2014 EP14800207.4

(97) 03/04/2019 EP3062811

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and University Health Network (UHN) 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US and 190 Elizabeth Street R. Fraser Elliott Building Room 1S-417 Toronto, Ontario M5G 2C4, CA**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PURCELL NGAMBO, Lisa Arleen; HIGGINS, Sarah, J. and KAIN, Kevin, C.

(54) **АНГИОПОЕТИН-БАЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЦЕРЕБРАЛНА МАЛАРИЈА**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи терапевтска ефективна количина на модифициран ангиопоетин протеин за употреба во постапка за лекување, заштитување или подобрување на барем еден симптом, индикација или компликација на церебрална маларија, споменатата постапка содржи администрирање на составот кај субјект при негова потреба, кадешто модифицираниот ангиопоетин содржи фузиран протеин којшто содржи барем еден фибриноген-сличен домен на ангиопоетин-1 фузиран за имуноглобулински Fc фрагмент.

има уште 13 патентни барања



(51) A 61F 6/06, A 61K 31/00, A 61K 47/32, A 61K 9/00, A 61P 15/18

(11) 9579

(13) T1

(21) 2019/334

(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 201261598642P 14/02/2012 US

(96) 13/02/2013 EP13705955.6

(97) 10/04/2019 EP2814458

(73) Chemo Research, S.L. Manuel Pombo Angulo, 28, 4th floor 28050 Madrid, ES

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LOXLEY, Andrew; MITCHNICK, Mark; HERNÁNDEZ HERRERO, Gonzalo and RONCHI, Celestino

(54) СИСТЕМ ЗА ДОСТАВА НА ЛЕК ЗА УПОТРЕБА ВО КОНТРАЦЕПЦИЈА КОЈ ОПФАЌА ЈЕЗГРО И ОМОТ

(57) 1 Средство кое опфаќа:

(a) језгро, при што спомнатото језгро опфаќа најмалку 50% полиуретан;

(b) омот, при што спомнатиот омот суштински или потполно го опкружува спомнатото језгро, и при што спомнатиот омот опфаќа кополимер етилен на винил ацетат; и

(c) еден или повеќе активни фармацевтски состојки растворени на растворени или диспергирани во спомнатото језгро и/или спомнатиот омот.

има уште 14 патентни барања




FIG. 1

(51) F 16K 1/30, F 17C 13/04

(11) 9578

(13) T1

(21) 2019/335

(22) 16/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 20020015978 18/07/2002 EP

(96) 20/06/2003 EP03740297.1

(97) 10/04/2019 EP1523638

(73) Soda-Club (CO2) AG Bösch 67 - CH-6331 Hünenberg, CH

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) СОНЕН, Avi; FUNT, Mark; BEN-SIMON, Michel and LEVED, Gregory

(54) **ВЕНТИЛ ЗА ЗАТВАРАЊЕ КОНТЕЈНЕР, КОНТЕЈНЕР И СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ПОЛНЕЊЕ КОНТЕЈНЕР**

(57) 1 Постапка за полнење на контејнер (500) кој има вентил (10) со флуид од извор на течност (600), на споменатиот вентил (10) содржи:

куќиште (20) со влезна порта (30) и излез, (40) при што наведената влезна порта (30) е прилагодена за директно или индиректно поврзување со извор на течност (700) и при што наведената излезна порта (40) е прилагодена за директно или индиректно поврзување со наведениот контејнер (500);

затворачки дел (60, 260, 360, 460);

и најмалку еден дел на вентил (70, 270, 370, 470) кој што во првата положба овозможува течна комуникација помеѓу спомнатата влезна порта (30) и спомнатата излезна порта (40) и која, во втората положба, спречува течна комуникација од спомнатата влезна порта (30) до излезната порта (40),

при што споменатиот вентилен дел се внесува и се одржува во наведената прва положба само ако статичната разлика на притисокот (P3) преку спомнатиот вентилен дел (70, 270, 370, 470) е под однапред утврдениот граничник; методот ги опфаќа чекорите на:

a) поврзување на вентилот (10) со наведениот извор на течност (600),

назначен со тоа, што методот понатаму го опфаќа чекорот на:

b) контролирање на притисокот за испорака (P1) на наведената течност на влезната порта (30) од споменатиот вентил (10), така што да се одржи статичната разлика на притисокот (P3) преку вентилниот дел (70, 270, 370, 470) на споменатиот вентил под однапред определен или однапред определен прв граничник.

има уште 9 патентни барања




Fig. 1(a)

Fig. 1(b)

Fig. 1(c)

(51) **C 12Q 1/68**(11) **9577**

(13) T1

(21) **2019/337**

(22) 17/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 20140199447 19/12/2014 EP

(96) 18/12/2015 EP15816763.5

(97) 20/03/2019 EP3234184

(73) **Epigenomics AG Geneststrasse 5 10829 Berlin, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KOTTWITZ, Denise; LEWIN, Jörn; SCHLEGEL, Anne and TETZNER, Reimo

(54) **ПОСТАПКИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА CpG МЕТИЛАЦИЈА И ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА РАК**


(57) 1 Постапка за откривање на присуството или отсуството на хиперметирана целна ДНК во примерок којшто содржи геномска ДНК, кадешто споменатата геномска ДНК е барем делумно фрагментирана, којашто ги содржи чекорите:

(a) претварање, во ДНК, на неметиран цитозин во 5-позицијата во урацил или друга

база којашто не хибридува до гванин;

(b) засилување на регион на претворена целна ДНК со употреба на метилиран -неспецифичен прајмер на олигонуклеотиди и барем еден метилиран-специфичен блокатор којшто го блокира засилувањето на метилацијата на специфичен начин, кадешто споменатиот регион е помалку од 100 базни парови (бп) во должина и содржи барем 3 CpG места на геномската ДНК не претворена во прајмер, и кадешто барем еден прајмер на олигонуклеотид покрива (1) барем едно CpG место со метилирана-неспецифична неусогласеност или распоред во однос на цитозин база позиција на CpG место и/или (2) барем едно SNP место со SNP- неспецифична неусогласеност или распоред; и

(c) откривање на присуството или отсуството на ДНК засилена во чекор (b), кадешто присуството или отсуството на засилената ДНК го рефлектира присуството или отсуството, соодветно на хиперметираната целна ДНК во примерокот. има уште 7 патентни барања



(51) **C 07D 333/38, C 07D 495/04, C 07D 409/12**(11) **9576** (13) T1(21) **2019/338** (22) 15/04/2019

(45) 30/09/2019


(30) 2012217679 28/09/2012 JP

(96) 27/09/2013 EP13779938.3

(97) 06/03/2019 EP2900675

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP**(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово(72) MIWA, Kazuhiro; FUKUOKA, Koichiro;
SASAKI, Tsuyoshi and KOMURA, Fumiya(54) **МЕТОД ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДЕРИВАТ НА
ТИЕНОПИРИМИДИН**(57) 1 Метод на добивање на 1-{4-[1-(2,6-
дифлуоробензил)-5-диметиламинометил-3-(6-

метоксипиридазин-3-ил)-2,4-диоксо-2,3,4-тетрахидротиено[2,3-d]пиримидин-6-ил]фенил}-3-метокси уреа или нејзина сол, кој содржи реактивен 6-(4-аминофенил)-1-(2,6-дифлуоробензил)-5-диметиламинометил-3-(6-метоксипиридазин-3-ил)тиено[2,3-d]пиримидин-2,4(1H,3H)-дион или негова сол, 1'-карбонилдиимидазол или негова сол и метоксиамин или негова сол, каде што 1'-карбонилдиимидазол или негова сол се користи во количество од 1.6 до 2.5 еквиваленти релативно на 6-(4-аминофенил)-1-(2,6-дифлуоробензил)-5-диметиламинометил-3-(6-метоксипиридазин-3-ил)тиено[2,3-d]пиримидин-2,4(1H,3H)-дион или негова сол, и метоксиамин или негова сол се користи во количество од 1.0 до 1.5 еквиваленти релативно на 1'-карбонилдиимидазол или негова сол.
има уште 5 патентни барања

(51) **F 26B 5/06, A 61J 1/10, A 61J 1/20**(11) **9581** (13) T1(21) **2019/339** (22) 18/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201715609870 31/05/2017 US

(96) 12/07/2017 EP17181049.2

(97) 17/04/2019 EP3409259

(73) **ADIENNE Pharma & Biotech SA
Via Zurigo 46 6900 Lugano, CH**(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DI NARO, Antonio Francesco


(54) **ФЛЕКСИБИЛНА ЌЕСА СО ПОВЕЌЕ
КОМОРИ И МЕТОДИ ЗА НЕЈЗИНА УПОТРЕБА**(57) 1 Метод за подготовка на фармацевтски
производ во флексибилна ќеса со повеќе
комори (100), при што методот се состои од:

внесување на фармацевтски производ во течна состојба во првата комора (110) од флексибилната ќеса (100) преку прв отвор (112); и

лиофилизирање на фармацевтскиот производ во рамките на првата комора (110) од флексибилната ќеса (100) за да се добие лиофилизиран фармацевтски производ, каде што флексибилната ќеса (100) има втора

комора (120), а првата комора (110) и втората комора (120) се одделени со кршлива заптивка (130), каде што фармацевтскиот производ е цитотоксичен лек.

има уште 9 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 12G 1/032**

(11) **9582**

(13) T1

(21) **2019/340**

(22) 18/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) UB20155643 17/11/2015 IT

(96) 05/02/2016 EP16154548.8

(97) 03/04/2019 EP3170887

(73) **Castle Commercial Enterprises Limited
Harcourt Centre Block 3 Harcourt Road Dublin
2, IE**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово


(72) MARIN, Francesco

(54) **ПОДОБРЕН ФЕРМЕНТЕР**

(57) 1 Ферментер за ферментирање на
раствор, кој содржи: цистерна (2)

предиспонирана за содржина на раствор (3) кој се ферментира и да се обезбеди со отворен влез (4,33) и излезен отвор (5, 25); канал за препумпување (100) обезбеден со прва врска (101), кој е сместен во комуникација со пониска зона од садот (2) и отвори за раздавање (103), распоредени во горната зона на садот (2) за да бидат способни за доставување на течност над горното ниво од растворот (3); со карактеристика за тоа, што каблите за препумпување (100) се состојат од втора врска (102), распоредени во средна положба помеѓу првото поврзување (101) и диспенсер отвор (103), кој е отворен за диспензирање (103) наредени за да овозможат внесување на гас во канал за препумпување (100).

има уште 20 патентни барања



(51) C 07F 9/656 C 07H 19/16, A 61K 31/675, A 61K 31/513, A 61K 31/34 A 61K 31/683, A 61P 31/18

(11) 9584 (13) T1
 (21) 2019/342 (22) 18/04/2019
 (45) 30/09/2019

(30) US591811 P 27/07/2004 US

(96) 26/07/2005 EP10178348.8

(97) 27/02/2019 EP2258376


(73) GILEAD SCIENCES, INC. 333 Lakeside Drive Foster City California 94404, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје



(72) Zhang, Lijun; Markevitch, David, Y.; Boojamra, Constantine, G.; Lin, Kuei-Ying; Mackman, Richard, L.; Petrakovsky, Oleg, V. and Ray, Adrian, S.

(54) Фосфотни аналози на соединение на инхибитор на ХИВ


(57) 1 Соединение влучувајќи ги неговите енантиомери, на Формула 1J, или негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват, пришто:



A3 е избран од



или



пришто

R1 е независно H или алкил избран од метил, етил, 1-пропил, 2-пропил, 1-бутил, 2-метил-1-пропил, 2-бутил, 2-метил-2-пропил, 1-пентил, 2-пентил, 3-пентил, 2-метил-2-бутил, 3-метил-2-

бутил, 3-метил-1-бутил, 2-метил-1-бутил, 1-хексил, 2-хексил, 3-хексил, 2-метил-2-пентил, 3-метил-2-пентил, 4-метил-2-пентил, 3-метил-3-пентил, 2-метил-3-пентил, 2,3-диметил-2-бутил, и 3,3-диметил-2-бутил;

R2 е Н или алкил избран од метил, етил, 1-пропил, 2-пропил, 1-бутил, 2-метил-1-пропил, 2-бутил, 2-метил-2-пропил, 1-пентил, 2-пентил,

3-пентил, 2-метил-2-бутил, 3-метил-2-бутил, 3-метил-1-бутил, 2-метил-1-бутил, 1-хексил, 2-хексил, 3-хексил, 2-метил-2-пентил, 3-метил-2-пентил, 4-метил-2-пентил, 3-метил-3-пентил, 2-метил-3-пентил, 2,3-диметил-2-бутил, и 3,3-диметил-2-бутил; и
Y2b е О или N(R2).

има уште 8 патентни барања

(51) **C 08G 65/08, C 08G 65/26, C 08G 65/14, A 61P 35/00**

(11) **9583**

(13) T1

(21) **2019/343**

(22) 19/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 262463 P 18/11/2009 US and 290072 P 24/12/2009 US

(96) 18/11/2010 EP1078259.7

(97) 27/03/2019 EP2501413

(73) **Nektar Therapeutics 455 Mission Bay Boulevard South, Suite 100 San Francisco, CA 94158, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) BRAY, Brian; KOZLOWSKI, Antoni; CHONG, Anthony, O.; LEE, Seoju; JOSHI, Bhalchandra, V.; NIE, Shaoyong; SPENCE, Patrick; MCMANUS, Samuel; TIPNIS, Sachin; LAVATY, Greg; SWALLOW, David; SCHAEFER, Anthony and HANDLEY, John

(54) **ФОРМИ НА КИСЕЛИНСКА СОЛ НА КОНЈУГАТИ ПОЛИМЕР-ЛЕК**

(57) 1 Состав кој што содржи мешани соли на конјугати на полимер и активен агенс растворливи во во-да, каде што активниот агенс во конјугатот има најмалку една базна амин група, и понатаму каде што за секоја амин група во активниот агенс, амин групата е или протонирана или непротонирана, каде што која било дадена протонирана амин група е форма на киселинска сол на неорганска киселинска или трифлуороацетична киселина (TFA), каде што (i) водорастворливиот полимер е повеќеструк поли(етилен гликол), (ii) активниот агенс е иринотекан, (iii) неорганската киселина е хлороводородна киселина (HCl), (iv) најмалку 25 молни проценти од амин групите во активниот агенс се протонирачки како TFA сол, (v) 25-40 молни проценти од амин групите во активниот агенс се протонирачки како HCl сол, и (vi) 5-35 молни проценти од амин групите во активниот агенс се непротонирани.

има уште 16 патентни барања

Влијание на процент на сол врз стабилност на хидролиза



СЛИКА 1

(51) **A 61K 9/48**(11) **9585**

(13) T1

(21) **2019/345**

(22) 19/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 201361888419P 08/10/2013 US

(96) 07/10/2014 EP14786429.2

(97) 20/02/2019 EP3054927

(73) **Celgene Corporation 86 Morris Avenue Summit, NJ 0790 US**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје**(72) **PARIKH, Darshan and MENON, Anil**(54) **ФОРМУЛАЦИИ НА (S)-3-(4-((4-(МОРФОЛИНОМЕТИЛ)БЕНЗИЛОКСИ)-1-ОКСОИЗОИНДОЛИН-2-ИЛ)ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОН**

(57) 1 Орална дозна форма во форма на капсула која што содржи: 1) Соединение А со следната структура:

или фармацевтски прифатлива сол, хидрат, стереоизомер, тавтомер, или нивни рацемични мешавини, во количина од околу 0,1 до околу 3 тежински проценти од вкупната тежина на дозната форма; 2) носител или ексципиент во количина од околу 90 до 99,9 тежински проценти од вкупната тежина на оралната дозна форма, каде што носителот или ексципиентот е мешавина од скроб и лактоза; и 3) лубрикант, каде што лубрикантот е стеаринска киселина.

има уште 14 патентни барања

(51) **B 65D 85/10, B 65D 5/66**

(11) **9586**

(13) T1

(21) **2019/346**

(22) 19/04/2019

(45) 30/09/2019

(30)

(96) 13/07/2015 EP15176447.9

(97) 27/02/2019 EP3118138

(73) **Mayr-Melnhof Karton AG Brahmplatz 6
1041 Wien, AT**


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) THEIS, Uwe and VORENKAMP, Harman

(54) **АМБАЛАЖА И ИЗВАДОК ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА АМБАЛАЖА**

(57) 1 Амбалажа за складирање на стока, посебно стока со облик на стапче, како што се цигарите и слично, која вклучува преден зид (12) и заден зид (14), странични зидови (16, 18) који ги поврзува предниот и задниот зид (12, 14) како и подната конструкција (20) и конструкцијата (22) на капак, при што конструкцијата (22) на капакот е зглобно поврзана со крајниот заден зид (14) кој е спротивно на подната конструкција (20), при што предниот зид (12) опфаќа најмалку едно зафатно и визуелно вдлабнување (26) рабно формирано на крајот (24) кој е свртен од подната конструкција (20), каде зафатно и визуелно вдлабнување (26) најмалку делумно покриено со предниот зид (28) на конструкција

(22) на капакот во затворена состојба на амбалажа (10), а предниот зид (12) опфаќа во областа на зафатниот и визуелниот отвор (26) најмалку едно блокирачко средство (52) за блокирање на конструкција (22) на капакот на предниот зид (12) во затворена состојба на амбалажа (10) со предниот зид (28), а тоа блокирачко средство (52) е изработено како блокирачка закрилка (56, 58), при што блокирачката закрилка е (56, 58) формирано со помош на прорез (54), а прорез (54) е формиран со протегање тргнувајќи од предниот зид (12) преку линија (96, 98) на свиткување помеѓу предниот зид (12) и страничниот зид (16, 18) понатака во страничниот зид (16, 18) и повторно од страничниот зид (16, 18) назад во правец на линија (96, 98) на свиткување, назначен со тоа, што најмалку еден страничен зид е (16, 18) формиран така да во затворената состојба на амбалажа (10) на внатешната страна на елементот (30, 46, 48) на капакот кој формира завршеток на конструкција (22) на капакот се ослонува на крајот (34) на бочниот зид (16, 18) кој е спротивно на подната конструкција (20), при што работ кој формира крај (34) на бочниот зид (16, 18) во потполност налегнува на елементот (30, 46, 48) на капакот во затворена состојба на амбалажа (10). има уште 3 патентни барања



(51) **A 61K 31/4704, A 61K 9/14, A 61K 9/00**

(11) **9587**

(13) T1

(21) **2019/347**

(22) 19/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 20140181328 18/08/2014 EP and
201462038665P 18/08/2014 US

(96) 17/08/2015 EP15750750.0

(97) 27/02/2019 EP3182958

(73) **Alkermes Pharma Ireland Limited**
Connaught House 1 Burlington Road Dublin 4,
IE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LIVERSIDGE, Elaine; CRESSWELL, Philip;
HICKEY, Magali; MANSER, David; PALMIERI,
Michael Jr.; PAQUETTE, Sara Montminy; PERKIN,
Kristopher; SMITH, Greg; STEINBERG, Brian;
TURNCLIFF, Ryan; ZEIDAN, Tarek; CASH, Ethan
P. and HARD, Marjie L.


(54) **КОМПОЗИЦИИ НА ПРОЛЕКОТ**
АРИПИПРАЗОЛ

(57) 1 Композиција, која што опфаќа:

(а) популација на честички на пролекот
арипипразол со големина на честичките мерено

по волумен (Dv50) од помеѓу 50 и 700 nm како
што е одредено со техниката на расејување на
светлината,


(b) најмалку еден површински стабилизатор кој
ја опфаќа адсорбованата компонента која што е
адсорбовирана на површината на честичките
на пролекот арипипразол и слободна
компонента достапна за растворување на
пролекот арипипразолот,
при што тежинскиот однос на пролекот
арипипразол според површинскиот
стабилизатор е во опсег од 17:1 до 26:1 и каде
што пролекот арипипразол ја има формулата:



каде што n е нула или цел број помал од 20
при што најмалку еден површински
стабилизатор е одбран од групата која што ја
сочинуваат карбоксиметил на целулоза и естри
на полиоксиетиленсорбитанската киселина.

има уште 20 патентни барања

СОСТОЈБА НА ТЕХНИКА Слика 1: Шематски приказ на период на индукција изведено со помош 20 μ м формулација на арипипразол лаурокил



(51) C 07D 213/69, A 61K 31/4412, A 61P 35/00

(11) 9588

(13) T1

(21) 2019/348

(22) 19/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) WO2014CN86197 10/09/2014 -- and

WO2015CN86995 14/08/2015 --

(96) 09/09/2015 EP15767599.2

(97) 10/04/2019 EP3191450


(73) **GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) DEMARTINO, Michael P. and GUAN, Huiping Amy

(54) ПИРИДОН ДЕРИВАТИ КАКО ПРЕУРЕДЕН КИНАЗЕН ИНХИБИТОР ЗА ВРЕМЕ НА ТРАНСФЕКЦИЈА (RET)

(57) 1 Соединение коешто е N-(2-(диметиламино)етил)-3-(2-(4-(4-етокси-6-оксо-6-дихидропиридин-ил)-2-флуорофенил)ацетамидо)-5-(трифлуорометил)бензамид, претставен со Формула (I):



или негова фармацевтска прифатлива сол. има уште 14 патентни барања



Сл.1

(51) **H 04L 29/06**

(11) **9589**

(13) T1

(21) **2019/349**

(22) 19/04/2019

(45) 30/09/2019

(30)

(96) 26/10/2007 EP07873370.6

(97) 13/02/2019 EP2210366

(73) **Chouraqui, Jean and Nguyen, Hung**
15, rue Cardinale 13100 Aix-en-Provence, FR
and 746 Avenue Johnson Mont-Royal Quebec
H4P 1C3, CA


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце
 Николов 98, 1000, Скопје

(72) Chouraqui, Jean and Nguyen, Hung

(54) **МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА ПРЕНОС НА**
МУЛТИМЕДИСКА СОДРЖИНА СО ПОМОШ НА
ПОСТОЕЧКИ ПРОТОКОЛ ЗА ДИГИТАЛЕН
ПРЕНОС НА ЗВУК

(57) 1 Систем за процесирање на
 мултимедиска содржина за пренос преку една

или повеќе мрежи, односно мултимедиска
 содржина во вид на мултимедиски фајл,
 односно мултимедиски фајл вклучувајќи видео
 компонента и аудио компонента, кој содржи:
 уред за трансформација (21311) за
 трансформирање без загуби на бинарни
 податоци прочитани од спомнатиот
 мултимедиски фајл во дигитален звучен фајл
 во WAV формат, односно дигитален звучен
 фајл кој се пренесува преку една или повеќе
 мрежи со помош на постоечки протокол за
 дигитален пренос на звук до уред за
 реконструкција; и
 спомнатиот уред за реконструкција (25 351) за
 реконструирање на мултимедиската содржина
 од дигиталниот звучен фајл по преносот на
 дигиталниот звучен фајл.
 има уште 8 патентни барања



(51) A 23L 33/135, A 61K 9/00, A 61K 35/74, A 61K 9/19, A 61K 9/48, A 61P 1/10, A 61P 1/12, A 61P 31/04

(11) 9590

(13) T1

(21) 2019/350

(22) 19/04/2019

(45) 30/09/2019

(30) 201612190 13/07/2016 GB; 201616016 20/09/2016 GB; 201616018 20/09/2016 GB; 201703548 06/03/2017 GB and 201703552 06/03/2017 GB

(96) 13/07/2017 EP17742523.8

(97) 06/03/2019 EP3313421

(73) 4D PHARMA PLC 5th floor 9 Bond Court Leeds, LS1 2JZ, GB

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) BERNALIER-DONADILLE, Annick; CROUZET, Laureen and HABOUZIT, Chloe


(54) **КОМПОЗИЦИИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРСИКИ СОЈ VLAUTIA HYDROGENOTROPHICA ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА БАКТЕРИСИ ИНФЕКЦИИ НА ГАСТРИНТЕСТИНАЛНИОТ ТРАКТ**

(57) 1 Композиција која опфаќа бактериски сој од родот *Vlautiahydrogenotrophica* кој има 16s rRNK секвенца која е најмалку 95% идентична со SEQ ID NO:5, за употреба во постапка на намалување на ниво на патогени Enterobacteriaceae во гастроинтестиналниот тракт.

има уште 14 патентни барања

СЛ. 1

Мерење на ВН популација со употреба на q-PCR



(51) A 01N 43/90, A 01P 5/00, A 01P 7/04, C 07D 471/04, A 61K 45/06, A 61K 38/05, A 61K 31/437, A 61P 33/00

(11) 9533

(13) T1

(21) 2019/401

(22) 10/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) US20090287545P 17/12/2009 US

(96) 16/12/2010 EP15200600.3

(97) 20/02/2019 EP3078664


(73) Meril Inc. 3239 Satellite Boulevard
Duluth GA 30096-4640, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LE HIR DE FALLOIS, Loic, Patrick;
WILKINSON, Douglas Edward; BECK, Brent
Christopher and LEE, Hyoung Lk


(54) **АНТИПАРАЗИТСКИ ДИХИДРОАЗОЛ СОСТАВИ**

(57) 1 Ветеринарен или земјоделски состав за борба против штетници и паразити којшто содржи:




(I)

а) дихидроазол соединение со формула (I), или негова ветеринарна или земјоделска прифатлива сол:





G-1



G-2

кадешто:





R1 е водород, халоген, -CN, или алкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, циклоалкил, халоциклоалкил, алкилциклоалкил или циклоалкилалкил, секој од нив е несупституиран или супституиран со еден или повеќе од халоген, хидрокси, amino, алкил- или ди(алкил)амино, алкил, циклоалкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, алкокси, халоалкокси, алкилтио, халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-, R7C(O)-, R7R8NC(O)-, R7OC(O)-, R7C(O)O-, R7C(O)NR8-, -CN или -NO2;

X е арил или хетероарил, којшто може да биде несупституиран или супституиран со еден или повеќе од халоген, хидрокси, amino, алкил- или ди(алкил)амино, алкил, циклоалкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, алкокси, халоалкокси, алкилтио, халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-, R7C(O)-, R7R8NC(O)-, R7OC(O)-, R7C(O)O-, R7C(O)NR8-, -CN или -NO2;

A1 и A2 се независно кислород, NR2 или CR7R8;

G е G-1 или G-2;

B B2, B3, B4 и B5 се независно N или C-R9;

Y е водород, халоген, -CN; или Y е алкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, циклоалкил, алкилциклоалкил, циклоалкилалкил, арил или хетероциклил или хетероарил секој од нив е несупституиран или супституиран со еден или повеќе од халоген, хидрокси, amino, алкил- или ди(алкил)амино, алкил, циклоалкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, алкокси, халоалкокси, алкилтио, халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-, R7C(O)-, R7R8NC(O)-, R7OC(O)-, R7C(O)O-, R7C(O)NR8-, -CN или -NO2; или Y е

Y- Y-2, Y-3, Y-4, Y-5, Y-6, Y-7, Y-8, Y-9, Y-10, Y-11 Y-12 или Y-13;

R2, R3 се независно водород, алкил, халоалкил, тиаалкил, алкилтиоалкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, циклоалкил, R10S(O)-, R10S(O)2-, R10C(O)-, R10C(S)-, R10R11NC(O)-, or R10R11NC(S)-R10OC(O)-;

R4, R5 и R6 се независно водород, алкил, халоалкил, тиаалкил, алкилтиоалкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, циклоалкил, арил или хетероарил;

R7 и R8 се независно водород, алкил, халоалкил, тиаалкил, алкилтиоалкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил или халоалкинил;

R9 е водород, халоген, -CN, или алкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, циклоалкил, хало- циклоалкил, алкилциклоалкил или циклоалкилалкил, секој од нив е несупституиран или супституиран со еден или повеќе од халоген, хидрокси, amino, алкил- или ди(алкил)амино, алкил, циклоалкил, халоалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил, халоалкинил, алкокси, халоалкокси, алкилтио, халоалкилтио, R7S(O)-, R7S(O)2-, R7C(O)-, R7R8NC(O)-, R7OC(O)-, R7C(O)O-, R7C(O)NR8-, -CN или -NO2;

R10, R1 R12 и R13 се секој независно водород, алкил, халоалкил, тиаалкил, алкилтиоалкил, хидрокси- алкил, алкоксиалкил, алкенил, халоалкенил, алкинил или халоалкинил; или R10 заедно со R11 формира =O, =S или =NR2;

или R12 заедно со R13 формира =O, =S или =NR2;

W е O, S или NR2; n е 1-4; и

m е 0, 1 или 2;

b) еден или повеќе дополнителни активни агенси; и

ветеринарен или земјоделски прифатлив носач

или дилуенс.

има уште 35 патентни барања

(51) **A 61K 31/4748, A 61K 31/485, A 61P 25/26**(11) **9534**

(13) T1

(21) **2019/402**

(22) 10/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) US20090266881P 04/12/2009 US

(96) 13/10/2010 EP10834900.2

(97) 27/03/2019 EP2506712

(73) **Alkermes Pharma Ireland Limited****Connaught House 1 Burlington Road****Dublin 4, IE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија


бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **SILVERMAN, Bernard; FU, Fen-Ni and GUO,**

Chengyun


(54) **МОРФИНСКИ ДЕРИВАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ПРЕДОЗИРАЊЕ СО ЛЕК**

(57) 1 Соединение коешто ја има формулата:



за употреба во постапка за лекување на токсичност од лек или предозирање кај субјект при негова потреба.

има уште 20 патентни барања



Сл.1

(51) **C 07K 14/78, C 08J 9/28, C 08L 89/06, C 08L 89/00, A 61L 24/10**(11) **9535**

(13) T1

(21) **2019/403**

(22) 10/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) EP20120150527 09/01/2012 -- and

GB20120020868 20/11/2012 GB

(96) 09/01/2013 EP17181156.5

(97) 24/04/2019 EP3255106

(73) **Innocoll Pharmaceuticals Limited****Unit 9, Block D Monksland Business Park****Monksland Athlone Co. Roscommon, IE**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА,** адвокат ул.

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **MYERS, Michael and DIETRICH, Alexandra**(54) **МОДИФИЦИРАН КОЛАГЕН**

(57) 1 Созреан колаген добиен со обезбедување на изолиран колаген, со замрзнување на изолиран колаген, со дехидрирање на замрзнат колаген, и со созревање на дехидриран колаген, во кој созреан колаген опфаќа дехидриран колаген кој се чува на температура од:


а. најмалку 40 °C во текот на период од најмалку шест недели, или

б. најмалку 65 °C во текот на период од најмалку една недела, или

с. најмалку 30 °C во текот на период од

најмалку два месеца.

има уште 10 патентни барања



Фигура 1

(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61K 39/00, A 61K 31/7088, A 61K 45/06, A 61P 35/00**

(11) **9536**

(13) T1

(21) **2019/404**

(22) 10/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201261584629P 09/01/2012 US

(96) 09/01/2013 EP13735811.5

(97) 27/03/2019 EP2802351

(73) **ADC Therapeutics SA Biopôle Route de la Corniche 3B 1066 Epalinges, CH**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) TREMBLAY, Gilles, Bernard; MORAITIS, Anna N. and FILION, Mario

(54) **АГЕНСИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ТРОЕН НЕГАТИВЕН КАНЦЕР НА ДОЈКА**

(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент, кој што е способен за специфично врзување за антигенот 1 поврзан со бубрезите (KAAG1) и е коњугиран со терапевтски дел за употреба во третманот на троен негативен карцином на дојка, каде што антителото или неговиот антиген-врзувачки фрагмент содржи CDRH1 како што е наведено во SEQ ID NO.: 49, CDRH2 како што е наведено во SEQ ID NO.: 50 или во SEQ ID NO.: 212, CDRH3 како што е наведено во SEQ ID NO.: 5 CDRL1 како што е наведено во SEQ ID NO.: 52, CDRL2 како што е наведено во SEQ ID NO.: 53 и CDRL3 како што е наведено во SEQ ID NO.: 54.

има уште 15 патентни барања



Figure 1a

```

3H4-VL
-----
sequence 1  DYNVYTPFLSLAVLELQQAELISNSGILLASRQHTLEVLDPFQDQKLLDFTYVNFQVYVRFSSGGSTFPLASRHEASLQVYVYFQGRVPLTQACTRELRK  22/88 (88.34)
sequence 2  DYNVYTPFLSLAVLELQQAELISNSGILLASRQHTLEVLDPFQDQKLLDFTYVNFQVYVRFSSGGSTFPLASRHEASLQVYVYFQGRVPLTQACTRELRK  0/88 (0.00)
sequence 3  DYNVYTPFLSLAVLELQQAELISNSGILLASRQHTLEVLDPFQDQKLLDFTYVNFQVYVRFSSGGSTFPLASRHEASLQVYVYFQGRVPLTQACTRELRK  2/88 (97.54)
-----
                                CDR-L1                CDR-L2                CDR-L3
    
```

Figure 1b

```

3H4-VB
-----
sequence 1  QQQLVQSGDQWYKPGAEVYVSKASGTFPDDQWYVQGRKSLKQCDLRFVNGDQVYVYFQGRVPLTQACTRELRK  21/82 (74.41)
sequence 2  QQQLVQSGAEVYVYKPGAEVYVSKASGTFPDDQWYVQGRKSLKQCDLRFVNGDQVYVYFQGRVPLTQACTRELRK  0/82 (0.00)
sequence 3  QQQLVQSGAEVYVYKPGAEVYVSKASGTFPDDQWYVQGRKSLKQCDLRFVNGDQVYVYFQGRVPLTQACTRELRK  2/82 (97.54)
sequence 4  QQQLVQSGAEVYVYKPGAEVYVSKASGTFPDDQWYVQGRKSLKQCDLRFVNGDQVYVYFQGRVPLTQACTRELRK  6/82 (92.78)
sequence 5  QQQLVQSGAEVYVYKPGAEVYVSKASGTFPDDQWYVQGRKSLKQCDLRFVNGDQVYVYFQGRVPLTQACTRELRK  8/82 (96.23)
-----
                                CDR-B1                CDR-B2                CDR-B3
    
```

- (51) **A 01N 59/00, C 02F 1/76**
- (11) **9537** (13) T1
- (21) **2019/407** (22) 13/05/2019
- (45) 30/09/2019
- (30) US201361761922P 07/02/2013 US
- (96) 06/02/2014 EP14749041.1
- (97) 03/04/2019 EP2953904
- (73) **A.Y. LABORATORIES LTD. 8 Beery Street 6468208 Tel Aviv, IL**
- (74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) BARAK, Ayala
- (54) **МЕТОД ЗА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОЦИД**
- (57) 1 Метод за користење на контролен параметар за да се утврди кога е постигнат максималниот принос на биоцид формиран со мешање на раствор од хипохлоритен оксиданс со раствор од амониумова сол, што може да

се достигне без деградација на споменатиот биоцид, што се карактеризира со тоа што:


контролниот параметар се следи додека соодносот помеѓу споменатиот хипохлоритен ок-си-данс и споменатата амониумова сол варира;

споменатиот контролен параметар е селектиран од потенцијалот за редукција на оксидација (ORP), спроводливост, индукција и заситеност со кислород; и

кога споменатиот контролен параметар е ORP, спроводливост или индукција, тогаш споменатиот принос е постигнат кога вредноста на споменатиот контролен параметар е на минимум, а кога контролниот параметар е заситеност со кислород, тогаш споменатиот принос е постигнат кога вредноста на споменатиот контролен параметар се менува од фиксна вредност.

има уште 8 патентни барања

СЛИКА 1



(51) C 22B 3/20, C 22B 11/06

(11) 9538

(13) T1

(21) 2019/408

(22) 13/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) ZA20140008682 26/11/2014 --

(96) 26/11/2015 EP15196464.0

(97) 06/03/2019 EP3026130

(73) **Lifexone Limited 4th Floor Ebene Skies
Rue de l'Institut Ebene, MU**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LIDDELL, Keith Stuart; SMITH, Lisa Anne
and ADAMS, Michael David

(54) **ПОСТАПКА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗА
ЕКСТРАКЦИЈА НА СКАПОЦЕНИ, БАЗНИ И
РЕТКИ ЕЛЕМЕНТИ**

(57) 1 Хидрометалуршка постапка за екстрахирање на злато или сребро или двата и опционално еден или повеќе дополнителни елементи, како што се базни елементи, ретки метали и/или ретки елементи, од огноотпорен или нетретиран материјал за полнење, постапката е составена од чекорите на:

(i) обезбедување на материјал за полнење во реакционен сад; и

(ii) подложување на материјал за полнење на следните испирачки и придружни чекори:

а) чекор на испирање со топла сулфурна киселина под притисок и/или атмосферски состојби за да се добие кашест производ којшто ги содржи бараните метални сулфати во раствор и цврст остаток којшто ги содржи бараните метали;

б) подложување на кашата од чекор а) на чекор на кондиционирање којшто содржи сулфурна киселина од околу 25 – 300 g/L, или алкален третман на рН вредност од околу 10- 14;

с) одвојување на цврст остаток којшто ги содржи бараните метали од бараните метални сулфати во раствор од кашестиот производ од чекор б), за да се добие принос на одвоен цврст остаток;

д) подложување на одвоен цврст остаток од чекор с) над хлоридниот чекор на испирање во хлориден медиум за испирање за да се добие растворливи барани метали во хлориден заситен испирачки раствор (PLS) и

интермедиерен цврст остаток и кога хлоридниот медиум за испирање содржи железо хлорид, хлоридот PLS е третиран со понатамошен чекор на притисок, таложење или кристализација, концентрирање со испарување, реверзна осмоза, нанофилтрација или друга мембранска технологија, екстракција на растворувач или третирање со одвојување/пречистување и/или пироксилизирање за да се добие железо-носечки производ;

е) подложување на хлоридот PLS од чекор d) на една или повеќе техники како што е јон изменувачка (IX), хелирање, молекуларна признаена технологија (MRT), додавање на полимери или други сорбенси, екстракција на растворувач, таложење со употреба на хидроксиди, амонијак, карбонати или сулфиди, електропривлекување, и/или редукција за да се добие еден или повеќе интермедиерни цврсти или растворливи производи за надоместување на злато или сребро, како и за било кои други вредни базни или ретки метали во хлоридот PLS;

ф) подложување на интермедиерен растворлив производ од чекор е) на надоместувањето на хлороводородната киселина, калциум и остаточни метали, со помош на еден или повеќе чекори како што се пред варење, пречистување, дистилација, адсорпција, повторно варење, и/или пироксилизирање, за да се добие кашест производ којшто содржи цврст остаток којшто ги содржи бараните метали и бараните метални сулфати во раствор и кога хлоридниот медиум за истекување содржи железо хлорид, хлоридот PLS е третиран со понатамошен чекор на притисок, таложење или кристализација, концентрација со евапорација, реверзна осмоза, нанофилтрација или друга мембранска технологија, екстракција на растворувач или третирање со одвојување/пречистување, и/или пироксилизирање за да се добие железо-носечки производ;

г) подложување на цврстиот остаток од чекорот ф) над хлориден ре-испирачки чекор во хлориден медиум за испирање за да се добијат растворливи барани метали во прочистен хлорид PLS, и кога хлоридниот медиум за истекување содржи железо хлорид, хлоридот PLS е третиран со понатамошен чекор на притисок, таложење или кристализација, концентрирање со испарување, реверзна осмоза, нанофилтрација или друга мембранска технологија, екстракција на растворувач или третирање со одвојување/пречистување и/или пироксилизирање за да се добие железо-носечки производ;

и

h) обновување на златото или сребро, како и други вредни базни или ретки метали од интермедиерен цврст или растворлив производ од чекорите е), f) или g) погоре, кадешто постапката опционално вклучува подложување на материјалот за полнење на било кое или повеќе од следните дополнителни опционални испирачки и поврзани чекори:

i) подложување на интермедиерниот цврст или растворлив производ од чекор е) на понатамошно прочистување и/или надополнувачки чекор којшто содржи една или повеќе техники како што е IX, хелирање, MRT, дополнување на полимерни или други сорбенси; екстракција на растворувач, таложење со употреба на хидроксиди, амонијак, карбонати или сулфиди, електропривлекување, и/или редукција;

j) подложување на ненаелектризиран раствор од чекор е), f) или g) кон чекор на сорпција кадешто бараниот PMs како што се злато и сребро се адсорбирани за еден или повеќе смоли, како што се IX смола или сорбенс и базни метали се ненаелектризирани во раствор, проследено со елуирање на адсорбирани барани метали, како што е злато и сребро, од IX смолата или сорбенс и други таложења на златото и среброто од елуатот со


употреба на редуктанс или директно согорување на наполнетата смола или сорбенс за да се добие концентрат на метал со високо-степен на вредност или индивидуална вредност на метални производи, или кадешто бараното злато и/или сребро се подложени на понатамошен чекор на сулфидно таложење за да се добие втор кашест производ, проследено со цврсто-течно одвојување на вториот цврст остаток од вториот кашест производ за понатамошно прочистување со постапка како што е наведено во чекор е), или директна продажба на трето лице;

к) подложување на хлоридот PLS од чекор г) кон една или повеќе техники како што е IX, хелирање, MRT, додавање на полимерни или други сорбенци, екстракција на растворувач, таложење со употреба на хидроксиди, амонијак, карбонати или сулфиди, електропривлекување, и/или редукција за да се добие производ од

еден или повеќе интермедиерни цврсти или растворливи производи за надоместување на злато и сребро, како што е било кој други вредни базни или ретки метали во хлоридот PLS;

l) одвојување на цврстиот остаток којшто ги содржи бараните метали од бараните метални сулфати во раствор од кашестиот производ од чекорите f), g), i), j) или k) и потоа обезбедување на резултат којшто го одвојува цврстиот остаток од или чекор b) или d); m) надоместување на бараните метали од металните сулфати во раствор од интермедиерниот надополнет производ од чекор i), со помош на техники како што е екстракција на растворувач, IX, таложење со употреба на хидроксиди, амонијак, карбонати или сулфиди, електропривлекување, редукција и/или рециклирање.

има уште 4 патентни барања



Сл.1 (претходна состојба на техниката)

(51) B 01J 19/12, F 02P 23/04

(11) 9539

(21) 2019/409

(30) GB20150000057 05/01/2015 GB

(96) 30/12/2015 EP15820245.7

(97) 20/02/2019 EP3242747

(13) T1

(22) 13/05/2019

(45) 30/09/2019

(73) ARCS Energy Limited 20 Peterborough Road Harrow, Middlesex HA1 2BQ, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ARCHER, Anthony

(54) АПАРАТУРА ЗА АКТИВАЦИЈА НА ГОРИВО И ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА, СИСТЕМ И НЕГОВА ПОСТАПКА

(57) 1 Систем за зголемување на излезна енергија од флуидна супстанција, којшто содржи:

најмалку една апаратура (100) за активација на гориво и ослободување на енергија, којашто содржи:

флуидно запечатена реакторска комора (103), адаптирана да издржи претходно определен притисок и температура на флуидот;

приклучок за вбригување на флуид (104), адаптиран за обезбедување на еднонасочна флуидна комуникација од надворешен флуиден резервоар (402) кон наведената реакторска комора (103);

приклучок за испуштање на флуид (108), адаптиран да обезбеди едно насочна комуникација од наведената реакторска комора (103) кон надворешен регион, за контролирано ослободување на наведената флуидна супстанца од наведената реакторска комора (103);

најмалку еден прв електромагнетен радијацијски (ЕМР) водечки бран (130), којшто има влезен приклучок (120) за прв водечки бран и излезен приклучок (122) за прв водечки бран, оперативно споени во рамките на наведената реакторска комора (103) и адаптирани за да го спојат електромагнетното зрачење од претходно определен прв водечки бран кон флуидна супстанција вбригувана во наведената реакторска комора (103);

најмалку еден втор електромагнетен радијацијски водечки бран, којшто има влезен приклучок (128) за втор водечки бран оперативно споен кон наведената реакторска комора (103), адаптирани за спојување електромагнетното зрачење (ЕМР) од

претходно определен втор водечки бран кон флуидна супстанција вбригувана во наведената реакторска комора;


синхронизиран ЕМР генератор (206), кој може оперативно да се поврзе кон наведениот прв електромагнетен радијацијски (ЕМР) водечки бран (130) од наведената најмалку една апаратура за активација на гориво и ослободување на енергија, кадешто наведениот ЕМР генератор (206) е микробранов генератор и создаденото електромагнетно зрачење има претходно определена бранова должина од 1 mm и 1 метар во соодветен фреквенцијски спектар од 300 GHz до 300 MHz;

помошен извор на ЕМР, кој може оперативно да се поврзе кон најмалку еден втор електромагнетен радијацијски водечки бран, којшто има влезен приклучок (128), кадешто создаденото електромагнетно зрачење има претходно определена бранова должина од 700 nm и 1 метар во соодветен фреквенцијски спектар од 430 THz до 300 GHz;


резервоар на работен медиум (402), флуидно поврзан кон наведената реакторска комора (103) на наведената апаратура за активација на гориво и ослободување на енергија и адаптиран за складирање и напојување со работен медиум;

топлински агрегат (400), којшто може флуидно да се поврзе со наведениот резервоар за работен медиум (402) и наведената реакторска комора (103), и адаптиран за пренос на енергија кон наведениот работен медиум, за да се добие енергетизирана флуидна супстанција на претходно определена температура и притисок во наведената реакторска комора (103) од наведената апаратура за активација на гориво и ослободување на енергија.

има уште 14 патентни барања



Слика 1 (а)



Слика 1 (б)

(51) **C 07K 19/00, C 12N 15/10, C 12N 15/63, C 12N 15/90, C 12N 15/1 A 61K 38/46, A 61K 48/00**

(11) **9540**

(13) T1

(21) **2019/411**

(22) 14/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201261652086P 25/05/2012 US;

US201261716256P 19/10/2012 US;

US201361757640P 28/01/2013 US and

US201361765576P 15/02/2013 US

(96) 15/03/2013 EP18152360.6

(97) 03/04/2019 EP3401400

(73) **The Regents of the University of California; University of Vienna and Charpentier, Emmanuelle 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 9460, US; Universitätsring 1 1010 Vienna, AT and Department Of Regulation in Infection Biology Max Planck Institute for Infection Biology Charitéplatz 1 10117 Berlin, DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **DOUDNA CATE, James Harrison; LIM, Wendell; QI, Lei; CHARPENTIER, Emmanuelle;**

CHYLINSKI, Krzysztof; DOUDNA, Jennifer A. and JINEK, Martin

(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА РНК - НАСОЧЕНА ЦЕЛНА ДНК МОДИФИКАЦИЈА И РНК -НАСОЧЕНА МОДУЛАЦИЈА НА ТРАНСКРИПЦИЈА

(57) 1 Постапка за модифицирање на целна ДНК, постапката содржи контактирање на целната ДНК со комплекс којшто содржи:
 (a) Cas9 полипептид; и
 (b) ДНК-таргетирачка РНК којашто содржи:
 (i) ДНК-таргетирачки сегмент којшто содржи нуклеотидна секвенца којашто е комплементарна на секвенцата во целната ДНК, и
 (ii) протеин-врзувачки сегмент којшто има интеракција со Cas9 полипептид, кадешто протеин-врзувачкиот сегмент содржи две комплементарни продолжувања на нуклеотиди коишто хибридизираат за да формираат двојни низи на РНК (днРНК) дуплекс, кадешто целната ДНК е присутна во единечен-клеточен еукариотски организам, животинска клетка или растителна клетка,


кадешто споменатото модифицирање е цепење на целната ДНК,

кадешто:

(А) споменатото контактирање е ин витро или во клетка екс виво; и/или

(В) споменатата постапка не е постапка за лекување на човечкото или животинско тело со терапија.

има уште 24 патентни барања



(51) **A 61K 9/70**

(11) **9541**

(21) **2019/412**

(13) T1

(22) 14/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201461930090P 22/01/2014 US;

US201461930104P 22/01/2014 US;

US201462014721P 20/06/2014 US;

US201462014723P 20/06/2014 US and

US201462083620P 24/11/2014 US

(96) 21/01/2015 ep15740893.1

(97) 13/03/2019 EP3096746

(73) **4P Therapeutics Norcross, GA 30092, US**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул.

”Вељко Влаховик” 4/ 1- 1000, Скопје

(72) ENSCORE, David, James; TAGLIAFERRI,

Frank; DAMON, Steven, Paul; SMITH, Alan and


GAULDING, Jeffrey, C.

(54) **ТРАНСДЕРМАЛЕН СИСТЕМ СО ЛЕПЕНКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА**


ЗЛОУПОТРЕБА И ПОГРЕШНА УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ

(57) 1 Трансдермалниот систем со лепенка за спречување на погрешна употреба или злоупотреба на лекови се состои од потпорен слој на лепенка, каде што наведениот потпорен слој се состои од дистална страна и проксимална страна, каде што еден или повеќе аверзивни агенси се воведуваат во или неповратно се прилепуваат на дисталната страна на потпорниот слој, каде што лепливиот слој се прилепува на проксималната страна на потпорниот слој и каде што еден или повеќе аверзивни агенси егзибираат профил на бифазно ослободување кога ќе се потопат во растворувачки медиум.

има уште 14 патентни барања



Слика 1 А



Слика 1 Б

(51) **C 07K 16/40, C 07K 16/00, A 61K 39/395, A 61K 51/10, A 61P 35/00**

(11) **9542**

(13) T1

(21) **2019/413**

(22) 14/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) GB 201320408 19/11/2013 GB and GB 201401973 05/02/2014 GB

(96) 19/11/2014 EP14814696.2

(97) 20/03/2019 EP3071595

(73) **Fredax AB 252 50 Helsingborg, SE**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул.

”Вељко Влаховиќ” 4/ 1- 1000, Скопје

(72) TIMMERMAND, Pär Oskar Vilhelmsson;

TRAN, Amanda Thuy; STRAND, Sven-Erik;

LAMMINMÄKI, Urpo Juhani and SJÖSTRÖM, Kjell


(54) **ХУМАНИЗИРАНИ АНТИ КАЛИКРЕИН-2 АНТИТЕЛА**

(57) 1 Антитело полипептид со сврзна специфичност за хуман каликреин-2 (hK2), каде што антителото полипептид се состои од:

(а) варијабилна регија со тежок ланец кој се состои или сочинува од аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO: 8; и

(б) варијабилна регија со лесен ланец која се состои или сочинува од аминокиселински секвенци од SEQ ID NO: 9.

има уште 14 патентни барања



(51) **G 06F 3/14, G 06T 5/00, G 09G 5/10**

(11) **9543**

(13) T1

(21) **2019/414**

(22) 15/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201161567579P 06/12/2011 US;

US201261674503P 23/07/2012 US and

US201261703449P 20/09/2012 US

(96) 06/12/2012 EP16166823.1

(97) 20/03/2019 EP3079055

(73) **Dolby Laboratories Licensing Corporation
1275 Market Street San Francisco, CA 94103,
US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) MILLER, Jon Scott; DALY, Scott;

NEZAMABADI, Mahdi and ATKINS, Robin

(54) **УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
НА РАЗМЕНА НА СЛИКОВНИ ПОДАТОЦИ
БАЗИРАНИ НА ПАРЦЕПТУЕЛНА
НЕЛИНЕАРНОСТ НА ОСВЕТЛЕНОСТ НИЗ
РАЗЛИЧНИ СВОЈСТВА НА ДИСПЛЕЈ**

(57) 1 Постапка која опфаќа:

прием, низ кодер на податоци, на сликовни податоци со вредности на осветленост кои

претставуваат апсолутна вредност на L на осветленост који треба да се кодираат; пристапување, низ кодер на податоци, на OETF функција на кодирање за мапирање на вредности на апсолутна осветленост во дигитални кодни вредности; кодирање базирано на прием и пристап, низ кодер на податоци, примени на сликовни податоци во референтни кодирани сликовни податоци; и

издавања, низ кодер на податоци, на референтни кодирани сликовни податоци, во кој вредности на осветленост се примени сликовни податоци кој се претставени со дигиталени кодни вредности во референтни кодирани сликовни податоци; назначен со тоа, што

OETF функција на кодирање е базирана најмалку делумно на функционалниот модел: во кој:

Y нормализирана вредност соодветствувајќи на една од вредности на L апсолутна осветленост, во кој

$$V = \left(\frac{c_1 + c_2 Y^n}{1 + c_3 Y^n} \right)^m,$$

$$0 \leq Y \leq$$

V нормализирана вредност

соодветсвувајќи на една од вредности на дигитални кодни вредности D кој се издадени како референтни кодирани сликовни податоци во кој се $0 \leq V \leq$ и

n, m, c2, и c3 однапред утврдени вредности, во кој:

$$n = \frac{2610}{4096} \times \frac{1}{4} \approx 0.1593017578125;$$

$$m = \frac{2523}{4096} \times 128 \approx 78.84375;$$

$$c_1 = c_3 - c_2 + 1 = \frac{3424}{4096} \approx 0.8359375;$$

$$c_2 = \frac{2413}{4096} \times 32 \approx 18.8515625;$$

и

$$c_3 = \frac{2392}{4096} \times 32 \approx 18.6875.$$

има уште 12 патентни барања




FIG. 1 Просторна фреквенција (циклус/степен)

(51) **A 61B 17/58**

(11) **9544**

(21) **2019/415**

(30) US201213369760 09/02/2012 US

(96) 07/02/2013 EP13745998.8

(97) 10/04/2019 EP2811926

(73) **Orthopedic Medical Channels, LLC**

22 Second Avenue Port Washington, NY 11050, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WILLERT, Wayne A. and WILLERT, Andrea

(54) **ПРИЦВРСТУВАЧ НА КОСКИ**

(13) T1

(22) 15/05/2019

(45) 30/09/2019

(57) 1 Ортопедски шраф (700) којшто содржи:


осовина (602);

навои (604) пресечени барем во делот на наведената осовина (602), наведените навои (604) имаат водечки крај (606), заден крај (608) и длабочина;

најмалку еден жлеб (702) формиран во еден од водечкиот крај или во задниот крај и

конфигуриран за заголемување на површински простор на соодветниот водечки или заден крај, се карактеризира со тоа што фасетите (804) се поставени на барем еден жлеб (702).

има уште 6 патентни барања



Слика 1 Претходна состојба на техниката

(51) **A 61K 31/137, A 61K 47/10, A 61K 47/36, A 61K 9/08, A 61P 31/10**

(11) **9545**

(13) T1

(21) **2019/416**

(22) 15/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) US201361761953P 07/02/2013 US and US201361781560P 14/03/2013 US

(96) 23/01/2014 EP14701713.1

(97) 01/05/2019 EP2953621

(73) **Polichem S.A. 50, Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MAILLAND, Federico; LEGORA, Michela; CERIANI, Daniela and IOB, Giuliana


(54) **ЛОКАЛЕН АНТИГАБИЧЕН СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ОНИХОМИКОЗА**

(57) 1 Состав којшто содржи барем околу 9% од тежината на тербинафин или негова фармацевтска прифатлива сол, хидроксипропил цитозан, низок алканол и вода за употреба во лекување на онихомикоза кај пациент, кадешто споменатиот состав е нанесен на заразените површини кај споменатиот пациент еднаш неделно. има уште 18 патентни барања

batches P-13-008, P-13-009, P-13-010 and P-13-011 before exposure to 5°C.



batches P-13-008, P-13-009, P-13-010 and P-13-011 after exposure to 5°C for 1 hour.



(51) **F 03B 13/18, F 03D 5/06**

(11) **9546**

(13) T1

(21) **2019/418**

(22) 16/05/2019

(45) 30/09/2019

(30) DK20130000188 20/06/2013 DK

(96) 20/06/2014 EP14814407.4

(97) 27/02/2019 EP3011166

(73) **Mølhede Pedersen, Mogens; Mølhede Loving, Michael and Mølhede Pedersen, Christina Egevej 14 5683 Harby, DK;**

Kongensvej 2 st.th. 2000 Frederiksberg, DK and Askevænget 5 5884 Gudme, DK

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Mølhede Pedersen, Mogens; Mølhede Loving, Michael and Mølhede Pedersen, Christina


(54) **ПРЕТВОРУВАЧ НА ЕНЕРГИЈА НА БРАН/ПЛИМА И ВЕТЕП**

(57) 1 Енергетска инсталација којашто содржи еден или повеќе аеродинамични профили коишто имаат надолжна оска со вертикална

ориентација, наведениот профил е конфигуриран на вртлив лост, потпорна структура којашто содржи преносен систем кадешто наведениот вертикален профил (1A) може да ротира околу својата надолжна оска и со тоа што наведениот лост (2) и наведениот вертикален профил (1A) може да осцилира помеѓу први и втори хоризонтални позиции по пат на проток на честички кои делуваат на наведениот вертикален профил (1A) такашто хоризонталното движење на наведениот вертикален профил (1A) се постигнува и пренесува кон наведениот систем за пренос со помош на лостот (2), се карактеризира со тоашто наведениот лост (2) може да се наклони во вертикална насока и со тоашто еден или

повеќе аеродинамични профили (1B) коишто имаат надолжна оска со хоризонтална ориентација се конфигурирани на наведениот вертикален профил (1A), наведениот хоризонтален профил (1B) е вртлив околу својата надолжна оска и со тоашто наведениот хоризонтален профил (1B) може да осцилира помеѓу први и втори вертикални позиции по пат на проток на честички кои делуваат на наведениот хоризонтален профил (1B) такашто вертикалното движење на наведениот хоризонтален профил (1B) се постигнува и пренесува кон наведениот систем за пренос со помош на лостот (2).

има уште 3 патентни барања



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61P35/04	8A61K45/06	9602	T1
8C07D519/00	8C07D473/34	9603	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	9574	T1
8G21B1/05	8G21B1/05	9575	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	9515	T1
8C07K16/40	8C07K16/30	9515	T1
8C22B3/22	8C22B3/02	9518	T1
8A61K31/122	8C07D493/14	9521	T1
8C07K14/705	8C07K14/705	9555	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9525	T1
8A61K31/465	8A61K9/00	9526	T1
8A61K47/36	8A61K9/00	9526	T1
8C07K16/18	8C12N15/85	9527	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	9527	T1
8A61K31/047	8A61K36/185	9530	T1
8A61K36/185	8A61K36/185	9530	T1
8A61K31/454	8C07D401/12	9558	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	9577	T1
8A61F6/06	8A61K9/00	9579	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	9598	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	9598	T1
8C07D471/04	8C07D401/14	9598	T1
8B23K1/19	8B23K35/36	9562	T1
8B23K103/10	8B23K35/36	9562	T1
8B23K35/362	8B23K35/36	9562	T1
8B01F3/04	8B67D1/04	9531	T1
8A61K38/05	8C07D471/04	9533	T1
8A61K39/00	8A61K39/395	9536	T1
8C07K16/18	8A61K39/395	9536	T1
8C22B11/06	8C22B3/20	9538	T1
8C22B3/20	8C22B3/20	9538	T1
8A61K51/10	8C07K16/00	9542	T1

8A61K9/08	8A61K31/137	9545	T1
8C07K1/34	8A61K39/35	9547	T1
8A61K31/513	8A61K31/341	9584	T1
8A23L33/135	8A61K35/74	9567	T1
8A61K9/00	8A61K35/74	9567	T1
8A61P1/12	8A61K35/74	9567	T1
8A61K31/585	8A61K31/336	9568	T1
8B65D5/66	8B65D85/10	9586	T1
8A61K9/19	8A61K35/74	9590	T1
8C07D257/04	8C07D231/12	9591	T1
8C07D271/10	8C07D231/12	9591	T1
8C07D413/12	8C07D231/12	9591	T1
8A61P35/00	8C07D495/04	9552	T1
8A61P35/02	8C07D495/04	9552	T1
8A61P43/00	8C07D495/04	9552	T1
8C07D405/12	8C07D239/48	9592	T1
8C07C323/66	8C07C303/22	9599	T1
8A61K31/44	8A61K45/06	9602	T1
8A61K31/4412	8A61K45/06	9602	T1
8H04N19/117	8H04N19/82	9606	T1
8C12N1/00	8C12N1/00	9604	T1
8A61P13/12	8A61K38/17	9514	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	9515	T1
8C07D249/08	8C07D249/08	9517	T1
8C07D493/14	8C07D493/14	9521	T1
8F16L37/56	8F16L37/32	9594	T1
8A61P29/00	8C07D487/04	9528	T1
8A61K36/39	8A61K36/185	9530	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	9558	T1
8C07D405/04	8C07C235/42	9560	T1
8A61K31/00	8A61K9/00	9579	T1
8A61P15/18	8A61K9/00	9579	T1
8C12G1/032	8C12G1/032	9582	T1

8F16K17/16	8B67D1/04	9531	T1	8C07D333/38	8C07D495/04	9576	T1
8A01P5/00	8C07D471/04	9533	T1	8C07C233/81	8C07C235/42	9560	T1
8A61L24/10	8C08L89/00	9535	T1	8A61K47/32	8A61K9/00	9579	T1
8C08J9/28	8C08L89/00	9535	T1	8A61K38/16	8A61K38/16	9580	T1
8C07K16/30	8A61K39/395	9536	T1	8A61K39/395	8A61K38/16	9580	T1
8C12N15/11	8C12N15/11	9540	T1	8C07D401/04	8C07D401/14	9598	T1
8A61K39/36	8A61K39/35	9547	T1	8E02F3/407	8E02F3/60	9532	T1
8A23B4/01	8A23L3/01	9566	T1	8A61K31/437	8C07D471/04	9533	T1
8A61K31/341	8A61K31/341	9584	T1	8C08L89/00	8C08L89/00	9535	T1
8C07F9/6561	8A61K31/341	9584	T1	8A61K38/46	8C12N15/11	9540	T1
8B01J39/04	8B01J39/04	9548	T1	8G09G5/10	8G06F3/14	9543	T1
8A61K9/00	8A61K31/4184	9549	T1	8A61P31/10	8A61K31/137	9545	T1
8A61K9/48	8A61K9/48	9585	T1	8F03B13/18	8F03B13/18	9546	T1
8A61K9/19	8A61K35/74	9567	T1	8B01J4/02	8B01J39/04	9548	T1
8F16D65/28	8F16D65/28	9569	T1	8A61K47/10	8A61K31/4184	9549	T1
8C07D403/04	8C07D401/04	9570	T1	8A61K47/20	8A61K31/4184	9549	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	9590	T1	8A61K9/48	8A61K35/74	9567	T1
8A61K31/41	8C07D231/12	9591	T1	8A01K67/00	8A61K31/336	9568	T1
8A61K31/5377	8C07D495/04	9552	T1	8A61P15/18	8A61K31/336	9568	T1
8C07D403/12	8C07D239/48	9592	T1	8A61K31/443	8C07D401/04	9570	T1
8C07D413/12	8C07D239/48	9592	T1	8A61K31/415	8C07D231/12	9591	T1
8A61K31/4985	8C07D471/04	9597	T1	8C07D231/12	8C07D231/12	9591	T1
8C07K1/16	8C07K14/52	9601	T1	8A61K31/519	8C07D495/04	9552	T1
8C07D473/34	8C07D473/34	9603	T1	8A61K31/506	8C07D239/48	9592	T1
8H04N19/176	8H04N19/18	9605	T1	8C07D471/04	8C07D239/48	9592	T1
8H04N19/70	8H04N19/18	9605	T1	8A61P35/00	8C07D471/04	9597	T1
8C07D487/04	8C07D233/24	9573	T1	8C12Q1/56	8G01N33/48	9563	T1
8C22B3/02	8C22B3/02	9518	T1	8C09D5/28	8C09D5/28	9600	T1
8A61K31/336	8C07D493/14	9521	T1	8G09F13/16	8C09D5/28	9600	T1
8A01N43/40	8A01N43/40	9554	T1	8A61K45/06	8A61K45/06	9602	T1
8A01P7/00	8A01N43/40	9554	T1	8H04N19/119	8H04N19/18	9605	T1
8F16K11/18	8F16L37/32	9594	T1	8H04N19/136	8H04N19/18	9605	T1
8C12N15/62	8C07K14/705	9555	T1	8A61K38/26	8A61K38/26	9607	T1
8A61F2/01	8A61F2/01	9556	T1	8C07K16/28	8C07K16/30	9515	T1
8A61F2/86	8A61F2/01	9556	T1	8C07D401/04	8C07D401/04	9519	T1
8C23C2/00	8C23C2/20	9524	T1	8A61K47/32	8A61K9/00	9523	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9526	T1	8C23C2/40	8C23C2/20	9524	T1
8A61P19/00	8C07D487/04	9528	T1	8A61P1/00	8C07D487/04	9528	T1
8C10G1/00	8C10G1/02	9529	T1	8A61K31/366	8A61K36/185	9530	T1
8A61K31/19	8A61K36/185	9530	T1	8C22C21/10	8C22C21/10	9559	T1
8A61K31/4178	8C07D401/12	9558	T1	8C07D409/12	8C07D495/04	9576	T1

8C07D495/04	8C07D495/04	9576	T1
8C07C235/42	8C07C235/42	9560	T1
8C07D213/81	8C07C235/42	9560	T1
8C07D401/12	8C07C235/42	9560	T1
8B23K35/00	8B23K1/00	9561	T1
8F28F21/08	8B23K35/36	9562	T1
8A61J1/10	8A61J1/10	9581	T1
8F26B5/06	8A61J1/10	9581	T1
8B67D1/04	8B67D1/04	9531	T1
8F16K17/04	8B67D1/04	9531	T1
8A61P33/00	8C07D471/04	9533	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	9533	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	9536	T1
8C02F1/76	8C02F1/76	9537	T1
8C12N15/90	8C12N15/11	9540	T1
8A61K9/70	8A61K9/70	9541	T1
8A61P35/00	8C07K16/00	9542	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	9542	T1
8A61K47/10	8A61K31/137	9545	T1
8C12N9/50	8C12N9/50	9565	T1
8A61K31/675	8A61K31/341	9584	T1
8A61P31/18	8A61K31/341	9584	T1
8A61K31/336	8A61K31/336	9568	T1
8B65D85/10	8B65D85/10	9586	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	9570	T1
8H04L29/06	8H04L29/06	9589	T1
8A23L33/135	8A61K35/74	9590	T1
8A61K9/00	8A61K35/74	9590	T1
8A61K9/48	8A61K35/74	9590	T1
8A61P1/12	8A61K35/74	9590	T1
8A61K31/42	8C07D231/12	9591	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	9550	T1
8A61P7/02	8A61K38/17	9550	T1
8C07K14/47	8A61K38/17	9550	T1
8A61M15/00	8A61K9/00	9551	T1
8C07C303/22	8C07C303/22	9599	T1
8C09D5/33	8C09D5/28	9600	T1
8H04N19/13	8H04N19/18	9605	T1
8A61P3/10	8A61K38/26	9607	T1
8A61K45/06	8C07D487/04	9574	T1
8A61K31/407	8C07D495/04	9516	T1

8C07D495/04	8C07D495/04	9516	T1
8E04B1/00	8C22B3/02	9518	T1
8C07D401/06	8C07D401/06	9522	T1
8A61K47/36	8A61K9/00	9523	T1
8A01N25/04	8A01N43/40	9554	T1
8A61K38/00	8C07K14/705	9555	T1
8C23C2/20	8C23C2/20	9524	T1
8A61K9/70	8A61K9/00	9526	T1
8A61P17/00	8C07D487/04	9528	T1
8A61K31/56	8A61K36/185	9530	T1
8A61P43/00	8C07D401/12	9558	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9579	T1
8A61K38/17	8A61K38/16	9580	T1
8A61K38/18	8A61K38/16	9580	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	9598	T1
8C07D491/107	8C07D401/14	9598	T1
8B23K35/36	8B23K35/36	9562	T1
8A61J1/20	8A61J1/10	9581	T1
8E02F3/30	8E02F3/60	9532	T1
8E02F3/60	8E02F3/60	9532	T1
8A61K31/4748	8A61K31/4748	9534	T1
8B01J19/12	8B01J19/12	9539	T1
8A61K48/00	8C12N15/11	9540	T1
8C12N15/10	8C12N15/11	9540	T1
8G06F3/14	8G06F3/14	9543	T1
8F03D5/06	8F03B13/18	9546	T1
8A23B7/01	8A23L3/01	9566	T1
8A61K31/683	8A61K31/341	9584	T1
8C07H19/16	8A61K31/341	9584	T1
8C01B11/02	8B01J39/04	9548	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	9567	T1
8A61K31/4704	8A61K9/14	9587	T1
8A61P25/16	8C07D401/04	9570	T1
8A61P35/00	8C07D213/69	9588	T1
8C07D417/12	8C07D231/12	9591	T1
8A61K9/08	8A61K9/00	9551	T1
8A61K31/541	8C07D495/04	9552	T1
8C07D495/04	8C07D495/04	9552	T1
8C07K14/52	8C07K14/52	9601	T1
8A61K31/616	8A61K45/06	9602	T1
8A61P35/00	8A61K45/06	9602	T1

8A61P31/12	8C07D473/34	9603	T1
8A61K31/541	8C07D487/04	9574	T1
8B01D11/04	8C22B3/02	9518	T1
8A61P7/02	8A61K9/20	9520	T1
8A61K47/02	8A61K9/00	9526	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	9527	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	9528	T1
8A61P15/00	8A61K36/185	9530	T1
8C07D405/14	8C07D401/12	9558	T1
8C22F1/053	8C22C21/10	9559	T1
8B23K35/28	8B23K1/00	9561	T1
8F17C13/04	8F17C13/04	9578	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	9598	T1
8A01P7/04	8C07D471/04	9533	T1
8A61K31/7088	8A61K39/395	9536	T1
8A61K45/06	8A61K39/395	9536	T1
8F02P23/04	8B01J19/12	9539	T1
8A61K31/137	8A61K31/137	9545	T1
8A61K39/35	8A61K39/35	9547	T1
8A23B9/04	8A23L3/01	9566	T1
8F26B15/18	8A23L3/01	9566	T1
8A61K31/4184	8A61K31/4184	9549	T1
8A61P1/10	8A61K35/74	9567	T1
8A61P31/04	8A61K35/74	9567	T1
8A61K31/665	8A61K31/336	9568	T1
8C07K16/38	8C07K16/38	9571	T1
8A61K31/4412	8C07D213/69	9588	T1
8A61P1/10	8A61K35/74	9590	T1
8C07D401/12	8C07D231/12	9591	T1
8A61K38/12	8A61K9/00	9551	T1
8A61P35/04	8C07D495/04	9552	T1
8C07D519/00	8C07D495/04	9552	T1
8A61K31/505	8C07D239/48	9592	T1
8C07D401/12	8C07D239/48	9592	T1
8C07C319/24	8C07C303/22	9599	T1
8G01N33/50	8G01N33/48	9563	T1
8C09D7/00	8C09D5/28	9600	T1
8C07D473/16	8C07D473/34	9603	T1
8C07F9/6561	8C07D473/34	9603	T1
8H04N19/18	8H04N19/18	9605	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	9574	T1

8A61K31/551	8C07D487/04	9574	T1
8A61K45/06	8C07K16/30	9515	T1
8A61P37/00	8C07K16/30	9515	T1
8A61P25/16	8C07D495/04	9516	T1
8B65D88/00	8C22B3/02	9518	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	9520	T1
8A61P31/14	8C07D401/06	9522	T1
8A61K31/196	8A61K9/00	9523	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9523	T1
8A61K9/28	8A61K9/00	9523	T1
8F16L37/32	8F16L37/32	9594	T1
8A61K38/17	8C07K14/705	9555	T1
8C23C2/06	8C23C2/20	9524	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	9525	T1
8C07K16/00	8C12N15/85	9527	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	9528	T1
8C10G1/02	8C10G1/02	9529	T1
8C10G31/09	8C10G1/02	9529	T1
8A61P43/00	8A61K36/185	9530	T1
8C07D403/12	8C07D401/12	9558	T1
8C07D215/52	8C07C235/42	9560	T1
8B23K1/00	8B23K1/00	9561	T1
8F16K1/30	8F17C13/04	9578	T1
8A61P33/06	8A61K38/16	9580	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	9598	T1
8A61K31/485	8A61K31/4748	9534	T1
8A61P25/26	8A61K31/4748	9534	T1
8C07K14/78	8C08L89/00	9535	T1
8A61K39/395	8C07K16/00	9542	T1
8G06T5/00	8G06F3/14	9543	T1
8A61B17/58	8A61B17/58	9544	T1
8A61K47/36	8A61K31/137	9545	T1
8A61K36/00	8A61K39/35	9547	T1
8A23L3/54	8A23L3/01	9566	T1
8A61K9/14	8A61K9/14	9587	T1
8A61P25/02	8C07D401/04	9570	T1
8A61P25/28	8C07D401/04	9570	T1
8A61P31/04	8A61K35/74	9590	T1
8A61K38/04	8A61K9/00	9551	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	9551	T1
8C07D239/48	8C07D239/48	9592	T1

8C07D471/04	8C07D471/04	9597	T1	8A61P27/00	8C07D487/04	9528	T1
8G01N33/48	8G01N33/48	9563	T1	8C07D487/04	8C07D487/04	9528	T1
8C07K1/36	8C07K14/52	9601	T1	8A61P35/00	8A61K36/185	9530	T1
8A61K31/522	8C07D473/34	9603	T1	8A61K31/4155	8C07D401/12	9558	T1
8H04N19/82	8H04N19/82	9606	T1	8A61P3/10	8C07D401/12	9558	T1
8C07D233/24	8C07D233/24	9573	T1	8C07D405/12	8C07D401/12	9558	T1
8A61K31/5377	8C07D487/04	9574	T1	8B23K1/20	8B23K1/00	9561	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	9574	T1	8A61K31/454	8C07D401/14	9598	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	9514	T1	8A01N43/90	8C07D471/04	9533	T1
8A61K39/00	8C07K16/30	9515	T1	8A61K45/06	8C07D471/04	9533	T1
8A61P35/00	8C07K16/30	9515	T1	8C08L89/06	8C08L89/00	9535	T1
8B65D90/14	8C22B3/02	9518	T1	8A61P35/00	8A61K39/395	9536	T1
8A61K31/4545	8A61K9/20	9520	T1	8A01N59/00	8C02F1/76	9537	T1
8A61K31/437	8C07D401/06	9522	T1	8C07K19/00	8C12N15/11	9540	T1
8C07D471/10	8C07D401/06	9522	T1	8C12N15/63	8C12N15/11	9540	T1
8A61K31/606	8A61K9/00	9523	T1	8C07K16/40	8C07K16/00	9542	T1
8A61K31/616	8A61K9/00	9523	T1	8C12P21/00	8C12N9/50	9565	T1
8F16L37/23	8F16L37/32	9594	T1	8A23L3/01	8A23L3/01	9566	T1
8A61K31/7068	8A61K9/20	9525	T1	8A61K47/02	8A61K31/4184	9549	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	9527	T1	8A61K9/00	8A61K9/14	9587	T1
8C12N15/10	8C12N15/85	9527	T1	8C07D213/69	8C07D213/69	9588	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
4D PHARMA PLC	A 23L 33/135	МК/Р/2019/0326	T1
4D PHARMA PLC	A 61P 31/04	МК/Р/2019/0326	T1
4D PHARMA PLC	A 61P 1/12	МК/Р/2019/0326	T1
4D PHARMA PLC	A 61P 1/10	МК/Р/2019/0326	T1
4D PHARMA PLC	A 61K 9/48	МК/Р/2019/0326	T1
4D PHARMA PLC	A 61K 9/19	МК/Р/2019/0326	T1
4D PHARMA PLC	A 61K 9/00	МК/Р/2019/0326	T1
4D PHARMA PLC	A 61K 35/74	МК/Р/2019/0326	T1
4D PHARMA PLC	A 61P 1/12	МК/Р/2019/0350	T1
4D PHARMA PLC	A 61P 1/10	МК/Р/2019/0350	T1
4D PHARMA PLC	A 61K 9/48	МК/Р/2019/0350	T1
4D PHARMA PLC	A 61K 9/19	МК/Р/2019/0350	T1

4D PHARMA PLC	A 61K 9/00	MK/P/2019/0350	T1
4D PHARMA PLC	A 61K 35/74	MK/P/2019/0350	T1
4D PHARMA PLC	A 23L 33/135	MK/P/2019/0350	T1
4D PHARMA PLC	A 61P 31/04	MK/P/2019/0350	T1
4P Therapeutics	A 61K 9/70	MK/P/2019/0412	T1
A.P.F. Aqua System AG	C 01B 11/02	MK/P/2019/0317	T1
A.P.F. Aqua System AG	B 01J 4/02	MK/P/2019/0317	T1
A.P.F. Aqua System AG	B 01J 39/04	MK/P/2019/0317	T1
A.Y. LABORATORIES LTD.	A 01N 59/00	MK/P/2019/0407	T1
A.Y. LABORATORIES LTD.	C 02F 1/76	MK/P/2019/0407	T1
ADC Therapeutics SA	C 07K 16/30	MK/P/2019/0404	T1
ADC Therapeutics SA	C 07K 16/18	MK/P/2019/0404	T1
ADC Therapeutics SA	A 61P 35/00	MK/P/2019/0404	T1
ADC Therapeutics SA	A 61K 45/06	MK/P/2019/0404	T1
ADC Therapeutics SA	A 61K 39/395	MK/P/2019/0404	T1
ADC Therapeutics SA	A 61K 39/00	MK/P/2019/0404	T1
ADC Therapeutics SA	A 61K 31/7088	MK/P/2019/0404	T1
ADIENNE Pharma & Biotech SA	F 26B 5/06	MK/P/2019/0339	T1
ADIENNE Pharma & Biotech SA	A 61J 1/20	MK/P/2019/0339	T1
ADIENNE Pharma & Biotech SA	A 61J 1/10	MK/P/2019/0339	T1
ARCS Energy Limited	B 01J 19/12	MK/P/2019/0409	T1
ARCS Energy Limited	F 02P 23/04	MK/P/2019/0409	T1
AbbVie Inc.	A 61K 9/19	MK/P/2019/0308	T1
AbbVie Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0308	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 9/00	MK/P/2019/0347	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 9/14	MK/P/2019/0347	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 31/4704	MK/P/2019/0347	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 31/4748	MK/P/2019/0402	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 31/485	MK/P/2019/0402	T1
Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61P 25/26	MK/P/2019/0402	T1
Astex Therapeutics Limited	C 07D 471/04	MK/P/2018/0745	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61P 35/00	MK/P/2018/0745	T1
Astex Therapeutics Limited	A 61K 31/4985	MK/P/2018/0745	T1
BAYER AG	A 61K 31/44	MK/P/2018/0751	T1
BAYER AG	A 61K 31/4412	MK/P/2018/0751	T1
BAYER AG	A 61K 31/616	MK/P/2018/0751	T1
BAYER AG	A 61K 45/06	MK/P/2018/0751	T1
BAYER AG	A 61P 35/00	MK/P/2018/0751	T1
BAYER AG	A 61P 35/04	MK/P/2018/0751	T1
Bayer HealthCare LLC	C 07K 16/38	MK/P/2019/0329	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07D 233/24	MK/P/2019/0330	T1



Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07D 487/04	MK/P/2019/0330	T1
Benevir Biopharm Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2018/1094	T1
Benevir Biopharm Inc.	C 12N 15/86	MK/P/2018/1094	T1
Benevir Biopharm Inc.	C 12N 7/00	MK/P/2018/1094	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61K 39/00	MK/P/2019/0192	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07K 16/40	MK/P/2019/0192	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07K 16/30	MK/P/2019/0192	T1
Board of Regents, The University of Texas System	C 07K 16/28	MK/P/2019/0192	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61P 37/00	MK/P/2019/0192	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61P 35/00	MK/P/2019/0192	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61K 45/06	MK/P/2019/0192	T1
Board of Regents, The University of Texas System	A 61K 39/395	MK/P/2019/0192	T1
Boston Medical Center Corporation	A 61K 38/17	MK/P/2019/0191	T1
Boston Medical Center Corporation	A 61P 13/12	MK/P/2019/0191	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/04	MK/P/2018/0739	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 25/28	MK/P/2018/0739	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 25/16	MK/P/2018/0739	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 25/02	MK/P/2018/0739	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/443	MK/P/2018/0739	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 403/04	MK/P/2018/0739	T1
CELGENE CORPORATION	A 61K 9/28	MK/P/2019/0076	T1
CELGENE CORPORATION	A 61K 31/7068	MK/P/2019/0076	T1
CELGENE CORPORATION	A 61K 9/20	MK/P/2019/0076	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61K 31/56	MK/P/2019/0321	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61P 43/00	MK/P/2019/0321	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0321	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61K 31/047	MK/P/2019/0321	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61K 31/19	MK/P/2019/0321	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61K 31/366	MK/P/2019/0321	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61K 36/185	MK/P/2019/0321	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61K 36/39	MK/P/2019/0321	T1
CLARIDE PHARMA S.R.L.	A 61P 15/00	MK/P/2019/0321	T1
Castle Commercial Enterprises Limited	C 12G 1/032	MK/P/2019/0340	T1
Celgene Corporation	C 07D 401/04	MK/P/2019/0196	T1
Celgene Corporation	A 61K 9/48	MK/P/2019/0345	T1
Charpentier, Emmanuelle	C 12N 15/90	MK/P/2019/0411	T1
Charpentier, Emmanuelle	C 12N 15/63	MK/P/2019/0411	T1
Charpentier, Emmanuelle	C 12N 15/11	MK/P/2019/0411	T1
Charpentier, Emmanuelle	C 12N 15/10	MK/P/2019/0411	T1
Charpentier, Emmanuelle	C 07K 19/00	MK/P/2019/0411	T1
Charpentier, Emmanuelle	A 61K 38/46	MK/P/2019/0411	T1

Charpentier, Emmanuelle	A 61K 48/00	MK/P/2019/0411	T1
Chemo Research, S.L.	A 61F 6/06	MK/P/2019/0334	T1
Chemo Research, S.L.	A 61K 31/00	MK/P/2019/0334	T1
Chemo Research, S.L.	A 61P 15/18	MK/P/2019/0334	T1
Chemo Research, S.L.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0334	T1
Chemo Research, S.L.	A 61K 47/32	MK/P/2019/0334	T1
Dolby Laboratories Licensing Corporation	G 06T 5/00	MK/P/2019/0414	T1
Dolby Laboratories Licensing Corporation	G 06F 3/14	MK/P/2019/0414	T1
Dolby Laboratories Licensing Corporation	G 09G 5/10	MK/P/2019/0414	T1
Dyax Corp.	G 01N 33/48	MK/P/2019/0307	T1
Dyax Corp.	C 12Q 1/56	MK/P/2019/0307	T1
Dyax Corp.	G 01N 33/50	MK/P/2019/0307	T1
ESCO Group LLC	E 02F 3/60	MK/P/2019/0319	T1
ESCO Group LLC	E 02F 3/407	MK/P/2019/0319	T1
ESCO Group LLC	E 02F 3/30	MK/P/2019/0319	T1
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 47/02	MK/P/2019/0316	T1
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/4184	MK/P/2019/0316	T1
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 47/10	MK/P/2019/0316	T1
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 47/20	MK/P/2019/0316	T1
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0316	T1
Eli Lilly & Company	C 07D 401/12	MK/P/2019/0304	T1
Eli Lilly & Company	C 07D 215/52	MK/P/2019/0304	T1
Eli Lilly & Company	C 07D 213/81	MK/P/2019/0304	T1
Eli Lilly & Company	C 07C 235/42	MK/P/2019/0304	T1
Eli Lilly & Company	C 07C 233/81	MK/P/2019/0304	T1
Eli Lilly & Company	C 07D 405/04	MK/P/2019/0304	T1
Envera LLC	C 12N 1/00	MK/P/2018/0754	T1
Epigenomics AG	C 12Q 1/68	MK/P/2019/0337	T1
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH	C 23C 2/20	MK/P/2019/0100	T1
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH	C 23C 2/40	MK/P/2019/0100	T1
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH	C 23C 2/06	MK/P/2019/0100	T1
Fontaine Engineering und Maschinen GmbH	C 23C 2/00	MK/P/2019/0100	T1
Fredax AB	A 61K 51/10	MK/P/2019/0413	T1
Fredax AB	A 61P 35/00	MK/P/2019/0413	T1
Fredax AB	C 07K 16/40	MK/P/2019/0413	T1
Fredax AB	C 07K 16/00	MK/P/2019/0413	T1
Fredax AB	A 61K 39/395	MK/P/2019/0413	T1
Fritz Lange GmbH	G 09F 13/16	MK/P/2018/0748	T1
Fritz Lange GmbH	C 09D 7/00	MK/P/2018/0748	T1
Fritz Lange GmbH	C 09D 5/33	MK/P/2018/0748	T1
Fritz Lange GmbH	C 09D 5/28	MK/P/2018/0748	T1



GILEAD SCIENCES, INC.	A 61K 31/341	MK/P/2019/0342	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	A 61K 31/513	MK/P/2019/0342	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	A 61K 31/675	MK/P/2019/0342	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	A 61K 31/683	MK/P/2019/0342	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	A 61P 31/18	MK/P/2019/0342	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07H 19/16	MK/P/2019/0342	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07F 9/6561	MK/P/2019/0342	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61P 35/00	MK/P/2019/0348	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	A 61K 31/4412	MK/P/2019/0348	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited	C 07D 213/69	MK/P/2019/0348	T1
Heptares Therapeutics Limited	A 61K 31/454	MK/P/2018/0746	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 401/04	MK/P/2018/0746	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 401/14	MK/P/2018/0746	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 405/14	MK/P/2018/0746	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 491/107	MK/P/2018/0746	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 413/14	MK/P/2018/0746	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 417/14	MK/P/2018/0746	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 471/04	MK/P/2018/0746	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 409/14	MK/P/2018/0746	T1
ISAGRO S.p.A.	C 07D 249/08	MK/P/2019/0194	T1
Immunocore Ltd.	C 12N 15/62	MK/P/2019/0311	T1
Immunocore Ltd.	C 07K 14/705	MK/P/2019/0311	T1
Immunocore Ltd.	A 61K 38/17	MK/P/2019/0311	T1
Immunocore Ltd.	A 61K 38/00	MK/P/2019/0311	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 1/00	MK/P/2019/0325	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61K 31/519	MK/P/2019/0325	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 19/00	MK/P/2019/0325	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 27/00	MK/P/2019/0325	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 29/00	MK/P/2019/0325	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 35/00	MK/P/2019/0325	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 487/04	MK/P/2019/0325	T1
Incyte Holdings Corporation	A 61P 17/00	MK/P/2019/0325	T1
Innocoll Pharmaceuticals Limited	C 08L 89/00	MK/P/2019/0403	T1
Innocoll Pharmaceuticals Limited	C 08L 89/06	MK/P/2019/0403	T1
Innocoll Pharmaceuticals Limited	C 08J 9/28	MK/P/2019/0403	T1
Innocoll Pharmaceuticals Limited	C 07K 14/78	MK/P/2019/0403	T1
Innocoll Pharmaceuticals Limited	A 61L 24/10	MK/P/2019/0403	T1
Instituto Politecnico Nacional	C 07K 1/16	MK/P/2018/0749	T1
Instituto Politecnico Nacional	C 07K 1/36	MK/P/2018/0749	T1

Instituto Politecnico Nacional	C 07K 14/52	MK/P/2018/0749	T1
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.	A 01N 25/04	MK/P/2019/0312	T1
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.	A 01N 43/40	MK/P/2019/0312	T1
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.	A 01P 7/00	MK/P/2019/0312	T1
Janssen Sciences Ireland UC	A 61K 31/505	MK/P/2018/0742	T1
Janssen Sciences Ireland UC	A 61K 31/506	MK/P/2018/0742	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 239/48	MK/P/2018/0742	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 401/12	MK/P/2018/0742	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 403/12	MK/P/2018/0742	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 405/12	MK/P/2018/0742	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 413/12	MK/P/2018/0742	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 471/04	MK/P/2018/0742	T1
Janssen Sciences Ireland UC	A 61P 31/12	MK/P/2018/0752	T1
Janssen Sciences Ireland UC	A 61K 31/522	MK/P/2018/0752	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07F 9/6561	MK/P/2018/0752	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 519/00	MK/P/2018/0752	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 473/34	MK/P/2018/0752	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 473/16	MK/P/2018/0752	T1
Japan Tobacco Inc.	C 07D 403/12	MK/P/2019/0302	T1
Japan Tobacco Inc.	C 07D 405/12	MK/P/2019/0302	T1
Japan Tobacco Inc.	C 07D 401/12	MK/P/2019/0302	T1
Japan Tobacco Inc.	A 61P 43/00	MK/P/2019/0302	T1
Japan Tobacco Inc.	A 61P 3/10	MK/P/2019/0302	T1
Japan Tobacco Inc.	A 61K 31/454	MK/P/2019/0302	T1
Japan Tobacco Inc.	C 07D 405/14	MK/P/2019/0302	T1
Japan Tobacco Inc.	A 61K 31/4155	MK/P/2019/0302	T1
Japan Tobacco Inc.	A 61K 31/4178	MK/P/2019/0302	T1
KES Keschwari Electronic Systems GmbH & Co. KG	F 16D 65/28	MK/P/2019/0328	T1
Lifefone Limited	C 22B 3/20	MK/P/2019/0408	T1
Lifefone Limited	C 22B 11/06	MK/P/2019/0408	T1
Mayr-Melnhof Karton AG	B 65D 5/66	MK/P/2019/0346	T1
Mayr-Melnhof Karton AG	B 65D 85/10	MK/P/2019/0346	T1
Merial Inc.	A 01P 7/04	MK/P/2019/0401	T1
Merial Inc.	A 61K 31/437	MK/P/2019/0401	T1
Merial Inc.	A 61K 38/05	MK/P/2019/0401	T1
Merial Inc.	A 61P 33/00	MK/P/2019/0401	T1
Merial Inc.	C 07D 471/04	MK/P/2019/0401	T1
Merial Inc.	A 01P 5/00	MK/P/2019/0401	T1
Merial Inc.	A 01N 43/90	MK/P/2019/0401	T1
Merial Inc.	A 61K 45/06	MK/P/2019/0401	T1
Mølhede Pedersen, Christina	F 03B 13/18	MK/P/2019/0418	T1

Mølhede Pedersen, Christina	F 03D 5/06	MK/P/2019/0418	T1
NICOCCINO AB	A 61K 47/36	MK/P/2019/0323	T1
NICOCCINO AB	A 61K 9/00	MK/P/2019/0323	T1
NICOCCINO AB	A 61K 9/70	MK/P/2019/0323	T1
NICOCCINO AB	A 61K 47/02	MK/P/2019/0323	T1
NICOCCINO AB	A 61K 31/465	MK/P/2019/0323	T1
Nektar Therapeutics	C 08G 65/08	MK/P/2019/0343	T1
Nektar Therapeutics	C 08G 65/14	MK/P/2019/0343	T1
Nektar Therapeutics	C 08G 65/26	MK/P/2019/0343	T1
Nektar Therapeutics	A 61P 35/00	MK/P/2019/0343	T1
Nguyen, Hung	H 04L 29/06	MK/P/2019/0349	T1
Novartis AG	C 07D 413/12	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	C 07D 417/12	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	C 07D 401/12	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	C 07D 271/10	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	C 07D 257/04	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	C 07D 231/12	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	A 61K 31/42	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	A 61K 31/415	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	A 61K 31/41	MK/P/2018/0741	T1
Novartis AG	A 61K 31/5377	MK/P/2019/0331	T1
Novartis AG	A 61K 31/519	MK/P/2019/0331	T1
Novartis AG	C 07D 487/04	MK/P/2019/0331	T1
Novartis AG	A 61P 35/00	MK/P/2019/0331	T1
Novartis AG	A 61K 45/06	MK/P/2019/0331	T1
Novartis AG	A 61K 31/551	MK/P/2019/0331	T1
Novartis AG	A 61K 31/541	MK/P/2019/0331	T1
Novate Medical Limited	A 61F 2/01	MK/P/2019/0310	T1
Novate Medical Limited	A 61F 2/86	MK/P/2019/0310	T1
Novelis, Inc.	C 22C 21/10	MK/P/2019/0303	T1
Novelis, Inc.	C 22F 1/053	MK/P/2019/0303	T1
Novo Nordisk A/S	A 61K 38/26	MK/P/2018/0758	T1
Novo Nordisk A/S	A 61P 3/10	MK/P/2018/0758	T1
NuWave Research Inc.	F 26B 15/18	MK/P/2018/0737	T1
NuWave Research Inc.	A 23B 4/01	MK/P/2018/0737	T1
NuWave Research Inc.	A 23B 7/01	MK/P/2018/0737	T1
NuWave Research Inc.	A 23L 3/54	MK/P/2018/0737	T1
NuWave Research Inc.	A 23L 3/01	MK/P/2018/0737	T1
NuWave Research Inc.	A 23B 9/04	MK/P/2018/0737	T1
Orthopedic Medical Channels, LLC	A 61B 17/58	MK/P/2019/0415	T1
Outotec (Finland) Oy	B 65D 88/00	MK/P/2019/0195	T1



Outotec (Finland) Oy	B 65D 90/14	MK/P/2019/0195	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/22	MK/P/2019/0195	T1
Outotec (Finland) Oy	E 04B 1/00	MK/P/2019/0195	T1
Outotec (Finland) Oy	B 01D 11/04	MK/P/2019/0195	T1
Outotec (Finland) Oy	C 22B 3/02	MK/P/2019/0195	T1
Pfizer Inc.	A 61P 7/02	MK/P/2019/0197	T1
Pfizer Inc.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0197	T1
Pfizer Inc.	A 61K 31/4545	MK/P/2019/0197	T1
Polichem S.A.	A 61K 31/137	MK/P/2019/0416	T1
Polichem S.A.	A 61P 31/10	MK/P/2019/0416	T1
Polichem S.A.	A 61K 9/08	MK/P/2019/0416	T1
Polichem S.A.	A 61K 47/36	MK/P/2019/0416	T1
Polichem S.A.	A 61K 47/10	MK/P/2019/0416	T1
Prexton Therapeutics SA	A 61K 31/407	MK/P/2019/0193	T1
Prexton Therapeutics SA	A 61P 25/16	MK/P/2019/0193	T1
Prexton Therapeutics SA	C 07D 495/04	MK/P/2019/0193	T1
Purdue Research Foundation	A 61P 7/02	MK/P/2019/0315	T1
Purdue Research Foundation	A 61K 38/17	MK/P/2019/0315	T1
Purdue Research Foundation	C 07K 14/47	MK/P/2019/0315	T1
QBiotics Limited	A 61K 31/336	MK/P/2019/0198	T1
QBiotics Limited	A 61K 31/122	MK/P/2019/0198	T1
QBiotics Limited	C 07D 493/14	MK/P/2019/0198	T1
Quantum Genomics	C 07C 319/24	MK/P/2018/0747	T1
Quantum Genomics	C 07C 303/22	MK/P/2018/0747	T1
Quantum Genomics	C 07C 323/66	MK/P/2018/0747	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	A 01K 67/027	MK/P/2019/0324	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 12N 15/10	MK/P/2019/0324	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 07K 16/46	MK/P/2019/0324	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 07K 16/18	MK/P/2019/0324	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 12N 15/85	MK/P/2019/0324	T1
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	C 07K 16/00	MK/P/2019/0324	T1
Reviral Limited	C 07D 471/10	MK/P/2019/0199	T1
Reviral Limited	C 07D 401/06	MK/P/2019/0199	T1
Reviral Limited	A 61P 31/14	MK/P/2019/0199	T1
Reviral Limited	A 61K 31/437	MK/P/2019/0199	T1
STALLERGENES	C 07K 1/34	MK/P/2019/0318	T1
STALLERGENES	A 61K 39/36	MK/P/2019/0318	T1
STALLERGENES	A 61K 39/35	MK/P/2019/0318	T1
STALLERGENES	A 61K 36/00	MK/P/2019/0318	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/18	MK/P/2018/0755	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/176	MK/P/2018/0755	T1



Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/136	MK/P/2018/0755	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/13	MK/P/2018/0755	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/119	MK/P/2018/0755	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/70	MK/P/2018/0755	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/117	MK/P/2018/0757	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/82	MK/P/2018/0757	T1
SenesTech, Inc.	A 61K 31/665	MK/P/2019/0327	T1
SenesTech, Inc.	A 61P 15/18	MK/P/2019/0327	T1
SenesTech, Inc.	A 61K 31/585	MK/P/2019/0327	T1
SenesTech, Inc.	A 61K 31/336	MK/P/2019/0327	T1
SenesTech, Inc.	A 01K 67/00	MK/P/2019/0327	T1
Soda-Club (CO2) AG	F 16K 1/30	MK/P/2019/0335	T1
Soda-Club (CO2) AG	F 17C 13/04	MK/P/2019/0335	T1
SodaStream Industries Ltd.	B 67D 1/04	MK/P/2019/0320	T1
SodaStream Industries Ltd.	F 16K 17/04	MK/P/2019/0320	T1
SodaStream Industries Ltd.	F 16K 17/16	MK/P/2019/0320	T1
SodaStream Industries Ltd.	B 01F 3/04	MK/P/2019/0320	T1
Solvay Fluor GmbH	B 23K 35/28	MK/P/2019/0305	T1
Solvay Fluor GmbH	B 23K 1/00	MK/P/2019/0305	T1
Solvay Fluor GmbH	B 23K 1/20	MK/P/2019/0305	T1
Solvay Fluor GmbH	B 23K 35/00	MK/P/2019/0305	T1
Solvay Fluor GmbH	F 28F 21/08	MK/P/2019/0306	T1
Solvay Fluor GmbH	B 23K 35/362	MK/P/2019/0306	T1
Solvay Fluor GmbH	B 23K 103/10	MK/P/2019/0306	T1
Solvay Fluor GmbH	B 23K 1/19	MK/P/2019/0306	T1
Solvay Fluor GmbH	B 23K 35/36	MK/P/2019/0306	T1
Steeper Energy ApS	C 10G 1/02	MK/P/2019/0322	T1
Steeper Energy ApS	C 10G 31/09	MK/P/2019/0322	T1
Steeper Energy ApS	C 10G 1/00	MK/P/2019/0322	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/413	MK/P/2018/0743	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/32	MK/P/2018/0743	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/23	MK/P/2018/0743	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/56	MK/P/2018/0743	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/23	MK/P/2018/0744	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/56	MK/P/2018/0744	T1
Stucchi S.p.A.	F 16L 37/32	MK/P/2018/0744	T1
Stucchi S.p.A.	F 16K 11/18	MK/P/2018/0744	T1
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	G 21B 1/05	MK/P/2019/0332	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 31/196	MK/P/2019/0200	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 31/606	MK/P/2019/0200	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 31/616	MK/P/2019/0200	T1



TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 47/32	MK/P/2019/0200	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 47/36	MK/P/2019/0200	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 9/00	MK/P/2019/0200	T1
TILLOTTS PHARMA AG	A 61K 9/28	MK/P/2019/0200	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 495/04	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 519/00	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61P 43/00	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/519	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/5377	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/541	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61P 35/00	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61P 35/02	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61P 35/04	MK/P/2019/0313	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 495/04	MK/P/2019/0338	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 409/12	MK/P/2019/0338	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	C 07D 333/38	MK/P/2019/0338	T1
UCB Biopharma SPRL	C 12N 9/50	MK/P/2018/0736	T1
UCB Biopharma SPRL	C 12P 21/00	MK/P/2018/0736	T1
University Health Network (UHN)	A 61K 38/18	MK/P/2019/0333	T1
University Health Network (UHN)	A 61P 33/06	MK/P/2019/0333	T1
University Health Network (UHN)	A 61K 38/17	MK/P/2019/0333	T1
University Health Network (UHN)	A 61K 38/16	MK/P/2019/0333	T1
University Health Network (UHN)	A 61K 39/395	MK/P/2019/0333	T1
Xelia Pharmaceuticals Aps	A 61K 38/04	MK/P/2019/0314	T1
Xelia Pharmaceuticals Aps	A 61K 38/12	MK/P/2019/0314	T1
Xelia Pharmaceuticals Aps	A 61M 15/00	MK/P/2019/0314	T1
Xelia Pharmaceuticals Aps	A 61K 9/08	MK/P/2019/0314	T1
Xelia Pharmaceuticals Aps	A 61K 9/00	MK/P/2019/0314	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) **ТМ 2018/254** (220) 23/03/2018
(442) 30/09/2019

(731) **Антоанета Николова Донева ул.
Јане Сандански бр. 1, влез Д кат 4 ап.32,
BG**

(740) Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС
Скопје бул. Крсте Мисирков бр. 11, ДТЦ
Мавровка Лам. Ц спрат 2 канц. 4., 1000,
Скопје
(540)



(591) светло зелена, темно зелена, жолта,
портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 препарати за согорување [хемиски
додатоци за моторни горива]; лепливи
материи за индустријата; сол за
конзервирање што не се користи за
прехранбени производи; помошни течности
за употреба со абразиви; забрзувачи за
вулканизација; раствори против пенење за
акумулатори; ацетати [хемиски
производи]*; ацетат на целулоза во сурова
состојба; бактериолошки препарати за
скиснување; оцетен
анхидрид; ацетон; ацетилен; ацетиленски
тетрахлорид; киселини*; производи за
кондензација (хемиски производи за
кондензација); хемиски смеси отпорни на
киселини; препарати за завршна обработка
на челикот; актиниум; хемиски додатоци на
раствори за дупчење; хемиски додатоци на
моторните горива; додатоци за
прочистување на бензинот; лепливи
материи за хируршки завои; производи за
омекнување на водата; козлична смола
што се користи во производството; активен
јаглен; гас за исфрлање

аеросоли; редуктори што се користат за
фотографии; лепила за лепење
плакати; агар-агар; аглутинати за
бетон; хемиски производи за
земјоделството, со исклучок на фунгициди,
хербициди, инсектициди и средства
против штетници; внатрешни гуми за
возила (смеси за поправање внатрешни
гуми за возила); белтачини [животински
или растителни како суровина]; јодирани
белтачини; белтачински
слад; албуминизирана
хартија; алкалии; каустична база; алкално-
земјени метали; алкохол*; етил
алкохол; алдехиди*; алги
[ѓубре]; прехранбени производи (хемиски
супстанции за конзервирање прехранбени
производи); хемиски средства за
олеснување на правењето на легури на
метали; алумина; алуминиумова
стипса; алуминиумов хидрат; алуминиумов
силикат; алуминиумов
хлорид; алуминиумов
јодид; стипса; производи за одржување
обработлива земја; америциум; скроб за
индустриска употреба; хемиски средства за
растечнување скробни лепила [агенси за
одлепување]; амонијакова сол; алкохолни
раствори на сол; амонијачки
соли; амонијак*; амониумов
алдехид; амонијакова сол 010057 A0223
амонијакова стипса; амил ацетат; амил
алкохол; анхидратен
амониак; анхидриди; животински дрвен
јаглен; животински белтачини
[суровини]; антранилна киселина; материи
против тропане за мотори со внатрешно
согорување; антифриз; средства против
наслаги; антимон; антимонов
оксид; антимонов сулфид; производи за
премачкување и завршна обработка на
текстил; гумарабика за индустриска
употреба; лепливи производи за

премачкување дрвја;пополнувачи за празнини на дрвја [шумарство];раствори на сребрена сол за посребрување;аргон;оловен арсенат;арсен;арсенова киселина;астатин гориво за нуклеарни реактори;хемиски средства за декарбонизирање на мотори;самобоечка хартија [фотографија];хемиски производи за осветлување на текстилните материјали;нитроген;азотен оксид - протоксид;азотни ѓубрива;азотни ѓубриња;азотна киселина;енолошки бактерициди [хемиски материи што се користат во производството на вино];раствори за фиксирање [фотографија];раствори за галванизација;раствори за развивање [фотографија];сода во прав;бариум;бариум хидроксид;баритна хартија;бариумови смеси;производи за спречување на отпуштањето котелци на чорапи;бази [хемиски производи];емајл (хемиски препарати, со исклучок на бои за производство на емајл);боксит;бентонит;киселини на база на бензен;бензенови деривати;бензијева киселина;бензијев сулфинид;сахарин;беркелиум;хемиски производи за проветрување на бетонот;производи за конзервирање бетон, освен бои и масла;бихлорид на калај;бихромат на калиум;бихромат на сода;агенси за бистрење и конзервирање на пивото;биохемиски катализатори;калиум диоксалат;манганов диоксид;бизмут;базична сол на бизмутот;средства за потопување што се користат при белење;хемиски средства за белење восок;дрво за штавење;дрвен алкохол;дрвена кашеста маса;пиролигниска киселина [дрвена киселина];боракс;борна киселина за

индустриска употреба;кал за олеснување при дупчење;препарати за лемење;хемиски производи за спречување кондензација;каша;каинит;калциум цијанамид [ѓубре];калифорниум;пластифицирачки средства;средства за конзервирање гума;карбонати;магнезиум карбонат;јаглород;јаглороден сулфид;јаглородна киселина;карбид;калциум карбид;литециум [касиопиум];катализатори;целулоза;хартије на кашеста маса;вискоза;цемент [металургија];фермиум;керамички емајл;цериум;соли од реткоземјени метали;цезиум;кетон;производи од животински јаглен;јаглен за филтри;коскен дрвен јаглен;крвен дрвен јаглен;конзервирање јаглен;сврзувачки средства за чевли;вар ацетат;вар карбонат;вар хлорид;хемиски средства за чистење оџаци;хемиски производи за освежување на кожата;индустриски хемиски производи;хемиски препарати за научи цели, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;хемиски реагенси, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;модератори за нуклеарни реактори;фисиони хемиски елементи;хемиски средства за анализи во лабораторија, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;хлорати;хлор;хлорохидрати;хлор оводородна киселина;холна киселина;хромати;хромна стипса;хром оксид;соли на хром;хромна киселина;кирт за кожа;сврзувачки средства за пневматски гуми;сврзувачки средства за поправка на скршени производи;хемиски средства за постигнување водонепропустливост на цементот, освен бои;производи за конзервирање на

цементот, со исклучок на бои и масла;течности за хидраулични системи;восок за калемење дрвја;лимонска киселина за индустриска употреба;производи за чистење мувла;лепила за премачкување основни бои;лепила за сидни тапети;средства за чистење вино;колодиум*;соли за бојосување метали;средства за омекнување при обработка на кожата;производи за конзервирање цвеќе;производи за конзервирање за фармацевтски производи;фотографии (хемиски производи што се користат за фотографии);сензибилизирана ткаенина за фотографии;фотосензитивни плочи;корозивни производи;препарати за обработка на кожата;препарати за обработка на кожата;крем од вински камен кој не е за фармацевтска употреба;кротонски алдехид;нискотемпературни производи;лепила за кожа;хемиски средства за обработка на кожа;хемиски средства за импрегнација на кожата;бакарен сулфат [витриол];куриум;цијанотипови (раствори за цијанотипови);цијаниди [соли на циановодородна киселина];фероцијаниди;цимен;препарати за одмастување што се користат во производствените процеси;производи за одвојување и одлепување;хемиски производи за одвојување на маслата;средства за плавење сурова свила;средства за уништување лисје од растенија;производи за олеснување на вадењето од калапи;средства за отстранување на сјајот;средства за дехидрација, за индустриска употреба;производи против каменец;детергенти што се користат во производствените процеси;декстрин

[скроб];препарати за дијагноза, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;дијастази за индустриска употреба;дијазо хартија;производи за обновување грамофонски плочи;дестилирана вода;доломит за индустриска употреба;производи за калење метали [стврднување];диспозиум;закиселена вода за полнење акумулатори;глицерин за индустриска употреба;тешка вода;препарати за бистрење;изменувачи на јони [хемиски производи];блиц - препарати;средства за заштеда на горивата;реагенска хартија;средства против статички електрицитет што не се за употреба во домаќинствата;соли за галвански батерии;емајл (производи за постигнување на просирност на емајл);стакло (средства за постигнување непросирност на стакло);хемиски производи за одземање на сјајот од емајлот;емулзии на фотографии;емулгатори;сензибилизирани фотографски плочи;средства за премачкување со лепак;губриња;ензимски препарати за индустриска употреба;ензими за индустриска употреба;епоксидна смола во сурова состојба;средства за чистење на гасот;ербиум;алкохолни раствори на киселина [разблажена оцетна киселина];хемиска хартија за опити;естери*;етан;етери*;етил етер;гликолен етер;метил етер;сулфурен етер;хемиски средства против создавање дамки на ткаенини;европиум;смеси за гаснење пожар;брашно за индустриска употреба;железни соли;ферменти за хемиска употреба;феротипски плочи [фотографија];препарати за губрење;препарати за заштита од оган;нижење (смеси за нижење);средства

за филтрирање во индустријата на пијалаци;фисионен материјал за нуклеарна енергија;фиксатори [фотографија];сулфурен прашок за хемиска употреба;средства за стврднување на варовникот;флуор;флуорни смеси;флуороводородна киселина;графит за индустриска употреба;леарници (сврзувачки средства за леарници);производи за правење одливки во леарница;хемиски додатоци на инсектицидите;хемиски додатоци на фунгицидите;мравска киселина;мравски алдехид за хемиска употреба;производи за валање што се користат во текстилната индустрија;производи за валање;франциум;течност за сопирање;гарежно црnilо за индустриска употреба;хемиски производи за чадење на месото;гадолиниум;шишарки;танинска киселина за производство на мастило галиум;хартија за фотографии;галотанинска киселина;препарати за галванизација;малајски гамбир;заштитни гасови за заварување;гасови во цврста состојба за индустриска употреба;желатин кој се користи за фотографии;желатин за индустриска употреба;камена сол;гетери [хемиски активни супстанции];сув мраз [јаглероден диоксид];лепило;гликозиди;глицериди;глик ол;хемиски средства за белење масти;масни киселини;кит за калемење дрвја;гуано;балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за производство на лакови;хелиум;холмиум;хормони за забрзување на созревањето на овошјата;хемиски производи за градинарството со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;масла за конзервирање на

храната;масла за прва обработка на кожата во процесот на производството;масла за кожарници;средства за разложување на бензинот;средства за разложување на маслата;хемиски средства за белење масла;хемиски средства за прочистување на маслата;хумус;хидрати;јаглеродни хидрати;хидразин;водород;натриум хипохлорит;хипосулфити;хемиски производи за постигнување водонепропустливост на текстилните материјали;хемиски производи за импрегнација на текстил;хемиски производи за постигнување непропусливост на кожата;јод за хемиска употреба;јодирани соли;јодна киселина;јод за индустриска употреба;изотопи за индустриска употреба;каолин;хидриран силициум диоксид;криптон;млечна киселина;ферменти на млеко за хемиска употреба;лантан;леќи (средства против заматување леќи);литиум оксид;литиум;средства за конзервирање сидови, со исклучок на бои и масла;сидарски производи за конзервирање освен бои и масла;магнезит;магнезиум хлорид;манганат;кора од ризофора за индустриска употреба;хемиски средства за матирање стакло;жива;живини соли;живин оксид;металоиди;соли на благородни метали за индустриска употреба;производи за отпуштање метали;метан;мувла (хемиски производи за заштита од мувла);минерални киселини;соли за индустриска употреба;средства за потопување што се користат во бојаџилници;нафталин;неодимиум;неон;нептуниум;неутрализирачки средства за отровни гасови;хемиски препарати за заштита од житен плевел;нитрат на

ураниум;сензибилизирани плочи за офсет печатење;олеинска киселина;оливин [хемиски производи];соли на злато;калиум оксалат;оксалати;оксална киселина;кислород;водород пероксид;паладиум хлорид;хартија добиена со нитрација;фонометричка хартија;сензибилизирана хартија;лакмусова хартија;пектин [фотографија];натриум перборат;перкарбонати;перхлорати;персулфати;персулфурна киселина;фенол за индустриска употреба;фосфати [ѓубрива];фосфати [ѓубриња];згура [ѓубрива];згура [ѓубре];фосфатиди;фосфор;суперфосфати [ѓубрива];суперфосфати [ѓубре];хартија за фотокопирање;фосфорна киселина;ткаенина за фотокопирање;фотографски развивачи;фотографски сензибилизатори;пикринска киселина;пластични маси во сурова состојба;пластисол;оловен ацетат;оловен оксид;плутониум;полониум;компиново брашно за индустриска употреба;саксии од тресет за градинарството;поташ;калиум;поташна вода;прасеодимиум;прометиум;протактиниум;протеин [суровина];пирогалична киселина, кебрачо за индустриска употреба;синтетички смоли во сурова состојба, вештачки смоли во сурова состојба;радиоактивни елементи за научна употреба;радон;радиум за научна употреба;производи за разладување;остатоци од обработката на житата за индустриска употреба;акрилна смола во сурова состојба;рениум;рендген филмови, сензибилизирани но неекспонирани;смеси за репарација на гуми;рубидиум;песок за леарница;салицилна

киселина;шалитра;самариум;течност за подготвување на тутунот;сапун [метален] за индустриска употреба;скандиум;себастична киселина;соли [хемиски производи];сол,суро̀ва;хромни соли;соли [ѓубрива];соли [ѓубре];селен;средства за заштита на семето;силикати;силикон;силикони;натриум;сулфиди;хемиски производи за заварување;калциумова сода;каустици за индустриска употреба;каустична сода за индустриска употреба;соли на натриум [хемиски производи];сулфур;нитрит на бизмутот за хемиска употреба;минерал на бариум сулфат;шпинел [хемиски производи];стеаринска киселина;стронциум;саѓи за индустриска или земјоделска употреба;течности за отстранување сулфати од акумулатори;сулфонски киселини;сулфуреста киселина;сулфурна киселина;рус кој се користи во кожарници;хемиски производи за шумарството, освен фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;талк [магнезиум силикат];штавило;танин;средства за штавење;калциумови соли;танинска киселина;брашно од тапиока за индустриска употреба;тартар што не е за фармацевтска употреба;винска киселина;текнециум;телур;површински активни хемиски агенси;тербиум;хемиски средства за бојосување стакло;стакло (средства за заштита од губење на сјајот на стаклото);хемиски средства против губење на сјајот на прозорските стакла;земја за одгледување растенија;глина за рафинирање масла која се користи во текстилната индустрија,ретки земји;керпич;јаглероден тетрахлорид;тетрахлориди;средства за

потопување што се користат во текстилната индустрија; талиум; тиокарбанилит; тулиум; ториум; титаниум диоксид за индустриска употреба; титанит; толуен; тресет [ѓубриво]; тресет [ѓубре]; производи за конзервирање за тули со исклучок на бои и масла; волфрамска киселина; ураниум; ураниум оксид; водено стакло [течно стакло]; производи за омекнување на месото за индустриска употреба; хемиски производи за заштита од болести на виновата лоза; вински алкохол; соли за бојосување [фотографија]; препарати за вулканизација; минерал на бариум карбонат; ксенон; итербиум; итриум; хлориди; сулфати; циркониум оксид; готвење (средства за поттикнување на готвењето) за индустриска употреба; амонијак [испарливи алкалии] за индустриска употреба; алкални јодиди за индустриска употреба; алкални метали; соли на алкални метали; алкалоиди*; алгинати [желатински и надувни препарати] што не се користат во исхраната; алуминиумов ацетат*; скробна паста [адхезив] која не се користи за канцелариски материјали или за домаќинството; амониумови соли; животински јаглен; сребрен нитрат; хемиски производи за осветлување на боите, за индустриска употреба; средства против 'ртење на зеленчукот; нитрати; лепила за сидни плочки; бариумов сулфат; хемиски производи за производство на бои; метил бензол; метил бензен; сода бикарбона за хемиска употреба; биолошки препарати што не се за медицинска или ветеринарна употреба; препарати за белење [деколоранти] за индустриска употреба; сензибилизирани филмови, неекспозиционирани; препарати добиени

со дестилација на дрвен алкохол; раствори за лемење; раствори за заварување; бром за хемиска употреба; карбонил за заштита на растенијата; флокулатори; лецитин [суровина]; субстрати за површински посеви [земјоделство]; целулозни естери за индустриска употреба; казеин за индустриска употреба; целулозни деривати [хемиски производи]; целулозни етери за индустриска употреба; бактериски препарати што не се за медицинска и ветеринарна употреба; бактериолошки препарати што не се за медицинска и ветеринарна употреба; култури на микроорганизми што не се за медицинска и ветеринарна употреба; црн јаглен за индустриска употреба; кинематографски филмови, сензибилизирани но не експонирани; кобалтен оксид за индустриска употреба; лепило за индустриска употреба; масла за обработка на кожата; креозот за хемиска употреба; смеси за производство на грамофонски плочи; масти (производи за разложување масти); средства за разложување пластика; разредувачи за лакови; вештачки засладувачи [хемиски производи]; хемиски средства за прочистување на водата; омекнувачи за индустриска употреба; филтрирачки материји [пластични маси во сурова состојба]; филтрирачки материји [хемиски производи]; филтрирачки материји [минерални супстанции]; филтрирачки материји [растителни супстанции]; гликоза за индустриска употреба; глутен [лепило], што не се користи за канцелариски материјали или домаќинството; лепила [адхезиви] што не се користат за канцелариски материјали или во домаќинството; средства против влага на сидови со исклучок на бои; рибно лепило што не се користи за канцелариски

материјали, за домаќинство или за прехранбени цели;агенси за конзервирање пиво;апсорбирање масла (синтетички материјали за апсорбирање масла);керамички материјали во честички за филтри;компост;керамика (смеси за производство на техничка керамика);земја со алги кременарки;нагризувачки средства за метали;производи за регулирање на растот на растенијата;средства за отстранување бигор што не се користат во домаќинството;морска вода за индустриска употреба;производи од траги на елементи, за растенија;камфор за индустриска употреба;хемиски интензификатори за хартија;хемиски интензификатори за гума;површинско ѓубре за хумус;магнетен флуид за индустриска употреба;течноста за серво управување;течноста за пренесување;средства против зовривање за разладувачи на мотори;керамички смеси за сврзување [зрна и прав];разладувачи за мотори на возила;хемиски производи за прочистување радијатори;пополнувачи за каросерии на автомобили;електрофорезни гелови;стакларски кит;глина за хидрофонично одгледување растенија [супстрат];препарати за отстранување тапети;хемиски додатоци за масла;маслен цемент [кит];гени на семиња за земјоделско производство;матични клетки што не се за медицинска или ветеринарна употреба;култури на биолошки ткива што не се за медицински или ветеринарни цели;ѓубриво од рибно брашно;ензимски препарати за прехранбената индустрија;ензими за прехранбената индустрија;гликоза за прехранбената индустрија;лецитин за прехранбената индустрија;лецитин за индустриска намена;пектин за прехранбената

индустрија;пектин за индустриска намена;калиум битартрат за прехранбената индустрија;калиум битартрат за индустриска намена;алгинати за прехранбената индустрија;глутен за прехранбената индустрија;глутен за индустриска намена;лактоза за прехранбената индустрија;лактоза за индустриска намена;лактоза [суровина];млечни ферменти за прехранбената индустрија;млечни ферменти за индустриска намена;казеин за прехранбената индустрија;шпиритус на амониум хлорид;хемикалии за производство на пигменти;препарати за микроорганизми различни од оние за медицинска и ветеринарна употреба;хумус;препарати за калење метал;глутаминска киселина за индустриска употреба;флавоноиди за индустриска употреба [соединенија на фенол];тимол за индустриска употреба;површински слој на земјата;трансмисионо масло;полимерни смоли, непреработени;хемиски премази за офталмолошки леќи;каломел [живин хлорид];животинско ѓубриво;ксилол;ксилен;бензен;бензол кл. 5 абразивни средства за забарството;аконитин;лепила за вештачки вилици;гроизводи за прочистување на воздухот;грехранбени производи со белтачини за медицинска употреба;гроизводи со белтачини за медицинска употреба;медицински алкохол;алдехиди за фармацевтска употреба;легури на благородни метали за забарството;забни амалгами;скроб за диететска или фармацевтска употреба;анестетици;масло од копар за медицинска употреба;лепливи фластери;кора од ангостура за медицинска употреба;препарати за

уништување штетници; чај против
 астма; мевлем за измрзнатини за
 фармацевтска употреба; средства против
 хемороиди; средства против гниење на
 дрвото; средства против молци; срепарати
 против паразити; антисептици;
 антисептички памук; производи против
 урина; моливи за брадавици; асептичен
 памук; леплива хартија за фаќање
 муви; медиум за бактериолошки
 култури; бактериолошки препарати за
 медицинска и ветеринарна употреба;
 бактериски отрови; бактериски препарати
 за медицинска и ветеринарна
 употреба; прстени за плускавци на
 стапалата; медицински производи за
 бањи; соли за бањи со минерална
 вода; кислородни бањи; морска вода за
 медицински бањи; бањи (терапевтски
 препарати за бањи); балзамски препарати
 за медицинска употреба; завои за
 преврзување; залзами за медицинска
 употреба; средства за миенење добиток
 [инсектициди]; биоциди; бизмутски
 препарати за фармацевтска
 употреба; оловна вода; инсектициди; дрвен
 јаглен за фармацевтска употреба; бонбони
 за медицинска употреба; лековита кал; кал
 за бањи; изгореници (производи за
 лекување изгореници); миризлива бонбона
 против непријатен мирис во устата, за
 фармацевтска употреба; плускавци
 (производи против плускавци); каломел
 [фунгицид]; грав од кантарид; гума за
 забарство; сирупи за фармацевтска
 употреба; капсули за лекови; фармацевтски
 производи; топли облоги; појаси за
 хигиенски влошки; вата за медицинска
 употреба; тупфер за медицинска
 употреба; вар (производи од вар) за
 фармацевтска употреба; средства за
 миенење кучиња [инсектициди]; средства за
 одбивање на кучињата; хемиско-

фармацевтски производи; хидриран хлорал
 за фармацевтска употреба;
 хлороформ; цигари без тутун за
 медицинска употреба; забен
 цемент; зцемент за животински
 копита; моделирачки восок за
 стоматолози; дезинфекциони
 стапчиња; кокаин; колани за врат за
 животни против паразити; средство за
 миенење на очите; компреси; витамински
 производи; хемиски спроводници за
 електрокардиографски електроди; кора од
 кондуранго за медицинска употреба; запек
 (лекови против запек); раствори за
 контактни леќи; контрацепција (хемиски
 производи за контрацепција); супстанции
 за радиолошки контраст за медицинска
 употреба; лекови за плускавци; памук за
 медицинска употреба; производи против
 изгореници од сончање за фармацевтска
 употреба; каустични моливи; производи за
 измрзнатини; хемостатски моливи; кора од
 кротон; кураре; вакцини; детергенти за
 медицинска употреба; екстрати за
 фармацевтска употреба; материјал за
 пополнување на заби; материјали за забни
 отпечатоци; забен лак; забен кит; завои,
 медицински; порцелан за забни
 протези; никнување на заби (производи за
 олеснување на никнувањето на
 заби); средства за
 прочистување; дезинфекциони средства за
 хигиенска употреба; дезодорирачки
 средства што не се за лична
 употреба; глумци (производи за
 уништување глумци); леб за
 дијабетичари; дигестиви за фармацевтска
 употреба; дигиталин; аналгетици; наркотици
 за медицинска употреба; прирачна
 аптека; магнезиум за фармацевтска
 употреба; мелисова водичка за
 фармацевтска употреба; минерални води
 за медицинска употреба; соли на

минерални води; термални води; кора за фармацевтска употреба; еликсири [фармацевтски препарати]; раствори за отстранување на фластери; средства против криптогами; сунѓери за рани; соли за медицинска употреба естери за фармацевтска употреба; етери за фармацевтска употреба; хируршки завои; еукалиптол за фармацевтска употреба; еукалиптус за фармацевтска употреба; пургативи; брашно за фармацевтска употреба; млечно брашно за бебиња; антипиретици; анасон за медицинска употреба; медицински инфузии; медицински чај; рибино масло; фунгициди; лекови за смирување на нервите; гвајакол за фармацевтска употреба; антелминтици; медицинска газа за завои; лаксативи [средства за прочистување]; желатин за медицинска употреба; гентијана за фармацевтска употреба; гермициди; глицерофосфати; гума за медицинска употреба; ленено семе за фармацевтска употреба; масти за медицинска употреба; масти за ветеринарна употреба; млечна маст; хемиски производи за дијагностицирање бременост; масла за медицинска употреба; хематоген; хемоглобин; лековити билки; хормони за медицинска употреба; масло од синап за медицинска употреба; хидрастин; хидрастинин; апсорбирачки памук; сперма за вештачко оплодување; средства за одбивање инсекти; јодна тинктура; пептони за фармацевтска употреба; јодоформ; ирска мов за медицинска употреба; јалап [пургативно средство]; медицински кинап; оладунец за фармацевтска употреба; екстракти на тутунот [инсектициди]; млечни ферменти за фармацевтска употреба; млеко од слад за

медицинска употреба; средства за миене животни [инсектициди]; ленено брашно за фармацевтска употреба; лосиони за фармацевтска употреба; лактоза за фармацевтска употреба; средства за истребување ларви; квасец за фармацевтска употреба; гроизводи за истребување голич; масла за масажи; лупулин за фармацевтска употреба; гуми за цваќање за медицинска употреба; кора од ризофора за фармацевтска употреба; хигиенски гаќи; нане за фармацевтска употреба; мувла (хемиски препарати против мувла); слад за фармацевтска употреба; хербициди; сулфурни стапчиња [средства за дезинфекција]; брилијантин за медицинска употреба; тинктури за медицинска употреба; серуми; ментол; медицински масти од жива; хранливи супстанции за микроорганизми; култури на микроорганизми за медицинска и ветеринарна употреба; таблетки за лижење за фармацевтска употреба; отров за стаорци; лепила за фаќање муви; средства за уништување муви; синап за фармацевтска употреба; лосиони за ветеринарна употреба; кора од џанка за фармацевтска употреба; житен плевел (производи за отстранување житен; плевел); наркотици; миризливи соли; медицинска маст за фармацевтска употреба; опивки; опиум; медицински гипс; опотераписки производи; злато (забни амалгами од злато); пктин за фармацевтска употреба; тампони за менструација; хигиенски влошки; хигиенски шамичиња; фенол за фармацевтска употреба; хартија за облоги од синап; средства за уништување паразити; нега на кожата (фармацевтски производи за нега на кожата); билни чаеви

за медицинска употреба;фармацевтски производи против првут;пепсини за фармацевтска употреба;капсули за фармацевтска употреба;кутии за прва помош, полни;фосфати за фармацевтска употреба;филоксера (хемиски производи за обработка на филоксера);лекови против потење на стапалата;крвна плазма;отрови;калиумови соли за медицинска употреба прашок од пиретрум;кебрачо дрво за медицинска употреба;квасија за медицинска употреба;кининова кора за медицинска употреба;кинин за медицинска употреба;кинолин за медицинска употреба;радиоактивни супстанции за медицинска употреба;радиум за медицинска употреба;лековити корења;корени од рабарбара за фармацевтска употреба;средства за закрепнување [лекови];субнитрат на бизмут за фармацевтска употреба;сафарина [за медицинска употреба];крв за медицинска употреба;пијавици за медицинска употреба;повои за рамо за хируршка употреба;седативи;рокче за фармацевтска употреба;серотерапевтски лекови;топли облоги со синап;производи за стерилизација на почва;средства за успивање;натриумови соли за медицинска употреба;производи за стерилизација;стрихнин;производи за запирање на крварење;шеќер за медицинска употреба;сулфонамиди [лекови];чепчиња;вински камен за фармацевтска употреба;терпентин за фармацевтска употреба;масло од терпентин за фармацевтска употреба;тимол за фармацевтска употреба;лекови против потење;хартија против молци;ветеринарни препарати;хемиски средства против

болести на винова лоза;гроизводи за уништување на штеточинки; везиканти [кожни бојни отрови];ацетати за фармацевтска употреба;киселини за фармацевтска употреба;лепливи ленти за медицинска употреба;алкалоиди за медицинска употреба;диететски прехранбени производи за медицинска употреба
храна за бебиња;алуминиум ацетат за фармацевтска употреба;бадемово млеко за фармацевтска употреба;медицински масти против изгореници од сонце;соли за бањи за медицинска употреба;стапчиња од сладунец за фармацевтска употреба;сода бикарбона за фармацевтска употреба;биолошки препарати за медицинска употреба;бром за фармацевтска употреба;диететски пијалаци за медицинска употреба;камфорно масло за медицинска употреба;камфор за медицинска употреба;кристализиран шеќер за медицинска употреба;карбонил [против паразити];алгициди;лецитин за медицинска употреба;гасови за медицинска употреба;влошки на гаќи [хигиенски производи];матична млеч [за медицинска употреба];слабеене (медицински препарати за слабеене);целулозни естери за фармацевтска употреба;каустични средства за фармацевтска употреба;целулозни етери за фармацевтска употреба;остатоци од преработката на жита за медицинска употреба;хемиски препарати за фармацевтска употреба;колодион за фармацевтска употреба;крем од вински камен за фармацевтска употреба;креозот за фармацевтска употреба;лекови за забарство;лекови за луѓе;лекови за ветеринарна употреба;препарати за

дијагностицирање за медицинска употреба; глицерин за медицинска употреба; медицински напивки; ферменти за фармацевтска употреба; сулфурен прав за фармацевтска употреба; формалдехид за фармацевтска употреба; треви за пушење за медицинска употреба; дезинфекциони производи за медицинска употреба; танинска киселина за фармацевтска употреба; нафтено желе за медицинска употреба; гликоза за медицинска употреба; смола гамбоца за медицинска употреба; балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за медицинска употреба; хмељ (екстракти на хмељот) за фармацевтска употреба; ричиновско масло за медицинска употреба; хироген пероксид за медицинска употреба; јод за фармацевтска употреба; јодиди за фармацевтска употреба; алкални јодиди за фармацевтска употреба; изотопи за медицинска употреба; диететски супстанции за медицинска употреба; пелени при незадржување на мочката и изметот; биолошки препарати за ветеринарна употреба; хемиски препарати за медицинска употреба; хемиски препарати за ветеринарна употреба; хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба; препарати за чистење контактни леќи; дијастаза за медицинска употреба; растителни влакна за јадење, нехранливи; ензими за медицинска употреба; ензими за ветеринарна употреба; ензимски препарати за медицинска употреба; ензимски препарати за ветеринарна употреба; хигиенски гаќи за впивање на мочката и изметот; сикативи [агенси за сушење] за медицинска употреба; шамичиња натопени со фармацевтски лосиони; производи од траги од елементи за луѓе и

животни; аминокиселини за медицинска употреба; аминокиселини за ветеринарна употреба; влошки за дојки; кедрово дрво за одбивање инсекти; дезинфекциони средства за хемиски тоалети; рибино брашно за фармацевтска употреба; минерални додатоци на храната; средства за плакнење уста за медицинска употреба; хранливи додатоци за медицинска употреба; коскен цемент за хируршка и ортопедска употреба; темјан за одбивање инсекти; акарициди; антибиотици; средства за намалување на апетитот за медицинска употреба; бронходилаторски производи; влошки за болни меури на нозете; молескин за медицинска употреба; вагинални исплакнувачи за медицинска употреба; медицински производи за растење на косата; стероиди; помошни средства за медицинска употреба; хируршки импланти [живи ткива]; преврски за очи за медицинска употреба; кислород за медицинска употреба; дезодоранси за облека и текстил; препарати за дезодорирање на воздухот; препарати за туширање за медицинска употреба; матични клетки за медицинска употреба; матични клетки за ветеринарна употреба; култури од биолошки ткива за медицинска употреба; култури од биолошки ткива за ветеринарна употреба; разладни спрејови за медицинска употреба; лубриканти за лична сексуална употреба; препарати од алое вера за фармацевтска употреба; бисерен прав за медицинска употреба; препарати за намалување на сексуалната активност; пелени за бебиња [непропустливи гаќички]; непропустливи гаќички за бебиња [пелени]; медицински препарати за плакнење очи; таблети за намалување на апетитот; таблети за

слабеење;таблети за потемнување на кожата;таблети антиоксиданси;диететски додатоци за животни;белковини како диететски додатоци;ленено семе како диететски додаток;семе од лен како диететски додаток;пченични никулци како диететски додаток;квасец како диететски додаток;матичен млеч како диететски додаток;прополис за фармацевтска употреба;прополис како диететски додаток;полен како диететски додаток;ензими како диететски додаток;гликоза како диететски додаток;лецитин како диететски додаток;алгинати како диететски додатоци;алгинати за фармацевтска употреба;казеин како диететски додаток;протеините како диететски додаток;протеински додатоци на исхраната за животни;реагенсна хартија за медицинска употреба;алкохол за фармацевтска употреба;пестициди пелени за домашни миленици;средства за дезинфекција;хируршки лепила;дијагностички реагенсни биомаркери за;медицинска употреба;препарати за третман на акни;медицинска храна за животни;дијагностички препарати за ветеринарна употреба;памучни тампони за медицинска употреба;фитотерапевтски препарати за медицинска употреба;растителни екстракти за медицинска употреба;гелови за сексуална стимулација;
имуностимуланси;нутрацевтски препарати за терапевтска или медицинска употреба;лиофилизирана храна приспособена за медицинска употреба;хомогенизирана храна приспособена за медицинска употреба;претходно наполнети шприцови за медицинска употреба;лиофилизирано месо

приспособено за медицинска употреба;реагенсна хартија за медицинска употреба;стипси за медицинска употреба;медицински забни пасти;препарати против вошки [педикулициди];шампони против вошки;инсектицидни шампони за животни;инсектицидни средства за миеење животни;антибактериски сапун;антибактериски средства за миеење раце;медицински лосиони за после бричење;медицински шампони;медицински тоалетни производи;медицински лосиони за коса; медицински суви шампони;медицински шампони за домашни миленичиња; сапуни за дезинфекција;медицински сапун;челик, во сурова форма или полуобработен;легури од челик;челични ленти;жица од челик;лиен челик; челични шипки;ролетни од челик;челични листови;цевки од челик; затегнувачи од метал за ремени од машини;железнички пренасочувачи;прскалки од метал;никел сребро;алуминиум;бронза;алуминиумски жици;плочи за сидра; млазници од метал;прачки од метал за резе;шипки од метал;прачки од метал;стапици за диви животни*
кл. 11 автоматски уреди за наводнување;акумулатори на топлина;ацетиленски пламеници;ацетиленски генератори;ацетиленски сигнални светла;капаци за вентилација;уреди за осветлување, за воздушни летала;рерни со топол воздух;апарати за дезодоризирање на воздухот;апарати за ладење на воздухот;филтри за климатизација;греалки за воздух;апарати за сушење на воздухот [сушачи];инсталации за климатизација;филтри за воздух;апарати

со топол воздух;опрема за бањи со топол воздух;гас (запалки за гас);запалки на гас;запалки*;крушки од светилки;електрични крушки од светилки;лачни ламби;електрични ламби;конструкции за печки;прегради за ладење;светла за возила;лонци за варење под притисок, електрични;уреди против заслепување, за автомобили [опрема за светла];долги светла за автомобили;уреди за ладење на печките;кади за бањи;кади за хидротерапија;кабини за турски бањи, подвижни;опрема за бањи;греалки за бањи;инсталации за бањи;ламби;фенери за осветлување;обвивки за ламби;вжарени пламеници;пламеници за ламби;светла за велосипеди;бидеа;бојлери што не се делови од машини;печки за тули;хидранти;капаи за радијатори;џебни батериски ламби;грејачи за вода;гечки за пекарници;млазници на чешми против распрскување на водата;макари за печење;ражни;лабораториски пламеници;ојаци за нафтени рафинерии;пламеници;гермицидни пламеници;бојлери за пералници;подвижни тоалети;вентилатори [климатизација];апарати за пржење кафе;апарати за греење;славини за цевки за вода;уреди за обнова на топлината;опрема за печки направена од огноотпорна глина;крушки од светилки за покажување правец на возилата;јаглен за лачни ламби;инсталации за греење;уреди за полнење, за печки;резервоари за промивање;инсталации за греење со топла вода;котли за греење;цевки на бојлери за грејни инсталации;климатизација на возила;апарати за загревање за цврсти, течни или гасни горива;грејачи за возила;електрични апарати за греење;радијатори на централно

греење;уреди за влажнење на воздухот, за радијатори на централно греење;елементи за греење;грејачи за пегли;греалки за нозе, електрични или неелектрични;муфови за нозе, електрични;рерни за загревање чинии;грејачи;стакла за ламби;шишиња за ламби;кунци од ојаци;дувалки за ојаци;фенови за коса;инсталации за дистрибуција на вода;апарати за сушење;апарати за климатизација;апарати за загревање на лепилата;дестилациони цилиндри;цевки [делови од санитарни инсталации;водоводни инсталации;тоалети;замрзнувачи;електричен прибор за готвење;шпорети за готвење;шпорети;апарати и уреди за готвење;велосипеди (осветлување за велосипеди);цевки за електрично празнење, за осветлување одмрзнувачи за возила;распрскувачи за дезинфекција, за тоалети;апарати за дезинфекција;инсталации за отстранување бигор;спарати за дехидрирање;дифузери на светлина;апарати за ладење пијалаци;апарати за дестилација;тушеви;штекери за електрични светла;уреди за прочистување вода;апарати за филтрирање вода;уреди за ладење на водата;фонтани;резервоари со вода под притисок;стерилизатори на вода;елементи за размена на топлина што не се делови од машини;апарати и инсталации за осветлување;канделабри;уреди за прочистување отпадни води;тавански светла;електрични радијатори;апарати за прочистување на гасот;апарати за сушење фураж;испарувачи;печки [грејни апарати];влакна за електрични ламби;филтри за вода за пиење;сигнални ракети;подвижни ковачници;печки што не

се за експериментални цели;опрема,обликувана, за печки;решетки за печки;огништа;пепелници за печки;апарати и машини за ладење;комори за ладење;садови за ладење;ламби на свиткување;печки за овошје;прочистувачи на гасот [делови на инсталации за гас];пламеници на гас;бојлери на гас;ламби на гас;парни котли што не се делови од машини;гермицидни ламби за прочистување на воздухот;машини и апарати за мраз;кутии за ладење, електрични;топки за ламби;рингли;тостери за леб;скарни [апарати за готвење];печки за палење ѓубре;апарати за јонизирање на воздухот;декорирани фонтани;лабораториски ламби;апарати за ладење млеко;пастеризатори;газиени ламби;ултравиолетови ламби што не се за медицинска употреба;сигурносни рударски ламби;рефлектори;книжни лустери;мијалници [делови од санитарни инсталации];уреди за ладење на течностите;светлечки цевки за осветлување;магнезиумови влакна за осветлување;печки за слад;ламби за рудари;уреди за преработка на гориво и нуклеарни материјали;вентили за контрола на нивоата во резервоарите; електрични светилки за новогодишни елки;светлечки куќни броеви; пламеници со кислород и водород;радијатори [греење];нафтени пламеници;долги светла на возила;плочи за греење;електрични батерии за осветлување;инсталации за полимеризација;кујнски шпорети [рерни];воздушни вентили за инсталации за парно греење;апарати и машини за прочистување вода;апарати и машини за прочистување на воздухот;кули за прочистување, за дестилација;уреди и машини за ладење;рингли за

готвење;апарати за греење вода;рефлектори за возила;разладни уреди и апарати;апарати и уреди за ладење;регулатори за довод на воздух во печки [греење];помошни уреди за регулација, за апарати и цевки со вода или гас;безбедносни помошни уреди за апарати на вода или гас и цевки;славини*;шајбни за водоводни цевки;прибор за печење на скара;санитарни апарати и инсталации;апарати и уреди за сушење;апарати за сушење раце за јавни тоалети;намотки [делови од инсталации за дестилирање, загревање и ладење];вентилатори [делови од уреди за климатизација];стерилизатори;уреди за ладење на тутунот;печки за тутун;апарати за осветлување, за возила; пржилници;автоматски инсталации за пренесување пепел;инсталации за производство на пареа;уреди и апарати за вентилација [климатизација];уреди за вентилација за возила [климатизација];леѓени за тоалети;седишта за клозетски шолји;абажури за ламби;држачи на абажури;чешми со ладна и топла вода; помошни делови за регулација и сигурност на гасоводите;помошни уреди за регулација и безбедност за апарати на вода;акумулатори на пареа;апарати и уреди за смекнување на водата;капаи за вентилација за лаборатории; стерилизатори на воздух;казани за печење ракија*;алкохолни пламеници; пламеници на нафта;противзаслепувачки уреди за возила [опрема за светла];грејачи за одмрзнување прозорци на возила;конзоли за пламеници на гас;апарати за водоснабдување;нуклеарни реактори;автоклави, електрични, за готвење;светла за покажување на правец

на автомобили;светла за автомобили;електрични грејачи за шишиња со цуцла;електрични плочи за печење вафли;помошни уреди за регулација и безбедност за апарати на гас;електрични апарати за филтрирање кафе;електрични апарати за кафе;улични ламби;кунци за грејни бојлери;скарни на јаглен;електрични фритези;домашни камини;пумпи за топлење;соларни колектори [греење];соларни печки;апарати за потемнување [сончеви кревети];уреди за промивање;апарати за напојување со вода за грејни бојлери;фрижидери;апарати за дезодоризирање што не се за лична употреба;апарати за довод на вода;апарати за прочистување нафта;апарати за чадење што не се за медицинска употреба;подлоги на печки за тули;џебни грејачи;бањи со вртежно струење на водата;хроматографски апарати за индустриска употреба;грејачки влакна, електрични;гасни кондензатори што не се делови од машини;електрични грејни перници што не се за медицинска употреба;инсталации за сауни;туш-кабини;мијалници;апарати со пареа за лице [сауни];јавни тоалети;термофори;електрини чајници;греалки за кревети; електрични ќебиња што не се за медицинска употреба;мангали;апарати за филтрирање аквариуми;апарати за затоплување на аквариуми;аквариумски светла;килими со електрично греење;стоматолошки рерни;електрични апарати за правење јогурт;резервоари за ширење пареа за инсталации на централно греење;аспиратори за кујни;вентилатори (електрични вентилатори) за лична употреба;електрични апарати за сушење алишта;микробранови печки [апарати за готвење];уреди за хлорирање базени за

пливање;термостатски вентили [делови од уреди за греење];апарати за водовртеж;дехидрирање (апарати за дехидрирање) на органските материјали на прехранбените производи;светла за нуркање;уреди за наводнување [опрема за наводнување];чисти комори [санитарни инсталации];камења од лава за скара;машини за наводнување за земјоделски цели;микробранови печки за индустриска употреба;машини за печење леб; каси за изложување во фрижидер;уреди на пареа за пеглање ткаенини;уреди за правење леб;ЛЕД-диодни, уреди за осветлување;апарати за кади за хидромасажа;грејни кабини;повеќенаменски електрични лонци;електрични парни лонци;топлински пиштоли;чоколадни фонтани, електрични;апарати за дезинфекција за медицинска употреба;ладилници за вино, електрични;светилки за празнични декорации;чорапи со електрично греење кл. 25 додатоци против лизгање на обувки; облека за мотористи; обувки*; сандали за капење; влечки за капење; чорапи; чорапи против потење; петици за чорапи; баретки; работнички комбинезони; женски околувратици од перја или крзно; качкети; трикотажа; чизми*; получизми [кратки чизми]; врвови на обувки; штитници од пот; прерамки за облека [трегери]; врвки за чевли; јаки [облека]; заштитни јаки; женски маички/поткошули; килоти [облека]; округли капи; корсети [женска долна облека]; долна облека; качулки [облека]; рамки за шапки [скелети]; первази на капи; ремени [облека]; шалови; пењоари; емпери; пелерини со качулки; кратки чорапи; жартели за кратки чорапи; ластици за женски чорапи; жартели за чорапи; горен

дел од чизми; внатрешни ѓонови; кошули; предни делови од кошули; предни делови од кошули што се прицврстуваат; облека*; капи; производи што се носат на глава [капи, шапки, украси за коса]; метални додатоци за чевли и чизми; крзно [облека]; јаки што се вадат; хулахопки; водоотпорни костуми за скијање на вода; комбинезони [облека]; долна облека за апсорбирање пот; корселети [градник со мидер]; костуми; готова облека [конфекциска облека]; бебешки гаќички-пелени; штитници за уши од студ [облека]; вратоврски; горни делови на обувки; гамаши; брич-панталони; панталони; облека за велосипедисти; горна облека [наметки]; ракавици [облека]; готови постави [делови од облека]; шамии; платнени широки појаси; трикотажна облека; спојници за кошули; чевли и чизми од еспарто [еспарто трева]; женски крзнени шалови; обувки за фудбал; цилиндри [капи]; габардин [облека]; корсети [долна облека]; појаси; калоши; елеци; ремени за панталони; средновековни женски шамии за на глава; обувки за гимнастика; палта; водоотпорна облека; хеланки; дресови [облека]; здолништа; бебешки комплети [облека]; ливреи [покривки]; спортски дресови; манжетни; престилки [облека]; муфови [облека]; манипули [украсни ленти на свештеничка облека]; ракавици без прсти; митри [бискупски капи]; влечки; пелерини; крзнени наметки [капути]; облека за на плажа; обувки за на плажа; џебови за облека; пиџами; фустани; дрвени чевли [налани]; сандали; гаќи; градници; долги палта; потпетици за обувки; тоги; ленти за обувки што се

зашиваат меѓу долниот и горниот дел за зацврстување; униформи; полнети јакни [облека]; јакни [облека]; облека од хартија; велови [облека]; капи за капење; гаќички за капење; костуми за капење; бањарки; лигавчиња што не се од хартија; ѓонови за обувки; чевли*; потпетици; спортски чевли*; крзнени грејачи за нозе што не се на струја; крампони за копачки [чевли]; спортски обувки*; панделки за коса [облека]; парка [ескимска кратка кожена јакна]; комбинезон [здолниште]; скијачки чизми; комбинезони [долна облека]; боди [женска долна облека]; шарени свилени шамии; облека за гимнастика; облека од имитација на кожа; облека од кожа; монтила [куса шпанска наметка]; костуми за маскенбал; сари; маици со кратки ракави; турбани; околувратник со широки краеве што се носи како официјална вратоврска; капи за туширање; рибарски елеци; ремени за носење пари [облека]; џебни шамичиња; хартиени капи [облека]; маски за спиење; здолништа-панталони; пончо; саронг; ракавици за скијање; хеланки [панталони]; фустани со трегери; визири [заштита за глава]; килоти; спортски трегер-маици; валенки [чизми од валана волна]; свештенички одори; фризерски наметки; униформи за карате; униформи за џудо; трикоа; кимона кл. 31 алги, непреработени, за човечка или животинска исхрана; јаткасто овошје; животни за изложба; живи животни; храна за животни; дрва; божиќни дрва; трупци од дрва; грмушки; овес; бобинки, свежи; сол за добиток; репка; трици; непилено дрво; струготини од дрво за произведување дрвена каша; дрво со кора; зрна од какао, во сурова

состојба; шеќерна трска; рогач [за јадење]; семе од житарици, необработено; печурки, свежи; мицелиум за размножување печурки; погачи за добиток; костени, свежи; вар за сточна храна; корења од цикорија; цикорија [салата]; бисквити за кучиња; лимони; лушпи од кокосов орех; кокосови ореви; храна за птици; погача од репка за добиток; краставички; шишарки од хмел; крма од трици за животинска исхрана; исушен кокосов орех; школки и ракови, живи; зеленчук, свеж; тиквички; венци од природно цвеќе; јајца за насад, оплодени; јајца за насад; прекривки од лисја и слама; отпадоци од дестилација за животинска исхрана; помија; одгледување стока; препарати за дебелење на животните; оризово брашно за сточна храна; грав, свеж; цвеќе, природно; цвеќе, сушено, за украсување; полен [суровина]; сено; сточна храна за зајакнување на животните; храна за добиток; пченица; овошје, свежо; бусен, природен; плодови од смрека; клици за ботанички цели; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на животни; растителни семиња; излупено жито за живина; градинарски билки, свежи; растенија; садници; хмел; ореви од кола; зелена салата; леќа, свежа; квасец за животни; сурова плута; ленено брашно [добиточна храна]; производи за сламена подлога за животни; тресет за подлога; пченка; погача од пченка за добиток; слад за правење пиво и алкохол; остатоци од овошје; лешници; брашно за животни; икра од риби; јајца од свилена буба; главички од цвеќе; кромид, свеж зеленчук; маслинки, свежи; портокали; јачмен*; коприви; коска од сипа за птици; слама за подлоги; слама [храна за добиток]; палми [лисја од

палми]; палми; крма за дебелење на добиток; риби, живи; винова лоза; шишарки; пиперки [растенија]; растенија, сушени, за украсување; праз; грашок, свеж; компири, свежи; кокошки несилки (препарати за кокошки несилки); храна за товење животни; корења за исхрана на животни; грозје, свежо; рабарбара; грмушки од рози; рж; свилени буби; сусам; тартуфи, свежи; вински талог; живина, жива; алгаробила за животинска исхрана; бадеми [овошје]; кикиритки [овошје]; брашно од кикиритки за животни; погачи од кикиритки за животни; остатоци од производство на жита, за исхрана на животни; отпад од шеќерна трска [суровина]; мамки за риби, живи; речни ракови, живи; раковидни животни, живи; јастози, живи; школки, живи; остриги, живи; храна за домашни миленичиња; сурови кори од дрва; морски јастози, живи; храна за животни за цваќање; пијалаци за домашни миленичиња; рибно брашно за исхрана на животни; ориз, необработен; морски краставички, живи; хартија со песок за домашни миленичиња [подлога]; миризлив песок за домашни миленичиња [подлога]; алое вера билки; спанаќ, свеж; ленено семе за исхрана на животни; брашно од ленено семе за исхрана за животни; пченични нукулци за исхрана на животни; артичока, свежа; харинга, жив; лосос, жив; сардини, живи; туна, жива; лук, свеж; инчуни, живи; инсекти што се јадат, живи; непреработени клипови на пченка шеќерец [со лушпа или без лушпа] кл. 35 помош во водењето бизнис; бизнис испитување; лепење плакати; агенции за увоз и извоз; комерцијално-информативни агенции; анализа на цените; рекламни

огласи (ширење на рекламните огласи);фотокопирање;агенции за вработување;изнајмување канцелариски машини и опрема*;книговодство;изработка на изводи од сметки;ревизија;советување за бизнис работење и организација;консултации за раководење со персонал;советување за бизнис работење;дактилографски услуги;претставување на производитите;директно рекламирање преку пошта;помош за комерцијално или индустриско управување;умножување документи;ажурирање на рекламниот материјал;дистрибуција на примероци;експерти за ефикасност;аукционерство;маркетинг студии;бизнис проценки;бизнис истражување;изнајмување рекламен материјал;советување за организирање на работењето;објавување рекламни текстови;рекламирање;рекламирање преку радио;бизнис пребарување односи со јавноста;стенографски услуги;телевизиско рекламирање;преписи;уредување излози;агенции за рекламирање;раководење (советодавни услуги за бизнис раководење);ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи;маркетинг истражување;раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки);професионално бизнис консултирање;економско прогнозирање;организирање изложби за комерцијални или рекламни цели;бизнис информации;испитување на јавното мислење;подготвување платни списоци;вработување персонал;бизнис (услуги за преместување на бизнисите) изнајмување рекламен простор;промовирање на продажбата за

трети лица;секретарски услуги;подготвување даночни уплати;одговор (телефонски одговор) за претплатниците што не се достапни;обработка на текстови;договарање претплата на весници за трети лица;рекламирање преку пошта;бизнис менаџмент на хотели;бизнис менаџмент кај уметничките професии;собирање информации во компјутерските бази на податоци;систематизација на информации во компјутерски бази на податоци;организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели;изнајмување машини за фотокопирање;компјутерско рекламирање преку интернет;услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми];пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица;изнајмување време за рекламирање преку медиумите;услуги за следење на печатените вести;изнајмување автомати [за цигари или пијалаци];психолошко тестирање за селекција на персонал;служби за споредување на цените;презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба;комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи];договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица;административна обработка на нарачките за купување;комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица;аутсорсинг услуги [поддршка на бизнис];фактурирање;пишување рекламни текстови;собирање статистички податоци;услуги за дизајн на страници, за рекламни цели;барање

спонзорства;организирање модни ревији за промотивни цели;производство на рекламни филмови;деловно управување на спортисти;маркетинг;услуги за телемаркетинг;малопродажба и големопродажба на фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати и медицински материјал;изнајмување штандови за продажба;обезбедување комерцијални и деловни контакт-информации;оптимизација за пребарувачи;оптимизација на сообраќајот на интернет-страници;огласување со плаќање по клик;услуги за посредување во трговија;деповно управување за независни вршителите на услуги;преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица;ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци;услуги за управување со деповни проекти за градежни проекти;обезбедување деловни информации преку веб-страница;обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги;дизајнирање рекламен материјал;ангажирање надворешни фирми за административно управување со компании;услуги за пријавување данок;деловно управување со програми за рефундирање за други;изнајмување билборди [панона за рекламирање];пишување лични биографии за други;регистрација на писмена комуникација и податоци;ажурирање и одржување информации во регистри;составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели;услуги на деловно посредување кои се однесуваат на поврзување на потенцијални приватни инвеститори со претприемачи кои бараат средства;продукција на програми за телевизиска продажба;консултации за

стратегии на комуникации во односи со јавноста;консултации за стратегии на комуникации во рекламирање;преговори за бизнис контакти со други
 кл. 44 услуги на банка на човечки ткива; лични телохранители; придружување; детективски агенции; услуги за посредување при наоѓање партнер; ноќни стражи; отворање безбедносни брави; изнајмување вечерни фустанци; кремирање; потраги по исчезнати лица; погребни; организирање погребни; изнајмување облека; стражи; брачни агенции; консултации за физичко обезбедување; правење хороскопи; гасење пожари; организирање религиозни средби; агенции за посвојување; надгледување на аларми против крадци и безбедносни аларми; чување деца; проверка на багаж заради сигурност; надгледување куќи; чување домашни миленичиња; истражување на лични биографии; враќање изгубени работи; медијација; проверување фабрики од безбедносни причини; изнајмување противпожарни аларми; изнајмување противпожарни апарати; агенции за арбитража; агенции за консултирање за интелектуална сопственост; менаџмент со авторски права; издавање лиценци за интелектуална сопственост; услуги за надгледување на правата од интелектуална сопственост; правно истражување;услуги при водење судски процеси; издавање лиценци за компјутерски програми [правни услуги]; регистрација на домени [правни услуги]; услуги за мирно решавање спорови; изнајмување сефови; генеалогски истражувања; планирање и организирање венчавки; услуги за онлајн социјални

мрежи; услуги за пуштање гулаби за посебни настани; услуги за балсамирање; услуги за изработка на правни документи; наоѓање украдени предмети; правно управување со дозволи; правни услуги во врска со преговори за договори за други; организирање верски церемонии; услуги на шетање куче; закуп на имиња на Интернет домени; помош при облекување кимоно

(210) **ТМ 2018/284** (220) 30/03/2018
(442) 30/09/2019

(731) **Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бул. Јане Сандански бр. 71А/ТЦ-КАП-лок Т, кат3, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје (540)



(531) 02.01.11;08.07.04;27.05.02

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 30 производите од тесто
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **ТМ 2018/774** (220) 31/07/2018
(442) 30/09/2019

(731) **Славко Георгиев ул. Димо Хаџи Димов 6б, МК** (540)



(591) портокалова, кафена и бела

(531) 08.01.01;27.05.02

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 30 производство на леб, тестенини за исхрана и брашно

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со леб, тестенини за исхрана и брашно

(210) **ТМ 2018/825** (220) 16/08/2018
(442) 30/09/2019

(731) **Агенција за иселеништво на Република Македонија ул. Македонија бр. 19, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, жолта

(531) 01.17.25;26.01.10;26.01.12

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 41 организирање на културни и образовни активности

(210) **TM 2018/948** (220) 03/10/2018
(442) 30/09/2019

(731) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, МК
(740) **МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ**
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

МОНАСО

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење (со потекло од Монако)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како ирудии); мирудии, мраз (со потекло од Монако)

(210) **TM 2018/1090** (220) 06/11/2018
(442) 30/09/2019

(731) **Креативе Хуб ДООЕЛ бул.**
Партизански Одреди бр. 43 б, лок 5,
Скопје, МК
(540)



Creative Hub

(591) розева, виолетова, сина и црна
(531) 26.01.03; 26.01.18; 26.11.07
(551) индивидуална

(210) **TM 2018/1241** (220) 07/12/2018
(442) 30/09/2019

(731) **Јанева Невена бул. Јане**
Сандански бр. 106/27, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје
(540)

Be Healthy

(551) индивидуална

(210) **TM 2018/1247** (220) 10/12/2018
(442) 30/09/2019

(731) **ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ**
25-ти Мај бр. 18, 2000, Штип, МК
(540)



(591) црвена, зелена и сина
(531) 05.03.13; 27.05.04; 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,

билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2018/1248** (220) 10/12/2018
(442) 30/09/2019

(731) **ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ**
25-ти Мај бр. 18, 2000, Штип, МК
(540)



(591) црвена, зелена, сина и кафена

(531) 26.01.20;26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за
јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мируди); муриди;
мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки и природно цвеќе; храна за животни;
пивски слад

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(210) **ТМ 2018/1279** (220) 14/12/2018
(442) 30/09/2019

(731) **Друштво за производство,**
трговија на големо и мало САМАНТА
ДОО експорт-импорт Скопје ул.
Качанички пат бр. 264, Бутел, Скопје,
МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.11.05;26.11.25;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трговија на големо со мебел, подни
прекривки и неелектрични апарати за
домаќинствата; трговија на големо со
прибор за пишување, книги, списанија и
весници, фотографски и оптички
предмети, кожни производи разни
потреби за патувања, часовници и накит,
музички инструменти, игри и играчки,
спортски предмети, велосипеди и делови и
прибор за велосипеди, предмети од дрво,
прачки и плута

(210) **ТМ 2019/322** (220) 13/03/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Институт за наука, уметност,**
култура и спорт Куманово Октомвриска
револуција броја 23/16, Куманово, МК
(540)



(591) црна, бела, жолта

(531) 02.03.04;07.01.01;22.01.16

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2019/355** (220) 20/03/2019
(442) 30/09/2019

(731) **CIECH Sarzuna S.A. ul. Chemikow 1, 37310 Nowa Sarzyna, PL**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(591) сина, бела и жолта
(531) 26.04.18; 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за употреба во индустријата, земјоделството, хортикултурата и шумарството, препарати за регулација на растот на растенијата, фертилизатори
кл. 5 хербициди, фунгициди, пестициди, биоциди, инсектициди, производи за уништување штетници

(210) **TM 2019/356** (220) 21/03/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Тодоровски Богдан ул. Народен Фронт бр. 31, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) светло сина, зелена, сива

(531) 05.01.03; 27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 ракија

(210) **TM 2019/374** (220) 26/03/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво Лола Рибар бр. 51, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, жолта
(531) 26.01.11; 26.01.18; 26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 превезување
кл. 41 образовни услуги

(210) **TM 2019/375** (220) 26/03/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво Лола Рибар бр. 51, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, жолта

(531) 26.01.11;26.01.18;26.13.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 превезување

кл. 41 образовни услуги

(210) **TM 2019/637** (220) 14/05/2019

(442) 30/09/2019

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,

Куманово

(540)



(591) црна и сите нијанси на сина

(531) 26.04.01;26.15.09;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апликација за мобилни телефони, апликации за мобилни уреди кои можат да се преземат

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи,

хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари,

конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити
кл. 35 услуги на трговска промоција, рекламирање; дистрибуција на рекламен материјал; маркетинг и промотивни услуги; маркетинг услуги кои се обезбедуваат преку дигитални мрежи; управување со програми за наградување на лојалноста

(210) **TM 2019/645** (220) 15/05/2019

(442) 30/09/2019

(731) **Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, жолта, кафена

(531) 05.07.13;08.01.22;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 какао и слатки

(210) **TM 2019/659** (220) 16/05/2019

(442) 30/09/2019

(731) **ЃЕОРГИЕВ НИКОЛА ул. Иван Аговски бр. 7, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 02.01.01;26.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 спортски и културни активности

(210) **ТМ 2019/670** (220) 17/05/2019

(442) 30/09/2019

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) сина и нијанси, бела, жолта, магента, зелена, сива, црна,

(531) 04.05.05;26.01.04;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; додатоци во исхраната; минерални додатоци во исхраната; витамини и витамински додатоци во исхраната; диететски производи за деца; капки за нос за медицинска употреба; спрееви за нос за медицинска употреба; спрееви за

деконгестија на нос; додатоци во исхраната кои содржат аминокиселини
кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори

(210) **ТМ 2019/680** (220) 20/05/2019

(442) 30/09/2019

(731) **British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 Wilmington DE 19808-1674, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SLOW CURED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(210) **ТМ 2019/693** (220) 22/05/2019

(442) 30/09/2019

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, зелена и тиркизна

(531) 26.03.23;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **ТМ 2019/724** (220) 28/05/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TROMBOCEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **ТМ 2019/725** (220) 28/05/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TROMBOSIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **ТМ 2019/763** (220) 11/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Драган Иванов ул. Коле Неделковски 18-3, Скопје, МК**

(540)



(591) сина и бела

(531) 24.17.02;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

кл. 5 додатоци во исхрана-суплементи

(210) **ТМ 2019/766** (220) 12/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **ТД ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скопје бул. Борис Трајковски бр. 73, МК**

(540)



(591) жолта, црна

(531) 18.05.05;21.01.16;26.01.16

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на противпожарни
апарати
кл. 45 одржување на противпожарни
апарати

(210) **TM 2019/770** (220) 13/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Кристијан Арсов**
ул. Ѓоре Ѓорески бр, 36 Б, 1000, Скопје,
МК
(540)



(591) жолта, сребрена, бела
(531) 24.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за
заштита од 'рѓа и гниење на дрвото;
материји за боење; средства за
нагризување; сурови природни смоли;
метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 3 средства за белење и други материји
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; услуги при продажба на големо и
мало со: бои, фирнајзи, лакови; средства
за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото;
материји за боење; средства за

нагризување; сурови природни смоли;
метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците;
средства за белење и други материји за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите; апарати и
инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контрола на електрична
енергија; гума, гутаперка, растителна
смола, азбест, лискун и производите од
овие материјали што не се вклучени во
другите класи; материјали за обвивање, за
записување и за изолација; торби и
куфери; чадори, сонцекрани и стапови за
одење; неметални градежни материјали;
неметални преносни конструкции; текстил
и текстилни производи кои не се опфатени
со другите класи; покривки за кревети и
маси; облека, обувки и капи; килими,
килимчиња, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за подни
прекривки; сидни тапети (што не се од
текстил); апарати за гаснење пожар;
обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни
конструкции; метални материјали за
железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки; каси;
производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи; хемиски
производи за индустријата, науката и
фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството; сурови
вештачки смоли, пластични материји во
сурова состојба; лепливи материји што се
користат во индустријата; рачни алати и
направи; пластични материјали за

пакување (што не се вклучени во другите класи); мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика; стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи; јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници, церади, едра, вреќи и торби (кои не се вклучени во другите класи); материјали за полнење (освен од гума или пластични материјали); сурови текстилни влакнести материјали; правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2019/772** (220) 13/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески бр, 36 Б, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) сина, зелена, жолта, розева

(531) 26.11.25;27.05.04;29.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците; средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; неметални градежни материјали; текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; сидни тапети (што не се од текстил); апарати за гаснење пожар; хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; лепливи материи што се користат во индустријата; рачни алати и направи; пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи

(210) **TM 2019/773** (220) 13/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески бр, 36 Б, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, жолта

(531) 02.09.01;05.03.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа, природни засладувачи; алги, квасец, прашок за печење; пастили, бонбони, пијалаци, жита за појадок, мусли, корнфлекс, табли од жита (cereal bars), жита готови за јадење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии, мраз

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: прехранбени производи, кондиторски производи, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, вино и други алкохолни пијалаци; храна за

животни; фармацевтски и ветеринарни препарати; додатоци во исхраната; екстракти за фармацевтска употреба, витамини, минерали; цигари, тутун и тутунски производи; земјоделски, градинарски и шумски производи, семиња, билки и природно цвеќе; средства за белење и други супстанции за перење, сапуни, средства за лична хигиена, парфимериски производи; текстил и текстилни производи; предмети од пластика; играчки; предмети за подарок; канцелариски материјали; предмети за домаќинствата; фунгициди, инсектициди и хербициди за земјоделска и градинарска употреба; вештачки и природни ѓубрива за земјоделството; адитиви и други додатоци за прехранбената индустрија; бои и лакови

(210) ТМ 2019/783

(220) 17/06/2019

(442) 30/09/2019

(731) Друштво за градежништво, трговија и услуги Албекат - Груп доел Тетово ул. "19-ти Ноември" бр.лок47/2, Тетово, МК

(540)



(591) зелена, црна, бела

(531) 27.05.04;27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни работи (изградба на објекти)

(210) ТМ 2019/789

(220) 18/06/2019

(442) 30/09/2019

(731) LINE FRIENDS Corporation and BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.

(ITAEWON-DONG) 5TH FLOOR, ITAEWON-RO 200 YONGSAN-GU, SEOUL, KR and (CHEONGGU BLDG., NONHYEON-DONG) 2ND FLOOR, 13-20 DOSAN-DAERO 16-GIL GANGNAM-GU, SEOUL, KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BT21

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 самолепливи сликички и албуми за самолепливи сликички, печатени материјали, нотеси (бележници), механички моливи, хемиски пенкала, канцелариски материјал, печатени едукативни материјали, лепила за канцелариски материјали и за домашна употреба, машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел), кутии од картон за пакување, пластични материјали за пакување, хартиени примероци, хартиени кеси за отпад, сребрена хартија, транспаренти (банери) од хартија, хартија, штипки за пари, хартиени кутии, кредитни картички со безмагнетно кодирање, боици, тврди кутии за обични и хемиски моливи, календари, картички, корици за пасоши, марамници од хартија, книги за боење (сликовници), глина од полимер за моделирање, декорации за маса од хартија, маси за читање

кл. 18 преносни козметички торби (кои се продаваат празни), околувратници за животни, облека за домашни миленици, торби, ранци, портмонеа, куфери и патни торби, кутии направени од кожа, кутии од вулканизирани влакна, торби (пликови, кеси) од кожа за пакување, кожни додатоци за мебел, прекривки од кожа,

чадори, чадори за сонце и бастуни, поводци од кожа, ознаки за багаж, паричници за картички, кожа и имитација од кожа, чадори за деца, торби за хранење на животни, поводци за водење на деца, торби за домашни миленици
кл. 21 кутии за употреба во домаќинство или кујна, садови за пијалоци, преносни држачи за садови за пијалоци, кутии за ужина, стапчиња за јадење, отворачи на шишиња, електрични и неелектрични, садови, освен ножеви, вилушки и лажици, чешли и сунѓери, преносен прибор за готвење за употреба на отворено, прибори за кујна, сунѓери за капење, крпчиња за чистење на очила, штедни касички, украсни маски за кутии за марамници, термоси, кутии за лажици, алатки за чистење и садови за перење (освен електрични), канти за ѓубре, четки за заби, козметички прибори

кл. 25 облека, маици, капи (покривала за глава), долги чизми, обувки, спортски обувки, сандали во јапонски стил (зори), влечки, сандали за плажа, ракавици со проводни прсти кои може да се носат при користење на рачни електронски уреди со екран на допир, чорапи и доколеници, ракавици, шалови, штитници за уши (облека), маски за спиење, облека за бебиња, јакни за заштита од ветер, обувки за бања, внатрешни влошки за чевли, кабаници

кл. 28 игри и предмети за играње, шатори за играње, велосипеди, играчки за деца освен за транспорт, игри, скејтборди, топки за играње, сетови за игра за акциски фигури, играчки фигури, артикли за гимнастика и спорт, играчки за домашни миленици, играчки (предмети за играње), играчки роботи, машини за забавни игри, тарот карти (карти за играње), машини за видео игри, друштвени игри, коцки,

сложувалки, украси за новогодишни елки, освен предмети за осветлување и кондиторски производи, кукли и облека за кукли, стапчиња со светлосни карактеристики за навивачи и за забава (новитети)

(210) **TM 2019/791** (220) 18/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Sheraton International IP, LLC One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.18;26.11.09;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за рекламирање; услуги за франшизи, имено нудење поддршка во управувањето со бизнисот во воспоставувањето и работата на хотели, ресторани, ноќни клубови, барови, спа центри, рекреативни и фитнес објекти, продавници за малопродажба, кондоминиуми, станбени објекти, центри за конференции, и ресорти со временски поделен престој за други; услуги за управување со бизнис, имено, управување и работење на хотели, ресторани, ноќни клубови, барови, спа центри, рекреативни и фитнес објекти, продавници за малопродажба, кондоминиуми, станбени објекти, центри за конференции, ресорти со временски поделен престој,

рекреативни клубови во ресорти, клубови за одмори, клубови со неподелена заедничка сопственост, приватни станбени клубови, клубови со право на користење, и проекти за долготраен закуп за други; услуги за продавници за малопродажба, малопродажни каталози и онлајн продавници за малопродажба, имено, услуги за продавници за подароци, сувенири и ланец продавници од областа на производи за забавување, производи за лична хигиена, машини за домашна употреба, рачни алати, оптички производи, камери, ЦД-а, ДВД-а, домашна електрична и електронска опрема, вклучително бела техника, накит, часовници, рачни часовници, канцелариски материјал, публикации, чадори, чадори за сонце, патни торби, торби; услуги за продавници за малопродажба, малопродажни каталози и онлајн продавници за малопродажба, имено, услуги за продавници за подароци, сувенири и ланец продавници од областа на мебел, додатоци за бања, садови и прибор за домаќинство, кујнски прибор и опрема, градинарска опрема и прибор; услуги за продавници за малопродажба, малопродажни каталози и онлајн продавници за малопродажба, имено, услуги за продавници за подароци, сувенири и ланец продавници од областа на покуќнина, кревети, душеци, креветски чаршави, постелнина, крпи, текстил, облека, обувки, капи, галантерија, играчки и игри, спортска опрема, прехранбени производи, пијалаци, вина, цвеќиња и кожни производи, имено, обележувачи за книги, торби, рачни торби, паричници, мали чанти, патни торби, картички за патни торби, футроли за клучеви и привезоци; услуги за онлајн малопродажба; услуги за малопродажни каталози; обезбедување простории за

користење на канцелариска опрема и машинерија; консултациски услуги за управување со бизнис; услуги за работење со бизнис

кл. 36 услуги за недвижен имот, имено, управување, финансирање, брокерство, лизинг, продажба и маркетинг на апартмани, станови, кондоминиуми, станбени имоти; управување, изнајмување и лизинг на канцелариски и малопродажен простор; услуги за недвижен имот, имено, управување, финансирање, брокерство, лизинг, продажба и маркетинг на имоти со временски поделен престој; услуги за одмор во недвижен имот со временски поделен престој; договарање размени на имот со временски поделен престој; договарање одмори во имот со временски поделен престој

кл. 43 услуги за привремено сместување; хотелски услуги; услуги на ресторан, кетеринг, бар и коктел салон; услуги за сместување во ресорти; обезбедување објекти за општа намена за состаноци, конференции и изложби; обезбедување објекти за банкет и социјални работи за специјални прилики; и услуги за резервации за хотелски сместувања за други

(210) **TM 2019/809** (220) 25/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak, MY**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

SPARTON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити; цигари; кутии за

цигари; филтри за цигари; држачи за цигари; хартија за цигари; врвови за цигари; муштикли; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за пушачи; запалки за пушачи

(210) **TM 2019/810** (220) 25/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak, MY**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

REGO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; држачи за цигари; хартија за цигари; врвови за цигари; муштикли; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за пушачи; запалки за пушачи

(210) **TM 2019/811** (220) 25/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan, Perak, MY**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

MAXTRO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; предмети за пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; држачи за цигари; хартија за цигари; врвови за цигари; муштикли; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници за пушачи; запалки за пушачи

(210) **TM 2019/812** (220) 26/06/2019

(442) 30/09/2019

(731) **СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ ул. Борис Кидрич бр. 164, Прилеп, МК**
(540)



(591) светло и темно сина, зелена, бела

(531) 01.15.15;03.04.13;06.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 рекламирање

кл. 32 газирана вода; безалкохолни пијалаци; минерални води (пијалаци)

(210) **ТМ 2019/813** (220) 27/06/2019

(442) 30/09/2019

(731) **Здружение на граѓани за откривање и развој на сопствениот потенцијал АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА Скопје Бул. Гоце Делчев 9в, Центар , Скопје, МК**

(540)



(591) сива, бела

(531) 02.07.23;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижности

кл. 41 образование; обука, забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2019/814** (220) 27/06/2019

(442) 30/09/2019

(731) **Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

BOND STREET ALWAYS GOT YOUR BACK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;

производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за

тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од

тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или

тутун со цел за ослободување на

аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за

електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери

за цигари, конзерви за тутун, кутии за

цигари, пепелници, лулиња, џебни

машинки за мотање на цигари, запалки,

кибрити

(210) **ТМ 2019/815** (220) 28/06/2019

(442) 30/09/2019

(731) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)

X3M Games

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет];

компјутерски програми за играње;

компјутерски програми, снимени;

компјутерски софтвер, снимен

кл. 35 компјутерски бази на податоци

(систематизација на информации во

компјутерски бази на податоци);

компјутерски бази на податоци (собирање

информации во компјутерски бази на

податоци); компјутерско рекламирање

преку интернет; комуникациски медиуми

(презентација на стоки преку

комуникациски медиуми), за

малопродажба; консултации за

раководење со персонал

кл. 36 изнајмување канцеларии

[недвижности]; изнајмување станови;

инвестиции (капитални инвестиции);

инвестициони фондови; информации

(осигурителни информации); информации

(финансиски информации); капитални

инвестиции; кирија (наплаќање кирија);

кредити со отплата на рати;

кл. 38 комуникации со телефон;

комуникација со мобилни телефони;

комуникација со помош на компјутерски

терминали; комуникација со помош на

мрежи со оптички кабли; комуникација со

телеграми; обезбедување интернет соби

за разговор; обезбедување кориснички

пристап на глобалната компјутерска

мрежа [провајдери на услуги];

обезбедување пристап до бази на

податоци; обезбедување

телекомуникациски врски на глобалната

компјутерска мрежа; обезбедување

телекомуникациски канали за телевизиско

купување [телешопинг]; повикување

[радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]

кл. 42 алатки за пребарување

(обезбедување алатки за пребарување),

за интернет;

бактериолошки истражувања; биолошки

истражувања; дизајн (индустриски дизајн);

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на

амбалажи); дизајнирање [индустриски

дизајн]; давање простор за веб [интернет]

страници; заштита на компјутери од

вируси (услуги за заштита на компјутери

од вируси); изнајмување веб [интернет]

сервери; изнајмување компјутери;

изнајмување компјутерски програми;

изработка на компјутерски програми;

индустриски дизајн; инженерство;

инсталирање компјутерски програми;

истражувања (биолошки истражувања);

истражувања во техниката; истражувања

на полето на заштита на животната

средина; компјутерски бази на податоци

(обновување компјутерски бази на

податоци); компјутери (изнајмување

компјутери); компјутерски програми

(изнајмување компјутерски програми);

компјутерски програми (изработка на

компјутерски програми); компјутерски

програми (инсталирање

компјутерски програми);

компјутерски програми (одржување

компјутерски програми);

компјутерски програми

(осовременување на компјутерските

програми); компјутерски програми

(советување за компјутерски програми);

компјутерски програми

(умножување компјутерски програми);

компјутерски системи (програмирање

компјутерски системи); компјутерски

хардвер (советување на полето на

компјутерски хардвер); компјутерско

програмирање; конверзија на податоци од

физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(210) ТМ 2019/816 (220) 28/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

X3M Entities

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен
кл. 35 компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци);

компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; консултации за раководење со персонал
кл. 36 изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестиции (капитални инвестиции); инвестициони фондови; информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); капитални инвестиции; кирија (наплаќање кирија); кредити со отплата на рати;
кл. 38 комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]
кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет;

бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; давање простор за веб [интернет] страници; заштита на компјутери од

вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; истражувања (биолошки истражувања); истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање

компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(210) **ТМ 2019/817** (220) 28/06/2019
 (442) 30/09/2019

(731) Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
 ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
 Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
 (540)

X3M Cluster

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен
 кл. 35 компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; консултации за раководење со персонал
 кл. 36 изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестиции (капитални инвестиции);

инвестициони фондови; информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); капитални инвестиции; кирија (наплаќање кирија); кредити со отплата на рати;
 кл. 38 комуникации со телефон;
 комуникација со мобилни телефони;
 комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]
 кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет;

бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; давање простор за веб [интернет] страници; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; истражувања (биолошки истражувања); истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; компјутерски бази на податоци

(обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(210) **ТМ 2019/818** (220) 28/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

ХЗМ Labs

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен
кл. 35 компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; консултации за раководење со персонал
кл. 36 изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестиции (капитални инвестиции); инвестициони фондови; информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); капитални инвестиции; кирија (наплаќање кирија); кредити со отплата на рати;
кл. 38 комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби

за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]
кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет;

бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; давање простор за веб [интернет] страници; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; истражувања (биолошки истражувања); истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми

(осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(210) ТМ 2019/819 (220) 28/06/2019
(442) 30/09/2019

(731) Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр. 53, Битола, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и портокалова
(531) 27.05.04;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми за играње; компјутерски програми, снимени; компјутерски софтвер, снимен
кл. 35 компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; консултации за раководење со персонал
кл. 36 изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестиции (капитални инвестиции); инвестициони фондови; информации (осигурителни информации); информации (финансиски информации); капитални инвестиции; кирија (наплаќање кирија); кредити со отплата на рати;
кл. 38 комуникации со телефон; комуникација со мобилни телефони; комуникација со помош на компјутерски терминали; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; комуникација со телеграми; обезбедување интернет соби за разговор; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; обезбедување пристап до бази на податоци; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната

компјутерска мрежа; обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг]; повикување [радио, телефонски или други средства за електронска комуникација]
 кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет;
 бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; дизајн (индустриски дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи); дизајнирање [индустриски дизајн]; давање простор за веб [интернет] страници; заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси); изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; истражувања (биолошки истражувања); истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутери (изнајмување компјутери); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми); компјутерски програми (одржување компјутерски програми); компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски програми (умножување компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); компјутерски

хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер); компјутерско програмирање; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; контролирање на квалитетот; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програми (осовременување на компјутерските програми); програмирање компјутерски системи; проучување технички проекти; размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; советување на полето на компјутерски хардвер; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги

(210) **ТМ 2019/824** (220) 28/06/2019
 (442) 30/09/2019

(731) **Ертан Омеров бул. Туристичка бр. 94/3-26, Охрид, МК**

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЦО. КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. Македонски просветители 8, Охрид
 (540)



(591) сина, портокалова
 (531) 26.03.23;27.05.17;27.05.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 44 забарство

(210) **TM 2019/829** (220) 03/07/2019
(442) 30/09/2019

(731) **VEM Ilac San. ve Tic A.S. Sogutozu Mahallesi 2177. Cadde, No. 10B49, Ankara, TR**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје**
(540)

TIROXAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2019/859** (220) 10/07/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Инфопроект ДОО ул. Иво Рибар Лола бр. 70/16, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, сина и сива
(531)
25.07.00;26.13.00;27.05.25;29.01.03;29.01.04

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 уреди за мониторирање и мерење на загаденост на воздухот и рана детекција на пожар
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со уредите за мерење на загаденост на

воздухот и рана детекција на пожар
кл. 37 услуги за сервисирање на уредите за мерење на загаденост на воздухот и рана детекција на пожар

(210) **TM 2019/884** (220) 17/07/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Друштво за консалтинг, едукација, посредување и услуги АСТЕРИА ВОРЛД ВОРК дооел увоз-извоз Скопје ул. Максим Горки бр. 8/2, Скопје, МК**
(540)



(591) портокалова, сина, црвена, жолта, бела и црна
(531) 26.03.12;26.07.15;27.05.23;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, управување со работење, канцелариски работи, посредување при давање на услуги
кл. 41 образовни услуги, обуки и едукативен консалтинг

(210) **TM 2019/885** (220) 17/07/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Друштво за консалтинг, едукација, посредување и услуги АСТЕРИА ВОРЛД ВОРК дооел увоз-извоз Скопје ул. Максим Горки бр. 8/2, Скопје, МК**
(540)

AMSBBgroup

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, управување со работење, канцелариски работи,

посредување при давање на услуги
 кл. 41 образовни услуги, обуки и
 едукативен консалтинг

(210) **TM 2019/913** (220) 30/07/2019
 (442) 30/09/2019

(731) **Akciju sabiedriba "OLAINFARM" 5
 Rupnicu street, Olaine, LV-2114, LV**
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

ADAPTOL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни
 препарати;санитарни препарати за
 медицински цели;диететска храна и
 супстанции што се користат во
 медицината и ветерината, храна за
 бебиња;диететски суплементи за луѓето и
 животните;пластери, материјали за
 завои;материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли;средства за дезинфекција

(210) **TM 2019/915** (220) 30/07/2019
 (442) 30/09/2019

(731) **Spartan Race, Inc. 234 Congress
 Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(531) 09.07.21;24.11.14;27.05.17
 (554)

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 28 спортска опрема, апарати, машини
 и уреди за кревање тегови, снага,
 атлетика, телесен фитнес, вежбање,

телесна фитнес кондиција, апарати за
 физкултурна сала и тренирање на телото,
 имено шипки за кревање тегови, ѓуле за
 вежбање, тегови за вежбање, рачни
 тегови, диск тегови, стеги и клешти за
 кревање, тегови за користење на тегови со
 шипки и се продаваат како единици со
 шипки за кревање тегови, креда за
 кревање тегови, садови и штандови за
 употреба за креда за кревање тегови,
 полица за складирање на атлетска
 опрема, јажиња за скокање, ремени за
 кревање тегови, пенести ваљаци за
 вежбање, песочни вреќи направени од
 неопрен за вежби за телесен фитнес,
 зглобни нараквици за кревање тегови,
 штитници за колена за кревање тегови,
 штитници за лакти за кревање тегови,
 штитници за подколеница и коленица за
 кревање тегови, јажиња за прескокнување,
 јажиња за качување, јажиња за вежбање,
 јажиња за физичка кондиција, шипки за
 дигање на раце, траки за трчање, пенести
 ваљаци за вежбање на нозе, пенести
 ваљаци за вежбање на мускули, ѓулиња за
 вежбање, медицински топки, топки за
 удирање, топки за вежбање, тренинг и
 брзина, машини за веслање, статични
 велосипеди, подлоги за абдомен,
 абдоменални тркала, подлоги за машини
 за вежбање, топки за вежбање
 стабилност, топки за вежбање рефлекс, не
 за медицинска употреба, медицински
 топки, топки за балансирање,
 плиометриски кутии, прстени за
 гимнастика, ремени за електрична
 стимулација за зајакнување на мускулите,
 тегови за зглобови, тегови за рачен зглоб,
 ракавици за кревање тегови, ракавици за
 тренинг, ракавици за вежбање тегови,
 растегливи траки за вежбање, ремени и
 траки поставени на врати или предмети за
 изведување на различни вежби за

физичка кондиција, траки за отпор, траки со рачки за отпор, траки за снага, конуси за тренинг на брзина и агилност, скали за качување, пречки за тренинг за обука за пречки, трки и натпревари, имено, пречки за стаза и брзина, стапови за агилност, боречки ракавици, перничина за удирање за боречки вештини, штитници за рака за атлетска употреба, штитници за рачен зглоб за атлетска употреба, штитници за подлактица за атлетска употреба, штитници за потколеница за атлетска употреба, штитници за колено и рис за атлетска употреба, копје за фрлање кое се употребува во атлетски натпревари и торби специјално прилагодени за спортска опрема

(210) **TM 2019/916** (220) 30/07/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Spartan Race, Inc. 234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(531) 09.07.21;24.11.14;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека; спортска облека; качкети; капи; џемпери; јакни; шалови; долна облека; елеци; спортски панталони; спортски кошули; маици; костими за капење; спортски обувки; обувки; заштита за глава

(210) **TM 2019/918** (220) 31/07/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-**

5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000, Saint Petersburg, RU

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) светло и темно портокалова, црвена, сива, црна

(531) 27.05.09;27.05.17;29.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, восок; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива и материи за осветлување; свеќи и фитили за осветлување

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2019/919** (220) 31/07/2019
(442) 30/09/2019

(731) **Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000, Saint Petersburg, RU**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) светло портокалова, темно портокалова, црвена

(531) 01.03.16;25.05.00;27.05.22;29.01.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, восок; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива и материи за осветлување; свеќи и

фитили за осветлување
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги

(210) **TM 2019/920** (220) 31/07/2019
 (442) 30/09/2019

(731) **Public Joint Stock Company
 Gazprom Neft Ul. Pochtamskaya, dom 3-
 5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000,
 Saint Petersburg, RU**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



G-Energy

(591) светло и темно портокалова, црвена,
 бела, сива, сина, црна

(531) 01.03.16;25.07.03;25.07.04

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
 мазива; соединенија за собирање
 прашина со навлажнување и врзување;
 горива и материи за осветлување; свеќи и
 фитили за осветлување

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги

(210) **TM 2019/921** (220) 31/07/2019
 (442) 30/09/2019

(731) **Public Joint Stock Company
 Gazprom Neft Ul. Pochtamskaya, dom 3-
 5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000,
 Saint Petersburg, RU**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) светло и темно портокалова, црвена,
 бела, сива

(531) 01.03.16;27.05.17;29.01.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, восок;
 мазива; соединенија за собирање
 прашина со навлажнување и врзување;
 горива и материи за осветлување; свеќи и
 фитили за осветлување

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги

(210) **TM 2019/926** (220) 05/08/2019
 (442) 30/09/2019

(731) **Друштво за советодавни услуги
 НИКОДИНОВСКА АДВИЗОРИ ДООЕЛ
 Скопје ул. Васил Главинов бр. 3/1-1,
 Скопје, МК**

(540)

NI NIKODINOVSKA
 ADVISORY

(591) златна и црна

(531) 26.11.07;27.05.01;27.05.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
 работење; управување со работи;
 канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и проектирање поврзано со
 нив; услуги за индустриски анализи и
 истражувања; проектирање и развој на
 компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги
 за заштита на имот и лица; лични и
 општествени услуги што ги даваат трети
 лица за задоволување на потребите на
 поединците



(210) **TM 2019/932** (220) 06/08/2019

(442) 30/09/2019

(731) **DuPont Agricultural Caribe
Industries, Ltd Clarendon House 2 Church
Street Hamilton, HM1 1, BM**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

CONTAVEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на плевел;

пестициди; хербициди

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	МК/Т/2018/0254
1	МК/Т/2019/0355
2	МК/Т/2019/0770
2	МК/Т/2019/0772
3	МК/Т/2019/0763
3	МК/Т/2019/0770
4	МК/Т/2019/0918
4	МК/Т/2019/0919
4	МК/Т/2019/0920
4	МК/Т/2019/0921
5	МК/Т/2018/0254
5	МК/Т/2019/0355
5	МК/Т/2019/0670
5	МК/Т/2019/0693
5	МК/Т/2019/0724
5	МК/Т/2019/0725
5	МК/Т/2019/0763
5	МК/Т/2019/0773
5	МК/Т/2019/0812
5	МК/Т/2019/0829
5	МК/Т/2019/0913
5	МК/Т/2019/0932
9	МК/Т/2019/0637
9	МК/Т/2019/0815
9	МК/Т/2019/0816
9	МК/Т/2019/0817
9	МК/Т/2019/0818
9	МК/Т/2019/0819
9	МК/Т/2019/0859
10	МК/Т/2019/0670
11	МК/Т/2018/0254
16	МК/Т/2019/0789
18	МК/Т/2019/0789

19	МК/Т/2019/0772
21	МК/Т/2019/0789
25	МК/Т/2018/0254
25	МК/Т/2019/0789
25	МК/Т/2019/0916
28	МК/Т/2019/0789
28	МК/Т/2019/0915
29	МК/Т/2018/0948
29	МК/Т/2018/1247
29	МК/Т/2018/1248
29	МК/Т/2019/0645
30	МК/Т/2018/0284
30	МК/Т/2018/0774
30	МК/Т/2018/0948
30	МК/Т/2018/1247
30	МК/Т/2018/1248
30	МК/Т/2019/0645
30	МК/Т/2019/0773
31	МК/Т/2018/0254
31	МК/Т/2018/1247
31	МК/Т/2018/1248
32	МК/Т/2019/0812
33	МК/Т/2019/0356
34	МК/Т/2019/0637
34	МК/Т/2019/0680
34	МК/Т/2019/0809
34	МК/Т/2019/0810
34	МК/Т/2019/0811
34	МК/Т/2019/0814
35	МК/Т/2018/0254
35	МК/Т/2018/0774
35	МК/Т/2018/1241
35	МК/Т/2018/1279
35	МК/Т/2019/0637
35	МК/Т/2019/0766

35	МК/Т/2019/0770
35	МК/Т/2019/0772
35	МК/Т/2019/0773
35	МК/Т/2019/0791
35	МК/Т/2019/0813
35	МК/Т/2019/0815
35	МК/Т/2019/0816
35	МК/Т/2019/0817
35	МК/Т/2019/0818
35	МК/Т/2019/0819
35	МК/Т/2019/0859
35	МК/Т/2019/0884
35	МК/Т/2019/0885
35	МК/Т/2019/0926
36	МК/Т/2019/0791
36	МК/Т/2019/0813
36	МК/Т/2019/0815
36	МК/Т/2019/0816
36	МК/Т/2019/0817
36	МК/Т/2019/0818
36	МК/Т/2019/0819
37	МК/Т/2019/0783
37	МК/Т/2019/0859
37	МК/Т/2019/0918
37	МК/Т/2019/0919
37	МК/Т/2019/0920
37	МК/Т/2019/0921
38	МК/Т/2019/0815
38	МК/Т/2019/0816
38	МК/Т/2019/0817
38	МК/Т/2019/0818
38	МК/Т/2019/0819
39	МК/Т/2019/0374
39	МК/Т/2019/0375
41	МК/Т/2018/0825



41	МК/Т/2018/1090	42	МК/Т/2019/0815	43	МК/Т/2018/1248
41	МК/Т/2019/0322	42	МК/Т/2019/0816	43	МК/Т/2019/0791
41	МК/Т/2019/0374	42	МК/Т/2019/0817	44	МК/Т/2018/0254
41	МК/Т/2019/0375	42	МК/Т/2019/0818	44	МК/Т/2019/0824
41	МК/Т/2019/0659	42	МК/Т/2019/0819	45	МК/Т/2019/0766
41	МК/Т/2019/0813	42	МК/Т/2019/0926	45	МК/Т/2019/0926
41	МК/Т/2019/0884	43	МК/Т/2018/0284		
41	МК/Т/2019/0885	43	МК/Т/2018/1247		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Akciju sabiedriba "OLAINFARM"	МК/Т/2019/0913
BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD.	МК/Т/2019/0789
British American Tobacco (Brands) Inc.	МК/Т/2019/0680
CIECH Sarzuna S.A.	МК/Т/2019/0355
DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd	МК/Т/2019/0932
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/2019/0724
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	МК/Т/2019/0725
Philip Morris Brands Sàrl	МК/Т/2019/0814
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2019/0637
Public Joint Stock Company Gazprom Neft	МК/Т/2019/0918
Public Joint Stock Company Gazprom Neft	МК/Т/2019/0919
Public Joint Stock Company Gazprom Neft	МК/Т/2019/0920
Public Joint Stock Company Gazprom Neft	МК/Т/2019/0921
SMS Tobacco Trading	МК/Т/2019/0809
SMS Tobacco Trading	МК/Т/2019/0810
SMS Tobacco Trading	МК/Т/2019/0811
Sheraton International IP, LLC	МК/Т/2019/0791
Spartan Race, Inc.	МК/Т/2019/0915
Spartan Race, Inc.	МК/Т/2019/0916
VEM Ilac San. ve Tic A.S.	МК/Т/2019/0829
ЃЕОРГИЕВ НИКОЛА	МК/Т/2019/0659
Јанева Невена	МК/Т/2018/1241
Агенција за иселеништво на Република Македонија	МК/Т/2018/0825
Антоанета Николова Донева	МК/Т/2018/0254
ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ	МК/Т/2018/1247
ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ	МК/Т/2018/1248



Драган Иванов	МК/Т/2019/0763
Друштво за градежништво, трговија и услуги Албекат - Груп дооел Тетово	МК/Т/2019/0783
Друштво за консалтинг, едукација, посредување и услуги АСТЕРИА ВОРЛД ВОРК дооел увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0884
Друштво за консалтинг, едукација, посредување и услуги АСТЕРИА ВОРЛД ВОРК дооел увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0885
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје	МК/Т/2019/0693
Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/2018/1279
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2019/0645
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	МК/Т/2019/0815
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	МК/Т/2019/0816
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	МК/Т/2019/0817
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	МК/Т/2019/0818
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	МК/Т/2019/0819
Друштво за советодавни услуги НИКОДИНОВСКА АДВИЗОРИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0926
Друштво за трговија и услуги КАПИТОЛ ПЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2018/0284
Ертан Омеров	МК/Т/2019/0824
Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје	МК/Т/2019/0374
Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје	МК/Т/2019/0375
Здружение на граѓани за откривање и развој на сопствениот потенцијал АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА Скопје	МК/Т/2019/0813
Институт за наука, уметност, култура и спорт Куманово	МК/Т/2019/0322
Инфопроект ДОО	МК/Т/2019/0859
Креативе Хуб ДООЕЛ	МК/Т/2018/1090
Кристијан Арсов	МК/Т/2019/0770
Кристијан Арсов	МК/Т/2019/0772
Кристијан Арсов	МК/Т/2019/0773
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/2018/0948
СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ	МК/Т/2019/0812
Славко Георгиев	МК/Т/2018/0774
ТД ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2019/0766
Тодоровски Богдан	МК/Т/2019/0356
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2019/0670

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **27591** (151) 04/09/2019
 (210) ТМ 2011/918 (220) 31/08/2011
 (181) 31/08/2021
 (450) 30/09/2019


(732) **Палензовска Електролукс**
Силвана ул. Александар Турунџиев бр.
1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК
 (540)



(591) жолта, бела, црна, црвена, кафеава
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 мед (мед со потекло од Мариово)

(111) **27590** (151) 04/09/2019
 (210) ТМ 2011/919 (220) 31/08/2011
 (181) 31/08/2021
 (450) 30/09/2019

(732) **Палензовска Електролукс**
Силвана ул. Александар Турунџиев бр.
1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК
 (540)



(591) зелена, жолта, бела, црна, сина,
 сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 сирење (овчо сирење со потекло од Мариово)

(111) **27530** (151) 16/09/2019
 (210) ТМ 2015/1041 (220) 16/10/2015
 (181) 16/10/2025
 (450) 30/09/2019

(732) **Друштво за внатрешна и**
надворешна трговија ТОЗ Пенкала
ДООЕЛ Скопје, МК

(740) **МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ ул.**
Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 2 бои, фирнаџи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи,

полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошка, за запписување и
за изолација, свитливи неметални цевки

(111) **27529** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2015/1042 (220) 16/10/2015
(181) 16/10/2025
(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за внатрешна и
надворешна трговија ТОЗ Пенкала
ДООЕЛ Скопје, МК**

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ ул.
Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

**ARTIST
EKO-COLOR
DELTA**

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои, материи за боене

кл. 16 материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки

(111) **27531** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2016/1018 (220) 25/10/2016
(181) 25/10/2026
(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за внатрешна и
надворешна трговија Зегин Хелти Фуд
ул. Бел Камен бр. 8, МК**

(540)

HEALTHY FOOD BY ZEGIN

(591) зелена, жолта и сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи

кл. 31 свежо овошје и зеленчук

кл. 32 минерална вода и други

безалкохолни пијалоци

(111) **27521** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2017/486 (220) 08/05/2017
(181) 08/05/2027
(450) 30/09/2019

(732) **Олимпија Камчева Стојческа ул.
Ганчо Хаџипанзов бр. 10, 1000, Скопје,
МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, сина, розева, темно зелена,
црвена, виолетова, темно виолетова,
портокалова, црна, жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите
класи; печатарски букви, клишиња
кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **27657** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2017/490 (220) 09/05/2017
 (181) 09/05/2027
 (450) 30/09/2019

(732) Николоски Игор and Николоски Војо ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, МК and ул. Боге Велјаноски бр. 100, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 снек барови; служење храна и пијалоци; самопослужување (ресторани со самопослужување); ресторани; кантини; кафетерии

(111) **27656** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2017/491 (220) 09/05/2017
 (181) 09/05/2027
 (450) 30/09/2019

(732) Николоски Игор and Николоски Војо ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, МК and ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 снек барови; служење храна и пијалоци; самопослужување (ресторани со самопослужување); ресторани; кантини; кафетерии

(111) **27606** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2017/970 (220) 12/10/2017
 (181) 12/10/2027
 (450) 30/09/2019

(732) Спасовски Сашо ул. Манчу Матак бр. 36, Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
 (540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни,
парфимерија, есенцијални масла
кл. 5 хигиенски производи за медицинска
употреба, дезинфекциони средства

(111) **27553** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2017/1221 (220) 18/12/2017
(181) 18/12/2027
(450) 30/09/2019

(732) **ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ бул.
Браќа Ѓиноски 1, Гостивар, МК**
(540)

OFFICE CONCEPT

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 специјален мебел за медицинска
употреба
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода
и санитарни намени
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се
вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња
кл. 18 кожа и имитации на кожа и
производи направени од овие материјали,
што не се вклучени во другите класи;
животинска кожа, делови од животинска

кожа; торби и куфери; чадори, сонцобрани
и стапови за одење; камшици, узди и
сарачки производи
кл. 19 неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба,
асфалт, катран и битумен, неметални
преносни конструкции, споменици што не
се од метал
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трска, врбови
прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар,
седеф, морска пена и замените за сите
овие материјали или производи од
пластика
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(111) **27534** (151) 02/09/2019
(210) ТМ 2018/119 (220) 16/02/2018
(181) 16/02/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Трговско друштво за внатрешна и
надворешна трговија КАРБОН дооел
Скопје ул. Скупи бр. 82а, Скопје, МК**
(540)



(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
заштита од 'рѓа и гниење на дрвото,
материјали за боење, средства за
нагризување, сурови природни смоли,

метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

(111) **27607** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/252 (220) 23/03/2018
(181) 23/03/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за трговија со
недвижности и услуги НОВЕЛ
НЕДВИЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ Бул.
Партизански одреди бр. 40/1-1, Општина
Центар, Скопје, МК**
(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул.
Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на
работење; управување со
работи; канцелариски работи, услуги при
продажба на малопродажни услуги
поврзани со недвижен имот
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот:
услуги на трговските посредници со акции
и имот, услуги на раководители со згради,
Агенции за недвижности, изнајмување
канцеларии, лизинг на недвижности,
посредници за недвижности, посредување
при продажба на недвижности,
застапување на интересите на
продавачите и купувачите на недвижности

(111) **27495** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/256 (220) 26/03/2018
(181) 26/03/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Фонд за иновации и технолошки
развој бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје,
МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 инвестициони фондови,
финансирање на проекти, обезбедување
фондови за развој на нови технологии
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со
нив, изработка и развој на компјутерски
софтвер, електронско зачувување
податоци, изработка на компјутерски
програми, компјутерско програмирање,
софтвер како услуга [SaaS], платформа
како услуга (PaaS), алатки за пребарување
за интернет; анализа на компјутерски
системи; изнајмување веб сервери;
изнајмување компјутерски програми,
изработка на компјутерски програми,
инсталирање на компјутерски програми,
компјутерски бази на податоци,
компјутери, компјутерски програми
(изнајмување компјутерски програми),
компјутерски програми (изработка на
компјутерски програми), компјутерски
програми (инсталирање на компјутерски
програми), компјутерски програми
(одржување на компјутерски програми),
компјутерски програми (осовременување
на компјутерски програми), компјутерски
програми (умножување компјутерски
програми), компјутерски програми
(советување за компјутерски програми),
компјутерско програмирање, конверзија на
податоци од физички на електронски

носачи, програми, сервери, размена на компјутерски програми и податоци, програмирање компјутерски системи
 кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци

(111) **27635** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/295 (220) 03/04/2018
 (181) 03/04/2028
 (450) 30/09/2019

(732) Друштво за продукција
ФРАГМЕНТ ФИЛМ ДООЕЛ Скопје ул. Самоилова бр. 142 А, Скопје, МК
 (740) Елена Накова, адвокат ул. Ѓуро Стругар 11а, 1000, Скопје
 (540)

FRAGMENT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 филмови; анимирани филмови; кинематографски филмови, експозиционирани; кинематографски филмови, сензибилизирани но не експонирани
 кл. 35 маркетинг; производство на рекламни филмови
 кл. 41 филмска продукција; продукција на анимирани филмови; производство на филмови; производство на анимирани филмови; студија (филмски студија); титлување филмови; филмови на видео ленти (производство на филмови на видео ленти); продукција на радио и телевизиски програми; снимање видеоленти; микрофилмување (снимање микрофилмови)

(111) **27510** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/375 (220) 19/04/2018
 (181) 19/04/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Kandit d.o.o. Osjek Vukovarska cesta 239, Osijek, HR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)



(591) кафена, црвена, жолта, златна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

(111) **27515** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/459 (220) 11/05/2018
 (181) 11/05/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 препарати за белење; препарати за перење, препарати за чистење; препарати за полирање; препарати за триење; абразивни препарати, препарати за чистење рерна; препарати за чистење одвод; препарати за чистење под; препарати за чистење стакло; препарати

за чистење тепих; препарати за чистење за употреба на плочки; средства за чистење тоалет; средства за чистење тапаџир, препарати за чистење за употреба во домаќинството

(111) **27517** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/463 (220) 14/05/2018
(181) 14/05/2028
(450) 30/09/2019

(732) **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, IE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална (510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински кожи; багаж и торби за носење, вклучувајќи, куфери, сандаци, спортски торби, патни торби, училишни чанти, торби со врвки, ранци, чанти кои се носат околу струк, торби за вежбање, платнени торби; чадори и сонцекрани; стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи; околувратници, ремени и облека за животни

(111) **27518** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/464 (220) 14/05/2018
(181) 14/05/2028
(450) 30/09/2019

(732) **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED Suite 8, Plaza 212,**

Blanchardstown Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, IE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

Champion

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински кожи; багаж и торби за носење, вклучувајќи, куфери, сандаци, спортски торби, патни торби, училишни чанти, торби со врвки, ранци, чанти кои се носат околу струк, торби за вежбање, платнени торби; чадори и сонцекрани; стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи; околувратници, ремени и облека за животни

(111) **27615** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/471 (220) 15/05/2018
(181) 15/05/2028
(450) 30/09/2019

(300)

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК** (540)



(591) бела, светло и темно сина, сива, сребрена, портокалова, жолта, светла и темна црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миење садови

(111) **27619** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/472 (220) 15/05/2018
 (181) 15/05/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски бр.
 12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива, сребрена, портокалова, светла и темна црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миење садови

(111) **27620** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/473 (220) 15/05/2018
 (181) 15/05/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски бр.
 12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива, сребрена, светла и темна црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миење садови

(111) **27617** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/474 (220) 15/05/2018
 (181) 15/05/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски бр.
 12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, светло и темно зелена, сива, жолта, светла и темна црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за чистење тоалет

(111) **27610** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/476 (220) 15/05/2018
 (181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
**Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, портокалова, жолта, светла и
темна црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миеење садови

(111) **27614** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/477 (220) 15/05/2018

(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
**Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, сива,
сребрена, виолетова, розова, светло и
темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миеење садови

(111) **27611** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/478 (220) 15/05/2018

(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
**Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, зелена,
сива, жолта, сребрена, светло и темно
црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергент за миеење садови

(111) **27613** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/479 (220) 15/05/2018

(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
**Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, зелена, сива, жолта, сребрена, светло и темно црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 детергент за миење садови

(111) **27616** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/480 (220) 15/05/2018

(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
косметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, зелена, сива, светло и темна жолта, светло и темно црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средство за чистење тоалет

(111) **27618** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/481 (220) 15/05/2018

(181) 15/05/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
косметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, светло и темно сина, светло и темно зелена, светло и темно црвена, жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 гел за чистење на тоалетна школка и отстранување на бигор

(111) **27665** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/484 (220) 16/05/2018

(181) 16/05/2028

(450) 30/09/2019

(732) **E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit
and Food Products Manufacturing
Company Head Office: 26, Petrou Ralli
Avenue, 118 10, Tavros, Athens, GR**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 брашно и препарати направени од
 жита; леб, двопек, крекери, бисквити,
 колачиња, житни препарати, плочки од
 житарки, чоколадо, торти, обланди

(111) **27516** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/570 (220) 12/06/2018
 (181) 12/06/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Colgate - Palmolive Company, A Delaware Corporation 300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

COLGATE MAX WHITE EXPERT SHINE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 паста за заби и средство за
 плакнење уста

(111) **27488** (151) 20/09/2019
 (210) ТМ 2018/577 (220) 18/06/2018
 (181) 18/06/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Занаетчиски дуќан КООПЕР АРТ - Данче Наумовска Охрид ул. Гоце Делчев бр. 108, 6000, Охрид, МК**
 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
 (540)



(591) светло и темно кафена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 14 благородни метали, необработени или полуобработени; жици од благородни метали; кутии од благородни метали; медали; трофеи; розети; сувенири од бакар; уметнички дела од благородни метали; статуетки од благородни метали, накит
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз со кутии од благородни метали; медали; трофеи; розети; сувенири од бакар; уметнички дела од благородни метали; статуетки од благородни метали, накит; благородни метали

(111) **27533** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/579 (220) 19/06/2018
 (181) 19/06/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Diamond Quest Ltd OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG**
 (740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ Пиринска 66, 7500, Прилеп
 (540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; предмети за пушачи;
кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; држачи за цигари; хартија за
цигари; врвови за цигари; делови за устата
за држачите за цигари; лулиња;
цигарилоси; пури; пепелници за пушачи;
запалки за пушачи

(111) **27532** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/580 (220) 19/06/2018
(181) 19/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Diamond Quest Ltd OMC Chambers,
P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG**
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; предмети за пушачи;
кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; држачи за цигари; хартија за
цигари; врвови за цигари; делови за устата
за држачите за цигари; лулиња;
цигарилоси; пури; пепелници за пушачи;
запалки за пушачи

(111) **27541** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/581 (220) 19/06/2018
(181) 19/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Diamond Quest Ltd OMC Chambers,
P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; предмети за пушачи;
кибрити; цигари; кутии за цигари; филтри
за цигари; држачи за цигари; хартија за
цигари; врвови за цигари; делови за устата
за држачите за цигари; лулиња;
цигарилоси; пури; пепелници за пушачи;
запалки за пушачи

(111) **27512** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/582 (220) 20/06/2018
(181) 20/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-
импорт АД Скопје ул. 810 бр. 2, 1000,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Vardarka

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **27557** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/583 (220) 20/06/2018
(181) 20/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) **КАРАОРМАН АД** извоз-увоз
Скопје ул. Перо Наков бр. 144, 1000,
Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу," 28
лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) златно жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **27514** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/584 (220) 20/06/2018

(181) 20/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) **MERISANT COMPANY 2 SARL**
Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 20000
Neuchatel, CH

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CANDEREL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 вештачки засладувачи (хемиски
производи)

(111) **27640** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/587 (220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз **ЖИТО ЛУКС АД** Скопје
бул.,Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



Жито Лукс бел

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер и
црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопроджба и големопродажба
на леб

(111) **27641** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/588 (220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) Друштво за производство на
мелнички, пекарски и слаткарски
производи, промет на големо и мало и
увоз-извоз **ЖИТО ЛУКС АД** Скопје
бул.,Македонско-косовска бригада“ бр.
44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.
Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје
(540)



Жито Лукс полубел

(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопродажба и големопродажба на леб

(111) **27642** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/589 (220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



Жито Лукс диететски

(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопродажба и големопродажба на леб

(111) **27643** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/590 (220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул.,Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



Жито Лукс полубел

(591) црвена, жолта, бела, сива, кафена, окер и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопродажба и големопродажба на леб

(111) **27644** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/591 (220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје (540)



Жито Лукс ФУРНАЏИСКИ ИНТЕГРАЛЕН

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопродажба и големопродажба на леб

(111) 27645 (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/592 (220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(540)



Жито Лукс ФУРНАЏИСКИ КЛАСИК

(591) црвена, жолта, бела, кафена, окер, сива и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопродажба и големопродажба на леб

(111) 27646 (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/595 (220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул., „Македонско-косовска бригада“ бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб; леб без квасец; леб со ѓумбир

кл. 35 малопродажба и големопродажба на леб

(111) **27511** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/599 (220) 21/06/2018

(181) 21/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) **GoPro, Inc 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) црна, бела, сива, нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 фотографска опрема, имено камери, дигитални камери, видео камери; рачни преносни електронски уреди за снимање, складирање, пренос или репродукција на фотографска, видео и мултимедијална содржина; футроли, куќишта и додатоци за камери, имено, батерии, објективи, дигитални уреди за гледање фотографии, безжични адаптери, адаптери за напојување, прстенести адаптери за прицврстување на предмети на камера, далечински управувачи, микрофони, SD картички, блицевци за фотоапарати, уреди за монтирање за фотографска опрема, треношци и каиши за камери; футроли и торби за фотографски апарати; компјутерски софтвер за користење во врска со фотографска и видео опрема и камери, имено, софтвер за

фотографирање, сликање, раководење, обработка, управување, прегледување, складирање, монтажа, уредување, комбинирање, делење, ракување, модифицирање, коментирање, пренос и прикажување на податоци, слики, видео записи, мултимедијални датотеки и други дигитални податоци; софтвер за обработка на фотографии и видео записи за десктоп компјутери и мобилни уреди; компјутерски софтвер и софтверски апликации за поставување, преземање, уредување, складирање, дистрибуција и делење на фотографска и видео содржина преку глобални и локални компјутерски мрежи и преку мобилни уреди; мултимедијални датотеки кои може да се преземат и содржат дигитални аудио и видео датотеки со слики, видео записи, мултимедијални датотеки и други дигитални податоци генерирани од корисникот; додатоци за камера, имено, постоља, паметни постоља, ленти, носачи, држачи, појаси, носачи за расвета и друга опрема за држење, монтирање, позиционирање и маневрирање со камери; камери за сферно фотографско и видео снимање; камери за снимање на приказ од 360 степени; панорамски камери; централни матични плочи и сродни хардвер и софтвер камери за сферно фотографско и видео снимање; софтверски алати и апликации за поддршка на сферна видео содржина; компјутерски софтвер за фотографирање, сликање, раководење, обработка, управување, прегледување, складиштење, монтажа, уредување, комбинирање, делење, ракување, модифицирање, коментирање, пренос и прикажување на сферна и панорамска фотографска и видео содржина; решенија за напојување камери за сферно фотографско и видео

снимање, вклучувајќи батерии, безжични адаптери, адаптери за напојување и полначи; прилагодени хардверски решенија за камера; прилагодени интегрирани платформски решенија; стапови за „селфи“, имено, рачни моноподи; ленти за фиксирање камери, имено, ленти околу глава, ленти, рамени и градни појаси; монтажни носачи за камери; постоља за камери; стегачи за камери; пловки за камери; плутачки рачки за камери; торби за одлагање камери; водоотпорни и неводоотпорни заштитни футроли за камери; заштитни навлаки за објективи на камери; заштитни фолии прилагодени за екран на камери; заштита од ветар направена од пластика; филтри за фотографска опрема; жици и кабли за струјна мрежа на камера; сидни полначи; полначи поставени во автомобил

кл. 41 фотографски и видео услуги, имено, снимање фотографии и видео записи; обезбедување онлајн аудио, аудиовизуелна, мултимедијална, сликовна и видео содржина, која не може да се преземе, за образовни цели, од областа на медиуми, вести, политика, образование, разонода, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патувања, книги, фини уметности, музика, уметност, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија; обезбедување образовни услуги, имено, изведување настава од областа на фотографија, видеографија, компјутерски хардвер и софтверски апликации; обезбедување настава, обука, упатства за учење и совети од областа на фотографија,

видеографија; обезбедување содржини достапни преку Интернет, имено, онлајн фотографии и видео содржина, што не може да се преземат, наменети за образование и разонода, од областа на медиуми, вести, политика, образование, разонода, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патување, книги, фини уметности, музика, уметност, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија; обезбедување онлајн аудио, аудиовизуелна, мултимедијална, сликовна и видео содржина наменети за разонода и образование, од областа на медиуми, вести, политика, образование, забава, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патувања, книги, фини уметности, музика, уметности, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија, преку безжична мрежа, обезбедување електронска содржина за разонода, имено, обезбедување онлајн образовна аудио, аудиовизуелна, мултимедијална и видео содржина, која не може да се преземе, од областа на медиуми, вести, политика, образование, забава, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патувања, книги, фини уметности, музика, уметност, наука,

книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија, и обезбедување веб страница која содржи фотографии и видео записи, кои не може да се преземат, со слики, видео записи, мултимедијални датотеки, и други дигитални податоци наменети за образование и забава од областа на медиуми, вести, политика, образование, забава, спорт, култура, комедија, бизнис, здрав живот и животен стил, велнес, мода, лична убавина, актуелни случувања, прашања за зачувување и одржливост на животната средина, храна, финансии, технологија, патувања, книги, фини уметности, музика, уметност, наука, книжевност, слободно време, гејминг, религија, изведувачки уметности и филантропија; организирање спортски и културни случувања во заедницата, и организирање регионални, државни и национални спортски случувања, имено, велосипедизам, планински велосипедизам, мотоциклистички и авто трки, скејтборд, скијање, ски скокови, сноуборд, падобранство, сурфање, нуркање, пливање, рафтинг, кајак, планинарење, и трчање; услуги на разонода, имено, обезбедување веб сајтови што содржат фотографии, аудио, видео и мултимедијални презентации, што не може да се преземат, од областа на технологија, патување, забавни вести, спорт, фитнес, рекреативни активности, вести за актуелни случувања, посебен интерес од областа на природата, луѓе од забава, уметност, поп култура, авантуристички спортови, музика и фотографија; обезбедување веб сајтови кои содржат аудио и видео содржини, што не може да се преземат, наменети за разонода и образование од областа на

технологија, патување, разонода, спорт, фитнес, рекреативни активности, вести, посебен интерес од областа на наука, природа, забава, уметност, поп култура, авантуристички спортови, музика и фотографија; обезбедување база на податоци која може да се пребарува онлајн, од областа на фотографија и видеографија, наменета за образование и разонода, се однесува на информативни упатства, слики, видео записи, мултимедијални датотеки, и други дигитални податоци од областа на фотографија и видеографија на теми поврзани со технологија, патување, разонода, спортови, фитнес, рекреација, вести, посебен интерес од областа на наука, природа, луѓе, уметност, поп култура, авантуристички спортови, музика и фотографија; услуги на онлајн библиотека, имено, обезбедување услуги на електронска библиотека која содржи фотографии и видео записи преку онлајн компјутерска мрежа; фотографски и видеографски услуги, имено, обезбедување фотографска и видео содржина за трети страни за употреба во создавање на телевизиски програми, телевизиски реклами, филмски записи и филмови; обезбедување он лајн часописи, имено, блогови, за споделување на мислења, идеи, искуства, коментари, упатства, техники и совети од областа на фотографија и видеографија; обезбедување конференции, семинари, работилници и водич од областа на фотографија и видеографија наменети за забава и образование

кл. 42 обезбедување веб хостинг платформа за поставување, преземање, складирање, дистрибуција, уредување и делење на фотографска, видео и мултимедијална содржина; обезбедување

привремена употреба на онлајн софтвер, кој не може да се преземе, за употреба за поставување, преземање, складирање, дистрибуција, уредување и делење фотографска, видео и мултимедијална содржина преку локални и глобални компјутерски мрежи и преку мобилни уреди; обезбедување привремена употреба на онлајн „облак“ (cloud) компјутерски софтвер, кој не може да се преземе, за употреба за поставување, преземање, складирање, дистрибуција, уредување и делење фотографска, видео и мултимедијална содржина преку локални и глобални компјутерски мрежи и преку мобилни уреди; услуги за P2B (peer-to-browser) делење фотографии, имено, обезбедување веб сајт со технологија која на корисниците им овозможува да постават, видат и преземат дигитални фотографии и видео записи; обезбедување веб сајт кој подразбира привремена употреба на софтвер, кој не може да се преземе, а кој им овозможува на корисниците на веб сајтот да постават онлајн видео записи за делење со други наменети за разонода; обезбедување на веб сајт кој на корисниците на компјутери им дава можност за поставување, размена и делење на фотографии, видео записи и видео логови; компјутерски услуги, имено, обезбедување платформи за пребарување кои им овозможуваат на корисниците да лоцираат, пристапат, копираат, пренесат, уредат и делат фотографска, видео и мултимедијална содржина; услуги на делење датотеки, имено, обезбедување веб сајт со технологија која на корисниците им овозможува преземање електронски датотеки со фотографии и видео записи генерирани од страна на корисници од области од општ интерес; хостирање онлајн веб капацитети за други за бази на

податоци и библиотеки на трети страни од областа на фотографија и видеографија

(111) **27491** (151) 20/09/2019
 (210) ТМ 2018/601 (220) 21/06/2018
 (181) 21/06/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сина, црвена, портокалова, бела и црна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 софтвер за компјутерски апликации; мултимедијални датотеки што може да се преземат; дигитални видео снимки што може да се преземат; музички датотеки што може да се преземат; датотеки со слики што може да се преземат; билети што може да се преземат; електронски публикации што може да се преземат; цд-иња; двд-ија; анимирани цртани филмови; слушалки; маски за мобилни телефони; софтвер за електронски игри; камери; машини за сметање; фотокопири [фотографски, електростатични, термички]; апарати за итни случаеви и спасување; монитори; апарати против кражби; леќи; обработено стакло, освен градежно стакло; сметалки; електрични брави; метра за дрводелци; епрувети; оптички апарати и инструменти освен за наочари и фотографски апарати;

фотографски апарати и инструменти; апарати за прецизно мерење; очила; механизми за апарати што се вклучуваат со паричка; нуркачки маски; апарати за проверка на јајцата со светлина; машини за дистрибуција за електрична енергија; неонски натписи; електрични батерии; апарати и инструменти за мерење на електрична енергија; електрични жици; електрични аудио и визуелни апарати и инструменти; телекомуникациски машини и опрема; апликациски софтвер за паметни телефони; компјутери; електрични приклучоци; кациги; дискови за снимање звук; магнетни картички; автомати за дозирање; електрични околувратници за тренирање на животни; заштитни чизми за употреба во индустријата [за заштита од несреќа или повреда]; систем за видео конференција; уреди за монтирање на камери и монитори; систем за домашно кино; аудиовизуелни апарати за настава; инструменти за контролирање на бојлери; наочари; апарати за регулирање на време; сигурносни појаси; безбедносни уреди за железнички сообраќај; апарати за контрола на пожар; сигурносни апарати за надзор; часовници со аларм; триаголници за сигнализација; сплавови за спасување; сателитски апарати; сензори за воздух за возила; електрични огради; озонери [озонатори]; батерии и полначи за батерии; електрични свончиња; радио трансивери; паметни телефони; слушалки за мобилни телефони; роботи за учење; полупроводници; касети за игри за користење на апарати за електронски игри; свирче за самозаштита; ракавици отпорни за оган; заштитни наочари; облека за заштита од пожар; метрономи; физички и хемиски лабораториски апарати и инструменти; математички инструменти; автоматски апарати за гаснење пожар;

уреди со електронско контролирање; компјутерски хардвер и компјутерски периферни уреди; претходно снимени двд-ија со музичка содржина; снимени двд-ија (не со музика); медиумска содржина; ваги за мерење тежина кои не за медицински цели; електрични контролни уреди за загревање и управување со енергија; апарати за електролиза; апарати за гаснење пожар; индустриски рентген апарати; суви батерии; украсни магнети за на фрижидер
 кл. 35 рекламирање; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; промовирање на стоки и услуги на други; произведување на програми за телевизиска продажба; телевизиско рекламирање; рекламни и комерцијални информативни услуги преку интернет; советување за бизнис работење и организација; бизнис менаџмент кај уметничките професии; бизнис менаџмент кај забавувачи; комерцијално одржување на стоки и услуги за издавање на лиценци; раководење на бренд; канцеларии за вработување; агенции за услуги за регрутација на кандидати (модел); раководење со датотеки; услуги на агенции за увоз и извоз; услуги за он-лајн нарачување; услуги на нарачување за достава на стока; аукционерство; консултатски услуги поврзани со управување на телефонски кол центри; изнајмување автомати; организирање на претплата на медиумски пакети; услуги за малопродажба кои вклучуваат лекови за медицинска употреба; услуги на малопродажба кои вклучуваат ѓубрива; услуги на малопродажба кои вклучуваат конзервирано месо, риба, зеленчук и овошје; услуги на малопродажба кои вклучуваат слаткарски производи; услуги на малопродажба кои вклучуваат хемиско

зачувување; услуги на малопродажба кои вклучуваат води [пијалаци]; услуги на малопродажба кои вклучуваат безалкохолни пијалаци; услуги на малопродажба кои вклучуваат алкохолни пијалаци; услуги на малопродажба кои вклучуваат млеко; услуги на малопродажба кои вклучуваат тутун; услуги на малопродажба кои вклучуваат хемиски производи и лепливи материји кои што се користат во индустријата; услуги на малопродажба кои вклучуваат медицински апарати и инструменти; услуги на малопродажба кои вклучуваат шишиња за бебиња; услуги на малопродажба кои вклучуваат козметика; услуги на малопродажба кои вклучуваат средства за чистење; услуги на малопродажба кои вклучуваат рачни апарати за чистење; услуги на малопродажба кои вклучуваат архитектонски бои; услуги на малопродажба кои вклучуваат скапоцени камења; услуги на малопродажба кои вклучуваат градежно стакло; услуги на малопродажба кои вклучуваат кујнски прибор; услуги на малопродажба кои вклучуваат подметки; услуги на малопродажба кои вклучуваат градежно дрво ; услуги на малопродажба кои вклучуваат обработено дрво; услуги на малопродажба кои вклучуваат хратиени ѕидни тапети и ќилими; услуги на малопродажба кои вклучуваат канцелариски материјали; услуги на малопродажба кои вклучуваат кожа; услуги на малопродажба кои вклучуваат пулпа; услуги на малопродажба кои вклучуваат ташни; услуги на малопродажба кои вклучуваат постелнина; услуги на малопродажба кои вклучуваат обувки; услуги на малопродажба кои вклучуваат апарати за загревање на топла вода; услуги на малопродажба кои

вклучуваат неелектрични светлечки апарати и уреди; услуги на малопродажба кои вклучуваат метални винтови; услуги на малопродажба кои вклучуваат неелектрични машинки за бричење; услуги на малопродажба кои вклучуваат челик; услуги на малопродажба кои вклучуваат камен; услуги на малопродажба кои вклучуваат фотографски апарати и инструменти; услуги на малопродажба кои вклучуваат часовници; услуги на малопродажба кои вклучуваат автомати; услуги на малопродажба кои вклучуваат автомобили; услуги на малопродажба кои вклучуваат машини за шиенење; услуги на малопродажба кои вклучуваат електрични аудио и визуелни апаратури и инструменти; услуги на малопродажба кои вклучуваат телекомуникациски машини и опрема; услуги на малопродажба кои вклучуваат двд-ија; услуги на малопродажба кои вклучуваат електрични миксери за употреба во домаќинствата; услуги на малопродажба кои вклучуваат компјутерски софтвер; услуги на малопродажба кои вклучуваат антифриз; услуги на малопродажба кои вклучуваат запалки на гас; услуги на малопродажба кои вклучуваат барут; услуги на малопродажба кои вклучуваат спортски артикли ; услуги на малопродажба кои вклучуваат игри и играчки; услуги на малопродажба кои вклучуваат опрема за риболов; услуги на малопродажба кои вклучуваат облека; услуги на малопродажба кои вклучуваат накит; услуги на малопродажба кои вклучуваат производи што се носат на глава; услуги на малопродажба кои вклучуваат машини за свиларство; услуги на малопродажба кои вклучуваат хемиски влакна за текстилна употреба; услуги на малопродажба кои вклучуваат преѓа и

конец за текстилна употреба; услуги на малопродажба кои вклучуваат ткаенини; услуги на малопродажба кои вклучуваат неметални мрежи; услуги на малопродажба кои вклучуваат грамофонски плочи; услуги на малопродажба кои вклучуваат книги; услуги на агенции за купување билети; услуги на агенции за продажба на смеси за производство на техничка керамика; услуги за бизнис посредување поврзани со нарачка на пошта преку телекомуникации; малопродажни продавници за широка потрошувачка; сеопфатен трговски центар на интернет

кл. 38 услуги на пренесување преку сателит и телевизиско емитување; пренесување на содржината на слики преку интернет; услуги на емитување на интернет; емитување на телешопинг програми; емитување на телевизиско програми користејќи видео-на-барање и услуги на плати-за-да-гледаш (pay-per-view) телевизија; емитување на видео-на-барање; емитување на филм и телевизиски рубрики преку мобилни комуникациски мрежи; услуги на претплата за емитување телевизија; обезбедување на кориснички пристап на мобилни интернет портали; услуги на стриминг на дигитални медиуми; обезбедување на кориснички пристап до дигитални музички сајтови на интернет; пренос на податоци, аудио, видео, гејминг содржина и мултимедијална содржина по пат на услуги за пренос на-барање (on-demand); праќање на електронски пораки за услуги за информации за шопинг; услуги за интернет портали; пренос на вести (новости); сервиси за видео стриминг; услуги на кабловска телевизија; емитување на програми на кабелска телевизија; емитување на телевизиски

програми; пренос на мултимедијална содржина преку комуникациски мрежи

кл. 41 произведување и дистрибуција на радио и телевизиски програми; снимање на дискови; произведување на аудио снимки; дистрибуција (освен транспорт) на аудио снимки; одржување претстави во живо; услуги на резервирање билети и резервација за забавни, спортски и културни настани; информации за забава и разонода; обезбедување на филмови кои не се преземаат и телевизиски програми по пат на услуги на видео-на-барање; организирање и водење на настани на културно доживување; организирање и водење на културни шоуа и изведби; произведување на анимации; обезбедување на он-лајн музика, која не се презема; организирање на изложби за забавни цели; изнајмување сценски декор за приредби; обезбедување на аудио и видео студија; обезбедување на опрема за филмови, шоуа, драми, музика и образовна обука; обезбедување и водење на спортски капацитети; гејминг услуги; произведување и едитирање на печатени материјали; изнајмување на звучни записи и видео записи; позајмување на книги и други публикации; образовни и услуги на обука поврзани со музиката и забавните индустрии; фотографија; планирање на забави [забава]; работење на библиотеки; онлајн јазично образување; водење на образовни настани; изнајмување на спортска опрема, освен возила; обезбедување и управување со забавни капацитети; превод ; фотографски репортажи; дресирање на животни; видеоснимање; организирање и водење на натпревари [образование или забава]; резервација на седишта за шоуа и спортски настани; обука за дресирање на животни; тренинг и обука; обука за

риболовни способности; услуги на забава во ноќни клубови; организирање и водење на изложби за забавни, културолошки или образовни цели; организирање, припрема и водење на семинари, работилници [обука] и изложби за културни и образовни цели ; интернет образование и обука; академии во полето на глумата; обуки за глумење, пеење и играње; читални (study room academies); стручно образование и обука за убавина; управување со забавни паркови

(111) **27493** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/605 (220) 22/06/2018
(181) 22/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Benipin

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27523** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/610 (220) 22/06/2018
(181) 22/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Марјан Тодороски бул. Македонски Просветители бр. 11 А, Охрид, МК**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темно сина, црна, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивни легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; жици и кабли од обичен метал кои не се електрични; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; производи од метал кои не се опфатени во други класи
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив кои не се опфатени во други класи; полуфабрикати од пластични материјали; материјални за подлошка, за заптисување и за изолација; свитливи неметални цевки
кл. 19 неметални градежни материјали; врати и прозорци направени од пластика и делови за нив направени од пластика; цврсти неметални цевки за градба; црна смола и битумен; неметални преносни конструкции
кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики; декоративни пруги од пластика за нанесување на врати и прозорци; производи од дрво, плута, трска, рогозина, килибар, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

(111) **27500** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/611 (220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ EAST GATE СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр. 2, Скопје, МК**
(540)

EAST GATE

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски

работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани за
 недвижен имот
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање
 патувања
 кл. 41 образовни услуги; подготвување
 настава; забава; спортски и културни
 активности
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **27497** (151) 20/09/2019
 (210) ТМ 2018/612 (220) 25/06/2018
 (181) 25/06/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Друштво за управување со
 недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
 ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр.
 2, Скопје, МК**
 (540)



(591) црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски
 работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани за
 недвижен имот
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање
 патувања
 кл. 41 образовни услуги; подготвување
 настава; забава; спортски и културни

активности
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **27496** (151) 20/09/2019
 (210) ТМ 2018/613 (220) 25/06/2018
 (181) 25/06/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Друштво за управување со
 недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ
 ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр.
 2, Скопје, МК**
 (540)



EAST GATE

(591) црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски
 работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани за
 недвижен имот
 кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталациски услуги
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање
 патувања
 кл. 41 образовни услуги; подготвување
 настава; забава; спортски и културни
 активности
 кл. 43 услуги за подготвување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **27498** (151) 20/09/2019
 (210) ТМ 2018/614 (220) 25/06/2018
 (181) 25/06/2028
 (450) 30/09/2019

(732) Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ EAST GATE СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр. 2, Скопје, МК
(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **27499** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/615 (220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ EAST GATE СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје ул. Беласица бр. 2, Скопје, МК
(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **27494** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/616 (220) 25/06/2018
(181) 25/06/2028
(450) 30/09/2019

(732) Георги Димитров ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

charshiya

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз

(111) **27492** (151) 20/09/2019

(210) ТМ 2018/617 (220) 25/06/2018

(181) 25/06/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Георги Димитров ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

çharşhiya

Şkapje Hamam Heritage

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки;

машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз

(111) **27585** (151) 04/09/2019

(210) ТМ 2018/694 (220) 10/07/2018

(181) 10/07/2028

(450) 30/09/2019

(732) **NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, İstanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -
АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје
(540)

PAGAMAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27634** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/739 (220) 24/07/2018
(181) 24/07/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Pozavarovalnica Sava, d.d.**
Dunajska cesta 56, 1000, Ij, SI

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, реосигурување,
осигурување на живот, здравствено
осигурување, осигурување од несреќи,
поморско осигурување, осигурување од
пожар, брокерство, советување и
информации во врска со осигурување,
осигурителни информации, актуарски
услуги, финансиски проценки
(осигурување, банкарство, недвижности),
проценка на трошоци (финансиски
проценки), евалуации и проценка на ризик
за потреби на осигурување, финансиски
анализи, финансиски услуги, финансиско
управување, финансиско советување,
капитални инвестиции, финансиски
информации, финансиски клиринг, услуги
на осигурување на недвижности,
осигурување на гаражи, осигурување на

домот, услуги на осигурување поврзани со
имотот, осигурување поврзано со лични
предмети, обезбедување на лизинг,
банкарско осигурување, осигурување на
згради, финансиско осигурување,
осигурување на хипотеки, годишно
осигурување, осигурување на производи,
патничко осигурување, кредитно
осигурување, авиациско осигурување,
осигурување за комбиња, осигурување за
хотели, осигурителни услуги поврзани со
моторни возила, осигурување на кредитен
ризик, обезбедување на фондови,
осигурување на бизнис, осигурување на
хартии од вредност, приватно здравствено
осигурување, осигурување на правни
трошоци, осигурување на хотелско
сместување, осигурување за канцеларии,
гаранциски програми за осигурување,
осигурување на апарати за комуникација,
осигурување на системи против кражби,
агенции за осигурување на бродови,
осигурување против загуба на кредит,
осигурување за сопственици на имот,
договори за продолжена гаранција за
осигурување, осигурување со продолжена
гаранција, осигурување на давање заеми
за хипотеки, услуги на осигурување
поврзани со стоки во транзит, агенции за
осигурување на живот, осигурување на
кредитен ризик (факторинг), осигурување
на имот, финансиски услуги за
осигурување на фондови, осигурување
против загуба на документи,
прилагодување на барања за неживотно
осигурување, посредување за
осигурување н превоз, осигурување од
одговорност на трето лице, осигурување
од професионална одговорност,
осигурување на ризик од надминување на
време и трошоци, осигурителни услуги
поврзани со живот, осигурување поврзано
со превоз, осигурување во странска

валута (услуги на -), осигурување на полуѓи/плочки од скапоцени метали (услуги на -), осигурување од ризик на истек на време и средства, пензиско осигурување

(111) **27612** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/741 (220) 23/07/2018
 (181) 23/07/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Фармацевтска хемиска
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
 Скопје бул. Александар Македонски бр.
 12, 1000, Скопје, МК**
 (540)

Dopezal

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27631** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/742 (220) 24/07/2018
 (181) 24/07/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **FRONT LLC Magjistrалja Nënë
 Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000,
 Prishtinë, ZB**
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
 1000, Скопје
 (540)



(591) црна и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; слоеви(бои);
 средства за заштита од 'рѓа; заштитни
 препарати за градежни материјали, слоеви
 на материјали засновани на вештачки
 смоли
 кл. 11 панели за готвење, ладење,

сушење и вентилација, делови за поставување на водоводни цевки, бањи и тоалети
 кл. 12 конструктивни делови во облик на панели и материјали за покривање на машини за земја, воздух и вода;
 внатрешни делови за средства како панелни инструменти составени од фибер панели
 кл. 16 декоративни хартии
 кл. 17 стоки изработени од синтетички панели (полупроизводи), особено пластични панели за облажување на сидови и производство на мебел и подови, ламинирани слоеви, сендвич панели, декоративни ламинати во форма на панели или фолии, конструктивни делови во форма на панели, облоги за сидови, тавани и подови за згради; подни ламинати; пластични фолии како фолии за обложување; изолациски плочи, како плочи за топлинска изолација
 кл. 19 градежни материјали (неметални) за апликации во ентериер и екстериер, посебно пластични панели и пластични ламинирани панели како сидни површини и мебел, како и обложувањето на сидови и одвојување на сидови, дрвени панели, фибер панели, фибер панели со подобрена површина, на пример со површински слоеви со форми, структури, обоени, лакирани и / или декоративни слоеви од хартија како и од пластифицирани површини; обложени фибер панели, фибер панели со линиски структури или релјевни во површинскиот слој; повеќеслојни конструктивни делови во форма на панели кои содржат фибер панели, дрвени кутии, иверки од дрво; цевки (неметални); подвижни структури (не од метал); фибер-дрвен бетон; повеќеслојни делови во форма на панели кои употребуват дрво, иверки плочи,

картон во форма на сеќа, пенеста пластика, синтетички материјали, импрегнирана смола и јако декоративни хартии и слично; делови од врати; тавански елементи за обложување на тавани; рамки за прозори; ламинатни врати

кл. 20 рамки, мебел и делови од нив, особено врз основа на пластични плочи, ламинирана пластична плочка или декоративни ламинати; особено плочки за производство на мебел, површински материјал за мебел; кујнска маса, горниот дел на маса, челниот дел, простирки од дрвено влакно, скали и други делови за поправки цели, странични ленти, крајни ленти на подови тавани, странични ремени, ламинирани слоеви, ламинати за врати

кл. 27 подови (плочки, талпи, паркет)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцеларски работи

кл. 37 градежништво, градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги; одржување на згради и опрема

кл. 40 третман на материјали особено третман на дрво, дрвени влакни, дрвени чипсови, материалите од ламинирана пластика и декоративни ламинати

кл. 42 консултантски услуги во областа на архитектурата и информатиката; услуги за внатрешен дизајн; индустриски дизајн и развој на производи од областа на дрвната индустрија; тестирање на материјали; пројектирање на конструкции и консултации за истите

(111) **27632** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/743 (220) 24/07/2018
 (181) 24/07/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **FRONT LLC Magjistralka Nënë Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000, Prishtinë, ZB**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

FRONT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; слоеви(бои); средства за заштита од 'рѓа; заштитни препарати за градежни материјали, слоеви на материјали засновани на вештачки смоли

кл. 11 панели за готвење, ладење, сушење и вентилација, делови за поставување на водоводни цевки, бањи и тоалети

кл. 12 конструктивни делови во облик на панели и материјали за покривање на машини за земја, воздух и вода; внатрешни делови за средства како панелни инструменти составени од фибер панели

кл. 16 декоративни хартии

кл. 17 стоки изработени од синтетички панели (полупроизводи), особено пластични панели за облажување на ѕидови и производство на мебел и подови, ламинирани слоеви, сендвич панели, декоративни ламинати во форма на панели или фолии, конструктивни делови во форма на панели, облоги за ѕидови, тавани и подови за згради; подни ламинати; пластични фолии како фолии за обложување; изолациски плочи, како плочи за топлинска изолација

кл. 19 градежни материјали (неметални) за апликации во ентериер и екстериер, посебно пластични панели и пластични

ламинирани панели како ѕидни површини и мебел, како и обложувањето на ѕидови и одвојување на ѕидови, дрвени панели, фибер панели, фибер панели со подобрена површина, на пример со површински слоеви со форми, структури, обоени, лакирани и / или декоративни слоеви од хартија како и од пластифицирани површини; обложени фибер панели, фибер панели со линиски структури или релјеви во површинскиот слој; повеќеслојни конструктивни делови во форма на панели кои содржат фибер панели, дрвени кутии, иверки од дрво; цевки (неметални); подвижни структури (не од метал); фибер-дрвен бетон; повеќеслојни делови во форма на панели кои употребуват дрво, иверки плочи, картон во форма на сеќа, пенаста пластика, синтетички материјали, импрегнирана смола и јако декоративни хартии и слично; делови од врати; тавански елементи за обложување на тавани; рамки за прозори; ламинатни врати

кл. 20 рамки, мебел и делови од нив, особено врз основа на пластични плочи, ламинирана пластична плочка или декоративни ламинати; особено плочки за производство на мебел, површински материјал за мебел; кујнска маса, горниот дел на маса, челниот дел, простирки од дрвено влакно, скали и други делови за поправки цели, странични ленти, крајни ленти на подови тавани, странични ремени, ламинирани слоеви, ламинати за врати

кл. 27 подови (плочки, талпи, паркет)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 градежништество, градежни конструкции; поправки; инсталациски

услуги; одржување на згради и опрема

кл. 40 третман на материјали особено третман на дрво, дрвени влакни, дрвени чипсови, материалите од ламинирана пластика и декоративни ламинати

кл. 42 консултантски услуги во областа на архитектурата и информатиката; услуги за внатрешен дизајн; индустриски дизајн и развој на производи од областа на дрвната индустрија; тестирање на материјали; пројектирање на конструкции и консултации за истите

(111) **27519** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/746 (220) 24/07/2018
 (181) 24/07/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Јане Јосифовски бул. „Јане Сандански“ бр. 41 4/8 , МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; ажурирање на рекламен материјал; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; барање спонзорства; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис испитување; бизнис истражување; бизнис менаџмент на хотели; ангажирање персонал; комерцијални информации и советување на потрошувачи - корисници на услуги; односи со јавност; промоција /продажба за трети лица/, поддршка при on-line продажба за трети лица, организирање на изложби во комерцијални и рекламни цели,

професионална насока на уметнички активности; објавување рекламни текстови, маркетинг истражување, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), проспекти, печатени примероци/, информативни агенции, надворешно рекламирање, организирање на бизнис настани за комерцијални и рекламни цели, пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; услуги на туристички агенции; информации за туристички патувања; организација на туристички аранжмани; резервации за патувања; патници (превезување и придружување патници); разгледувања културни знаменитости и обиколки [туризам]

кл. 41 образовни услуги, разонода (забава), спортски и културни активности, забава, забави (известување и планирање забави), известување за рекреација, кампови за летување (услуги на кампови за летување), рекреација (известување за рекреација); изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, информирање за образование, конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), организирање и водење конференции, објавување текстови / не се рекламни/, образование (информирање за образование), образовни услуги, обука (практична обука, демонстрирање), организирање и водење работилници, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), организирање саемски манифестации; спортски кампови (услуги на спортски кампови); услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање), услуги на кампови за

летување [забава], услуги на клубови [забава или образование]

(111) **27502** (151) 20/09/2019
 (210) ТМ 2018/747 (220) 25/07/2018
 (181) 25/07/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **KUBOTA CORPORATION 47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, , Osaka, JP**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
 (540)

KUBOTA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 апарати за заварување со моторен генератор, бензиски мотор (не за сувоземни возила), дизел мотори (не за сувоземни возила), делови за мотори, мотори со внатрешно согорување, не за сувоземни возила, и нивни делови и фитинзи, не-електрични задвижувачи (не за сувоземни возила) освен воденици и ветерњачи, делови за не-електрични задвижувачи, освен воденици и ветерњачи, хидраулични агрегати, генератори за мотори, стартери за мотори и машини, АС мотори и DC мотори (не се вклучени оние за сувоземни возила но се вклучени делови за било кој АС мотори или DC мотори), АС генератори (алтернатори) и нивни делови и фитинзи, DC генератори и нивни делови и фитинзи, пумпи за гориво за мотори за сувоземни возила, пумпи за уље за мотори за сувоземни возила, спојници од метал за мотори, спојници за мотори кои не се од метал, разладни вентилатори за мотори, мотокултиваторски трактори за употреба во земјоделство, комбајни за жетва, машини за косење и врзување на снопови, машини за жетва, машини за расадување

ориз, погонски машини за орање, машини за посипување на ѓубре, жетилки (земјоделски машини), косилки, машини за расадување на зеленчик, сејалки (машини), машини за жетва на зеленчук, машини за полирање ориз, машини за лупење ориз, машини за распрскување, вршилки (машини за вршење), машини за пакување зеленчук, машини за дезинфекција на земјиште, машини за вадење коров, машини за сушење на жетва, земјоделски машини и земјоделски алатки, со кои не се управува рачно, и нивни делови и фитинзи, косилки за тревници (машини) и нивни делови и фитинзи, косилки за тревници со седиште и нивни делови и фитинзи, багери (машини за преместување/транспорт на земја), моторни возила за утоварување, возила за утоварување, набијачи (машини за набивање стапови и шипки во земја), сврдла за бушење земја, стругачи на земја, машини за набивање прагови испод пруга, градежни машини нивни делови и фитинзи, машини и апарати за цивилно градење и нивни делови и фитинзи, машини за утовар-истовар и апарати за нивни делови и фитинзи, лежишта (не за сувоземни возила), осовини, вратила и шипки (не за сувоземни возила), осовини за машини, коленести вратила, спојки за осовини или конектори (не за сувоземни возила), редуктори на запчест преносник (не за сувоземни возила), менувачи на брзина (не за сувоземни возила), затезачи (на врски), не за сувоземни возила, брегасти осовини (не за сувоземни возила), запчести тркалца и запчаницы (не за сувоземни возила), каиши за пренос на енергија (не за сувоземни возила), пренесувачи на енергија и изменување (не за сувоземни возила), федери (не за сувоземни возила), ублажувачи на удари

(не за сувоземни возила), кочници, елементи за машини (не за сувоземни возила), вентили (не за сувоземни возила), свекички за мотори со внатрешно согорување, ремени за динамо машини, ремени за мотори и машини, глави на цилиндри за мотори, клипови за цилиндри, филтери за уље за мотори и машини, филтери за воздух за мотори и машини, пречистувачи на воздух за мотори и машини, преносни ланци, освен за сувоземни возила, компоненти за пренос на енергија, освен за сувоземна возила, трансмисиони ленти за транспорт / преносници (машини) за машини, гусеници за земјоделски машини, градежни машини и машини за цивилно градење, шепести делови за машини за расадување ориз, шапести делови за машини за обработување на земја, елементи за машини (не за сувоземни возила), пумпи, пумпи за вода, пумпи за дренажа, машини за дување, меови, кондензатори на воздух, пумпи за разладување на машини, машини за набивање отпад, машини за сечење на градинарски отпад, сечива за машини кои набиваат отпад, мелнички ваљаци од обложени челици.

(111) **27501** (151) 20/09/2019

(210) ТМ 2018/748 (220) 25/07/2018

(181) 25/07/2028

(450) 30/09/2019

(732) **KUBOTA CORPORATION 47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, JP**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива, шампањ-сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 апарати за заварување со моторен генератор, бензиски мотор (не за сувоземни возила), дизел мотори (не за сувоземни возила), делови за мотори, мотори со внатрешно согорување, не за сувоземни возила, и нивни делови и фитинзи, не-електрични задвижувачи (не за сувоземни возила) освен воденици и ветерњачи, делови за не-електрични задвижувачи, освен воденици и ветерњачи, хидраулични агрегати, генератори за мотори, стартери за мотори и машини, АС мотори и DC мотори (не се вклучени оние за сувоземни возила но се вклучени делови за било кој АС мотори или DC мотори), АС генератори (алтернатори) и нивни делови и фитинзи, DC генератори и нивни делови и фитинзи, пумпи за гориво за мотори за сувоземни возила, пумпи за уље за мотори за сувоземни возила, спојници од метал за мотори, спојници за мотори кои не се од метал, разладни вентилатори за мотори, мотокултиваторски трактори за употреба во земјоделство, комбајни за жетва, машини за косење и врзување на снопови, машини за жетва, машини за расадување ориз, погонски машини за орање, машини за посипување на ѓубре, жетилки (земјоделски машини), косилки, машини за расадување на зеленчик, сејалки (машини), машини за жетва на зеленчук, машини за полирање ориз, машини за

лупење ориз, машини за распрскување, вршилки (машини за вршење), машини за пакување зеленчук, машини за дезинфекција на земјиште, машини за вадење коров, машини за сушење на жетва, земјоделски машини и земјоделски алатки, со кои не се управува рачно, и нивни делови и фитинзи, косилки за тревници (машини) и нивни делови и фитинзи, косилки за тревници со седиште и нивни делови и фитинзи, багери (машини за преместување/транспорт на земја), моторни возила за утоварување, возила за утоварување, набијачи (машини за набивање стапови и шипки во земја), сврдла за бушење земја, стругачи на земја, машини за набивање прагови испод пруга, градежни машини нивни делови и фитинзи, машини и апарати за цивилно градење и нивни делови и фитинзи, машини за утовар-истовар и апарати за нивни делови и фитинзи, лежишта (не за сувоземни возила), осовини, вратила и шипки (не за сувоземни возила), осовини за машини, коленести вратила, спојки за осовини или конектори (не за сувоземни возила), редуктори на запчест преносник (не за сувоземни возила), менувачи на брзина (не за сувоземни возила), затезачи (на врски), не за сувоземни возила, брегасти осовини (не за сувоземни возила), запчести тркалца и запчаници (не за сувоземни возила), каиши за пренос на енергија (не за сувоземни возила), пренесувачи на енергија и изменување (не за сувоземни возила), федери (не за сувоземни возила), ублажувачи на удари (не за сувоземни возила), кочници, елементи за машини (не за сувоземни возила), вентили (не за сувоземни возила), свекички за мотори со внатрешно согорување, ремени за динамо машини, ремени за мотори и машини, глави на



цилиндри за мотори, клипови за цилиндри, филтери за уље за мотори и машини, филтери за воздух за мотори и машини, пречистувачи на воздух за мотори и машини, преносни ланци, освен за сувоземни возила, компоненти за пренос на енергија, освен за сувоземна возила, трансмисиони ленти за транспорт / преносници (машини) за машини, гусеници за земјоделски машини, градежни машини и машини за цивилно градење, шепести делови за машини за расадување ориз, шапести делови за машини за обработување на земја, елементи за машини (не за сувоземни возила), пумпи, пумпи за вода, пумпи за дренажа, машини за дување, меови, кондензатори на воздух, пумпи за разладување на машини, машини за набивање отпад, машини за сечење на градинарски отпад, сечива за машини кои набиваат отпад, мелнички ваљаци од обложени челици.

(111) **27507** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/750 (220) 25/07/2018
(181) 25/07/2028
(450) 30/09/2019

(732) **JADRAN - GALENSKI
LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000,
Rijeka, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VISET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимериски производи,
козметички производи; тоалетни
производи
кл. 5 лекови за хумана медицина,
диететски производи, фармацевтски
производи, медицински производи
кл. 35 огласување и рекламирање

(111) **27504** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/751 (220) 26/07/2018
(181) 26/07/2028
(450) 30/09/2019

(732) **TOSOH CORPORATION 4560,
Kaisei-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, 746-
8501, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

HSZ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 синтетички зеолит за употреба во
хемикалии, индустриски хемикалии

(111) **27524** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/752 (220) 27/07/2018
(181) 27/07/2028
(450) 30/09/2019

(300)
(732) **MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, California 90245,
US**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

HOT WHEELS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; козметика;
лосиони за коса; средства за чистење
заби; паста за заби; колонски води;
лосиони за тело; лосиони за сончање;
лосиони за тело во спреј; гелови за коса;
детергенти; влажни марамчиња; пенести
купки; купки за туширање во вид на
топчиња; 1a1к/пудра за тело; дезедоранси;
масло за тело; балсам за усни; гелови за
туширање; лакови за нокти; купки за тело
за туширање; препарати за дезинфекција

на раце(немедицински); течност за плакнење уста; есенцијални масла; спреј за коса; миризливи стапчиња; освежувачи за простории

кл. 12 велосипеди; авто опрема; количка; количка за бебе; седишта за автомобил; скутери; трицикл; корпи за велосипеди; свонче за велосипед; багажник за возила; носилки за бебиња; тапацири за возила; потпирачи за глава на седишта на возила; ролетни прилагодени за автомобили; браници; кануа; држачи за вода за автомобили; бандажи за возила; навлаки за возила; чамец на надувување; гуми; количка на едно тркало; мотоцикли

кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби; паричници; ранци; чанта; цегери; торби кои се носат околу половината; торби за пазарење; актовки; кутии за клучеви; костим за капење; торби за плажа; спортски троби; џебни паричници; футроли за кармин; футроли за кредитни картици; носилки за пренесување домашни миленичиња; куфер; несесери што се продаваат празни; носилки за пренесување деца; помошни стапови за одење

кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики; пластични приврзоци за клучеви; перници; вреќи за спиење; перничкиња; столици за лулање; лулки за бебиња; креветчиња за бебиња; пластични украси за храна; маси; столови; работни столови; огради за бебиња; дубачиња за бебиња; сандаци за играчки; рамки за кревет; декоративни вртешки; столови за излет; воздушни душеци што не се користат за медицинска употреба; вреќи за спиење

кл. 21 четки; четки за заби; конец за заби; стакларија; кутии за храна; украси од порцелан; плитки чинии; чаши; длабоки чинии; шолји; бокали; тенџериња и лонци за готвење; прибор за мешање; корпи за

отпадоци; сламки за пиене; чешели; сунѓери; кујнски прибор; садови со топлотна изолација за чување храна или пијалоци; дозери за течен сапун; калапи за кекси; бокали за вода; калапи за торти; сад за мраз; кошнички за излети; кутии за марамчиња; кади за деца; нокшир за деца; канти за ѓубре; држачи за четки за заби; држачи за сапун; чутура; четки за коса; сунѓери за туширање; скари; кофи за мраз; термофори

кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што не се од хартија; завеси; крпи; крпи за капење; знаме од текстил; јоргани; прекривки; кебе; пластични подметки за маса; подметки за маса од винила; декоративни перници; ракавици за миенење; чаршафи; одбојници за детски креветчиња; авганистански прекривки; држачи за лонци; ленени подметки за чаши; завеси за туширање

кл. 30 бонбони; гуми за џваќање; пуканки; чоколада; немедицински кондиторски производи; сладолед; кафе; чај; украси за торти што се јадат; житарици за појадок; колачиња; макарони; печива; леб; крекери; колачи; лижавчиња; меки овошни бонбони; зачини; пити; смрзнати кондиторски производи

(111) **27525** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/753 (220) 27/07/2018
 (181) 27/07/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California 90245, US**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
сапуни; парфимерија; козметика; лосиони за коса; средства за чистење заби; паста за заби; колонски води; лосиони за тело; лосиони за сончање; лосиони за тело во спреј; гелови за коса; детергенти; влажни марамчиња; пенести купки; купки за туширање во вид на топчиња; 1a1к/пудра за тело; дезодоранси; масло за тело; балсам за усни; гелови за туширање; лакови за нокти; купки за тело за туширање; препарати за дезинфекција на раце (немедицински); течност за плакнење уста; есенцијални масла; спреј за коса; мирисливи стапчиња; освежувачи за простории
кл. 8 прибор за на маса, особено, ножеви, виљушки и лажици; грицкалки за нокти; тримери за коса; прибор за јадење; брочеви; џепни ножеви; рачни алати и апарати (за рачно управување); ножеви за нуркање, држачи за ножеви за нуркање, шило; прибор за брочење; сетови за педикир; виткач за трепки; сетови за маникир; лопати; ножици; пинцети; турпија за нокти; неелектричен шрафцигер
кл. 10 шишиња за бебиња; цуцли за шишиња за бебиња; уред за мерење влага на креветот; цуцли за бебиња; чепкалки за уши; пумпи за доилки; медицински шприцеви; назални аспиратори; термометри за бебиња
кл. 12 велосипеди; авто опрема; вагони; количка за бебе; седишта за автомобил; скутери; трицикл; корпи за велосипеди; свонче за велосипед; багажник за возила; колевка за бебе; свонче за велосипед; багажник за возила; ролетни прилагодени за автомобили; браници; кануа; кануа; држачи за вода за автомобили; бандажи за

возила; навлаки за возила; чамец на надувување; гуми; количка на едно тркало; мотоцикли
кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби; паричници; ранци; чанта; џегери; торби кои се носат околу половината; торби за пазарење; актовки; кутии за клучеви; костим за капење; торби за плажа; спортски троби; џебни паричници; футроли за кармин; футроли за кредитни картици; носилки за пренесување домашни миленичиња; куфер; несесери што се продаваат празни; носилки за пренесување деца; помошни стапови за одење
кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што не се од хартија; завеси; крпи; крпи за капење; знаме од текстил; јоргани; прекривки; кебе; пластични подметки за маса; подметки за маса од винила; декоративни перници; ракавици за миење; чаршафи; одбојници за детски креветчиња; авганистански прекривки; држачи за лонци; ленени подметки за чаши; завеси за туширање

(111) **27527** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/754 (220) 27/07/2018
(181) 27/07/2028
(450) 30/09/2019

(732) **GULLANE (THOMAS) LIMITED**
Maple House, 149 Tottenham Court Road,
London, W1T 7NF, GB

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; козметика; лосиони за коса; средства за чистење заби; паста за заби; колонски води; лосиони за тело; лосиони за сончање; лосиони за тело во спреј; гелови за коса; детергенти; влажни марамчиња; пенести купки; купки за туширање во вид на топчиња; talk/пудра за тело; дезодоранси; масло за тело; балсам за усни; гелови за туширање; лакови за нокти; купки за тело за туширање; препарати за дезинфекција на раце (немедицински); течност за плакнење уста; есенцијални масла; спреј за коса; миризливи стапчиња; освежувачи за простории

кл. 12 велосипеди; авто опрема; количка; количка за бебе; седишта за автомобил; скутери; трицикл; корпи за велосипеди; свонче за велосипед; багажник за возила; носилки за бебиња; тапацири за возила; потпирачи за глава на седишта на возила; ролетни прилагодени за автомобили; браници; кануа; држачи за вода за автомобили; бандажи за возила; навлаки за возила; чамец на надувување; гуми; количка на едно тркало; мотоцикли

кл. 18 чадори; рачна торба; багаж; торби; паричници; ранци; чанта; цегери; торби кои се носат околу половината; торби за пазарење; актовки; кутии за клучеви; костим за капење; торби за плажа; спортски троби; џебни паричници; футроли за кармин; футроли за кредитни картици; носилки за пренесување домашни миленичиња; куфер; несесери што се продаваат празни; носилки за пренесување деца; помошни стапови за одење

кл. 20 мебел; огледала; рамки за слики; пластични приврзоци за клучеви; перници; вреќи за спиење; перничкиња; столици за лулање; лулки за бебиња; креветчиња за бебиња; пластични украси за храна; маси;

столови; работни столови; огради за бебиња; дубачиња за бебиња; сандачи за играчки; рамки за кревет; декоративни вртешки; столови за излет; воздушни душеци што не се користат за медицинска употреба; вреќи за спиење

кл. 21 четки; четки за заби; конец за заби; стакларија; кутии за храна; украси од порцелан; плитки чинии; чаши; длабоки чинии; шолји; бокали; тенџериња и лонци за готвење; прибор за мешање; корпи за отпадоци; сламки за пиење; чешели; сунѓери; кујнски прибор; садови со топлотна изолација за чување храна или пијалоци; дозери за течен сапун; калапи за кекси; бокали за вода; калапи за торти; сад за мраз; кошнички за излети; кутии за марамчиња; кади за деца; нокшир за деца; канти за ѓубре; држачи за четки за заби; држачи за сапун; чутура; четки за коса; сунѓери за туширање; скари; кофи за мраз; термофори

кл. 24 постелнина; чаршафи за маса што не се од хартија; завеси; крпи; крпи за капење; знаме од текстил; јоргани; прекривки; кебе; пластични подметки за маса; подметки за маса од винила; декоративни перници; ракавици за миење; чаршафи; одбојници за детски креветчиња; авганистански прекривки; држачи за лонци; ленени подметки за чаши; завеси за туширање

кл. 30 бонбони; гуми за џваќање; пуканки; чоколада; немедицински кондиторски производи; сладолед; кафе; чај; украси за торти што се јадат; житарици за појадок; колачиња; макарони; печива; леб; крекери; колачи; лижавчиња; меки овошни бонбони; зачини; пити; смрзнати кондиторски производи

(111) **27526** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/755 (220) 27/07/2018

(181) 27/07/2028

(450) 30/09/2019

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
 Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, светло си на, зелена, жолта
 бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени и/или гаќи за еднократна
 употреба направени од хартија и/или
 целулоза

(111) **27598** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/757 (220) 30/07/2018

(181) 30/07/2028

(450) 30/09/2019

(732) **ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС**
ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
Куманово, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 подготвени производи од месо

кл. 35 услуги при продажба на мало и
 големо со месни преработки

(111) **27528** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/765 (220) 30/07/2018

(181) 30/07/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez**
Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,
Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Demoxif

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27664** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/807 (220) 14/08/2018

(181) 14/08/2028

(450) 30/09/2019

(732) **David Allen & Co 407-F Bryant**
Circle Ojai, California 93023, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги и обуки;
 спроведување часови за обука и курсеви
 со методи за подобрување на
 индивидуалните и организациските

вештини за продуктивност, комуникација, пишување, вештини за маркетинг и управување со времето; водење и организирање на семинари и работилници за да им помогнат на другите да развијат вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни навики за работа, техники за планирање и организација, и лична продуктивност и развој, и дистрибуција на материјали за обуки во врска со истите; услуги за обезбедување на онлајн часови, семинари и за обука на претплатените членови во областа на индивидуална и деловна продуктивност, само-подобрување и управување со времето

(111) **27663** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/808 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) David Allen & Co 407-F Bryant Circle Ojai, California 93023, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

DAVID ALLEN COMPANY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги и обуки; спроведување часови за обука и курсеви со методи за подобрување на индивидуалните и организациските вештини за продуктивност, комуникација, пишување, вештини за маркетинг и управување со времето; водење и организирање на семинари и работилници за да им помогнат на другите да развијат вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни навики за работа, техники за планирање и организација, и лична продуктивност и развој, и дистрибуција на материјали за обуки во врска со истите; услуги за обезбедување на онлајн часови, семинари

и за обука на претплатените членови во областа на индивидуална и деловна продуктивност, само-подобрување и управување со времето

(111) **27662** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/809 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) David Allen & Co 407-F Bryant Circle Ojai, California 93023, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

GETTING THINGS DONE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги и обуки; спроведување часови за обука и курсеви со методи за подобрување на индивидуалните и организациските вештини за продуктивност, комуникација, пишување, вештини за маркетинг и управување со времето; водење и организирање на семинари и работилници за да им помогнат на другите да развијат вештини за менаџмент и бизнис, ефикасни навики за работа, техники за планирање и организација, и лична продуктивност и развој, и дистрибуција на материјали за обуки во врска со истите; услуги за обезбедување на онлајн часови, семинари и за обука на претплатените членови во областа на индивидуална и деловна продуктивност, само-подобрување и управување со времето

(111) **27661** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/811 (220) 15/08/2018
(181) 15/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) Друштво за сметководство и консалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ

Скопје ул. Февруарски поход бр. 60/1-15, Скопје, МК
(540)



(591) златна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 смедководствени и финансиски услуги
кл. 45 правни услуги

(111) **27508** (151) 02/09/2019
(210) ТМ 2018/812 (220) 15/08/2018
(181) 15/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) Друштво за реклама и издаваштво
АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје БУЛЕВАР 3-ТА МАКЕДОНСКА Б
47/1-8, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 весници, печатени изданија,
публикации; хартија, картон и производите
од нив што не се опфатени со другите
класи, печатени работи, книговезнички
материјал, печатарски букви, клишиња,

печатарски производи, брошури,
фотографии, известувања, книги, нацрти,
магазини
кл. 35 рекламирање, рекламирање во
списанија; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; односи со јавноста; медиумска
презентација; организирање модни реви
за промотивни цели; бизнис информации,
бизнис консултирање (професионално
бизнис консултирање); бизнис менаџмент
кај уметничките професии; демонстрација
на производи, ангажирање манекен(к)и за
рекламирање или промовирање
производи; барање спонзорства;
вработување персонал, информации за
дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки),
издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица (комерцијална администрација
за издавање лиценци за стоки и сулуги за
други лица), медиуми за комуникација,
маркетинг услуги, изложби (организирање
на изложби) во комерцијални и рекламни
цели, изнајмување време за рекламирање
преку медиумите, изнајмување рекламен
простор, информации, јавно мислење
(испитување на јавното мислење),
информативни агенции; комуникациски
медиуми (презентација на стоки преку
комуникациски медиуми), за
малопродажба; оп-Ппе рекламирање по
пат на компјутерска мрежа односи со
јавност, промоција, промовирање на
продажбата за трети лица, објавување
рекламни текстови, дејности, плакатирање
/огласување/, преписи на соопштенија,
промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио
рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни


огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звучни записи (изнајмување звучни записи), избори на маж на годината; избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување сценски декор конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање исложби за културни или образовни цели,

презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емтивање на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(111) **27588** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/814 (220) 15/08/2018
 (181) 15/08/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, IE**
 (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 управување, организација и администрација на малопродажни места, особено на облека, обувки и спортски производи; малопродажба на облека, обувки, торби и спортски производи; услуги за електронска трговија, имено, обезбедување на информации за производи преку телекомуникациски мрежи за цели на рекламирање и продажба; деловни услуги поврзани со обезбедување спонзорство

(111) **27587** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/815 (220) 15/08/2018
(181) 15/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) **CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, IE**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 управување, организација и администрација на малопродажни места, особено на облека, обувки и спортски производи; малопродажба на облека, обувки, торби и спортски производи; услуги за електронска трговија, имено, обезбедување на информации за производи преку телекомуникациски

мрежи за цели на рекламирање и продажба; деловни услуги поврзани со обезбедување спонзорство

(111) **27540** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/816 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

IBONI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27535** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/817 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CRITEO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27536** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/819 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

TRIOMA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27537** (151) 02/09/2019
(210) ТМ 2018/820 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

URIFUR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27538** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/821 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

TICAGREX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27506** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/823 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

THROMBOMELT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27539** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/824 (220) 14/08/2018
(181) 14/08/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

KRITEO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27509** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/858 (220) 04/09/2018
(181) 04/09/2028

(450) 30/09/2019

(732) Друштво за трговија,
производство, услуги, шпедиција, увоз-
извоз ПЕКАБЕСКО АД ул. 10 бр. 44, с.

Кадино, 1041 Илинден, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, жолта, светло кафена,
зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 колбаси, тенок колбас

кл. 35 услуги на увоз-извоз и трговија на
големо и мало со: колбаси, тенок колбас

(111) 27513 (151) 30/08/2019

(210) ТМ 2018/861 (220) 25/09/2018

(181) 05/09/2028

(450) 30/09/2019

(732) Cambridge Enterprise Limited The
Old Schools, Trinity Lane, Cambridge,
Cambridgeshire, CB2 1TN, UK

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000 Скопје
(540)

ICthinking

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 подготовка за образовни курсеви,
обука и подучување во полето на пред-

пеговарање и разрешување на
конфликти

(111) 27490 (151) 20/09/2019

(210) ТМ 2018/864 (220) 05/09/2018

(181) 05/09/2028

(450) 30/09/2019

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)

MYSTERY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за перење и други средства
за употреба при перење на алишта;

препарати за чистење, нега и обработка и

разувавање на ткаенини; омекнувач на

ткаенини, средства за подобрување на

кондицијата на ткаенините

(111) 27489 (151) 20/09/2019

(210) ТМ 2018/876 (220) 10/09/2018

(181) 10/09/2028

(450) 30/09/2019

(732) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС
ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4,
Куманово, МК

(540)



(591) ПОРТОКАЛОВА, ЦРВЕНА, ЗЕЛЕНА
И БЕЛА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 подготвени производи од месо
 кл. 35 услуги при продажба на мало и
 големо со месни преработки

(111) **27630** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/889 (220) 17/09/2018
 (181) 17/09/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје ул. Перо
 Наков бр. 1 (управна зграда ЖАС- I кат),
 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) црвена, бела, сива, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни,
 поморски, геодетски, фотографски,
 кинематографски, оптички, за вагање,
 сигнализација, контрола (инспекција),
 спасување и настава, апарати и
 инструменти за спроведување,
 вклучување, трансформирање,
 акумулирање, регулирање или снимање,
 автоматски машини и механизми за
 апаратите што се активираат со монети
 или жетони, регистар каси, машини за
 сметање и опрема за обработка на
 податоци и компјутери, апарати за
 гаснење пожар

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
 инсталациски уреди

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирање кои се
 однесуваат на истите услуги за
 индустриски анализи и истражување,
 проектирање и развој на компјутерски
 хардвер и софтвер

(111) **27522** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/900 (220) 18/09/2018
 (181) 18/09/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Друштво за производство,
 преработка и трговија со земјоделски
 производи и саден материјал
 СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје ул.
 Рафаел Батино бр. 37, Скопје, МК**
 (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
 Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
 (540)



Еликсир

(554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 производи


кл. 29 желеа, џемови и компоти

кл. 31 пијалоци од овошје и овошни
 сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

(111) **27520** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/901 (220) 18/09/2018
 (181) 18/09/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Друштво за производство,
 преработка и трговија со земјоделски
 производи и саден материјал
 СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје ул.
 Рафаел Батино бр. 37, Скопје, МК**
 (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
 Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)



(591) виолетова, зелена и розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи

кл. 29 желеа, џемови и компоти

кл. 31 пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **27578** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/961 (220) 04/10/2018

(181) 04/10/2028

(450) 30/09/2019

(732) Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица ул.**Младинска бр. 277, Струмица, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 40 забен техничар (услуги на забен техничар)

кл. 44 забарство; медицинска помош; изнајмување медицинска помош;

медицински клиници; здравствени центри;

здравствена заштита; услуги за советување за здравјето; пластична хирургија; ортодонски услуги; естетска и реконструктивна стоматологија со имплантологија; терапевтски услуги

(111) **27576** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/964 (220) 04/10/2018

(181) 04/10/2028

(450) 30/09/2019

(732) Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица ул.**Младинска бр. 277, Струмица, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

ENDOMAK DENTAL GROUP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; телевизико рекламирање; директно рекламирање преку пошта; бизнис испитување; бизнис информации; бизнис проценки; помош во водењето бизнис; маркетинг

студии; маркетинг

истражување; советување за бизнис

работење и организација; собирање

информации во компјутерските бази на

податоци; комерцијална администрација за

издавање лиценци за стоки и услуги за

други лица

кл. 44 забарство (орална хирургија,

ендодонција, протетика, ортодонција,

детска стоматологија, естетска

стоматологија, парадонтологија,

имплантологија); медицински клиници;

здравствена заштита; болници; болници за

закрепнување; изнајмување медицинска

опрема; медицинска помош; терапевтски

услуги; здравствени центри; услуги за

советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги

(111) **27577** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2018/965 (220) 04/10/2018
(181) 04/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Приватна здравствена установа -
Поликлиника од примарна здравствена
заштита ЕНДОМАК Струмица ул.
Младинска бр. 277, Струмица, МК**
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизико
рекламирање; директно рекламирање
преку пошта; бизнис испитување; бизнис
информации; бизнис проценки; помош во
водењето бизнис; маркетинг
студии; маркетинг
истражување; советување за бизнис
работење и организација; собирање
информации во компјутерските бази на
податоци; комерцијална администрација за
издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица
кл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); медицински
клиними; здравствена
заштита; болници; болници за
закрепнување; изнајмување медицинска
опрема; медицинска помош; терапевтски

услуги; здравствени центри; услуги за
советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги

(111) **27638** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/994 (220) 12/10/2018
(181) 12/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Mylan Pharmaceuticals, Inc. 781
Chestnut Ridge Road Morgantown, West
Virginia 26505, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SEMGLEE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман
на дијабетес

(111) **27658** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/998 (220) 15/10/2018
(181) 15/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Riot Games, Inc. (a Delaware
corporation) 12333 W. Olympic Blvd. Los
Angeles, California 90064, US**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

LEGENDS OF RUNETERRA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 звучници; компјутерски глумчиња;
украсни магнети; софтвер за игри за
мобилни телефони кој може да се
превзема; слушалки-бубици; очила
(оптика); дополнителна опрема за
компјутери, имено, заштитни навлаки и
футроли за мобилни телефони,
компјутерски глумчиња, слушалки, таблет

компјутери, USB приклучоци; слушалки; слушалки со микрофон за компјутери; моноподи за рачни дигитални електронски уреди, имено, камери, мобилни телефони, таблет компјутери; подлоги за "глувчиња"; очила за сонце; софтвер за видео игри
 кл. 38 услуги на емитување и пренос (стриминг) на видео игри и натпреварувања во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, Интернет и безжични мрежи
 кл. 41 ограничување и водење во живо на натпреварувања во видео игри; услуги на разонода, имено, услуги на онлајн видео игри; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожавателите (фановите) и конференции со интерактивен гејмплејм (процес на играње на игри) меѓу учесниците во област на гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, услуги на аудио и видео презентации на Интернет страници во област на видео игри кои не можат да се превземаат; давање на информации во врска со видео игри; давање на онлајн стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови засновани на видео игри кои не може да се превземаат; давање на онлајн услуги во врска со тривија игри (квизови), совети и стратегии за видео игри

(111) **27589** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1010 (220) 18/10/2018
 (181) 18/10/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

STAQUIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **27659** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1011 (220) 19/10/2018
 (181) 19/10/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Burwitz Bernd Oscar Ulrich Auestr. 5, 64560 Riedstadt, DE**

(740) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ ул. Јордан Константинов-Џинот 3, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 медицински напивки

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво); вино; ракија.

(111) **27609** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1013 (220) 18/10/2018
 (181) 18/10/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **ЕЛЕКТРОПРОМЕТ Радњанска 3, Кавадарци, МК**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 аспиратори; електрични мешалки; блендери; бојлери; машини за миење

садови; машини за сушење; машини за месо; електрични куќни уреди; електрични процесори за храна; електрични уреди за мелење; електрични рачни ножеви; електрични апарати и машини за чистење; машини за лупење; машини за плакнење; електрични ножици; машини за шиене; вакуумски чистачи; машини за перење; електрични машини за бришење за домашни потреби

кл. 11 инсталации за осветлување; загревање, производство на пареа, печење, ладење, сушење, вентилација; инсталации за еркондишн; инсталации за вентилација на возила; уреди за печење за домашни потреби; камини, електрични машини за кафе; опрема за греење; електрични радијатори; тави; апарати за печење; рерни за печење; уреди за ладење, електрични готвачки преси; електрични уреди за пржење; електрични бојлери на гас; скари; апарати за вентилација, апарати за колач; електрични садови за готвење; електрични котли; микробранови печки; плочи за приготвување колачи, фен за коса; апарати за печење кафе; апарати за печење овошје; апарати за вентилација и освежувач апарати и машини за замрзнување; уреди и инсталации за замрзнување; фрижидери и комори за замрзнување

кл. 20 мебел, канцелариски мебел, столици, работни маси, работни маси за пишување, маси за компјутери, маси за техничко цртање; регистри (шкафови за регистри), шкафови за регистри, шкафчиња, училишен мебел, полица за шкафови за картотеки, полица за шкафови за картотеки

(111) **27542** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1018 (220) 19/10/2018

(181) 19/10/2028

(450) 30/09/2019

(732) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, магента, темно сина, зелена, жолта и црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 комуникации со јавност и реклама на услуги преку медиуми

кл. 36 осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци, ресторани, кафулиња

(111) **27543** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1019 (220) 19/10/2018

(181) 19/10/2028

(450) 30/09/2019

(732) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, магента, темно сина, зелена, жолта и црна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама
на услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(111) **27544** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1020 (220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, магента, темно сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама
на услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(111) **27601** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1021 (220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
ул. 11 Октомври бр. 7, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.
Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, магента, темно сина, зелена,
жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 комуникации со јавност и реклама
на услуги преку медиуми
кл. 36 осигурување, финансиски и
монетарни работи и работи врзани за
недвижен имот
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани, кафулиња

(111) **27503** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/1028 (220) 19/10/2018
(181) 19/10/2028
(450) 30/09/2019

(300) 017892483 25/04/2018 EM
(732) **HELLENIC FUELS AND**
LUBRICANTS INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL S.A. also trading as "EKO
ABEE" 8A Cheimarras street, 15125
Marousi,, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 гасови за употреба во дистрибуција
на течности; гас во течна форма за

индустриска употреба; криогени препарати во цврста состојба; течна или гасна форма; бутанол; бутан (зацврстен) за индустриски цели

кл. 4 горива; бутан гориво; бутан за осветлување; бутан полесно гориво; бутан гас за употреба како гориво; бутан гас за употреба како гориво за домаќинството; пропан, пропан гас; пропан за греење; пропан за осветлување; пропан за употреба како гориво; пропан гас кој се продава во цилиндри за употреба во факели; течен гас; течен нафтен гас; течни нафтени гасови што се користат во моторните возила; течни нафтени гасови што се користат за домашни цели; течни нафтени гасови што се користат за индустриски цели; осветлувачко масло; гасно гориво; зацврстен гас [гориво]; испарливи горивни смеси

кл. 6 контејнери од метал за течен гас; метални цевки за пренос на течност и гас; метални контејнери за компресиран гас или течен воздух; метални цилиндри за компресиран гас или течности (празни); контејнери од метал за хемикалии, компресиран гас или течен воздух; шишиња (метални контејнери) за компресиран гас или течен воздух; метални цилиндри за гас под притисок

кл. 7 пумпи, компресори и вентилатори; пневматски пумпи за снабдување на течни гасови

кл. 11 собна греалка која работи на пропан гас; собни греалки со вертикално поставена цилиндрична конвекција кои работат на пропанска пареа; бутан факели за употреба во кујна; грејни апарати за цврсти, течни или гасни горива; шпорети на гас; бојлери на гас; комбинирани шпорети за готвење и контејнери за гас
 кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариско

работење; малопродажни услуги во врска со следните производи: гасови за употреба во дистрибуција на течности; гас во течна форма за индустриска употреба; криогени препарати во цврста состојба; течна или гасна форма; бутанол; бутан (зацврстен) за индустриски цели; горива; бутанско гориво; бутан за осветлување; бутан полесно гориво; бутан гас за употреба како гориво; бутан гас за употреба како гориво за домаќинството; пропан; пропан гас; пропан за греење; пропан за осветлување; пропан за употреба како гориво; пропан гас кој се продава во цилиндри за употреба во факели; течен гас; течен нафтен гас; течни нафтени гасови што се користат во моторните возила; течни нафтени гасови што се користат за домашни цели; течни нафтени гасови што се користат за индустриски цели; осветлувачко масло; гориво за гас; зацврстен гас [гориво]; испарливи горивни смеси; контејнери од метал за течен гас; метални цевки за пренос на течности и гас; метални контејнери за компресиран гас или течен воздух; метални цилиндри за компресиран гас или течности (празни); контејнери од метал за хемикалии; компресиран гас или течен воздух; шишиња (метални контејнери) за компресиран гас или течен воздух; метални цилиндри за гас под притисок; пумпи; компресори и вентилатори; пневматски пумпи за снабдување на течни гасови; собна греалка која работи на пропан гас; собни греалки со вертикално поставена цилиндрична конвекција кои работат на пропанска пареа; бутан факели за употреба во кујна; апарати за греење за цврсти; течни или гасни горива; шпорети на гас; бојлери на гас; комбинирани шпорети за готвење и контејнери за гас

кл. 40 претворување на нафтен гас во течна состојба

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн поврзани со нив; индустриска анализа и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; истражување и пронаоѓање на нафта и гас; геофизички истражувања за нафтените, гасните и рударските индустрии; истражување и пребарување на гас и нафта

(111) **27545** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1030 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **NIHON NOHYAKU CO., LTD. a corporation duly organized and existing under the laws of Japan 19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

MONCUT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 пестициди; инсектициди; фунгициди; хербициди; митициди

(111) **27597** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1031 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(111) **27594** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1032 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, жолта, окер, црвена, црна, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(111) **27593** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1033 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, окер, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(111) **27592** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1034 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, окер, црвена, црна и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пченкарен чипс, тортиља чипс

(111) **27595** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1036 (220) 24/10/2018

(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ЗА ОДВАЖНИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;месни
екстракти;конзервирано, смрзнато, сушено
и зготвено овошје и зеленчук;желеа,
џемови, компоти;јајца, млеко и млечни
производи;масла и масти за
јадење;ужинки на база на овошје,
зеленчук, сирење или кашкавал, месо,
апетисани;подготвени апетисани;ужинки
на база на компир;чипс од компири;крцкав
чипс од компири
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, селф; оцет, сосови (како
мирудии); зачини; мраз; ужинки на база на
брашно, пченка, житарки, ориз; пченкарен
чипс; тортиља чипс

(111) **27608** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1038 (220) 24/10/2018
(181) 24/10/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ
Скопје ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000,
Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

(540)

SINCERITAS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **27621** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1039 (220) 24/10/2018

(181) 24/10/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за

уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **27624** (151) 10/09/2019

(210) ТМ 2018/1042 (220) 25/10/2018

(181) 25/10/2028

(450) 30/09/2019

(732) **ViiV Healthcare (No.4) Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9, GB**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)

XENTROVIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински производи и супстанции, вакцини

(111) **27626** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1045 (220) 26/10/2018

(181) 26/10/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Агенција за маркетинг, издавачка дејност и видеопродукција „МАРИЛИ“ Лидија ДООЕЛ ул., 11 Октомври“ бр. 86,2/12, 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука со предавање и изложбен дел од производи и услуги на компании од област на медицината, фармацевтијата и козметиката

(111) **27633** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1048 (220) 26/10/2018
 (181) 26/10/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **СИНАНИ НИМЕТУЛА ул. Дижонска 5/2, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

(591) бела, порокалова, сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД и други дигитални медиуми за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, апарати за гасење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пара, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени; инсталации за осветлување; апарати за

осветлување за возила, внатрешни и надворешни светла; лампи, електрични сијалици, лампи за прожектирање, фенери за осветлување, лустери, осветлувачки сијалици, лампи за сенки, сијалици за жмигавци и светла за паркирање на возила (сијалици), предни светла за возила, светла за стопирање, светла за сигнализирање и светла за паркирање, рефлектори за возила, сијалици за рефлектори, клима уреди
 кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; маркетинг; канцеларски работи; книговодство; комерцијално или индустриска асистенција во управувањето; услуги на продажба на мало и големо на технички, електротехнички и електронски производи, нарочито на апаратите за осветлување, греење, спроведување и инсталациите за осветлување

(111) **27650** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1051 (220) 26/10/2018
 (181) 26/10/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street, Racine, WI 53403, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 парфеме за соба или атмосфера;
 есенцијални масла за атмосфера;
 препарати за мирисање на воздухот;
 препарати за парфимирање на воздухот;
 потпури; темјан
 кл. 4 свеќи; парфимирани свеќи

(111) **27558** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1053 (220) 26/10/2018
 (181) 26/10/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
 Куманово
 (540)

DEMANURO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 диететски додатоци (додатоци на
 исхрана) за луѓе

(111) **27559** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1054 (220) 26/10/2018
 (181) 26/10/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, , 26300, Vršac, RS**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
 КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
 Куманово
 (540)

D-MANURO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 диететски додатоци (додатоци на
 исхрана) за луѓе

(111) **27636** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1056 (220) 30/10/2018
 (181) 30/10/2028
 (450) 30/09/2019

(300) 017933262 20/07/2018 EM
 (732) **Reuters Limited The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP, GB**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер и софтвер за
 мобилни апликации, што може да се
 преземе, кој содржи референтни
 информации во областите на финансиите,
 инвестициите, бизнисот, вестите;
 компјутерски програми за пристап до
 разни бази на податоци во областа на
 бизнисот; комуникациски софтвер за
 потпомагање на преносот на електронски
 податоци преку обезбедување пристап до
 бази на податоци кои обезбедуваат
 информации за бизнис; компјутерски
 програми за користење при тргување со
 акции и обврзници; компјутерски софтвер
 за собирање и дистрибуција на податоци,
 финансиска размена, работење со акции,
 работење со обврзници и финансиски
 трансакции; софтвер за усмерување и
 извршување нарачки за купување и
 продавање на хартии од вредност за
 користење од страна на брокери и дилери
 на хартии од вредност, како и нивните
 купувачи; софтвер што може да се

преземе, кој обезбедува информации за користење во врска со длабинска анализа на клиентите, информации за регулаторна усогласеност на финансиски услуги и проценка на корпоративен ризик

кл. 16 печатени публикации, имено, книги, списанија, журналы, именици, памфлети и брошури кои содржат референтни информации на различни теми во областите на финансиите, инвестициите, корпоративната сопственост и бизнисите

кл. 35 компјутерски услуги, имено, обезбедување бази на податоци со деловни вести и информации, деловни корпоративни поднесоци, и деловни извештаи за правни истражувања и истражувања за усогласеност; обезбедување прилагодени статистички извештаи во врска со демографски податоци; услуги за оценување на бизниси; услуги за деловни информации; агенции за комерцијални информации; услуги за економски предвидувања; услуги за деловно истражување; обезбедување статистички информации; обезбедување информации, анализи и извештаи за општинските пазари и буџетски средства, за спојувања и купувања, за сопственост на корпорации, информации во врска со корпоративни и финансиски директори, пост трговски операции на глобалните пазари на хартии од вредност; обезбедување информативни услуги во областите на економијата, финансиите, монетарни и берзански информации, информации за размена на валути

кл. 36 обезбедување информации на тема услуги за финансиско советување; обезбедување истражувачка помош на тема услуги за финансиско советување; обезбедување прилагодени статистички извештаи за финансиски податоци; финансиска анализа; финансиско

советување; фискални проценки; берзански котираны цени; електронски преноси на средства; обезбедување финансиски информации за обврзници; обврзници со гаранција, комерцијална продажба и фондови за размена и инвестициски фондови; финансиски услуги, имено, обезбедување финансиски информации во вид на пазарно тргување и информации за котација за хартии од вредност; услуги за поддршка при тргување во областа на финансиски хартии од вредност, имено, трговска споредба, собирање, обработка, табулација, дистрибуција, преговарање, и извршување; обезбедување информации за тргување со хартии од вредност, имено, класификација на хартии од вредност, брокери, дилери и издавачи; пресметка, обезбедување и ажурирање во корист на други на индекси и под-индекси на финансиски хартии од вредност; автоматизирани финансиски услуги, имено, онлајн брокерство на хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои содржат информации за хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои ги снабдуваат претплатниците со информации за тргување за хартии од вредност и им обезбедуваат на институциите и индивидуалните инвеститори автоматска мрежа за тргување со хартии од вредност

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено, обезбедување телекомуникациски врски со глобална компјутерска мрежа; комуникација преку компјутерски терминали, имено, електронски пренос на податоци, пораки и документи преку

компјутерски терминали; компјутерски потпомогнат пренос на податоци, пораки, информации и слики; услуги на електронска пошта; електронски пренос на пораки

кл. 42 услуги на софтвер како услуга (SaaS) со софтвер кој обезбедува финансиски информации во вид на тргување, финансиска размена, трговски спогодби, информации за финансиски пазари, информации за користење при тргување со суровини и прогнозирање; софтвер што не може да се преземе кој содржи финансиски информации како и бази на податоци на јавни записи за користење во врска со длабинска анализа на клиентите и проценка на корпоративен ризик; пронаоѓање на јавни документи; истражување и советување во областа на разужнавањето и безбедноста

(111) **27637** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1059 (220) 30/10/2018
 (181) 30/10/2028
 (450) 30/09/2019

(300) 017914932 08/06/2018 ЕМ

(732) **Reuters Limited The Thomson Reuters Building 30 South Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP, UK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

REFINITIV

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер и софтвер за мобилни апликации, што може да се преземе, кој содржи референтни информации во областите на финансиите, инвестициите, бизнисот, вестите; компјутерски програми за пристап до разни бази на податоци во областа на бизнисот; комуникациски софтвер за

потпомагање на преносот на електронски податоци преку обезбедување пристап до бази на податоци кои обезбедуваат информации за бизнис; компјутерски програми за користење при тргување со акции и обврзници; компјутерски софтвер за собирање и дистрибуција на податоци, финансиска размена, работење со акции, работење со обврзници и финансиски трансакции; софтвер за усмерување и извршување нарачки за купување и продавање на хартии од вредност за користење од страна на брокери и дилери на хартии од вредност, како и нивните купувачи; софтвер што може да се преземе, кој обезбедува информации за користење во врска со длабинска анализа на клиентите, информации за регулаторна усогласеност на финансиски услуги и проценка на корпоративен ризик

кл. 16 печатени публикации, имено, книги, списанија, журналы, именици, памфлети и брошури кои содржат референтни информации на различни теми во областите на финансиите, инвестициите, корпоративната сопственост и бизнисите

кл. 35 компјутерски услуги, имено, обезбедување бази на податоци со деловни вести и информации, деловни корпоративни поднесоци, и деловни извештаи за правни истражувања и истражувања за усогласеност; обезбедување прилагодени статистички извештаи во врска со демографски податоци; услуги за оценување на бизниси; услуги за деловни информации; агенции за комерцијални информации; услуги за економски предвидувања; услуги за деловно истражување; обезбедување статистички информации; обезбедување информации, анализи и извештаи за општинските пазари и буџетски средства, за спојувања и купувања, за сопственост

на корпорации, информации во врска со корпоративни и финансиски директори, пост трговски операции на глобалните пазари на хартии од вредност; обезбедување информативни услуги во областите на економијата, финансиите, монетарни и берзански информации, информации за размена на валути

кл. 36 обезбедување информации на тема услуги за финансиско советување; обезбедување истражувачка помош на тема услуги за финансиско советување; обезбедување прилагодени статистички извештаи за финансиски податоци; финансиска анализа; финансиско советување; фискални проценки; берзански котирали цени; електронски преноси на средства; обезбедување финансиски информации за обврзници; обврзници со гаранција, комерцијална продажба и фондови за размена и инвестициски фондови; финансиски услуги, имено, обезбедување финансиски информации во вид на пазарно тргување и информации за котација за хартии од вредност; услуги за поддршка при тргување во областа на финансиски хартии од вредност, имено, трговска споредба, собирање, обработка, табулација, дистрибуција, преговарање, и извршување; обезбедување информации за тргување со хартии од вредност, имено, класификација на хартии од вредност, брокери, дилери и издавачи; пресметка, обезбедување и ажурирање во корист на други на индекси и под-индекси на финансиски хартии од вредност; автоматизирани финансиски услуги, имено, онлајн брокерство на хартии од вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои содржат информации за хартии од

вредност преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување онлајн електронски компјутерски бази на податоци кои ги снабдуваат претплатниците со информации за тргување за хартии од вредност и им обезбедуваат на институциите и индивидуалните инвеститори автоматска мрежа за тргување со хартии од вредност

кл. 38 телекомуникациски услуги, имено, обезбедување телекомуникациски врски со глобална компјутерска мрежа; комуникација преку компјутерски терминали, имено, електронски пренос на податоци, пораки и документи преку компјутерски терминали; компјутерски потпомогнат пренос на податоци, пораки, информации и слики; услуги на електронска пошта; електронски пренос на пораки

кл. 42 услуги на софтвер како услуга (SaaS) со софтвер кој обезбедува финансиски информации во вид на тргување, финансиска размена, трговски спогодби, информации за финансиски пазари, информации за користење при тргување со суровини и прогнозирање; софтвер што не може да се преземе кој содржи финансиски информации како и бази на податоци на јавни записи за користење во врска со длабинска анализа на клиентите и проценка на корпоративен ризик; пронаоѓање на јавни документи; истражување и советување во областа на разузнавањето и безбедноста

(111) **27625** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1064 (220) 31/10/2018
 (181) 31/10/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **ViiV Healthcare (No.4) Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје (540)

ZENJOYCE

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински производи и супстанци, вакцини

(111) **27549** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1083 (220) 05/11/2018
(181) 05/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Pharmacia & Upjohn Company LLC 7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

UPJOHN

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 5 целосна линија на медицински и фармацевтски препарати, за употреба во врска со луѓето

(111) **27546** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1085 (220) 05/11/2018
(181) 05/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Pharmacia & Upjohn Company LLC 7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

UPJOHN

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 44 обезбедување на здравствени и медицински информации; здравствени услуги, имено обезбедување информации во областа на здравјето, благосостојбата и исхраната

(111) **27623** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1104 (220) 07/11/2018
(181) 07/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

NAVY BLUE

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбризување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун и замени за тутун наменети за инхалација

(111) **27647** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1106 (220) 07/11/2018
(181) 07/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Oftamycin

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27648** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1110 (220) 08/11/2018
(181) 08/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Losapres

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27655** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1122 (220) 08/11/2018
(181) 08/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Металотехника ДОО Прилеп ул.Горче Петров број 23, Прилеп, МК**
(540)



(591) црна, бела, сина
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 премачкувачки (бои)
кл. 17 изолоциони бои; изолација на
градби против влага (елементи за
изолација на градба против влага)
кл. 19 премачкувачи (градежни
материјали)

(111) **27639** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1123 (220) 09/11/2018
(181) 09/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of, 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

HG

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 велосипеди, вклучувајќи
електрични велосипеди; делови, опрема и
додатоци за велосипеди, вклучувајќи и
електрични велосипеди имено, осовини,
осовини со интегриран менувач на брзини,
осовини кои содржат електричен
генератор, осовини со интегриран мерач
на моќност, рачки за брзо ослободување
на оски, уреди за брзо ослободување на
оски, оски на осовини на тркало, рачки за
ослободување на менувач, рачки на
менувач, опрема за менување на брзини,
менувачи, држачи за синцири, касети,
запчаници, макари адаптирани за
употреба кај велосипеди, синцири, сајли

на менувач, курбли, курбла со интегриран мерач на моќност, погони, преден синцир на погон, педали, педала со интегриран мерач на моќност, плочки за педали, корпички за педали (клипсери), рачки на сопирачки, сопирачки, сајли за сопирачки, влошки за сопирачки, фелни, ротори на диск сопирачки, пакни за сопирачки, тркала, гуми, внатрешни гуми, жици за тркала (шпици за тркала), навртки за шпици на тркала (нипли за тркала), средни осовини, цевки за седла, делови за склопување на рамки и вилушки амортизери, управувачи (волани), носачи на управувач за велосипеди (стем за велосипеди), рачки на волани, рогови на волани, носачи на седла, седла, индикатори за брзина на велосипеди, електрични мотори за велосипеди, прекинувачи за велосипеди

(111) **27660** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1124 (220) 09/11/2018
(181) 09/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **IFFCO ITALIA S.R.L. Via Volterra, 9, 20146, Milano, IT**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
"Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)



(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко, млечни производи, крем, крем за готвење, маргарин, путер, растителни масти за храна, шантили крем (Chantilly cream), крем на растителна база

(111) **27622** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1129 (220) 12/11/2018
(181) 12/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKİSEHIR , TR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела и сите нијанси на жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери; наполитанки; торти; тартови; десерти, имено пекарски десерти, десерти базирани на брашно и чоколадо, мус десерти, замрзнати десерти; сладоледи; мраз за јадење

(111) **27603** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1143 (220) 15/11/2018
(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Qatar National Bank P.O. Box 1000 Doha, QA**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Qatar National Bank

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 финансиски работи имено
банкарски услуги;монетарни работи,
имено монетарна размена

(111) **27602** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1144 (220) 15/11/2018
(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Qatar National Bank P.O. Box 1000
Doha, QA**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи имено
банкарски услуги;монетарни работи,
имено монетарна размена

(111) **27600** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1145 (220) 15/11/2018
(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Qatar National Bank P.O. Box 1000
Doha, QA**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

بنك قطر الوطني

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 финансиски работи имено
банкарски услуги;монетарни работи,
имено монетарна размена

(111) **27599** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1146 (220) 15/11/2018
(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **Qatar National Bank P.O. Box 1000
Doha, QA**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи имено
банкарски услуги;монетарни работи,
имено монетарна размена

(111) **27649** (151) 25/09/2019
(210) ТМ 2018/1147 (220) 15/11/2018
(181) 15/11/2028
(450) 30/09/2019

(300)
(732) **Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez
Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303,
Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Progest

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27627** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1149 (220) 15/11/2018

(181) 15/11/2028

(450) 30/09/2019

(732) **ЛИОН ДОО ул. "Ленинова" бр. 1, 2200, Св. Николе, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(591) бела, светло и темно виолетова,
розова, жолта, црвена, кафена, црна, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки,
бисквити, бонбони, вафли, обланди,
кроасани, какао, какао крем, колачиња,
чоколадо, чоколадни бонбони, флипс,
подготовки од жита, корнфлекскл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови(111) **27653** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1150 (220) 16/11/2018

(181) 16/11/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и производи од месо, живина
и производи од живина, дивеч и производи
од дивеч, колбаси и производи од колбаси,
риба и производи од риба, морска храна
(што не е жива) и производи од истата,
мекотели и ракови (што не се живи) и
производи од истите, екстракти од месо,
екстракти од риба, екстракти од живина,
екстракти од дивеч и екстракти од
зеленчук, овошје и зеленчук, исто и
маринирано благо и/или кисело,
конзервирано овошје и зеленчук, пулпа од
овошје и зеленчук, сите видови на
производи од компир (вклучени во оваа
класа), сите горе споменати стоки исто
така конзервирани, готвени, сушени и/или
замрзнати; деликатеси од риба, особено
маринирани харинги, филети од харинги
наполнети со кисели краставички, пржени
харинги, сирови млади харинги, јагленар
во масло, чаден лосос, чадени рибини
филети, кавијар, ракчиња и месо од
ракови во саламура и/или сос;
предјадења, во суштина составени од
месо и/или риба и/или морска храна и/или
живина и/или дивеч и/или колбаси и/или
зеленчук и/или овошје и/или сирење
(вклучено во оваа класа); салати базирани
на месо, риба, живина, дивеч, колбаси,
морска храна, зеленчук и/или овошје;
полупроцесирани оброци, оброци спремни
за сервирање и замрзната храна, особено

исклучително или во суштина што се содржи од месо, риба, живина, дивеч, морска храна, компири, процесирани овошја, зеленчуци и/или сирење (вклучено во оваа класа); желеа, џемови, мармалади, овошна каша и други слатки намази (овошни производи); процесирани бадеми, процесирани јаткасти плодови или сите видови на мешавина од јаткасти плодови, исто така со сушени овошја; ужинки базирани на компири кои се вклучени во оваа класа, особено чипс од компири и стапчиња од компири; масла и масти за јадење, маслиново масло; јајца, млеко и млечни производи (вклучени во оваа класа); десерти базирани на јогурт, сурутка, крем, млеко и/или овошја; супи, чорби, подготовки за супа, гулаши, исто така спремни за сервирање; свежи овошја и зеленчук, сечени и во форма на салати кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; брашно и житни производи, житарки, мусли и интегрални производи; напоитоци од кафе, напоитоци од чај, напоитоци од какао и напоитоци од чоколадо; подготовки од кафе и какао за правење алкохолни и безалкохолни пијалоци; ароми за прехамбени производи; леб и производи од леб, печива и слаткарски производи; слатки и бонбони (исто користејќи хранливи засладувачи), чоколадо и чоколадни стоки, чоколадни бонбони, мраз што се јаде; мед, меласа; инстант мешавини за правење на сите видови на кнедли; инстант теста, особено тесто за кнедли, тесто од квасец, надуена смеса; состојки за печење, особено прашок за печиво, квасец, преливи, чоколадни преливи за преливање на слаткарски производи, печива и пралине и за подготвување филови за слаткарски производи, печива и пралине; желе за

преливање на овошни торти, стабилизатор за шлаг, печива со вкусови и ароми за торти поинакви од есенцијални масла, шеќерни трошки, марципан, марципан маса, нугат, обланди кои се печат, ванила и ванилин шеќер, ванилини стапчиња; пченкарен скроб, сос за згуснување; пудинг, прашок за правење крем; оброци од тестенини во било кој вид, исто така и готови за сервирање и /или длабоко замрзнати; слатки оброци спремни за сервирање базирани на тестенини, ориз и/или интегрални производи, особено пудинг од ориз, семолина пудинг, палачинки Kaiserschmarrn (исецкани и зашеќерени палачинки со суво грозје); сол, сенф; мајонез, ремулада, песто, кечап; оцет, сосови (зачини), преливи за салати; зачини, екстракти од зачини, сушени и замрзнати сушени билки за зачинување; пици и пици производи; тестенини, исто така и спремни за сервирање и/или длабоко замрзнати; отворени сендвичи, отворени округли лепчиња и отворени багети; суши; салати базирани на ориз и/или тестенини; полу процесирани оброци, оброци спремни за сервирање и замрзната храна, особено исклучиво или во суштина што се содржат од тестенини и/или ориз и/или интегрални производи и/или печива и/или слаткарски производи (вклучени во оваа класа); пити кл. 31 свежи овошја и зеленчук; свежи јаткасти плодови од сите видови и бадеми; риба, мекотели и ракчиња (живи) кл. 32 пива; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалаци и овошни џусеви; сирупи и други подготовки за правење пијалоци кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива)

(111) **27654** (151) 25/09/2019
 (210) ТМ 2018/1151 (220) 16/11/2018

(181) 16/11/2028

(450) 30/09/2019

(732) Lidl Stiftung & Co. KG**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

EMOTIONALI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки, особено слаткарски производи, чоколадо, чоколадни производи, долготрајни печива, мраз

(111) **27651** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1153 (220) 16/11/2018

(181) 16/11/2028

(450) 30/09/2019

(732) Lidl Stiftung & Co. KG**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

ANESSIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); особено жестоки алкохолни пијалаци

(111) **27652** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1154 (220) 16/11/2018

(181) 16/11/2028

(450) 30/09/2019

(732) Lidl Stiftung & Co. KG**Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

BATURRICA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); вина, пенливи вина

(111) **27628** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1161 (220) 16/11/2018

(181) 16/11/2028

(450) 30/09/2019

(732) Lidl Stiftung & Co. KG**Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

PIKOK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и колбаси, производи од месо и сувомеснати производи, конзервирано месо и колбаси, желе од месо, месни екстракти, оброци готови за послужување кои првенствено се состојат од месо и/или колбаси и/или производи од месо и/или сувомеснати производи и/или зеленчуци; сите горенаведени производи исто така и во конзервирана состојба

(111) **27629** (151) 25/09/2019

(210) ТМ 2018/1162 (220) 15/11/2018

(181) 15/11/2028

(450) 30/09/2019

(732) Lidl Stiftung & Co. KG**Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

Castello

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 сите видови на состојки за печење,
кои се вклучени во оваа класа, кандирано
овошје, кандирани цреши, суво грозје, суво
грозје од сорта султана, кандирана кора од
портокал и кандирана кора од лимон;
подготвени бадеми и јаткасти плодови од
сите видови; рендан кокос (кокосово
брашно); готови полнења за печење, кои
во главно се состојат од семе од афион,
јаткасти плодови, бадеми, кокосово
брашно и/или овошје; желатин (за
исхрана); мелено семе од афион;
намирници за ароматизирање, кои се
вклучени во оваа класа, имено, кора и/или
пулпа од агруми, вклучително во сушена
или дехидрирана форма; конзервирано и
варено овошје и зеленчук

кл. 30 брашно и производи направени од
житарки; шеќер; сол; какао; скроб за
исхрана, компиров скроб, пченкарен скроб;
сврзувачки агенси за сосови, сос во прав;
сите сите видови на состојки за печење,
вклучени во оваа класа, имено глазури за
торти, преливи, премази, препарати за
зацврстување на изматен шлаг крем,
ароми и есенции за печење, шеќерен
прелив, марципан, смеси од марципан,
слатки од јаткасти плодови, обланда,
ванила и ванилин шеќер, ванилини
стапчиња; мед, меласа; чоколадо и
производи од чоколадо, чоколадни
преливи, листови од чоколадо, гранули и
снегулки од чоколадо; чоколадни украси за
торти и слатки; квасец; нараснувачки
агенси за печење, особено прашок за

печиво, сода бикарбона (за печење);
зачини и мешавини од зачини; намирници
за ароматизирање, вклучени во оваа
класа, ароми од агруми, освен етерични
масла, наменети за печење; пекарски
мешавини, мешавини за правење на леб,
фондан (паста за торти); тестенини;
печива и слатки; леб и производи од леб,
презла и лебни трошки; колачи, торти;
кондиторски производи; пудинзи, прашок
за пудинг, состојки за правење на десерти

(111) **27550** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2018/1172 (220) 20/11/2018
(181) 20/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје ул.
Качанички пат 158, 1000, Скопје, МК**
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, портокалова, кафена, црна,
розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сендвичи, донер
кл. 43 ресторани, ресторани со
самопослужување

(111) **27604** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2018/1208 (220) 29/11/2018
(181) 29/11/2028
(450) 30/09/2019

(732) **НЕТ-БИТ ДОО Партизански**
Одреди бр. 18А, кат 3, 1000, Скопје, МК
 (540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;
 компјутерски програми [софтвер што може
 да се симнува од интернет]; компјутерски
 програми, снимени; компјутерски
 оперативни програми, снимени; апликации
 за компјутерски софтвери, што можат да
 се преземат

кл. 35 собирање информации во
 компјутерските бази на податоци;
 систематизација на информации во
 компјутерски бази на податоци;
 пребарување податоци во компјутерски
 датотеки за трети лица; ажурирање и
 одржување податоци во компјутерски бази
 на податоци; ажурирање и одржување
 информации во регистри; аутсорсинг
 услуги [поддршка на бизниси];
 професионално бизнис консултирање

кл. 37 компјутерски хардвер
 (инсталирање, одржување и поправање на
 компјутерски хардвер)

кл. 38 комуникација со помош на
 компјутерски терминали; обезбедување
 пристап до бази на податоци;
 комуникација со помош на мрежи со
 оптички кабли; изнајмување модеми;
 изнајмување телекомуникациска опрема;
 обезбедување телекомуникациски врски
 на глобалната компјутерска мрежа;
 обезбедување кориснички пристап на
 глобалната компјутерска мрежа
 [провајдери на услуги];
 проток на податоци;

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS];
 изработка на компјутерски програми;
 осовременување на компјутерските
 програми; изнајмување компјутерски
 програми; одржување компјутерски
 програми; анализа на компјутерски
 системи; програмирање компјутерски
 системи; умножување компјутерски
 програми; инсталирање компјутерски
 програми конверзија на компјутерски
 програми и податоци, освен физичка
 конверзија; советување за компјутерски
 програми; следење компјутерски системи
 со далечински пристап; надгледување
 компјутерски системи заради откривање
 дефекти; надгледување компјутерски
 системи заради откривање неовластен
 пристап или повреда на податоци;
 обновување компјутерски бази на податоци;
 компјутерско програмирање; изнајмување
 веб [интернет] сервери; услуги за заштита
 на компјутери од вируси; советување во
 врска со информатичка технологија;
 хостирање сервери;
 чување резервни копии на податоци
 надвор од мрежата; електронско
 зачувување податоци; услуги на
 надворешни фирми во областа на
 информациските технологии; советодавни
 услуги од областа на компјутерската
 технологија;
 креирање и дизајнирање за други на
 индекси на информации засновани на
 Интернет [услуги на информатичка
 технологија]; консултации за безбедноста
 на Интернет; консултации за безбедност
 на податоци; електронско нагледување на
 податоци за лична идентификација заради
 откривање кражба на идентитет преку
 Интернет; услуги на кодирање податоци;
 истражување и развој за други;
 советодавни услуги од областа на
 телекомуникациските технологии;

електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку Интернет; давање простор за веб [интернет] страници; обработка во облак [Cloud computing]

(111) **27605** (151) 16/09/2019
 (210) ТМ 2018/1209 (220) 29/11/2018
 (181) 29/11/2028
 (450) 30/09/2019

(732) **NET-BIT ДОО Партизански Одреди бр. 18А, кат 3, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски програми, снимени; компјутерски оперативни програми, снимени; апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат

кл. 35 собирање информации во компјутерските бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; ажурирање и одржување информации во регистри; аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; професионално бизнис консултирање

кл. 37 компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер)

кл. 38 комуникација со помош на компјутерски терминали; обезбедување

пристап до бази на податоци; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги]; проток на податоци; кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]; изработка на компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми; изнајмување компјутерски програми; одржување компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; умножување компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; советување за компјутерски програми; следење компјутерски системи со далечински пристап; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти; надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обновување компјутерски бази на податоци; компјутерско програмирање; изнајмување веб [интернет] сервери; услуги за заштита на компјутери од вируси; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на

Интернет [услуги на информатичка технологија]; консултации за безбедноста на Интернет; консултации за безбедност на податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку Интернет; услуги на кодирање податоци; истражување и развој за други; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку Интернет; давање простор за веб [интернет] страници; обработка во облак [Cloud computing]

(111) **27582** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1210 (220) 30/11/2018

(181) 30/11/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за услуги, трговија и производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица ул. Маврово бр. 11, Струмица, МК**

(740) Александар Митов Бул. Партизански Одреди 131/25, Скопје

(540)

FYBROGEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 растителни семиња; зрнеста храна [жита]

(111) **27575** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1218 (220) 03/12/2018

(181) 03/12/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица ул. Младинска бр. 277, Струмица, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што може да си симнува од интернет); апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски софтвер

кл. 42 изнајмување компјутерски

програми; програмирање компјутерски системи; советување за компјутерски програми; одржување на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски програми (правни услуги)

(111) **27574** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1219 (220) 03/12/2018

(181) 03/12/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица ул. Младинска бр. 277, Струмица, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што може да си симнува од интернет);
апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски софтвер

кл. 42 изнајмување компјутерски програми; програмирање компјутерски системи; советување за компјутерски програми; одржување на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски програми (правни услуги)

(111) **27579** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2018/1220 (220) 03/12/2018
(181) 03/12/2028
(450) 30/09/2019

(732) Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица ул. Младинска бр. 277, Струмица, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што може да си симнува од интернет);
апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски софтвер

кл. 42 изнајмување компјутерски програми; програмирање компјутерски системи; советување за компјутерски програми; одржување на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски програми (правни услуги)

(111) **27580** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2018/1221 (220) 03/12/2018
(181) 03/12/2028
(450) 30/09/2019

(732) Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица ул. Младинска бр. 277, Струмица, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми (софтвер што може да си симнува од интернет);
апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски софтвер

кл. 42 изнајмување компјутерски програми; програмирање компјутерски системи; советување за компјутерски програми; одржување на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми

кл. 45 издавање лиценци за компјутерски програми (правни услуги)

(111) **27554** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2018/1255 (220) 11/12/2018
(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019

(732) EWOPHARMA AG Vordergasse 43 CH-8200 Schaffhausen, CH

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
 кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **27581** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1256 (220) 11/12/2018

(181) 11/12/2028

(450) 30/09/2019

(732) **Facebook, Inc 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 услуги на обработка на финансиски трансакции; електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на интернет и комуникациски мрежи; услуги за пренос на електронски фондови; услуги за обработка на трансакции со кредитни картички, дебитни картички и поклон картички; услуги на комерцијалисти, имено, услуги на обработка на платежни трансакции; обезбедување електронски мобилни платежни услуги за други; финансиски услуги; услуги на обработка на плаќања; услуги на финансиски трансакции; олеснување и организирање на финансирање и дистрибуција на собирање средства и донации; онлајн хуманитарни услуги за собирање средства и услуги на финансиски донации

(111) **27571** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1263 (220) 11/12/2018

(181) 11/12/2028

(450) 30/09/2019

(732) **А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**

(540)

(591) жолта, зелена, кафена, бела,
црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки и крем банани

(111) **27572** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1264 (220) 11/12/2018

(181) 11/12/2028

(450) 30/09/2019

(732) **А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, МК**

(540)

(591) жолта, зелена, кафена, бела,
црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки и крем банани

(111) **27570** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1265 (220) 11/12/2018

(181) 11/12/2028

(450) 30/09/2019

(732) **А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, МК**

(540)

(591) жолта, зелена, сина, кафена, бела,
црвена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки и крем банани

(111) **27569** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1266 (220) 11/12/2018

(181) 11/12/2028

(450) 30/09/2019

(732) **А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000,
Скопје, МК**

(540)

(591) сина, жолта, кафена, бела, црна,
црвена, зелена, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 наполитанки (вафли)

(111) **27568** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2018/1267 (220) 11/12/2018
(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) **А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, жолта, кафена, бела, црна, црвена, зелена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 наполитанки (вафли)

(111) **27586** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2018/1268 (220) 11/12/2018
(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) **А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, жолта, кафена, бела, црна, црвена, зелена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 наполитанки (вафли)

(111) **27573** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2018/1269 (220) 11/12/2018
(181) 11/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) **А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, жолта, кафена, бела, црна, црвена, зелена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 наполитанки (вафли)

(111) **27505** (151) 20/09/2019
(210) ТМ 2018/1314 (220) 26/12/2018
(181) 26/12/2028
(450) 30/09/2019
(732) **BOSNALIJEK d.d. Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
(540)

LYSODERM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27567** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2019/82 (220) 21/01/2019
(181) 21/01/2029
(450) 30/09/2019

(732) **NOBEL İLAÇ SANAYII VE TİCARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

FUNIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **27560** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2019/106 (220) 23/01/2019

(181) 23/01/2029

(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул.

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мируди); мируди;

мраз

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **27565** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2019/114 (220) 24/01/2019

(181) 24/01/2029

(450) 30/09/2019

(732) **Sanrio Company, Ltd. 1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризнување; немедицински сапуни; парфимерија; есенцијални масла; козметички производи и производи за лична хигиена без лекови; лосиони за коса без лекови; немедицински средства за чистење на заби; препарати за освежување на простор; препарати за нокти; производи и препарати за нега и чистење на коса и кожа; лепила за козметички цели; лосиони после бричење; антиперспиранти; антистатички препарати за домаќинство; ароматици; квила кора за перење; соли за бања; козметички

препарати за бањи; маски за убавина;
 соли за белење; сода за белење; плавила
 за перење алишта; спрејови за
 освежување на здив; ленти за освежување
 на здив; хемикалии за осветлување на
 боја за домаќинство [перење алишта];
 препарати за отстранување бои;
 козметички комплети; козметички
 препарати за слабеење; козметика за
 животни; памучни стапчиња за козметички
 цели; памучна волна за козметички цели;
 козметички креми; креми за белење на
 кожата; креми за кожа; обезмастувачи;
 полирање на протези; препарати за
 чистење протези; дезодоранси за луѓе;
 дезодоранси за животни и домашни
 миленици; детергенти; козметички бои;
 колоњска вода; тоалетна вода; бои за
 коса; препарати за боене на коса; крем за
 коса, гел за коса, шампони, средства за
 омекнување на коса и препарати за
 навлажнување на коса; парфеми; кармини;
 креми и лосиони за кожа и лице; лажни
 нокти; лакови за нокти и лакови и
 разредувачи за нив; препарати за заштита
 од сонце; препарати за белење
 [деколоранси] за козметички цели; ароми
 за торти [есенцијални масла]; млеко за
 чистење за тоалетна употреба; козметика
 за веѓи; моливи за веѓи; омекнувачи на
 ткаенина [за перење алишт]; лажни
 трепки; восок за подови; спреј за коса;
 препарати за виткање на коса; белило за
 перење; препарати за накиснување на
 алишта; штирак за алишта; лосиони за
 козметички цели; шминка; пудра за
 шминкање; препарати за шминкање;
 препарати за отстранување шминка;
 маскара; течност за испирање на уста, а
 не за медицински цели; налепници за
 нокти; препарати за нега на нокти;
 козметички моливи; полир за мебел и под;
 помади за козметички цели; потпури

[мириси]; пемза; песок; шмиргла;
 миризливо дрво; шампони за домашни
 миленици; крем за чевли; лак за чевли;
 восок за чевли; препарати за измазнување
 [штиркање]; сапун за осветлување на
 текстил; стирк глазура за перење алишта;
 препарати за сончање; марамици со
 козметички лосиони; препарати за
 отстранување лакови; восок за
 депилација; восок за перење алишта;
 восок за полирање; восоци за кожа;
 препарати за депилација; желе [петролеј]
 за козметички цели; украсни апликации за
 козметички цели; миризливи стапчиња
 [джаков стапчиња]; мириси; хартија за
 маснотии за кожи; хартија за чистење на
 лице; препарати за капење, не за
 медицински цели, миризливи стапчиња за
 простории
 кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
 геодетски, фотографски,
 кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
 за вагање, за мерење, сигнализација,
 откривање, тестирање, инспекција,
 апарати и инструменти за спасување и
 настава; апарати и инструменти за
 спроведување, префрлување,
 трансформирање, акумулирање,
 регулирање или контрола на
 дистрибуцијата или употребата на
 електрична енергија; апарати и
 инструменти за снимање, пренесување,
 репродукција или обработка на звук, слики
 или податоци; снимени и преземени
 медиуми, компјутерски софтвер, празна
 дигитална или аналогна снимка и
 медиуми; механизми за апарати кои
 работат на жетони; каси, уреди за
 сметање; компјутери и компјутерски
 периферни уреди; нуркачки костуми, маски
 за нуркачи, чепчиња за уши за нуркачи,
 штипки за нос за нуркачи и пливачи,
 ракавици за нуркачи, апарат за дишење за

подводно пливање; апарат за гасење пожар; абакуси; аудиовизуелен наставен апарат; батерији; кутии за батерији; полначи за батерији; двоглед; калкулатори; камери, кинематографски камери, и делови и додатоци за нив; леќи за камери; мерки за капацитет; анимирани цртани филмови; касетофон; синџири за очила; кинематографски филм [изложени]; часовници [уреди за снимање на времето]; уреди за компакт дискови; компакт дискови [аудио-видео]; компакт дискови [меморија само за читање]; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми; компјутерски софтвер [снимен]; компјутери; принтери за употреба со компјутери; контактни леќи; садови за контактни леќи; апарат за обработка на податоци; мерки за шивачи; електрични свона за врата; електронски џебни преведувачи; апарати за гасење пожар; филмови, изложени; аларми за пожар; рефлектори [фотографија]; рамки за фотографски слајдови; уред за регулирање на топлина; џубокси; оптички леќи; ваги за писма; појаси за живот; пливки за спасување; елечи за спасување; сплавови за спасување; брави, електрички; електронски брави и клучеви; магнетни медиуми за податоци; магнетни кодирани картички; магнетни енкодери; магнети; лупа; апарати, уреди и инструменти за мерење; микрофони; микроскопи; неонски знаци; лаптоп компјутери; електронски пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни калкулатори; апарати за проектирање; екрани за проектирање; радија; рекордери; уред за далечинско управување; ленири [мерила]; ваги; паметни картички [картички со интегрирано коло]; детектори за чад; штекери, приклучоци и други контакти; апарат за снимање звук; дискови за

снимање звук; апарати репродукција на звук; апарат за пренос на звук; кутии за очила; рамки за очила; наочари [очила]; очила за сонце; прекидачи, електрични; штекери, електрични приклучоци; магнетофони; телефонски апарати, приемници, предаватели, жици; телескопи; телевизији; телевизиски апарати; индикатори за температура; инсталации за заштита од кражба, електрични; термометри; термостати; видео касети, касети за видео игри; видео снимки; видеокасети; видео екрани; видео рекордери; текстуални процесори; видео компакт дискови; дигитални разноврсни дискови; видео компактен диск и дигитални разноврсни дискови; аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; носители, носачи, кутии за аудио и видео касети, компакт дискови, ласерски дискови, видео дискови и дигитални разноврсни дискови; подлошки за глумчиња; телефони, безжични телефони, мобилни телефони, мобилни телефони и делови, додатоци за нив; кутии или утроволи за мобилен телефон; пејџери, и делови и додатоци за нив; кутии и футроли за пејџери; кеси, прекривки, футроли, носачи и држачи за мобилни телефони и пејџери; слушалки; ушни перниччиња за слушалки; слушалки; слушалки и микрофони / звучници за употреба со мобилни телефони; индикатори за повици за телефони, мобилни телефони и пејџери; електронски дневници; електрични алармиа; аларми; читачи на бар-код; барометри; интерфон; електрични звучници; централни процесни единици [процесори]; чипови [интегрални кола]; хронографи [апарат за снимање на време]; компјутерски тастатури; компјутерски мемориски уреди; компјутерски периферни уреди; акустични спојки; спојки [опрема за

обработка на податоци]; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; дискови [магнетни]; апарати за нуркачи; маски за нуркачи; костуми за нуркање; електронски табли за известување; електронски пенкала [единици за визуелно прикажување]; врвци за очила; окуларни инструменти; очила за сонце; факс машини; филтри за употреба во фотографија; флопи дискови; ленти за чистење на главата [снимање]; хигрометри; интегрирани кола; интеркомуникациски апарат; интерфејси [за компјутери]; машини за фактурирање; капаци за леќи; единици на магнетна лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажички за мерење; метрономи; микропроцесори; модеми; машини за броење и сортирање пари; монитори [компјутерски хардвер]; монитори [компјутерски програми]; глумче [опрема за обработка на податоци]; оптички влакна [влакна] [нишки за спроведување на светлина]; оптичко стакло; оптички добра; часовници за паркинг; агломер [мерни инструменти]; радиотелеграфски уреди; радиотелефонски уреди; скенери [опрема за обработка на податоци]; полупроводници; слајдови [фотографија]; ленти за снимање звук; апарат за демагнетизирање за магнетни ленти; телеграфски жици; телеграфи [апарат]; телепринтери; телепромптери; телеграфски машини за чукање; апарати за билети; предаватели [телекомуникации]; уреди за пренесување [телекомуникација]; мерачи на вакуум; видеотелефонии; аларми-свирче; спортско свирче; чепиња за уши за нуркачи; мерачи на време за јајца; очила за спорт; маски за нуркање; заштитни кациги за спорт; навигациски апарати за возила [на компјутери во возилата]; програми за

компјутерски игри; софтвер за компјутерски игри, снимен; компјутерски софтвер, можност за преземање; електронски изданија [за преземање]; компјутерски програми [софтвер за преземање]; компјутерски софтверски апликации, за преземање; емотикони за преземање за мобилни телефони; лични стерео систему; сателити за научни цели; потпирач за зглобови за употреба со компјутери; дигитални фото рамки; ремени за мобилен телефон; држачи за мобилен телефон; држачи адаптирани за лаптопи; антенски капачиња за мобилен телефон; футроли за паметни телефони; маски за паметни телефони; електронски кола и CD-ROM-ови кои овозможуваат снимање на автоматска програма за играње за користење на електронски музички инструменти; преносни медија плеери; преземање датотеки со слики; преземање графики за мобилни телефони, музички фајлови за преземање; тонови за преземање за мобилни телефони; DVD плеери; глобален систем за позиционирање [GPS]; УСБ флеш драјвови; компјутерски дискови; лаптоп компјутери; диоди што емитуваат светлина [LED]; органски диоди што емитуваат светлина [OLED]; уреди за заштита од несреќи за лична употреба; заштитни маски; ремени за мобилни телефони; компаси; електрични врски; покривки за електрични приклучоци; дистрибутивни конзоли [електрична енергија]; комплети за употреба на телефони без употреба на раце; противпожарно црево; прскалка за противпожарно црево; програми за игри за домашни машини за видео игри; програми за игри за машини за видео игри во аркади; личен дигитален асистент; чепчиња за уши за пливање; соларни батерии; таблет компјутери; дигитални

камери; електронски читачи на книги; паметни телефони; паметни часовници; паметни очила; системи за пратење на активност за носење; паметни прстени; стапови за селфи [рачни моноподи]; електронски интерактивни бели табли; електрични и електронски единици за ефекти за музички инструменти; аудио интерфејси; заштитни филмови прилагодени за компјутерски екрани; заштитни филмови прилагодени за паметни телефони; опрема за виртуелна реалност; лабораториски роботи, работи за настава, работи за безбедносен надзор, хуманоидни работи со вештачка интелигенција; работи за телеприсутност; торби адаптирани за лаптопи; торби и кутии за камери и фотографска опрема; компјутери за носење, џојстици за употреба со компјутери, освен за видео игри, сопремена за виртуелна реалност, паметни очила, батерии и полначи за електронски цигари; ракавици за податоци кл. 14 благородни метали и нивни легури и шипки од благородни метали; кутии од благородни метали; петлици за ракави од благородни метали; брошеви за вратоврски од благородни метали; игли за вратоврски од благородни метали; уметнички дела од благородни метали; украсни игли од благородни метали; украси за чевли од благородни метали; статуи од благородни метали; статуетки од благородни метали; накит, скапоцени и полу-скапоцени камења; имитација на накит и украси; скапоцени камења; хоролошки и хронометриски инструменти; брошеви; синџири [накит]; украси за привезоци за клучеви и привезоци за клучеви; украсни ситници; монети; значки, имено медали и / или монети; петици за ракави; обетки; златени нишки; кутии за скапоцен камен; кутии за накит; ѓердани;

иглички [накит]; украсни игли; прстени; статуи од благородни метали; брошеви за вратоврски; часовници, рачни часовници и делови за нив; ремени за рачни часовници, белезии за рачни часовници, синџири за рачни часовници; кутии за рачни часовници; штоперици; орнаменти [накит]; украсни игли, игли за вратоврска; медали; привезоци за клучеви; привезоци за клучеви со приспособување; синџири за клучеви со приспособување; бижутерија; синџири за клучеви и кутии за клучеви од благородни метали и / или скапоцени камења; приврзоци; брезлетни [накит]; кутии за рачни часовници [презентација]; кутии за часовници; часовници и рачни часовници, електрични; сончев саат; дијаманти; накит за костуми; полу-скапоцени камења; уметнички дела од благородни метали; аларми; линиски манжетни; украсни игли [игли за вратоврска]; статуетки од благородни метали; значки од благородни метали; украси за чевли благородни метали; трофеи [награди]; комеморативни штитови; амајлии; монистра за правење накит, украсни игли за капи кл. 16 хартија, картон; печатени материјали; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски реквизити, освен мебел; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметници и материјали за цртање; четки за боја; материјали за обука и настава; пластични обвивки, филмови и кеси за виткање и пакување; тип на печатач, блокови за печатење; календари, книги, каталози, разгледници, постери, месечни изданија, печатени изданија, весници и списанија; честитки; инструменти за пишување; гумени печати; печати и штембили [канцелариски материјал];

подлоги за печати, подлоги за мастило; фото албуми; апарати за врамување на уметнички слики, слики или фотографии; сликарски штафелај; мрсна хартија за кожа; држач за фотографии; мастила; марамници, тоалетна хартија, хартиени салфетки за остранување на шминка; хартиени бришачи; подметачи за јадење и подметачи за чаши од хатија или картон; хартија за пакување, хартија за виткање и материјали за пакување; водени бои што ги користат уметници; графички репродукции, портрети; литографи; пенкала, моливи, наливперо, пенкала на полнење; врвови за пенкала; држачи за пенкала; дополнувања за пенкала и предмети за пишување; лово за моливи; боички; мрсни боички; прибори за пенкала и моливи; острилки; машини за острење на моливи; спајалици; притискачи за хартија; игли за хартија, игли за цртање; пастелни боички; пасти и лепаци за канцелариска или куќна употреба; папиемаше; полици и кутии за хартија; држаи за писма; отворачи за писма; селотејп и кутија за селотејп; материјали за цртање, табли, оенкала и инструменти; комплекти за цртање; албуми за марки и пари; кеси за канта за губре; кеси за отпадоци; кеси за замрзивач; кеси за подароци; хартиени кеси; кеси за носење, кеси за сендвичи; кеси за сендвичи [од хартија]; хартиени кеси за забава; хартиени кеси за подароци; кеси за мраз, конусни хартиени кеси, пластични кеси за сендвич; кеси з аготвење во микробранова печка, хартиени кеси за пазарење; хартиени кеси; пластични кеси за пазарење, хартиени кеси за амбалажа; пластични кеси за амбалажа; пластични кеси за пакување; хартиени кеси за отпадоци; поставени кеси; коверти; хартија за впивање; обележувачи за страни;

обележувачи за книги; шкафови за канцелариски материјал; сликарско платно; тетратки; дневници; досие [канцелариски материјал]; блок за пишување; блок за белешки, хартија за пиување; хартија за цртање, комплекти за пишување; креди, црни табли, табли з апостери; држачи за пасош; држачи за чековна книшка; ластици за канцеларија; слики; матрици; производи за бришење, гуми за бришење, течности за бришење; електрични отворачи за писма; ноти; табли за бришење; украси и декорации од хартија и/или картон; хартиени марамници; хартиени салфетки; хартиени кеси за ручек; картонски кофчези и куфери; боенки; извештаи; врзувачи за хартија; џебни нотези; фломастери; книги; комплекти моливи со црно олово; комплекти боички; ленири; подлоги за пишување; тератки за автограми; спајалици [канцелариски материјал]; хефталици [канцелариски мачини]; ножици за селотејп [кацелариски материјал]; знаци за предупредување; уништувач на хартија; уништувач на ЦД за канцелариска и куќна употреба; машини и апарати за пластифицирање; електричен апарат за пакување со топлина за заштита за документи и фотографии; држачи и и кутии за визит картички; хартиени декорации за кутии за ручек или храна; албуми; хартиени и пластични кеси [коверти, торбици], за пакување; папка; картонски или хартиени кутии; карти; држачи и кутии за печати и штембили; стрипови; компаси за цртање; хартиени ленти и картички за снимање на компјутерски програми; хартија за копирање [канцелариски материјал]; течности за корекција [канцелариски реквизити]; папки за документи; штитници за прсти [канцелариски реквизити]; знамиња [од

хартија]; папки [канцелариски материјал]; папки за хартии; гумирана лента [канцелариски материјал]; хартиени марамиси; индекс картички; ленти за мастило; заштитна обвивка за хартии; етикети, не од текстил; мапи; музички честитки; билтени; блок [канцелариски материјал]; кутии со би за употреба во училишта; памфлети; уништувачи на хартија [за канцелариска употреба]; држачи за моливи; поштенски марки; налепници; хартиени салфетки; клинче з; билети; ленти за машини за пишување; машини за пишување [електрични или не-електрични]; хартија за виткање [канцелариски материјал]; четки за пишување; креда за пишување; плочки за пишување; прекривки [канцелариски материјал]; хартиени прекривки за саксии; ножици за хартија [канцелариски материјал]; хартија за заштита; кеси за готвење во микробранова печка; хартиени филтри за кафе; прирачници; везени украси [шеми]; ножеви за хартија [канцелариски реквизити]; хартиени чаршафи за маса; платнени чаршафи за маса; хартиени или картонски табли со знаци; обележувачи на индекс картички; пакувања хартија; налепници за пренозливи телефони; уметнички слики [слики], врамени и неврамени; хартиени бришачи; тоалетна хартија; ламинатори за документи за канцелариска употреба; картонски кутии за шапки; уреди за рашно етикетирање; пенкала за означување; палети за боја; четки за боја; четки за сликари; бришачи за табли за пишување; Хуан хартија за сликање и калиграфија; механички моливи; washī матрици за украсување на храна и пијалоци; значки за име [канцелариски реквизити], ленти за баркод; сјај за канцелариски цели; хартиени ознаки за багаж;; хартиени

бришачи за чистење
 кл. 18 кожа и имитација на кожа;
 животински кожи и делови од животински
 кожи; куфери и торби; чадори, чадори за
 сонце и бастуни; камшици, узди и седло;
 јаки, ремени и облека за животни; торби;
 чанти; паричници, куфери, актовки,
 футроли за клучеви, торбички; аташе
 актовки; ранци; кеси за облека; торби за
 купување; кожени врвци; кожени појаси за
 рамо; ремени за седло, ремени за багаж;
 стапови; кутии за картички [кутии за
 хартија со белешки]; околувратници за
 животни или домашни миленици; чипка
 изработена од кожа или имитација на
 кожа; несесер; маска за животни; школки
 ташни; кожни ленти; рачки за куфер;
 куфери; комплети за патување; патни
 ковчези; футроли за чадор; рачки за
 чадор; рачки за бастуни за одење; ремени
 за багаж; чанти за плажа; актовки; кутии и
 футроли, од кожа или кожа и картон или
 имитација на кожа; чанти; кожни ремени;
 планински стапови; музички кутии;
 мрежести кеси за шопинг; ранци; школки
 торби; вреќи за алати од кожа или
 имитации на кожа [празни]; патни торби;
 торби за игри; кеси, пливово и торбички од
 кожа за пакување; прекривки за мебел од
 кожа или имитации на кожа; рамки за
 чанти; торби со ремени за носење
 доенчиња; кошнички со тркала; футроли
 за клучеви; торби за спорт; облека за
 домашни миленици; ремени и торби со
 ремени за носење деца; прекривки за
 животни; узди, ремени и оглавници за
 домашни миленици и животни; рамки за
 чанта; кутии за визит-карти; рандселс
 [јапонски школки чанти]; ремени за
 водење деца, моторизирани куфери,
 ознаки за багаж; кожа
 кл. 25 облека, обувки, капи; престилки;
 облека за плажа; опрема за капење,

костуми за капење; спортска облека; водоотпорна облека; ракавици; ракавици без прсти; ремени [облека]; облека за деца, мажи и жени; облека за бебиња; пантолони за бебиња [облека]; лигавчиња, не од хартија; долна облека; облека за спиење и пижами; бањарки; прерамки; шапка; капи што се носат на глава; штитници за сонце; штитници што се носат на глава; беретки; капи за капење и туширање; муфови; штитници за уши од студ; штитници за нозе од студ, без електрично греење; облека за носење околу врат, вратоврски, кравати, лептир машини; чорапи, хулахопки, подвезици; обувки, спортски обувки; влечки; обувки за плажа; костуми за маскембал; заштитни ракави; шамии; бандани [марами за околу врат]; сандали за бања; влечки за капење; чизми за скијање; чизми; прерамки за облека [трегери]; градници; кратки панталони [за носење]; женска поткошула; капути; манжетни; крзнени шалови; панделки за носење на глава [облека]; јакни [облека]; дресови [облека]; џемпери [шемизет]; трикотажа [облека]; надворешна облека; наметки; панталони; парки; пуловери; сандали; шалови; шамии; маици; комбинезон [долна облека]; заштитно одело; штитници за обувки; чизми за спорт; спортски дресови; костуми; костум за капење; маици со кратки ракави; панталони; долна облека; униформи; елечи; костуми за скијање на вода; стегачи за раце [облека]; долна облека; гимнастички чевли; корсет [долна облека]; облека за гимнастика; појаси за носење; облека за велосипедисти; маски за спиење; облека која содржи материји за слабеење; везена облека; штитници за штикли за чевли
 кл. 28 игри, играчки и предмети за играње; апарати за видео игри; кукли; кадифени

играчки; мечиња; статуетки за играње и комплекти за играње; гимнастички и спортски предмети; топки за играње, гумени топки и балони; празнични декорации и украси; декорации и украси за новогодишни елки; украси за забава; играчки возила; електрични возила [играчки]; даски за сурфање; сноуборд; ролери; лизгалки; скејтборд; штитници или заштитни потполнки за спортови игри; воздушни пиштоли [играчки]; игри со табла; топки за игри; свончиња за новогодишна елка; топки за билијард; маси за билијард; коцки за градење [играчки]; игри со табла; експлозивни бонбони [новогодишни бонбони што пукнуваат кога се отвораат]; чизми за лизгање со лизгалки; апарати и машинерија за куглање; игри со градење; свеќници за новогодишна елка; табли за дама; дама [игра]; шах; шаховски табли; новогодишна елка од синтетички материјали; држачи за новогодишна елка; магионичарска опрема; огномет играчка; кутии за коцки за играње; пикадо; коцки за играње; кревети за кукли; облека за кукли; куќи за акукли; соби за кукли; домино; табли за игри; табли [игри]; тегови; штитници за лакти [спортска опрема]; опрема за вежбање [растегнувачи]; опрема за возење на саеми/панаѓури; шишиња за храна за кукли; јадици; опрема за рибарење; пераји за пливање; макари за риболов; летечки дискови [играчки]; автоматски игри; палки за игри; апарати за игри; машини за видео игри; подвижни игри со екрани од течен кристал; машини за видео игри за аркади; ташни за голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици за игри и спорт; практични шеги; макари за летала; летала; штитници за колена [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети; театарски маски; маски

за игри; мобили [играчки]; возила макети во размер; експлозивни каписли за забави, игранки; заштитни потполнки [дел од спортска опрема]; друштвени игри; експлозивни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за играње; тетараски кукли; рекети; тропалки [за играње]; игри со прстени; коџе за нишање; ролшуи; даски за едрење; скии; санки [спортска опрема]; лизгалки [предмети за играње]; меури од сапуница [предмети за играње]; вртимушки [играчки]; даски за скокање [спортска опрема]; статички велосипеди за вежбање; базени [за играње]; базени на надувавање; пераји за пливање; даски за пливање; мрежести ракавици за пливање; игри на надувавање за базени; нишалки; маси за пинг-понг; играчки за домашни миленици; скии за воа; играчки за пливање, игри, спортови и активности вовода; топки за плажа; мачини за забава, автоматски и со парички; торби за скии и даски за сурфање; бинго картички; мрежи за пеперутки; карти за играње; конфети; ролери со тркала во една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци; возила играчки со далечинско; тркала за рулет; снежни топки; обувки за снег; јапонски карти за играње; елеци за пливање; ремени за пливање; предмети за капење и пливање; пловечки предмети за пливање; водени крилја; мускули за пливање; хартиени капи за забави; апарати за боду билдинг; чипови за коцкање; гребкиза лотарија; макети во размер [играчки]; пачинко; апарати за забава [за играње]; роботи играчки; дронови [играчки]; катички за размена за игри; шатори за играње; конзоли за видео игри; џојстик за играње видео игри
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, јајца, млеко, сирење, путер, јогурт и други производи од млеко; јастиви масла и масти; бујон; бујонски концентрати; супа; супени концентрати; путер; кавијар; сирење; млечни производи; прехранбени производи направени од риба; храна подготвена од риба; матирано овошје; замрзнато овошје; овошни чипсови; маргарин; мармалад; месни желеа; месо конзервирано [конзервирано]; млечни пијалаци; конзервирани печурки; подготвени ореви; пасти [од џигер]; паштета [од џигер]; путер од кикирики; кикирики, обработен; грашок, конзервиран; овошна кора; чипс; помфрит; мекици од компири; салати; кисела зелка; колбаси; масло од сусам; препарати за правење супа; супи; тофу; салати од зеленчук; препарати за супа од зеленчук; шлаг; јогурт; инстант супа; инстант чорба; инстант пире од компир; инстант месо супа; претходно подготвено јадење од кари; претходно варена чорба со кари; грицки; алги [за јадење]; преработено и конзервирано месо, риба, живина и дивеч; сланина; препарати за правење бујон; путер од чоколаден орев; сувомеснати производи; крокети; кристализирани овошја; риба, конзервирана; овошни желеа; овошни салати; овошје, конзервирано; пченкарно масло; маслиново масло за храна; суво грозје; доматно пуре; зеленчук, конзервиран; риба и морски плодови [кои не се живи]; преработени и конзервирани риби и морски плодови; риба и морски плодови, конзервирани; прехранбени производи направени од / подготвени од морски плодови за кулинарски цели; алгинати за кулинарски цели; конзервиран грав; шејкови со млеко; пијалаци со млеко во

кои преовладува млеко; ферментирана храна од зеленчук [кимчи]; масло од сусам; тахини [паста од сусам]; пресувани алги; сурутка; алое вера подготвена за човечка исхрана; преработена риба; гнезда од птици за јадење; бактерии од млечна киселина; млеко од бадеми [пијалоци]; пијалаци на база на кикиритки; црева за правење колбаси; јакитори; јуба [тофу кожа]; тајине [подготвено месо, риба или зеленчук]

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз, тестенини и резанки од тесто; тапиока и саго; брашно и препарати направени од житарици; леб, колачи и слатки, чоколада; сладолед, шербет и други видови мраз за јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, зачини, мирудии, ароматични мирудии; оцет, сосови и други зачини; мраз [замрзната вода]; бисквити; прашок за торти; јастиви украси за колачи; ароми за колачи; колачи од ориз; слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни пијалоци со млеко; пијалоци базирани на чоколадо; намази базирани на чоколадо; слатки за украсување на новогодишни елки; пијалоци од какао со млеко; производи од какао; пијалоци на база на какао; кафе пијалоци; ароми за кафе; мешавини и препарати за употреба како замена за кафе; пијалоци базирани на кафе; колачиња; пуканки; пченкарни снегулки; сладолед; кари [зачин]; крем од јајца; житни снегулки; ароми, освен етерични масла; слатки од мраз; овошни желеа [слаткарски производи]; тесто со ѓумбир; сируп; инфузии, не медицински; кечап; слатки; пастили [слаткарски производи]; пити со месо; маринади за месо, за домаќинство; палачинки; пастили [кондиторски производи]; колачи; паштета [колачи]; црн пипер; пици; пудинзи;

равиоли; прополис за човечка исхрана; шеќер; васаби паста; соја сос; тестенини, резанки од тесто и вермикели; удон [тестенини од јапонски стил]; суши; ванила; вафли; замрзнат јогурт [слаткарски мраз]; переци; грицки на база на пченица; мешавини за грицкање кои се состојат од крекери, переци или готови пуканки; слатки со бадеми; ароматични препарати за храна; средства за спојување смеси за сладолед [јастиви мразови]; ролни леб; земички; колачи; карамели [бонбони]; гума за цвакање, не за медицински цели; пченкарен оброк; крекери; јастиви мразови; златен сируп; мраз, природен или вештачки; макарони; марципан; мајонез; овесна каша; пиперка [зачини]; пити; туршија; двопек; сол за готвење; сендвичи; сос од домати; зачини; шербети [ices]; шпагети; слатки [бонбони]; овошна пита; пченично брашно; преливи за салата; сос за месо; сос за тестенини; готови јадења со резанки од тесто; грицки врз основа на житарици; грицки врз основ на ориз; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; пченкарен оброк; овесни снегулки; глюкоза за кулинарски цели; високо протеински плочки со житарици; оброк; десертен крем [слаткарски производ]; овесна храна; паста од соја [додаток]; пијалоци базирани на чај; градинарски зачини, зачувани [зачини]; глутенски адитиви за кулинарски цели; овошни сосови; преработени семиња за употреба како зачини; рамен [јапонски јадење врз основа резанки од тесто]; грицки од сирење; сепбеј [крекери од ориз], бонбони за освежување на здивот кл. 35 големопродажба и малопродажба и на рачки пошта, кои се однесуваат на продажба на материјали за забава и празнични декорации и украси, сапуни, парфимерија, есенцијални масла,

козметика, лосиони за коса, производи за нега на коса, тоалетни производи, средства за чистење на заби, средства за лична хигиена; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на средства за чистење, средства за полирање и абразивни средства, супстанции за перење, прибор за маникир, препарати за нега на нокти, лак за нокти, боја за нокти; вештачки нокти; Големопродажба и малопродажба и нарачки по пошта, кои се однесуваат на продажба на супстанции за диета, храна за бебиња, санитарни препарати, свеќи, фитили, стапчиња за палење, мазива, лубриканти, масла за бои; големопродажба и малопродажба и нарачки по пошта, кои се однесуваат на продажба на прибор за јадење, садови, комплекти за маникир, инструменти за бречење, жилети, машини и машински алати за кујни или за домаќинство, рачни алати; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта на филмови, камери, фото дискови, видеорекордери, аудио и визуелни производи, аудио и видео ленти, записи и дискови, инструменти и апарати за снимање, пренесување и / или репродукција на звуци и / или слики, телевизори, каетофорни и / или рекордери, плеери за видео касети и / или дискови и / или рекордери, радио; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на телефони, безжични телефони, мобилни телефони, футроли за мобилни телефони, украси и ремени за телефони, индикатори за повици, машини за пресметување, калкулатори; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на електронски и компјутерски игри, кинематографски филмови, светла, вентилатори, прибор за готвење, калапи

за торти и колачи, тостери, печки, кујнски прибор, прибор и садови за служење или складирање на храна и / или пијалоци; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на стапчиња за јадење, инструменти за сечење, порцелан, предмети од порцелан, кристал, емајл, прибор од сребро, стакларија, предмети од теракота, керамика; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на фен за коса, ламби, абажури за ламби и делови и додатоци за нив; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на детски колички, балони, велосипедски свирки, часовници и рачни часовници и додатоци и делови и опрема за нив; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на накит и имитација на накит, украси [накит], легури од скапоцени метали, кутии од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на манжетни благородни метали, копчи за вратоврски од благородни метали, иглички од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на уметнички дела од благородни метали, украсни игли од благородни метали, украси за чевли од благородни метали, статуи од благородни метали, статуетки од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на музички кутии, музички инструменти, слики, фотографии, канцелариски материјал; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на хартиени кеси за отпадоци, хартиени салфетки за отстранување на шминка, хариени покривки за саксии, хартиени ленти, филтри за кафе; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на хартиени крпи за

лице, детски хартиени салфетки, пакети хартија, хартиени обележувачи за книги; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на тоалетна хартија, хартиени салфетки, хартиени марамчиња, картонски или хартиени, хартиени салфетки, и хартиени марамчиња; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на бои и материјали за уметници, четки за бои, инструменти за пишување; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на печатени материјали, книги, весници, списанија и месечни изданија, честитки и новогодишни честитки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на карти за играње, материјали за амбалажа и пакување; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на рамки и штандови за слики, лепила за канцелариска или куќна употреба; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на украси од кожа или имитација на кожа за мебел, кутии од кожа или имитација на кожа, футролли за клучеви од кожа или имитација на кожа; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на кутии од кожа или имитација на кожа, ремени за животни од кожа или имитација на кожа, ленти од кожа или имитација на кожа, ремени од кожа или имитација на кожа и прекривки за мебел од кожа или имитација на кожа; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на кеси и багаж, чанти и паричници, чадори, бастуни за одење; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на мебел, огледала, закачалки и штипки, кутии и садови, плочки за имиња, мали предмети за дома, прибор за домаќинство или

кујнски прибор и садови, чешли, сунѓери, четки, предмети за чистење; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на очила, рамки за очила и очила за сонце и кутии и додатоци за нив, текстил и текстилни производи, постелнина постелнина, и чаршафи за маса, подлоги за маса, мебел, галантерија, марамчиња; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на облека, обувки и капи, копчиња, беџеви, ленти и плетенки, чипка и вез, штипки и украси за коса, трегери, украси за чевли, украси шапки, патенти и патенти за закопчување, теписи, ќилими и простирки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на играчки, игри и предмети за играње, кукли, статуетки, спортски производи, украси за новогодишни елки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на храна и пијалаци, слатки, цветни производи, ќибрити, пури, цигари и производи за пушачи; рекламирање; организирање изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели; објавување на текстови за публицитет; промоција на продажбата [за другите]; рекламни агенции; бизнис менаџмент на изведувачите; агенции за увоз-извоз; собирање на информации во компјутерски бази на податоци; директно рекламирање по пошта; бизнис менаџмент на хотели; маркетиншко истражување; надворешно рекламирање; регрутирање на персонал; агенции за публицитет; радио рекламирање; телевизиско рекламирање; интернет рекламирање на компјутерска мрежа; услуги за јавни набавки за други [купување стоки и услуги за други бизниси]; изнајмување рекламно време на комуникациски медиуми; канцелариски машини и опрема за

изнајмување; изнајмување на автомати; рекламирање по пошта; комерцијалн лиценцирање на стоки и услуги на други; комерцијални информации и совети за потрошувачите [продавница за совети за потрошувачи]; демонстрација на стоки; маркетинг; презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба; производство на рекламни филмови; односи со јавноста; публицитет; изнајмување на материјал за публицитет; изнајмување на рекламен простор; изнајмување на фотокопирни машини; изнајмување на канцелариски машини и опрема; промоција на продажбата за други; уредување на излози; промовирање на стоки и услуги на други преку издавање на трговски марки; телефонски маркетинг [телемаркетинг]; спроведување на програми за оние кои патуваат често со авион; финансиска ревизија; услуги за односи со медиумите; корпоративни комуникациски услуги; изнајмување канцелариска опрема во колективни објекти

кл. 41 забава; забавни активности; забавни паркови, тематски паркови; аркадни услуги; образовни услуги; организирање, производство и презентација на шоу програми, концерти, претстави во живо, театарски претстави, изложби, спортски натпревари, спортски и културни активности; музички сали; кино; кино услуги; кабареи; филмски студија; дискотеки; клубови; објавување книги, текстови, списанија, весници и месечни списанија; библиотечарски услуги; обезбедување објекти за забава, изложби, концерти, шоу програми, претстави, спортски активности, игри, рекреативни и културни активности; здравствени клубови; услуги за летни кампови; обезбедување на информации во врска со образование,

забава, рекреација, спорт и култура; телевизиска и радио забава; производство на радио и телевизиски програми; филмска и видео продукција; изнајмување на кинематографски филмови, филмови, видео ленти, ласерски дискови, видео дискови и дигитални разноврсни [видео] дискови; изнајмување на звучни снимки; изнајмување на сценографија; детски градинки; клубови и салони опремени со аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; соби и салони за игри; организирање избори за убавина; циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги на забавувачи; организирање изложби за културни или образовни цели; игри; тренинг за гимнастика; обезбедување објекти за музеи [презентација, изложби]; оперативни лотарии; оркестарски услуги; планирање на забави [забава]; услуги за пишување сценарио; театарски претстави; зоолошки градини; електронско издаваштво; услуги за игри обезбедени онлајн [од компјутерска мрежа]; толкување [знаковен јазик]; стручно насочување [совет за образование или обука]; микрофилмување; услуги за компнирање музика; ноќни клубови; фотографија; филмска продукција на видео ленти; обезбедување караоке услуги; обезбедување електронски изданија на интернет [не може да се преземе]; објавување електронски книги и списанија на интернет; снимање на видео материјали; куглани; обезбедување на фитнес објекти во областа на бејзбол; обезбедување затворени бејзбол полиња; забава во природата на бејзбол [игри]; прикажување филмови на интернет; услуги за забава, имено, обезбедување на интерактивни електронски игри преку компјутерски мрежи; обезбедување привремена употреба на интерактивни

игри кои не може да се преземат; услуги за здравствени клубови [обука за здравје и фитнес]; филмска продукција, освен рекламни филмови; кино презентации; информации за образованието; информации за забава; услуги за игри обезбедени преку интернет од компјутерска мрежа; изнајмување опрема и апарати за игри; обезбедување објекти за голф; обезбедување електронски изданија на интернет, не може да се преземе; објавување на текстови, освен рекламни текстови; обезбедување објекти за рекреација; информации за рекреација; изнајмување на аудио и визуелна опрема; изнајмување камкордери; изнајмување на кинематографски филмови; изнајмување на апарати за осветлување за театарски сцени или телевизиски студија; изнајмување на филмови; изнајмување филмски проектори и додатоци; изнајмување радио и телевизиски апарати; изнајмување на сценографијата; изнајмување спортска опрема, освен возила; изнајмување спортски терени; изнајмување станици; изнајмување на сценографијата за сцени; изнајмување на видео камери; изнајмување на видео рекордери; изнајмување на видеокасети; изнајмување играчки; обука за животни; практична обука [демонстрации]; превод; организирање и спроведување на работилници [обука]; услуги за забава, имено, обезбедување на аудио и видео материјали, слики, телевизиски програми и видео снимки преку интернет компјутерска мрежа; обезбедување на слики, звук и видео преку интернет мрежи; давање информации за измислени ликови; обезбедување на онлајн музика, не може да се преземе; обезбедување на музика на интернет, не може да се преземе; обезбедување видеа на интернет, не може

да се преземе; обезбедување на филмови, кои не можат да се преземат, преку услуги за пренос на видео по барање; обезбедување телевизиски програми, не може да се превземат, преку услуги за пренос на видео по барање; филмска дистрибуција; образовни услуги обезбедени од помошници за лица со посебни потреби; испит за корисниците да се квалификуваат за пилоти; инженерски услуги за звук за настани; услуги на техничар за осветлување за настани; филмска режија, освен рекламни филмови кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со нив; индустриска анализа и индустриски истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; надзор и архитектонски консултации; архитектонски консултации; компјутерско програмирање; одржување на компјутерски софтвер; изработка на градежни планови; советување за заштитата на животната средина; индустриски дизајн; внатрешно уредување; услуги за дизајн на амбалажи; дизајнирање облека; графички дизајн; временска прогноза; урбано планирање; дуплирање на компјутерски програми; дизајн на компјутерски софтвер; инсталација на компјутерски софтвер; консултантски услуги во областа на компјутерски хардвер; конверзија на податоци или документи од физички на електронски носачи; креирање и одржување на веб-страници за други; конверзија на податоци на компјутерски програми и податоци [не физичка конверзија]; хостинг на компјутерски сајтови [веб-страници]; cloud computing; изнајмување на компјутери, советување за компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; дизајн на компјутерски систем; советување за

компјутерска технологија; дигитализација на документи [скенирање]; соведување за информатичка технологија [ИТ]; резервна копија на податоци надвор од локацијата; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб-страница; софтвер како услуга [SaaS]; советување за изработка на веб страница; внатрешно уредување; компјутерски и технолошки услуги за обезбедување на компјутерски податоци и лични и финансиски информации и за откривање на неовластен пристап до податоци и информации; развој на компјутерски платформи; дизајн на бизнис картички; графички дизајн на промотивни материјали

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување; ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, хали со ресторани, кантини, угостителски услуги; ресторани за самопослужување; снек барови; коктел салони; украсување на храна; украсување на торти; информации и совети во врска со подготовката на оброците; услуги на личен готвач; обезбедување и резервирање на објекти за привремено сместување и сместување, хотели, мотели, пансиони и обезбедување на информации во врска со нив; услуги што се однесуваат на резервација на соби во хотел од страна на туристички агенти или брокери; услуги за летни кампови [сместување]; обезбедување објекти за изложби; ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, хали со ресторани, кантини и салони опременисо аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; услуги за згрижување деца; детски јасли; туристички домови; бар услуги; уредување на храна и пијалаци за свадби; организирање на свадбени приеми [места за одржување]; изнајмување на

електрични тостери, микробранови печки, плочи за загревање, апарати и прибор за подготовка на храна и пијалок; сместување за животни; обезбедување простор за кампови; изнајмување на столици, маси, чаршави, стакларија; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување на апарати за вода за пиење; изнајмување простории за состаноци; изнајмување на привремено сместување; изнајмување на шатори; изнајмување преносни објекти

(111) **27566** (151) 16/09/2019
 (210) ТМ 2019/115 (220) 24/01/2019
 (181) 24/01/2029
 (450) 30/09/2019

(732) **Sanrio Company, Ltd. 1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 препарати за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; немедицински сапуни; парфимерија; есенцијални масла; козметички производи и производи за лична хигиена без лекови; лосиони за коса без лекови; немедицински средства за чистење на заби; препарати за освежување на простор; препарати за

нокти; производи и препарати за нега и чистење на коса и кожа; лепила за козметички цели; лосиони после бречење; антиперспиранти; антистатички препарати за домаќинство; ароматици; квила кора за перење; соли за бања; козметички препарати за бањи; маски за убавина; соли за белење; сода за белење; павила за перење алишта; спрејови за освежување на здив; ленти за освежување на здив; хемикалии за осветлување на боја за домаќинство [перење алишта]; препарати за отстранување бои; козметички комплети; козметички препарати за слабеење; козметика за животни; памучни стапчиња за козметички цели; памучна волна за козметички цели; козметички креми; креми за белење на кожата; креми за кожа; обезмастувачи; полирање на протези; препарати за чистење протези; дезодоранси за луѓе; дезодоранси за животни и домашни миленици; детергенти; козметички бои; колоњска вода; тоалетна вода; бои за коса; препарати за боење на коса; крем за коса, гел за коса, шампони, средства за омекнување на коса и препарати за навлажнување на коса; парфеми; кармини; креми и лосиони за кожа и лице; лажни нокти; лакови за нокти и лакови и разредувачи за нив; препарати за заштита од сонце; препарати за белење [деколоранси] за козметички цели; ароми за торти [есенцијални масла]; млеко за чистење за тоалетна употреба; козметика за веѓи; моливи за веѓи; омекнувачи на ткаенина [за перење алишт]; лажни трепки; восок за подови; спреј за коса; препарати за виткање на коса; белило за перење; препарати за накуснување на алишта; штирак за алишта; лосиони за козметички цели; шминка; пудра за шминкање; препарати за шминкање;

препарати за отстранување шминка; маскара; течност за испирање на уста, а не за медицински цели; налепници за нокти; препарати за нега на нокти; козметички моливи; полир за мебел и под; помади за козметички цели; потпури [мириси]; пемза; песок; шмиргла; миризливо дрво; шампони за домашни миленици; крем за чевли; лак за чевли; восок за чевли; препрати за измазнување [штиркање]; сапун за осветлување на текстил; стирк глазура за перење алишта; препарати за сончање; марамици со козметички лосиони; препарати за отстранување лакови; восок за депилација; восок за перење алишта; восок за полирање; восоци за кожа; препарати за депилација; желе [петролеј] за козметички цели; украсни апликации за козметички цели; миризливи стапчиња [джакров стапчиња]; мириси; хартија за маснотии за кожи; хартија за чистење на лице; препарати за капење, не за медицински цели, миризливи стапчиња за простории

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, откривање, тестирање, инспекција, апарати и инструменти за спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, префрлување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на дистрибуцијата или употребата на електрична енергија; апарати и инструменти за снимање, пренесување, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и преземени медиуми, компјутерски софтвер, празна дигитална или аналогна снимка и медиуми; механизми за апарати кои

работат на жетони; каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; нуркачки костуми, маски за нуркачи, чепчиња за уши за нуркачи, штитки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарат за дишење за подводно пливање; апарат за гасење пожар; абакуси; аудиовизуелен наставен апарат; батерии; кутии за батерии; полначи за батерии; двоглед; калкулатори; камери, кинематографски камери, и делови и додатоци за нив; леќи за камери; мерки за капацитет; анимирани цртани филмови; касетофон; синџири за очила; кинематографски филм [изложени]; часовници [уреди за снимање на времето]; уреди за компакт дискови; компакт дискови [аудио-видео]; компакт дискови [меморија само за читање]; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми; компјутерски софтвер [снимен]; компјутери; принтери за употреба со компјутери; контактни леќи; садови за контактни леќи; апарат за обработка на податоци; мерки за шивачи; електрични свона за врата; електронски џебни преведувачи; апарати за гасење пожар; филмови, изложени; аларми за пожар; рефлектори [фотографија]; рамки за фотографски слајдови; уред за регулирање на топлина; џубокси; оптички леќи; ваги за писма; појаси за живот; пливки за спасување; елеци за спасување; сплавови за спасување; брави, електрички; електронски брави и клучеви; магнетни медиуми за податоци; магнетни кодирани картички; магнетни енкодери; магнети; лупа; апарати, уреди и инструменти за мерење; микрофони; микроскопи; неонски знаци; лаптоп компјутери; електронски пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни калкулатори; апарати за проектирање;

екрани за проектирање; радија; рекордери; уред за далечинско управување; ленири [мерила]; ваги; паметни картички [картички со интегрирано коло]; детектори за чад; штекери, приклучоци и други контакти; апарат за снимање звук; дискови за снимање звук; апарати репродукција на звук; апарат за пренос на звук; кутии за очила; рамки за очила; наочари [очила]; очила за сонце; прекидачи, електрични; штекери, електрични приклучоци; магнетофони; телефонски апарати, приемници, предаватели, жици; телескопи; телевизии; телевизиски апарати; индикатори за температура; инсталации за заштита од кражба, електрични; термометри; термостати; видео касети, касети за видео игри; видео снимки; видеокасети; видео екрани; видео рекордери; текстуални процесори; видео компакт дискови; дигитални разноврсни дискови; видео компактен диск и дигитални разноврсни дискови; аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; носители, носачи, кутии за аудио и видео касети, компакт дискови, ласерски дискови, видео дискови и дигитални разноврсни дискови; подлошки за глумчиња; телефони, безжични телефони, мобилни телефони, мобилни телефони и делови, додатоци за нив; кутии или утроли за мобилен телефон; пејџери, и делови и додатоци за нив; кутии и футроли за пејџери; кеси, прекривки, футроли, носачи и држачи за мобилни телефони и пејџери; слушалки; ушни перничкиња за слушалки; слушалки; слушалки и микрофони / звучници за употреба со мобилни телефони; индикатори за повици за телефони, мобилни телефони и пејџери; електронски дневници; електрични алармиа; аларми; читачи на бар-код; барометри; интерфон; електрични

звучници; централни процесни единици [процесори]; чипови [интегрални кола]; хронографи [апарат за снимање на време]; компјутерски тастатури; компјутерски мемориски уреди; компјутерски периферни уреди; акустични спојки; спојки [опрема за обработка на податоци]; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; дискови [магнетни]; апарати за нуркачи; маски за нуркачи; костуми за нуркање; електронски табли за известување; електронски пенкала [единици за визуелно прикажување]; врвци за очила; окуларни инструменти; очила за сонце; факс машини; филтри за употреба во фотографија; флопи дискови; ленти за чистење на главата [снимање]; хигрометри; интегрирани кола; интеркомуникациски апарат; интерфејси [за компјутери]; машини за фактурирање; капаци за леќи; единици на магнетна лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажички за мерење; метрономи; микропроцесори; модеми; машини за броење и сортирање пари; монитори [компјутерски хардвер]; монитори [компјутерски програми]; глумче [опрема за обработка на податоци]; оптички влакна [влакна] [нишки за спроведување на светлина]; оптичко стакло; оптички добра; часовници за паркинг; агломер [мерни инструменти]; радиотелеграфски уреди; радиотелефонски уреди; скенери [опрема за обработка на податоци]; полупроводници; слајдови [фотографија]; ленти за снимање звук; апарат за демагнетизирање за магнетни ленти; телеграфски жици; телеграфи [апарат]; телепринтери; телепромптери; телеграфски машини за чукање; апарати за билети; предаватели [телекомуникации]; уреди за пренесување [телекомуникација]; мерачи на вакуум;

видеотелефонии; аларми-свирче; спортско свирче; чепиња за уши за нуркачи; мерачи на време за јајца; очила за спорт; маски за нуркање; заштитни кациги за спорт; навигациски апарати за возила [на компјутери во возилата]; програми за компјутерски игри; софтвер за компјутерски игри, снимен; компјутерски софтвер, можност за преземање; електронски изданија [за преземање]; компјутерски програми [софтвер за преземање]; компјутерски софтверски апликации, за преземање; емотикони за преземање за мобилни телефони; лични стерео систему; сателити за научни цели; потпирач за зглобови за употреба со компјутери; дигитални фото рамки; ремени за мобилен телефон; држачи за мобилен телефон; држачи адаптирани за лаптопи; антенски капачиња за мобилен телефон; футроли за паметни телефони; маски за паметни телефони; електронски кола и CD-ROM-ови кои овозможуваат снимање на автоматска програма за играње за користење на електронски музички инструменти; преносни медија плеери; преземање датотеки со слики; преземање графички за мобилни телефони, музички фајлови за преземање; тонови за преземање за мобилни телефони; DVD плеери; глобален систем за позиционирање [GPS]; УСБ флеш драјвови; компјутерски дискови; лаптоп компјутери; диоди што емитуваат светлина [LED]; органски диоди што емитуваат светлина [OLED]; уреди за заштита од несреќи за лична употреба; заштитни маски; ремени за мобилни телефони; компаси; електрични врски; покривки за електрични приклучоци; дистрибутивни конзоли [електрична енергија]; комплети за употреба на телефони без употреба на раце; противпожарно црево; прскалка за

противпожарно црево; програми за игри за домашни машини за видео игри; програми за игри за машини за видео игри во аркади; личен дигитален асистент; чепчиња за уши за пливање; соларни батерии; таблет компјутери; дигитални камери; електронски читачи на книги; паметни телефони; паметни часовници; паметни очила; системи за пратење на активност за носење; паметни прстени; стапови за селфи [рачни моноподи]; електронски интерактивни бели табли; електрични и електронски единици за ефекти за музички инструменти; аудио интерфејси; заштитни филмови прилагодени за компјутерски екрани; заштитни филмови прилагодени за паметни телефони; опрема за виртуелна реалност; лабораториски роботи, работи за настава, работи за безбедносен надзор, хуманоидни роботи со вештачка интелигенција; работи за телеприсутност; торби адаптирани за лаптопи; торби и кутии за камери и фотографска опрема; компјутери за носење, џџетици за употреба со компјутери, освен за видео игри, сопрема за виртуелна реалност, паметни очила, батерии и полначи за електронски цигари; ракавици за податоци кл. 14 благородни метали и нивни легури и шипки од благородни метали; кутии од благородни метали; петлици за ракави од благородни метали; брошеви за вратоврски од благородни метали; игли за вратоврски од благородни метали; уметнички дела од благородни метали; украсни игли од благородни метали; украси за чевли од благородни метали; статуи од благородни метали; статуетки од благородни метали; накит, скапоцени и полу-скапоцени камења; имитација на накит и украси; скапоцени камења; хоролошки и хронометриски инструменти;

брошеви; синџири [накит]; украси за привезоци за клучеви и привезоци за клучеви; украсни ситници; монети; значки, имено медали и / или монети; петици за ракави; обетки; златени нишки; кутии за скапоцен камен; кутии за накит; фердани; иглички [накит]; украсни игли; прстени; статуи од благородни метали; брошеви за вратоврски; часовници, рачни часовници и делови за нив; ремени за рачни часовници, белезии за рачни часовници, синџири за рачни часовници; кутии за рачни часовници; штоперици; орнаменти [накит]; украсни игли, игли за вратоврска; медали; привезоци за клучеви; привезоци за клучеви со приспособување; синџири за клучеви со приспособување; бижутерија; синџири за клучеви и кутии за клучеви од благородни метали и / или скапоцени камења; приврзоци; брезлетни[накит]; кутии за рачни часовници [презентација]; кутии за часовници; часовници и рачни часовници, електрични; сончев саат; дијаманти; накит за костуми; полу-скапоцени камења; уметнички дела од благородни метали; аларми; линиски манжетни; украсни игли [игли за вратоврска]; статуетки од благородни метали; значки од благородни метали; украси за чевли благородни метали; трофеи [награди]; комеморативни штитови; амајлии; монистра за правење накит, украсни игли за капи кл. 16 хартија, картон; печатени материјали; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски реквизити, освен мебел; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметници и материјали за цртање; четки за боја; материјали за обука и настава; пластични обвивки, филмови и кеси за виткање и пакување; тип на печатач,

блокови за печатење; календари, книги, каталози, разгледници, постери, месечни изданија, печатени изданија, весници и списанија; честитки; инструменти за пишување; гумени печати; печати и штембили [канцелариски материјал]; подлоги за печати, подлоги за мастило; фото албуми; апарати за вградување на уметнички слики, слики или фотографии; сликарски штафелај; мрсна хартија за кожа; држач за фотографии; мастила; марамички, тоалетна хартија, хартиени салфетки за остранување на шминка; хартиени бришачи; подметачи за јадење и подметачи за чаши од хатија или картон; хартија за пакување, хартија за виткање и материјали за пакување; водени бои што ги користат уметници; графички репродукции, портрети; литографи; пенкала, моливи, наливперо, пенкала на полнење; врвови за пенкала; држачи за пенкала; дополнувања за пенкала и предмети за пишување; лова за моливи; боички; мрсни боички; прибори за пенкала и моливи; острилки; машини за острење на моливи; спајалици; притискачи за хартија; игли за хартија, игли за цртање; пастелни боички; пасти и лепаци за канцелариска или куќна употреба; папиемаше; полици и кутии за хартија; држаи за писма; отворачи за писма; селотејп и кутија за селотејп; материјали за цртање, табли, оенкала и инструменти; комплекти за цртање; албуми за марки и пари; кеси за канта за ѓубре; кеси за отпадоци; кеси за замрзивач; кеси за подароци; хартиени кеси; кеси за носење, кеси за сендвичи; кеси за сендвичи [од хартија]; хартиени кеси за забава; хартиени кеси за подароци; кеси за мраз, конусни хартиени кеси, пластични кеси за сендвич; кеси за аготвење во микробранова печка, хартиени кеси за пазарење;

хартиени кеси; пластични кеси за пазарење, хартиени кеси за амбалажа; пластични кеси за амбалажа; пластични кеси за пакување; хартиени кеси за отпадоци; поставени кеси; коверти; хартија за впивање; обележувачи за страни; обележувачи за книги; шкафови за канцелариски материјал; сликарско платно; тетратки; дневници; досие [канцелариски материјал]; блок за пишување; блок за белешки, хартија за пишување; хартија за цртање, комплекти за пишување; кредитни табли, табли за апостери; држачи за пасош; држачи за чековна книшка; ластици за канцеларија; слики; матрици; производи за бришење, гуми за бришење, течности за бришење; електрични отворачи за писма; ножици; табли за бришење; украси и декорации од хартија и/или картон; хартиени марамички; хартиени салфетки; хартиени кеси за ручек; картонски кофчези и куфери; боенки; извештаи; врзувачи за хартија; џебни нотези; фломастери; книги; комплекти моливи со црно олово; комплекти боички; ленири; подлоги за пишување; тератки за автограми; спајалици [канцелариски материјал]; хефталици [канцелариски машини]; ножици за селотејп [канцелариски материјал]; знаци за предупредување; уништувач на хартија; уништувач на ЦД за канцелариска и куќна употреба; машини и апарати за пластифицирање; електричен апарат за пакување со топлина за заштита за документи и фотографии; држачи и кутии за визит картички; хартиени декорации за кутии за ручек или храна; албуми; хартиени и пластични кеси [коверти, торбици], за пакување; папка; картонски или хартиени кутии; карти; држачи и кутии за печати и штембили; стрипови; компаси за цртање; хартиени ленти и картички за

снимање на компјутерски програми; хартија за копирање [канцелариски материјал]; течности за корекција [канцелариски реквизити]; папки за документи; штитници за прсти [канцелариски реквизити]; знамиња [од хартија]; папки [канцелариски материјал]; папки за хартии; гумирана лента [канцелариски материјал]; хартиени марамници; индекс картички; ленти за мастило; заштитна обвивка за хартии; етикети, не од текстил; мапи; музички честитки; билтени; блок [канцелариски материјал]; кутии со би за употреба во училишта; памфлети; уништувачи на хартија [за канцелариска употреба]; држачи за моливи; поштенски марки; налепници; хартиени салфетки; клинче з; билети; ленти за машини за пишување; машини за пишување [електрични или не-електрични]; хартија за виткање [канцелариски материјал]; четки за пишување; креда за пишување; плочки за пишување; прекривки [канцелариски материјал]; хартиени прекривки за саксии; ножици за хартија [канцелариски материјал]; хартија за заштита; кеси за готвење во микробранова печка; хартиени филтри за кафе; прирачници; везени украси [шеми]; ножеви за хартија [канцелариски реквизити]; хартиени чаршафи за маса; платнени чаршафи за маса; хартиени или каротнски табли со знаци; обележувачи на индекс картички; пакувања хартија; налепници за преносливи телефони; уметнички слики [слики], врамени и неврамени; хартиени бришачи; тоалетна хартија; ламинатори за документи за канцелариска употреба; картонски кутии за шапки; уреди за рашно етикетање; пенкала за означување; палети за боја; четки за боја; четки за сликари; бришачи за табли за пишување;

Хуап хартија за сликање и калиграфија; механички моливи; wash матрици за украсување на храна и пијалоци; значки за име [канцелариски реквизити], ленти за баркод; сјај за канцелариски цели; хартиени ознаки за багаж; хартиени бришачи за чистење
кп. 18 кожа и имитација на кожа; животински кожи и делови од животински кожи; куфери и торби; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, узди и седло; јаки, ремени и облека за животни; торби; чанти; паричници, куфери, актовки, футроли за клучеви, торбички; аташе актовки; ранци; кеси за облека; торби за купување; кожени врвци; кожени појаси за рамо; ремени за седло, ремени за багаж; стапови; кутии за картички [кутии за хартија со белешки]; околувратници за животни или домашни миленици; чипка изработена од кожа или имитација на кожа; несесер; маска за животни; школски ташни; кожни ленти; рачки за куфер; куфери; комплети за патување; патни ковчези; футроли за чадор; рачки за чадор; рачки за бастуни за одење; ремени за багаж; чанти за плажа; актовки; кутии и футроли, од кожа или кожа и картон или имитација на кожа; чанти; кожни ремени; планински стапови; музички кутии; мрежести кеси за шопинг; ранци; школски торби; вреќи за алати од кожа или имитации на кожа [празни]; патни торби; торби за игри; кеси, пликово и торбички од кожа за пакување; прекривки за мебел од кожа или имитации на кожа; рамки за чанти; торби со ремени за носење доенчиња; кошнички со тркала; футроли за клучеви; торби за спорт; облека за домашни миленици; ремени и торби со ремени за носење деца; прекривки за животни; узди, ремени и оглавници за домашни миленици и животни; рамки за

чанта; кутии за визит-карти; рандселс [јапонски школски чанти]; ремени за водење деца, моторизирани куфери, ознаки за багаж; кожа

кл. 25 облека, обувки, капи; престилки; облека за плажа; опрема за капење, костуми за капење; спортска облека; водоотпорна облека; ракавици; ракавици без прсти; ремени [облека]; облека за деца, мажи и жени; облека за бебиња; пантолони за бебиња [облека]; лигавчиња, не од хартија; долна облека; облека за спиење и пижами; бањарки; прерамки; шапка; капи што се носат на глава; штитници за сонце; штитници што се носат на глава; беретки; капи за капење и туширање; муфови; штитници за уши од студ; штитници за нозе од студ, без електрично греење; облека за носење околу врат, вратоврски, кравати, лептир машини; чорапи, хулахопки, подвезици; обувки, спортски обувки; влечки; обувки за плажа; костуми за маскембал; заштитни ракави; шамии; бандани [марами за околу врат]; сандали за бања; влечки за капење; чизми за скијање; чизми; прерамки за облека [трегери]; градници; кратки панталони [за носење]; женска поткошула; капути; манжетни; крзнени шалови; панделки за носење на глава [облека]; јакни [облека]; дресови [облека]; џемпери [шемизет]; трикотажа [облека]; надворешна облека; наметки; панталони; парки; пуловери; сандали; шалови; шамии; маици; комбинезон [долна облека]; заштитно одело; штитници за обувки; чизми за спорт; спортски дресови; костуми; костум за капење; маици со кратки ракави; панталони; долна облека; униформи; елечи; костуми за скијање на вода; стегачи за раце [облека]; долна облека; гимнастички чевли; корсет [долна облека]; облека за гимнастика; појаси за носење;

облека за велосипедисти; маски за спиење; облека која содржи материи за слабење; везена облека; штитници за штикли за чевли

кл. 28 игри, играчки и предмети за играње; апарати за видео игри; кукли; кадифени играчки; мечиња; статуетки за играње и комплети за играње; гимнастички и спортски предмети; топки за играње, гумени топки и балони; празнични декорации и украси; декорации и украси за новогодишни елки; украси за забава; играчки возила; електрични возила [играчки]; даски за сурфање; сноуборд; ролери; лизгалки; скејтборд; штитници или заштитни потполнки за спортови игри; воздушни пиштоли [играчки]; игри со табла; топки за игри; свончиња за новогодишна елка; топки за билијард; маси за билијард; коцки за градење [играчки]; игри со табла; експлозивни бонбони [новогодишни бонбони што пукнуваат кога се отвораат]; чизми за лизгање со лизгалки; апарати и машинерија за куглање; игри со градење; свеќници за новогодишна елка; табли за дама; дама [игра]; шах; шаховски табли; новогодишна елка од синтетички материјали; држачи за новогодишна елка; магионичарска опрема; огномет играчка; кутии за коцки за играње; пикадо; коцки з а играње; кревети за кукли; облека за кукли; куќи з а кукли; соби за кукли; домино; табли за игри; табли [игри]; тегови; штитници за лакти [спортска опрема]; опрема за вежбање [растегнувачи]; опрема за возење на саеми/панаѓури; шишиња за храна за кукли; јадици; опрема за рибарење; пераји за пливање; макари за риболов; летечки дискови [играчки]; автоматски игри; палки за игри; апарати за игри; машини за видео игри; подвижни игри со екрани од течен кристал; машини

за видео игри за аркади; ташни за голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици за игри и спорт; практични шеги; макари за летала; летала; штитници за колена [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети; театарски маски; маски за игри; мобили [играчки]; возила макети во размер; експлозивни каписли за забави, игранки; заштитни потполнки [дел од спортска опрема]; друштвени игри; експлозивни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за играње; тетараски кукли; рекети; тропалки [за играње]; игри со прстени; коњче за нишање; ролшуи; даски за едрење; скии; санки [спортска опрема]; лизгалки [предмети за играње]; меури од сапуница [предмети за играње]; вртимушки [играчки]; даски за скокање [спортска опрема]; статички велосипеди за вежбање; базени [за играње]; базени на надување; пераји за пливање; даски за пливање; мрежести ракавици за пливање; игри на надување за базени; нишалки; маси за пинг-понг; играчки за домашни миленици; скии за воа; играчки за пливање, игри, спортови и активности вовода; топки за плажа; машини за забава, автоматски и со парички; торби за скии и даски за сурфање; бинго картички; мрежи за пеперутки; карти за играње; конфети; ролери со тркала во една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци; возила играчки со далечинско; тркала за рулет; снежни топки; обувки за снег; јапонски карти за играње; елеци за пливање; ремени за пливање; предмети за капење и пливање; пловечки предмети за пливање; водени крилја; мускули за пливање; хартиени капи за забави; апарати за боду билдинг; чипови за коцкање; грепкиза лотарија; макети во

размер [играчки]; пачинко; апарати за забава [за играње]; роботи играчки; дрони [играчки]; катички за размена за игри; шатори за играње; конзоли за видео игри; џојстик за играње видео игри кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, јајца, млеко, сирење, путер, јогурт и други производи од млеко; јастиви масла и масти; бујон; бујонски концентрати; супа; супени концентрати; путер; кавијар; сирење; млечни производи; прехранбени производи направени од риба; храна подготвена од риба; матирано овошје; замрзнато овошје; овошни чипсови; маргарин; мармалад; месни желеа; месо конзервирано [конзервирано]; млечни пијалаци; конзервирани печурки; подготвени ореви; пасти [од џигер]; паштета [од џигер]; путер од кикирики; кикирики, обработен; грашок, конзервиран; овошна кора; чипс; помфрит; мекици од компири; салати; кисела зелка; колбаси; масло од сусам; препарати за правење супа; супи; тофу; салати од зеленчук; препарати за супа од зеленчук; шлаг; јогурт; инстант супа; инстант чорба; инстант пире од компир; инстант мисо супа; претходно подготвено јадење од кари; претходно варена чорба со кари; грицки; алги [за јадење]; преработено и конзервирано месо, риба, живина и дивеч; сланина; препарати за правење бујон; путер од чоколаден орев; сувомеснати производи; крокети; кристализирани овошја; риба, конзервирана; овошни желеа; овошни салати; овошје, конзервирано; пченкарно масло; маслиново масло за храна; суво грозје; доматино пуре; зеленчук, конзервиран; риба и морски плодови [кои не се живи]; преработени и конзервирани риби и

морски плодови; риба и морски плодови, конзервирани; прехранбени производи направени од / подготвени од морски плодови за кулинарски цели; алгинати за кулинарски цели; конзервиран грав; шејкови со млеко; пијалаци со млеко во кои преовладува млеко; ферментирана храна од зеленчук [кимчи]; масло од сусам; тахини [паста од сусам]; пресувани алги; сурутка; алое вера подготвена за човечка исхрана; преработена риба; гнезда од птици за јадење; бактерии од млечна киселина; млеко од бадеми [пијалоци]; пијалаци на база на кикиритки; црева за правење колбаси; јакитори; јуба [тофу кожа]; тајине [подготвено месо, риба или зеленчук]

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз, тестенини и резанки од тесто; тапиока и саго; брашно и препарати направени од житарици; леб, колачи и слатки, чоколадо; сладолед, шербет и други видови мраз за јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, зачини, мирудии, ароматични мирудии; оцет, сосови и други зачини; мраз [замрзната вода]; бисквити; прашок за торти; јастиви украси за колачи; ароми за колачи; колачи од ориз; слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни пијалоци со млеко; пијалоци базирани на чоколадо; намази базирани на чоколадо; слатки за украсување на новогодишни елки; пијалоци од какао со млеко; производи од какао; пијалоци на база на какао; кафе пијалоци; ароми за кафе; мешавини и препарати за употреба како замена за кафе; пијалоци базирани на кафе; колачиња; пуканки; пченкарни снегулки; сладолед; кари [зачин]; крем од јајца; житни снегулки; ароми, освен етерични масла; слатки од мраз; овошни желеа [слаткарски производи]; тесто со ѓумбир;

сируп; инфузии, не медицински; кечап; слатки; пастили [слаткарски производи]; пити со месо; маринади за месо, за домаќинство; палачинки; пастили [кондиторски производи]; колачи; паштета [колачи]; црн пипер; пици; пудинзи; равиоли; прополис за човечка исхрана; шеќер; васаби паста; соја сос; тестенини, резанки од тесто и вермикели; удон [тестенини од јапонски стил]; суши; ванила; вафли; замрзнат јогурт [слаткарски мраз]; переци; грицки на база на пченица; мешавини за грицкање кои се состојат од крекери, переци или готови пуканки; слатки со бадеми; ароматични препарати за храна; средства за спојување смеси за сладолед [јастиви мразови]; ролни леб; земички; колачи; карамели [бонбони]; гума за џвакање, не за медицински цели; пченкарен оброк; крекери; јастиви мразови; златен сируп; мраз, природен или вештачки; макарони; марципан; мајонез; овесна каша; пиперка [зачини]; пити; туршија; двопек; сол за готвење; сендвичи; сос од домати; зачини; шербети [ices]; шпагети; слатки [бонбони]; овошна пита; пченично брашно; преливи за салата; сос за месо; сос за тестенини; готови јадења со резанки од тесто; грицки врз основа на житарици; грицки врз основ на ориз; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; пченкарен оброк; овесни снегулки; глукоза за кулинарски цели; високо протеински плочки со житарици; оброк; десертен крем [слаткарски производ]; овесна храна; паста од соја [додаток]; пијалоци базирани на чај; градинарски зачини, зачувани [зачини]; глутенски адитиви за кулинарски цели; овошни сосови; преработени семиња за употреба како зачини; рамен [јапонски јадење врз основа резанки од тесто]; грицки од сирење; сепбеј [крекери од

ориз], бомбони за освежување на здивот кл. 35 големопродажба и малопродажба и нарачки пошта, кои се однесуваат на продажба на материјали за забава и празнични декорации и украси, сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметика, лосиони за коса, производи за нега на коса, тоалетни производи, средства за чистење на заби, средства за лична хигиена; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на средства за чистење, средства за полирање и абразивни средства, супстанции за перење, прибор за маникир, препарати за нега на нокти, лак за нокти, боја за нокти; вештачки нокти; Големопродажба и малопродажба и нарачки по пошта, кои се однесуваат на продажба на супстанции за диета, храна за бебиња, санитарни препарати, свеќи, фитили, стапчиња за палење, мазива, лубриканти, масла за бои; големопродажба и малопродажба и нарачки по пошта, кои се однесуваат на продажба на прибор за јадење, садови, комплекти за маникир, инструменти за бречење, жилети, машини и машински алати за кујни или за домаќинство, рачни алати; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта на филмови, камери, фото дискови, видеорекордери, аудио и визуелни производи, аудио и видео ленти, записи и дискови, инструменти и апарати за снимање, пренесување и / или репродукција на звуци и / или слики, телевизори, каетофорни и / или рекордери, плеери за видео касети и / или дискови и / или рекордери, радио; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на телефони, безжични телефони, мобилни телефони, футроли за мобилни телефони, украси и ремени за телефони, индикатори за

повици, машини за пресметување, калкулатори; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на електронски и компјутерски игри, кинематографски филмови, светла, вентилатори, прибор за готвење, калапи за торти и колачи, тостери, печки, кујнски прибор, прибор и садови за служење или складирање на храна и / или пијалоци; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на стапчиња за јадење, инструменти за сечење, порцелан, предмети од порцелан, кристал, емајл, прибор од сребро, стакларија, предмети од теракота, керамика; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на фен за коса, ламби, абажури за ламби и делови и додатоци за нив; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на детски колички, балони, велосипедски свирки, часовници и рачни часовници и додатоци и делови и опрема за нив; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на накит и имитација на накит, украси [накит], легури од скапоцени метали, кутии од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на манжетни благородни метали, копчи за вратоврски од благородни метали, иглички од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на уметнички дела од благородни метали, украсни игли од благородни метали, украси за чевли од благородни метали, статуи од благородни метали, статуетки од благородни метали; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на музички кутии, музички инструменти, слики, фотографии, канцелариски материјал; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за

продажба на хартиени кеси за отпадоци, хартиени салфетки за отстранување на шминка, хариени покривки за саксии, хартиени ленти, филтри за кафе; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на хартиени крпи за лице, детски хартиени салфетки, пакети хартија, хартиени обележувачи за книги; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на тоалетна хартија, хартиени салфетки, хартиени марамчиња, картонски или хартиени, хартиени салфетки, и хартиени марамчиња; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на бои и материјали за уметници, четки за бои, инструменти за пишување; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на печатени материјали, книги, весници, списанија и месечни изданија, честитки и новогодишни честитки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на карти за играње, материјали за амбалажа и пакување; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на рамки и штандови за слики, лепила за канцелариска или куќна употреба; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на украси од кожа или имитација на кожа за мебел, кутии од кожа или имитација на кожа, футролли за клучеви од кожа или имитација на кожа; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на кутии од кожа или имитација на кожа, ремени за животни од кожа или имитација на кожа, ленти од кожа или имитација на кожа, ремени од кожа или имитација на кожа и прекривки за мебел од кожа или имитација на кожа; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на кеси и багаж,

чанти и паричници, чадори, бастуни за одење; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на мебел, огледала, закачалки и штипки, кутии и садови, плочки за имиња, мали предмети за дома, прибор за домаќинство или кујнски прибор и садови, чешли, сунѓери, четки, предмети за чистење; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на очила, рамки за очила и очила за сонце и кутии и додатоци за нив, текстил и текстилни производи, постелнина постелнина, и чаршафи за маса, подлоги за маса, мебел, галантерија, марамчиња; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на облека, обувки и капи, копчиња, беџеви, ленти и плетенки, чипка и вез, штипки и украси за коса, трегери, украси за чевли, украси шапки, патенти и патенти за закопчување, теписи, ќилими и простирки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на играчки, игри и предмети за играње, кукли, статуетки, спортски производи, украси за новогодишни елки; големопродажба, малопродажба и нарачки по пошта за продажба на храна и пијалаци, слатки, цветни производи, ќибрити, пури, цигари и производи за пушачи; рекламирање; организирање изложби и саеми за комерцијални или рекламни цели; објавување на текстови за публицитет; промоција на продажбата [за другите]; рекламни агенции; бизнис менаџмент на изведувачите; агенции за увоз-извоз; собирање на информации во компјутерски бази на податоци; директно рекламирање по пошта; бизнис менаџмент на хотели; маркетиншко истражување; надворешно рекламирање; регрутирање на персонал; агенции за публицитет; радио рекламирање; телевизиско

рекламирање; интернет рекламирање на компјутерска мрежа; услуги за јавни набавки за други [купување стоки и услуги за други бизниси]; изнајмување рекламно време на комуникациски медиуми; канцелариски машини и опрема за изнајмување; изнајмување на автомати; рекламирање по пошта; комерцијалн лицензирање на стоки и услуги на други; комерцијални информации и совети за потрошувачите [продавница за совети за потрошувачи]; демонстрација на стоки; маркетинг; презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба; производство на рекламни филмови; односи со јавноста; публицитет; изнајмување на материјал за публицитет; изнајмување на рекламен простор; изнајмување на фотокопирни машини; изнајмување на канцелариски машини и опрема; промоција на продажбата за други; уредување на излози; промовирање на стоки и услуги на други преку издавање на трговски марки; телефонски маркетинг [телемаркетинг]; спроведување на програми за оние кои патуваат често со авион; финансиска ревизија; услуги за односи со медиумите; корпоративни комуникациски услуги; изнајмување канцелариска опрема во колективни објекти

кл. 41 забава; забавни активности; забавни паркови, тематски паркови; аркадни услуги; образовни услуги; организирање, производство и презентација на шоу програми, концерти, претстави во живо, театарски претстави, изложби, спортски натпревари, спортски и културни активности; музички сали; кино; кино услуги; кабарети; филмски студија; дискотеки; клубови; објавување книги, текстови, списанија, весници и месечни списанија; библиотекарски услуги;

обезбедување објекти за забава, изложби, концерти, шоу програми, претстави, спортски активности, игри, рекреативни и културни активности; здравствени клубови; услуги за летни кампови; обезбедување на информации во врска со образование, забава, рекреација, спорт и култура; телевизиска и радио забава; производство на радио и телевизиски програми; филмска и видео продукција; изнајмување на кинематографски филмови, филмови, видео ленти, ласерски дискови, видео дискови и дигитални разноврсни [видео] дискови; изнајмување на звучни снимки; изнајмување на сценографија; детски градинки; клубови и салони опремени со аудио и визуелни апарати со уреди за пеење; соби и салони за игри; организирање избори за убавина; циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги на забавувачи; организирање изложби за културни или образовни цели; игри; тренинг за гимнастика; обезбедување објекти за музеи [презентација, изложби]; оперативни лотарии; оркестарски услуги; планирање на забави [забава]; услуги за пишување сценарио; театарски претстави; зоолошки градини; електронско издаваштво; услуги за игри обезбедени онлајн [од компјутерска мрежа]; толкување [знаковен јазик]; стручно насочување [совет за образование или обука]; микрофилмување; услуги за компнирање музика; ноќни клубови; фотографија; филмска продукција на видео ленти; обезбедување караоке услуги; обезбедување електронски изданија на интернет [не може да се преземе]; објавување електронски книги и списанија на интернет; снимање на видео материјали; куглани; обезбедување на фитнес објекти во областа на бејзбол; обезбедување затворени бејзбол полиња;

забава во природата на бејзбол [игри]; прикажување филмови на интернет; услуги за забава, имено, обезбедување на интерактивни електронски игри преку компјутерски мрежи; обезбедување привремена употреба на интерактивни игри кои не може да се преземат; услуги за здравствени клубови [обука за здравје и фитнес]; филмска продукција, освен рекламни филмови; кино презентации; информации за образованието; информации за забава; услуги за игри обезбедени преку интернет од компјутерска мрежа; изнајмување опрема и апарати за игри; обезбедување објекти за голф; обезбедување електронски изданија на интернет, не може да се преземе; објавување на текстови, освен рекламни текстови; обезбедување објекти за рекреација; информации за рекреација; изнајмување на аудио и визуелна опрема; изнајмување камкордери; изнајмување на кинематографски филмови; изнајмување на апарати за осветлување за театарски сцени или телевизиски студија; изнајмување на филмови; изнајмување филмски проектори и додатоци; изнајмување радио и телевизиски апарати; изнајмување на сценографијата; изнајмување спортска опрема, освен возила; изнајмување спортски терени; изнајмување станици; изнајмување на сценографијата за сцени; изнајмување на видео камери; изнајмување на видео рекордери; изнајмување на видеокасети; изнајмување играчки; обука за животни; практична обука [демонстрации]; превод; организирање и спроведување на работилници [обука]; услуги за забава, имено, обезбедување на аудио и видео материјали, слики, телевизиски програми и видео снимки преку интернет компјутерска мрежа; обезбедување на слики, звук и

видео преку интернет мрежи; давање информации за измислени ликови; обезбедување на онлајн музика, не може да се преземе; обезбедување на музика на интернет, не може да се преземе; обезбедување видеа на интернет, не може да се преземе; обезбедување на филмови, кои не можат да се преземат, преку услуги за пренос на видео по барање; обезбедување телевизиски програми, не може да се превземат, преку услуги за пренос на видео по барање; филмска дистрибуција; образовни услуги обезбедени од помошници за лица со посебни потреби; испит за корисниците да се квалификуваат за пилоти; инженерски услуги за звук за настани; услуги на техничар за осветлување за настани; филмска режија, освен рекламни филмови кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со нив; индустриска анализа и индустриски истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; надзор и архитектонски консултации; архитектонски консултации; компјутерско програмирање; одржување на компјутерски софтвер; изработка на градежни планови; советување за заштитата на животната средина; индустриски дизајн; внатрешно уредување; услуги за дизајн на амбалажи; дизајнирање облека; графички дизајн; временска прогноза; урбано планирање; дуплирање на компјутерски програми; дизајн на компјутерски софтвер; инсталација на компјутерски софтвер; консултантски услуги во областа на компјутерски хардвер; конверзија на податоци или документи од физички на електронски носачи; креирање и одржување на веб-страници за други; конверзија на податоци на компјутерски програми и податоци [не физичка

конверзија]; хостинг на компјутерски сајтови [веб-страници]; cloud computing; изнајмување на компјутери, советување за компјутерски софтвер; анализа на компјутерски системи; дизајн на компјутерски систем; советување за компјутерска технологија; дигитализација на документи [скенирање]; соведување за информатичка технологија [ИТ]; резервна копија на податоци надвор од локацијата; обезбедување информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб-страница; софтвер како услуга [SaaS]; советување за изработка на веб страница; внатрешно уредување; компјутерски и технолошки услуги за обезбедување на компјутерски податоци и лични и финансиски информации и за откривање на неовластен пристап до податоци и информации; развој на компјутерски платформи; дизајн на бизнис картички; графички дизајн на промотивни материјали

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, хали со ресторани, кантини, угостителски услуги; ресторани за самопослужување; снек барови; коктел салони; украсување на храна; украсување на торти; информации и совети во врска со подготовката на оброците; услуги на личен готвач; обезбедување и резервирање на објекти за привремено сместување и сместување, хотели, мотели, пансиони и обезбедување на информации во врска со нив; услуги што се однесуваат на резервација на соби во хотел од страна на туристички агенти или брокери; услуги за летни кампови [сместување]; обезбедување објекти за изложби; ресторани, кафулиња, кафетерии, барови, хали со ресторани, кантини и салони опремени со аудио и

визуелни апарати со уреди за пеење; услуги за згрижување деца; детски јасли; туристички домови; бар услуги; уредување на храна и пијалаци за свадби; организирање на свадбени приеми [места за одржување]; изнајмување на електрични тостери, микробранови печки, плочи за загревање, апарати и прибор за подготовка на храна и пијалок; сместување за животни; обезбедување простор за кампови; изнајмување на столици, маси, чаршави, стакларија; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување на апарати за вода за пиење; изнајмување простории за состаноци; изнајмување на привремено сместување; изнајмување на шатори; изнајмување преносни објекти

(111) **27564** (151) 16/09/2019
 (210) ТМ 2019/119 (220) 28/01/2019
 (181) 28/01/2029
 (450) 30/09/2019

(732) **GOFI-Group of finance and investment S.A. Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)

**EUROSTANDARD
 Bank**

(591) сина, црвена, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(111) **27563** (151) 16/09/2019
 (210) ТМ 2019/120 (220) 28/01/2019
 (181) 28/01/2029
 (450) 30/09/2019

(732) **GOFI-Group of finance and investment S.A. Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

**ЕУРОСТАНДАРД
Банка**

(591) сина, црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(111) **27562** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2019/121 (220) 28/01/2019
(181) 28/01/2029
(450) 30/09/2019

(732) **GOFI-Group of finance and investment S.A. Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

**ЕУРОСТАНДАРД
Банка**

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(111) **27561** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2019/122 (220) 28/01/2019
(181) 28/01/2029
(450) 30/09/2019

(732) **GOFI-Group of finance and investment S.A. Via Pocobelli 14, 6815 Melide, CH**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 банкарство и банкарски услуги

(111) **27547** (151) 16/09/2019
(210) ТМ 2019/227 (220) 15/02/2019
(181) 15/02/2029
(450) 30/09/2019

(732) **У ПОВЕР ДОО експорт-импорт ул. Аминта Трети бр. 33/А-1/29, Скопје, МК**
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 подготовка на договори за снабдување со електрична енергија, оперативно-економско советување истотака во врска со енергетски прашања, пресметка на енергетска ефикасност
кл. 37 градежни работи, поправки, инсталирање - особено во секторот за снабдување со електрична енергија
кл. 39 набавка и дистрибуција на енергија, снабдување со електрична енергија на потрошувачи, советување на енергетскиот сектор, давање под закуп на броила за мерење на потрошувачката на енергија
кл. 42 истражување, подготовка на проценки, инженерски работи, планирање на проекти и подготовка на програми за обработка на податоци од областа снабдување со енергија

(111) **27555** (151) 16/09/2019
 (210) ТМ 2019/229 (220) 15/02/2019
 (181) 15/02/2029
 (450) 30/09/2019

(732) **Друштво за градежништво,
 проектирање, трговија и услуги
 ПЛАТФОРМА ДОО увоз-извоз Скопје
 ПАРИСКА 50/21, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски
 работи, водење дејност (служби за давање
 совети за водење одделни дејности),
 дејности (консултации за водење на
 дејностите), дејности (професионални
 консултации), дејности (советување за
 организирање и водење на дејностите),
 документи (умножување на документи),
 деловни и менаџмент консултантски
 услуги, информации за дејноста,
 истражувања за дејностите, изложби
 (организирање изложби), јавно мислење
 (испитување на јавното мислење),
 истражување на пазарот и јавното
 мислење, обработка на текстови,
 организирање дејности (советување за
 организирање дејности), пазар
 (побарувачка на пазарот), пазар
 (проучување на пазарот), помош во
 управување со индустриски или трговски

претпријатија), пропагандни дејности,
 проучување на пазарот /маркетинг/,
 управувачки активности на холдинг
 компаниите, ширење рекламен материјал
 /трактати, проспекти, печатени примероци/
 кл. 37 надзор на градежни конструкции,
 изолација на градби, изградба на саемски
 штандови и продавници, градежништво,
 информации за градежни конструкции,
 изолација против влага (градежништво),
 рушење на објекти, врати и прозорци
 (поставување), реставрација на мебел,
 боење, ентериери и екстериери,
 гипсирање, информации во врска со
 реновирања, тапети
 кл. 42 архитектонски консултации,
 архитектура, автентични уметнички
 изработки, конструктивни нацрти, декор
 (дизајн на ентериер), дизајн (индустриски),
 дизајн на ентериерен декор, дизајнерски
 услуги (амбалажа, прикажување),
 дизајнирање (графичка уметност), идејни
 планови (градежни), инженерство,
 графички дизајн, индустриски дизајн,
 снимање на терен, тестирање на
 материјали, механички истражувања,
 дизајн на амбалажи, проектни студии
 (технички), истражувања (технички
 проекти), форма (индустриски дизајн),
 техничко истражување, урбано
 планирање, уметнички дела (автентични)

(111) **27556** (151) 16/09/2019
 (210) ТМ 2019/233 (220) 19/02/2019
 (181) 19/02/2029
 (450) 30/09/2019

(300) 88100628 31/08/2019 US
 (732) **Bioverativ Therapeutics Inc. 225
 Second Avenue 02451 WALTHAM, US**
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

CIBEMTOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на ладно аглутининско заболување и хронична имунолошка тромбоцитопенија

(111) **27596** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2019/234 (220) 19/02/2019

(181) 19/02/2029

(450) 30/09/2019

(732) **ГАЛЕНИКА АД Београд ул.****Батајнички друм бб, Белград, RS**

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

ул. "М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје

(540)

ANBOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **27583** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2019/236 (220) 20/02/2019

(181) 20/02/2029

(450) 30/09/2019

(732) **Друштво за производство****трговија и услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје****ул. 1520 бр. 6, Индустриска зона****Пинтија, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

Скопје

(540)



(591) црна, зелена, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 шумски, градинарски и земјоделски производи (храна од органско потекло)

кл. 32 безалкохолни пијалаци;

безалкохолни пијалаци со мед; сок од

јаболка безалкохолноен; коктейли

безалкохолни; овошни екстракти, овошни

пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи

безалкохолни; лимонади; сок од домати

пијалаци, сок од зеленчук пијалаци,

овошни сокови (од гоџи), млеко од бадеми

кл. 35 продажба на големо и продажба на

мало на: безалкохолни пијалаци;

безалкохолни пијалаци со мед; сок од

јаболка безалкохолноен; коктейли

безалкохолни; овошни екстракти, овошни

пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи

безалкохолни; лимонади; сок од домати

пијалаци; сок од зеленчук пијалаци,

овошни сокови (од гоџи), млеко од бадеми,

алгинати за храна, бадеми мелени, путер,

путер од какао, масло од кокосов орев,

масло од репка за исхрана, кандирано

овошје, урми, масла за јадење, рибино

масло за исхрана, снегулки од компири,

овошни желеа, снек храна од овошје, џем

од ѓумбир, џемови желатих за исхрана,

желеа за исхрана, морски алги, мармалад,

млечни пијалаци во кои преовладува

млеко, јаткасто овошје (орев, бадем,

лешник) подготвени, маслиново масло,

путер од кикиритки, салати (овошни

салати), зеленчук сушен, сурутка, јогурт,

слатки од бадем, ананасово семе,

прополис за исхрана на луѓето, пијалаци

што се на основа на чај, чај, подготовки од

житарици, снек од житарици, пијалоци од какао со млеко, пченкарни снегулки, тестенини, снегулки мед, желеа, бадемови колачи, храна од овес, мусли мушкатов орев, алги (додатоци за јадење), колачиња, соја (производи за исхрана), жита (мали парчиња храна од жита), бадеми (овошја), зрна (семе), лешници, исушен кокосов орев, јаткасто овошје, салата од овошје, салата од зеленчук, мелени јаткасти производ, колачи, интегрални колачи, млеко од индустриски орев, мешани пијалоци од овошје и зеленчук (смути), храна (шумски, градинарски и земјоделски производи од органско потекло)

(111) **27551** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2019/237 (220) 20/02/2019

(181) 20/02/2029

(450) 30/09/2019

(300) 2018-134286 29/10/2018 JP

(732) **Monster Energy Company, a Delaware corporation 1 Monster Way, Corona, California 92879, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

MANGO LOCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(111) **27552** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2019/242 (220) 21/02/2019

(181) 21/02/2029

(450) 30/09/2019

(732) **ANDALUS AL SHARQ GENERAL TRADING LLC AL MASAOOD BUILDING - 102, POST BOX 113518, DUBAI, AE**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 јаглени брикети, јаглен, дрвен јаглен

(111) **27584** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2019/245 (220) 21/02/2019

(181) 21/02/2029

(450) 30/09/2019

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y. 10577, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

MIRINDA MIX-IT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалоци; газирани безалкохолни пијалоци; безалкохолни пијалоци; енергетски пијалоци; изотоничен пијалоци; спортски пијалоци; пијалоци кои содржат витамини; ароматизирани води; прашоци за шумливи пијалоци; смути (кашести пијалаци од овошје и зеленчук); пијалоци базирани на кокос

(111) **27548** (151) 16/09/2019

(210) ТМ 2019/257 (220) 26/02/2019

(181) 26/02/2029

(450) 30/09/2019



(732) **Винарска Визба „Имако Вино“**
дооел ул. „Ген. Михајло Апостолски“
бр. 34/5, 2000, Штип, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BRIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 пијалоци, вино
кл. 41 угостителски објекти, ресторани
кл. 44 земјоделски услуги

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)						
1	27503	3	27650	5	27625	11	27609
1	27504	4	27503	5	27638	11	27631
1	27514	4	27552	5	27647	11	27632
2	27529	4	27650	5	27648	11	27633
2	27530	5	27493	5	27649	12	27524
2	27534	5	27505	5	27659	12	27525
2	27631	5	27506	6	27503	12	27527
2	27632	5	27507	6	27523	12	27631
2	27655	5	27520	7	27501	12	27632
3	27490	5	27522	7	27502	12	27639
3	27492	5	27526	7	27503	14	27488
3	27494	5	27528	7	27609	14	27565
3	27507	5	27531	8	27525	14	27566
3	27515	5	27535	9	27491	16	27492
3	27516	5	27536	9	27511	16	27494
3	27521	5	27537	9	27565	16	27508
3	27524	5	27538	9	27566	16	27521
3	27525	5	27539	9	27574	16	27529
3	27527	5	27540	9	27575	16	27530
3	27554	5	27545	9	27579	16	27534
3	27565	5	27549	9	27580	16	27553
3	27566	5	27554	9	27604	16	27565
3	27606	5	27556	9	27605	16	27566
3	27610	5	27558	9	27630	16	27631
3	27611	5	27559	9	27633	16	27632
3	27613	5	27567	9	27635	16	27636
3	27614	5	27585	9	27636	16	27637
3	27615	5	27589	9	27637	17	27523
3	27616	5	27596	9	27658	17	27530
3	27617	5	27606	10	27525	17	27631
3	27618	5	27608	10	27553	17	27632
3	27619	5	27612	10	27554	17	27655
3	27620	5	27621	11	27503	18	27517
		5	27624	11	27553	18	27518



18	27524
18	27525
18	27527
18	27553
18	27565
18	27566
19	27523
19	27553
19	27631
19	27632
19	27655
20	27523
20	27524
20	27527
20	27553
20	27609
20	27631
20	27632
21	27524
21	27527
24	27492
24	27494
24	27524
24	27525
24	27527
25	27492
25	27494
25	27521
25	27565
25	27566
27	27631
27	27632
28	27521
28	27565
28	27566
29	27489
29	27509
29	27510
29	27520
29	27522
29	27560

29	27565
29	27566
29	27590
29	27595
29	27598
29	27628
29	27629
29	27653
29	27660
30	27492
30	27494
30	27510
30	27524
30	27527
30	27550
30	27560
30	27565
30	27566
30	27568
30	27569
30	27570
30	27571
30	27572
30	27573
30	27586
30	27591
30	27592
30	27593
30	27594
30	27595
30	27597
30	27622
30	27627
30	27629
30	27640
30	27641
30	27642
30	27643
30	27644
30	27645
30	27646

30	27653
30	27654
30	27656
30	27657
30	27665
31	27520
31	27522
31	27531
31	27582
31	27583
31	27653
32	27531
32	27551
32	27560
32	27583
32	27584
32	27627
32	27653
33	27512
33	27548
33	27651
33	27652
33	27653
33	27659
34	27532
34	27533
34	27541
34	27623
35	27488
35	27489
35	27491
35	27496
35	27497
35	27498
35	27499
35	27500
35	27503
35	27507
35	27508
35	27509
35	27519

35	27521
35	27542
35	27543
35	27544
35	27547
35	27553
35	27555
35	27565
35	27566
35	27576
35	27577
35	27583
35	27587
35	27588
35	27598
35	27601
35	27604
35	27605
35	27607
35	27631
35	27632
35	27633
35	27635
35	27636
35	27637
35	27640
35	27641
35	27642
35	27643
35	27644
35	27645
35	27646
35	27656
35	27657
35	27661
36	27495
36	27496
36	27497
36	27498
36	27499
36	27500



36	27542
36	27543
36	27544
36	27553
36	27561
36	27562
36	27563
36	27564
36	27581
36	27599
36	27600
36	27601
36	27602
36	27603
36	27607
36	27634
36	27636
36	27637
37	27496
37	27497
37	27498
37	27499
37	27500
37	27547
37	27553
37	27555
37	27604
37	27605
37	27630

37	27631
37	27632
38	27491
38	27604
38	27605
38	27630
38	27636
38	27637
38	27658
39	27496
39	27497
39	27498
39	27499
39	27500
39	27519
39	27547
40	27503
40	27578
40	27631
40	27632
41	27491
41	27496
41	27497
41	27498
41	27499
41	27500
41	27508
41	27511
41	27513

41	27519
41	27521
41	27548
41	27565
41	27566
41	27626
41	27635
41	27658
41	27662
41	27663
41	27664
42	27495
42	27503
42	27511
42	27547
42	27555
42	27565
42	27566
42	27574
42	27575
42	27579
42	27580
42	27604
42	27605
42	27630
42	27631
42	27632
42	27636
42	27637

43	27495
43	27496
43	27497
43	27498
43	27499
43	27500
43	27542
43	27543
43	27544
43	27550
43	27557
43	27565
43	27566
43	27601
43	27656
43	27657
44	27546
44	27548
44	27576
44	27577
44	27578
45	27574
45	27575
45	27579
45	27580
45	27661

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Pfizer Inc.	27589	МК/Т/2018/1010
ANDALUS AL SHARQ GENERAL TRADING LLC	27552	МК/Т/2019/0242
BOSNALIJEK d.d.	27505	МК/Т/2018/1314
Bioverativ Therapeutics Inc.	27556	МК/Т/2019/0233
British American Tobacco (Brands) Limited,	27623	МК/Т/2018/1104
Burwitz Bernd Oscar Ulrich	27659	МК/Т/2018/1011
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED	27517	МК/Т/2018/0463
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED	27518	МК/Т/2018/0464
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED	27588	МК/Т/2018/0814
CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED	27587	МК/Т/2018/0815
CJ Corporation	27491	МК/Т/2018/0601
Cambridge Enterprise Limited	27513	МК/Т/2018/0861
Colgate - Palmolive Company, A Delaware Corporation	27516	МК/Т/2018/0570
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation	27515	МК/Т/2018/0459
David Allen & Co	27664	МК/Т/2018/0807
David Allen & Co	27663	МК/Т/2018/0808
David Allen & Co	27662	МК/Т/2018/0809
Deva Holding A.Ş.	27493	МК/Т/2018/0605
Deva Holding A.Ş.	27528	МК/Т/2018/0765
Deva Holding A.Ş.	27647	МК/Т/2018/1106
Deva Holding A.Ş.	27648	МК/Т/2018/1110
Deva Holding A.Ş.	27649	МК/Т/2018/1147
Diamond Quest Ltd	27533	МК/Т/2018/0579
Diamond Quest Ltd	27532	МК/Т/2018/0580
Diamond Quest Ltd	27541	МК/Т/2018/0581
E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit and Food Products Manufacturing Company	27665	МК/Т/2018/0484
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	27622	МК/Т/2018/1129
EWOPHARMA AG	27554	МК/Т/2018/1255
FRONT LLC	27631	МК/Т/2018/0742
FRONT LLC	27632	МК/Т/2018/0743
Facebook, Inc	27581	МК/Т/2018/1256
GOFI-Group of finance and investment S.A.	27564	МК/Т/2019/0119
GOFI-Group of finance and investment S.A.	27563	МК/Т/2019/0120
GOFI-Group of finance and investment S.A.	27562	МК/Т/2019/0121
GOFI-Group of finance and investment S.A.	27561	МК/Т/2019/0122



GULLANE (THOMAS) LIMITED	27527	MK/T/2018/0754
GoPro,Inc	27511	MK/T/2018/0599
HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. also trading as "EKO ABEE"	27503	MK/T/2018/1028
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27540	MK/T/2018/0816
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27535	MK/T/2018/0817
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27536	MK/T/2018/0819
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27537	MK/T/2018/0820
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27538	MK/T/2018/0821
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27506	MK/T/2018/0823
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27539	MK/T/2018/0824
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27558	MK/T/2018/1053
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac	27559	MK/T/2018/1054
IFFCO ITALIA S.R.L.	27660	MK/T/2018/1124
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.	27507	MK/T/2018/0750
KUBOTA CORPORATION	27502	MK/T/2018/0747
KUBOTA CORPORATION	27501	MK/T/2018/0748
Kandit d.o.o. Osjek	27510	MK/T/2018/0375
Lidl Stiftung & Co. KG	27653	MK/T/2018/1150
Lidl Stiftung & Co. KG	27654	MK/T/2018/1151
Lidl Stiftung & Co. KG	27651	MK/T/2018/1153
Lidl Stiftung & Co. KG	27652	MK/T/2018/1154
Lidl Stiftung & Co. KG	27628	MK/T/2018/1161
Lidl Stiftung & Co. KG	27629	MK/T/2018/1162
MATTEL, INC.,	27524	MK/T/2018/0752
MATTEL, INC.,	27525	MK/T/2018/0753
MERISANT COMPANY 2 SARL	27514	MK/T/2018/0584
Monster Energy Company, a Delaware corporation	27551	MK/T/2019/0237
Mylan Pharmaceuticals, Inc.	27638	MK/T/2018/0994
NIHON NOHYAKU CO., LTD. a corporation duly organized and existing under the laws of Japan	27545	MK/T/2018/1030
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.	27585	MK/T/2018/0694
NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.	27567	MK/T/2019/0082
PepsiCo, Inc.	27597	MK/T/2018/1031
PepsiCo, Inc.	27594	MK/T/2018/1032
PepsiCo, Inc.	27593	MK/T/2018/1033
PepsiCo, Inc.	27592	MK/T/2018/1034
PepsiCo, Inc.	27595	MK/T/2018/1036
PepsiCo, Inc.	27584	MK/T/2019/0245
Pharmacia & Upjohn Company LLC	27549	MK/T/2018/1083
Pharmacia & Upjohn Company LLC	27546	MK/T/2018/1085
Pozavarovalnica Sava, d.d.	27634	MK/T/2018/0739



Qatar National Bank	27603	МК/Т/2018/1143
Qatar National Bank	27602	МК/Т/2018/1144
Qatar National Bank	27600	МК/Т/2018/1145
Qatar National Bank	27599	МК/Т/2018/1146
Reuters Limited	27636	МК/Т/2018/1056
Reuters Limited	27637	МК/Т/2018/1059
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	27658	МК/Т/2018/0998
S.C. Johnson & Son, Inc.	27650	МК/Т/2018/1051
SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of,	27639	МК/Т/2018/1123
Sanrio Company, Ltd.	27565	МК/Т/2019/0114
Sanrio Company, Ltd.	27566	МК/Т/2019/0115
TOSOH CORPORATION	27504	МК/Т/2018/0751
The Procter & Gamble Company	27490	МК/Т/2018/0864
The Procter & Gamble Company	27526	МК/Т/2018/0755
ViiV Healthcare (No.4) Limited	27624	МК/Т/2018/1042
ViiV Healthcare (No.4) Limited	27625	МК/Т/2018/1064
Јане Јосифовски	27519	МК/Т/2018/0746
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	27571	МК/Т/2018/1263
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	27572	МК/Т/2018/1264
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	27570	МК/Т/2018/1265
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	27569	МК/Т/2018/1266
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	27568	МК/Т/2018/1267
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	27586	МК/Т/2018/1268
А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	27573	МК/Т/2018/1269
Агенција за маркетинг, издавачка дејност и видеопродукција „МАРИЛИ“ Лидија ДООЕЛ	27626	МК/Т/2018/1045
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје	27512	МК/Т/2018/0582
Винарска Визба „Имако Вино“ дооел	27548	МК/Т/2019/0257
ГАЛЕНИКА АД Београд	27596	МК/Т/2019/0234
Георги Димитров	27494	МК/Т/2018/0616
Георги Димитров	27492	МК/Т/2018/0617
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27598	МК/Т/2018/0757
ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ	27489	МК/Т/2018/0876
Друштво за внатрешна и надворешна трговија Зегин Хелти Фуд	27531	МК/Т/2016/1018
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје	27530	МК/Т/2015/1041
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје	27529	МК/Т/2015/1042
Друштво за градежништво, проектирање, трговија и услуги ПЛАТФОРМА ДОО увоз-извоз Скопје	27555	МК/Т/2019/0229
Друштво за продукција ФРАГМЕНТ ФИЛМ ДООЕЛ Скопје	27635	МК/Т/2018/0295

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	27640	МК/Т/2018/0587
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	27641	МК/Т/2018/0588
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	27642	МК/Т/2018/0589
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	27643	МК/Т/2018/0590
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	27644	МК/Т/2018/0591
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	27645	МК/Т/2018/0592
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	27646	МК/Т/2018/0595
Друштво за производство трговија и услуги АНИМА ДООЕЛ Скопје	27583	МК/Т/2019/0236
Друштво за производство, преработка и трговија со земјоделски производи и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје	27522	МК/Т/2018/0900
Друштво за производство, преработка и трговија со земјоделски производи и саден материјал СУПЕРФУДС БР. 1 ДОО Скопје	27520	МК/Т/2018/0901
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје	27608	МК/Т/2018/1038
Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДООЕЛ Скопје	27621	МК/Т/2018/1039
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	27560	МК/Т/2019/0106
Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	27508	МК/Т/2018/0812
Друштво за сметководство и консалтинг ПАРТНЕР ПЛУС ДООЕЛ Скопје	27661	МК/Т/2018/0811
Друштво за трговија со недвижности и услуги НОВЕЛ НЕДВИЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ	27607	МК/Т/2018/0252
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	27509	МК/Т/2018/0858
Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје	27500	МК/Т/2018/0611
Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје	27497	МК/Т/2018/0612
Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје	27496	МК/Т/2018/0613



Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје	27498	МК/Т/2018/0614
Друштво за управување со недвижен имот СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ СЕГ ДОО увоз-извоз Скопје	27499	МК/Т/2018/0615
Друштво за услуги, трговија и производство ЦЕНТАР ЗА ЛАЈФСТАЈЛ МЕДИЦИНА ФЕНИКС ДООЕЛ Струмица	27582	МК/Т/2018/1210
ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	27609	МК/Т/2018/1013
Занаетчиски дуќан КООПЕР АРТ - Данче Наумовска Охрид	27488	МК/Т/2018/0577
КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје	27630	МК/Т/2018/0889
КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје	27557	МК/Т/2018/0583
ЛИОН ДОО	27627	МК/Т/2018/1149
Марјан Тодороски	27523	МК/Т/2018/0610
Металотехника ДОО Прилеп	27655	МК/Т/2018/1122
НЕТ-БИТ ДОО	27604	МК/Т/2018/1208
НЕТ-БИТ ДОО	27605	МК/Т/2018/1209
Николоски Војо	27657	МК/Т/2017/0490
Николоски Војо	27656	МК/Т/2017/0491
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	27550	МК/Т/2018/1172
Олимпија Камчева Стојческа	27521	МК/Т/2017/0486
Палензовска Електролукс Силвана	27591	МК/Т/2011/0918
Палензовска Електролукс Силвана	27590	МК/Т/2011/0919
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица	27578	МК/Т/2018/0961
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица	27576	МК/Т/2018/0964
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица	27577	МК/Т/2018/0965
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица	27575	МК/Т/2018/1218
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица	27574	МК/Т/2018/1219
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица	27579	МК/Т/2018/1220
Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена заштита ЕНДОМАК Струмица	27580	МК/Т/2018/1221
СИНАНИ НИМЕТУЛА	27633	МК/Т/2018/1048
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	27542	МК/Т/2018/1018
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	27543	МК/Т/2018/1019
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	27544	МК/Т/2018/1020
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	27601	МК/Т/2018/1021
Спасовски Сашо	27606	МК/Т/2017/0970
Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија КАРБОН дооел Скопје	27534	МК/Т/2018/0119
У ПОВЕР ДОО експорт-импорт	27547	МК/Т/2019/0227



Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27615	МК/Т/2018/0471
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27619	МК/Т/2018/0472
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27620	МК/Т/2018/0473
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27617	МК/Т/2018/0474
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27610	МК/Т/2018/0476
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27614	МК/Т/2018/0477
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27611	МК/Т/2018/0478
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27613	МК/Т/2018/0479
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27616	МК/Т/2018/0480
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27618	МК/Т/2018/0481
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	27612	МК/Т/2018/0741
Фонд за иновации и технолошки развој	27495	МК/Т/2018/0256
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ	27553	МК/Т/2017/1221



ПРОМЕНИ

(111) 1876

(732) **Bolton Manitoba S.p.A.**
Via G.B. Pirelli 19, 20124, Milano, IT

(111) 1477

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited**
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 1479

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited**
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 787

(732) **Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company**
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,
Little Island, Co.Cork, IE

(111) 788

(732) **Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company**
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,
Little Island, Co.Cork, IE

(111) 786

(732) **Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company**
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,
Little Island, Co.Cork, IE

(111) 5454

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited**
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 2959

(732) **Delphi Technologies IP Limited**
Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,
BB

(111) 2960

(732) **Delphi Technologies IP Limited**
Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,
BB

(111) 2961

(732) **Delphi Technologies IP Limited**
Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael,
BB

(111) 4189

(732) **Tyco Electronics Services GmbH**
Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen,
CH

(111) 6371

(732) **Tyco Electronics Services GmbH**
Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen,
CH

(111) 4259

(732) **Tyco Electronics Services GmbH**
Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen,
CH

(111) 4260

(732) **Tyco Electronics Services GmbH**
Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen,
CH

(111) 6366

(732) **THE GILLETTE COMPANY LLC**
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, US

(111) 6613
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 2687
(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED
GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal
Roads, Grand Bay, MU

(111) 6192
(732) Portfolio Concentrate Solutions
Unlimited Company
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,
Little Island, Co.Cork, IE

(111) 7003
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 6195
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 7306
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 9467
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 9155
(732) AstraZeneca UK Limited

1 Francis Crick Avenue, Cambridge
Biomedical Campus,
Cambridge CB2 0AA, GB

(111) 8809
(732) PFIZER INC.
235 East 42nd Street New York, 10017-
5755, US

(111) 10692
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 10839
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 10834
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 11011
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 12638
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 11419
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited

**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 11422
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited

**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 13328
(732) Portfolio Concentrate Solutions
Unlimited Company
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park,
Little Island, Co.Cork, IE

(111) 17095
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 14163
(732) Reckitt & Colman (Overseas)
Hygiene Home Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 15114
(732) Carrier Corporation
One Carrie Place, Farmington,
Connecticut 06032, US

(111) 14873
(732) Carrier Corporation
One Carrie Place, Farmington,
Connecticut 06032, US

(111) 16227
(732) Johnson Controls Technology
GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21, Neuhausen
am Rheinfall 8212, CH

(111) 16467
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 17781
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје,
МК

(111) 20477
(732) Nettuno S.r.l.
Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San
Giovanni, Milano, IT

(111) 21005
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 21961
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 21962
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB

(111) 27287
(732) Хаџи Илиќ Зора
Црвени Брегови бр. 18 а , Скопје, МК

(111) 23234
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited



**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 23042

(732) Reckitt & Colman (Overseas)

Hygiene Home Limited

**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 23638

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 24734

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 24611

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 24917

(732) Adient Engineering and IP GmbH
**Industriestraße 20-30, 51339 Burscheid,
DE**

(111) 25670

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

**103-105 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3UH, GB**

(111) 25648

(732) Miniso Hong Kong Limited

**Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard
Road, Wan Chai, HK**

ПРЕНОС

(111) 515

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, МК

(111) 3087

(732) POSCO INTERNATIONAL
Corporation 10, Thngil-ro, Jung-gu, Seoul,
KR

(111) 3088

(732) POSCO INTERNATIONAL
Corporation 10, Thngil-ro, Jung-gu, Seoul,
KR

(111) 787

(732) The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland Swan Building, 3rd
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,
BM

(111) 788

(732) The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland Swan Building, 3rd
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,
BM

(111) 786

(732) The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland Swan Building, 3rd
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,
BM



(111) **5820**

(732) **Јана Божиновска ул. Копачка бр.
27, Општина Карпош, 1000, Скопје, МК**

(111) **3233**

(732) **DOW SILICONES CORPORATION
2200 W. Salzburg Road, Midland, Michigan
48686-0994, US**

(111) **6075**

(732) **Cardiome International SA rue des
Alpes 21, 1201 Geneva, CH**

(111) **6192**

(732) **The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland Swan Building, 3rd
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,
BM**

(111) **9155**

(732) **IPR Pharmaceuticals Inc. Road 188,
Lot 17, San Isidro Industrial Park,
Canovanas 00729, PR**

(111) **8935**

(732) **BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES, INC 200 4th Avenue South,
Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, US**

(111) **8159**

(732) **Advanced Micro Devices, Inc. 2485
Augustine Drive Santa Clara, CA 95054,
US**

(111) **8158**

(732) **Advanced Micro Devices, Inc. 2485
Augustine Drive Santa Clara, CA 95054,
US**

(111) **9695**

(732) **Sunkist Growers, Inc. 27770 N.
Entertainment Drive, Valencia, California
91355, US**

(111) **11088**

(732) **Cardiome International SA rue des
Alpes 21, 1201 Geneva, CH**

(111) **15396**

(732) **MINERVA S.A. EDIBLE OILS &
FOODS ENTERPRISES 165, Tatoiou
Avenue & Odysseos, 144 52
Metamorphosis, GR**

(111) **13328**

(732) **The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland Swan Building, 3rd
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12,
BM**

(111) **11481**

(732) **Mondelez Canada Inc. 3300 Bloor St
W, Suite 1801, Toronto, Ontario, M8X 2X2,
CA**

(111) **15114**

(732) **Carrier Corporation 13995 Pasteur
Blvd. Palm Beach Gardens, FL 33418, US**

(111) **14873**

(732) **Carrier Corporation 13995 Pasteur
Blvd. Palm Beach Gardens, FL 33418, US**

(111) **16227**

(732) **Johnson Controls Technology
Company 2875 High Meadow Circle,
Auburn Hills, Michigan 48326-2773, US**

(111) **15572**

(732) **EUROMASTER SERVICES ET
MANAGEMENT 7 place Henri Dunant
63000 CLERMONT - FEERRAND, FR**

(111) **15005**

(732) **NIHON NOHYAKU CO., LTD 19-8,
Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, JP**



(111) 16059
 (732) Special Protectors Co., Ltd. Ruey Fang Dist. New Taipei City 224,, TW

(111) 16205
 (732) АЛМА-М ДОО експор-импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 65А, Скопје, МК

(111) 16799
 (732) Друштво за услуги Хилл Интернационал доел Скопје ул. Анастас Митрев 26/3, Скопје, МК

(111) 16416
 (732) Друштво за посредување, трговија и услуги ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО Скопје ул. Аминта Трети бр. 33а/1-2, Скопје, МК

(111) 16813
 (732) Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ПРИНЦЕ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ експорт-импорт ул. Ферид Мурати бр. 30, Скопје, МК

(111) 17419
 (732) Индустија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, МК

(111) 17424
 (732) Индустија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, МК

(111) 19635
 (732) Дарко Гарванлиев ул. Јан Хус 14, 1000, Скопје, МК

(111) 17272
 (732) Fairmont Spas Inc 155 Wellington Street West Toronto, Ontario, Canada M5V 0C3, CA

(111) 17286
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ Индустриска бр. 60, с. Прдејци, 1480, Гевгелија, МК

(111) 17305
 (732) PJSC "GAZPROM" Nametkina str., 16, 117997, Moscow, RU

(111) 17309
 (732) PJSC "GAZPROM" Nametkina str., 16, 117997, Moscow, RU

(111) 17307
 (732) PJSC "GAZPROM" Nametkina str., 16, 117997, Moscow, RU

(111) 17306
 (732) PJSC "GAZPROM" Nametkina str., 16, 117997, Moscow, RU

(111) 17781
 (732) ФИТОФАРМ ул. Качанички пат бр. 156, Скопје, МК

(111) 21866
 (732) Јана Божиновска ул. Копачка бр. 27, Општина Карпош, 1000, Скопје, МК

(111) 21867
 (732) Јана Божиновска ул. Копачка бр. 27, Општина Карпош, 1000, Скопје, МК

(111) 23158
 (732) Joint Stock Company Gazprom Neft



**Ul. Pochtamtskaya, dom3-5, liter A,ch.
пом. 1N, kab. 2401, 190000, Saint
Petersburg, RU**

**(111) 23500
(732) Јана Божиновска ул. Копачка бр.
27, Општина Карпош, 1000, Скопје, МК**

ОТКАЖУВАЊЕ

**(11) 19611
(73) TELEFONICA, S.A. Gran Via, 28 28013 Madrid, ES**

СПОЈУВАЊА

**(111) 6075
(732) Correvio International Sàrl
place des Alpes 4, 1201 Geneva, CH**

**(111) 11088
(732) Correvio International Sàrl
place des Alpes 4, 1201 Geneva, CH**

ОБНОВУВАЊЕ

(111) 874	(186) 20/07/2028
(111) 515	(186) 05/09/2029
(111) 3087	(186) 20/10/2029
(111) 3088	(186) 04/10/2029
(111) 2516	(186) 15/02/2028
(111) 1876	(186) 14/10/2028
(111) 3422	(186) 21/12/2028
(111) 4164	(186) 16/01/2029
(111) 1656	(186) 12/10/2029
(111) 4296	(186) 25/10/2039
(111) 1961	(186) 13/07/2029
(111) 3048	(186) 22/10/2029
(111) 1697	(186) 01/11/2028
(111) 2060	(186) 20/04/2029
(111) 1837	(186) 21/12/2027
(111) 1354	(186) 27/02/2028



(111) 3218	(186) 25/06/2028
(111) 3233	(186) 28/06/2029
(111) 4547	(186) 25/12/2029
(111) 2751	(186) 13/11/2029
(111) 2378	(186) 19/07/2029
(111) 4741	(186) 04/12/2029
(111) 8186	(186) 13/02/2028
(111) 8243	(186) 20/02/2028
(111) 9152	(186) 10/04/2028
(111) 8483	(186) 27/04/2028
(111) 9155	(186) 30/04/2028
(111) 8636	(186) 04/08/2028
(111) 8428	(186) 21/08/2028
(111) 9268	(186) 11/09/2028
(111) 9270	(186) 15/09/2028
(111) 8281	(186) 09/12/2028
(111) 9101	(186) 17/03/2029
(111) 8935	(186) 15/06/2029
(111) 8684	(186) 14/07/2029
(111) 8159	(186) 23/07/2029
(111) 8239	(186) 23/07/2029
(111) 8158	(186) 04/08/2029
(111) 8809	(186) 20/09/2029
(111) 8829	(186) 24/09/2029
(111) 9431	(186) 01/10/2029
(111) 8853	(186) 14/10/2029
(111) 8852	(186) 14/10/2029
(111) 8774	(186) 30/11/2029
(111) 8493	(186) 30/11/2029
(111) 8658	(186) 22/12/2029
(111) 8659	(186) 22/12/2029
(111) 15114	(186) 20/07/2027
(111) 14873	(186) 20/07/2027
(111) 15066	(186) 09/01/2028
(111) 14948	(186) 17/01/2028
(111) 15150	(186) 28/01/2028



(111) 14909	(186) 28/02/2028
(111) 15005	(186) 04/03/2028
(111) 18581	(186) 07/04/2028
(111) 16054	(186) 23/04/2028
(111) 16059	(186) 08/05/2028
(111) 16348	(186) 03/06/2028
(111) 16205	(186) 26/08/2028
(111) 16799	(186) 11/09/2028
(111) 16506	(186) 16/09/2028
(111) 16049	(186) 25/09/2028
(111) 16617	(186) 26/09/2028
(111) 16692	(186) 26/09/2028
(111) 16764	(186) 26/09/2028
(111) 16733	(186) 26/09/2028
(111) 16735	(186) 26/09/2028
(111) 16026	(186) 26/09/2028
(111) 16025	(186) 26/09/2028
(111) 16021	(186) 26/09/2028
(111) 16020	(186) 26/09/2028
(111) 16015	(186) 26/09/2028
(111) 16014	(186) 26/09/2028
(111) 16013	(186) 26/09/2028
(111) 16012	(186) 26/09/2028
(111) 16023	(186) 26/09/2028
(111) 16237	(186) 26/09/2028
(111) 16236	(186) 26/09/2028
(111) 16235	(186) 26/09/2028
(111) 16234	(186) 26/09/2028
(111) 16233	(186) 26/09/2028
(111) 16232	(186) 26/09/2028
(111) 16231	(186) 26/09/2028
(111) 16230	(186) 26/09/2028
(111) 16416	(186) 03/10/2028
(111) 16813	(186) 05/12/2028
(111) 16888	(186) 11/12/2028
(111) 17704	(186) 19/02/2029



(111) 26889	(186) 07/04/2029
(111) 17079	(186) 04/05/2029
(111) 17419	(186) 07/05/2029
(111) 17424	(186) 26/05/2029
(111) 17378	(186) 01/06/2029
(111) 19635	(186) 18/06/2029
(111) 17277	(186) 01/07/2029
(111) 17272	(186) 01/07/2029
(111) 18111	(186) 01/07/2029
(111) 18524	(186) 03/07/2029
(111) 17509	(186) 14/07/2029
(111) 17256	(186) 20/07/2029
(111) 17286	(186) 21/07/2029
(111) 17322	(186) 21/07/2029
(111) 18327	(186) 28/07/2029
(111) 17403	(186) 12/08/2029
(111) 17568	(186) 11/09/2029
(111) 17564	(186) 15/09/2029
(111) 17305	(186) 18/09/2029
(111) 17309	(186) 18/09/2029
(111) 17307	(186) 18/09/2029
(111) 17306	(186) 18/09/2029
(111) 17781	(186) 23/09/2029
(111) 17459	(186) 07/10/2029
(111) 17460	(186) 07/10/2029
(111) 17547	(186) 30/10/2029
(111) 17787	(186) 17/12/2029
(111) 23970	(186) 23/10/2029



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **871** (45) 30/09/2019
 (21) ID 2019/1 (22) 06/02/2019
 (18) 06/02/2024

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални


(72) Фиданоски Дарко (ул. Востаничка бр. 466, 1000 Скопје,)

(73) **Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје, ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, VI кат, 1000 Скопје, , МК**

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 19-04

(54) **Тефтери**



(11) **872** (45) 30/09/2019
 (21) ID 2019/5 (22) 28/02/2019
 (18) 28/02/2024


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Сретен Давидов (ул. 8ми Ноември бр. 18, 1440 Неготино,) and Кристина Тодорова (ул. 4ти Јули бр. 67, 1440 Неготино,)

(73) **Сретен Давидов and Кристина Тодорова ул. 8ми Ноември бр. 18, 1440 Неготино,, МК and ул. 4ти Јули бр. 67, 1440 Неготино,, МК**

(51) 23-04

(54) **"Модуларен екстерен чистач на аеро-честички"**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
19-04	МК/И/ 2019/1
23-04	МК/И/ 2019/5

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО	МК/И/ 2019/1
Сретен Давидов and Кристина Тодорова	МК/И/ 2019/5

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*



- (11) **865** (45) 31/05/2019
 (21) ID 2018/27 (22) 10/10/2018
 (18) 10/10/2023
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР (БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ)
 (73) **ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ., МК**
 (51) 12-16
 (54) **"РАЧКА ЗА МЕНУВАЧ"**

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
 (11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
12-16	865

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн
 (11) регистарски број на документот
 (21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР	865	МК/1/ 2018/27